


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје
год. **12** - бр.4
декември 2005

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-372
♦Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост	1
♦Патенти.....	2-104
Прегледи.....	102-104
♦Пријави на ндустриски дизајн	105-114
Прегледи.....	114
♦Идустриски дизајн	115-132
Прегледи.....	132
♦Пријави на трговски марки	133-266
Прегледи.....	254-266
♦Трговски марки	267-323
Прегледи.....	318-323
♦Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	324-365
♦Грбови	366-369
♦Од регистарот на застапници.....	370-372
➤ II. МАНИФЕСТАЦИИ.....	373-374
➤ II. ИЗВЕСТУВАЊА.....	375-376

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EC - Еквадор	LA - Лаос	SB - Соломонски Острови
AE - Здружените Арапски Емирати	EE - Естонија	LB - Либан	SC - Сејшелски Острови
AF - Авганистан	EG - Египет	LC - Света Луција	SD - Судан
AG - Антика и Бардуба	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SE - Шведска
AI - Антигуа	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SG - Сингапур
AL - Албанија	ES - Шпанија	LR - Либерија	SH - Света Елена
AM - Ерменија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SI - Словенија
AN - Холандски Антили	FI - Финска	LT - Литванија	SK - Словачка
AO - Ангола	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SL - Сиера Леоне
AR - Аргентина	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SM - Сан Марино
AT - Австрија	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SN - Сенегал
AU - Австралија	FR - Франција	MA - Мароко	SO - Сомалија
AW - Аруба	GA - Габон	MC - Монако	SR - Суринам
AZ - Азејберџан	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	ST - Сао Томе и Принципе
BA - Босна и Херцеговина	GD - Гранада	MG - Мадагаскар	SV - Салвадор
BB - Барбадос	GE - Џорџија	MK - Македонија	SY - Сирија
BD - Бангладеш	GH - Гана	ML - Мали	SZ - Свазиленд
BE - Белгија	GI - Гибралтар	MM - Бурма	TC - Турки
BF - Горна Волта	GL - Гренланд	MN - Монголија	TD - Чад
BG - Бугарија	GM - Гамбија	MO - Макао	TG - Того
BH - Бахреин	GN - Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TH - Тајланд
BI - Бурунди	GQ - Екваторијална Гвинеа	MR - Мавританија	TJ - Таџикистан
BJ - Бенин	GR - Грција	MS - Монсерато	TM - Туркменија
BM - Бермуди	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MT - Малта	TN - Тунис
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MU - Маврициус	TO - Тонга
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MV - Малдиви	TP - Источни Тимор
BR - Бразил	GY - Гвајана	MW- Малави	TR - Турција
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MX - Мексико	TT - Тринидад и Тобаго
BT - Бутан	HN - Хондурас	MY - Малезија	TV - Тувалу
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MZ - Мозамбик	TW - Тајван
BW - Боцвана	HT - Хаити	NA - Намибија	TZ - Танзанија
BY - Белорусија	HU - Унгарија	NE - Нигер	UA - Украина
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NG - Нигерија	UG - Уганда
CG - Конго	IE - Ирска	NI - Никарагва	US - Соединети Американски Држави
CH - Швајцарија	IL - Израел	NL - Холандија	UY - Уругвај
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NO - Норвешка	UZ - Узбекистан
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NP - Непал	VA - Ватикан
CL - Чиле	IR - Иран	NR - Неру	VC - Св. Винсент и Гренадин
CM - Камерун	IS - Исланд	NZ - Нов Зеланд	VE - Венецуела
CN - Кина	IT - Италија	OM - Оман	VG - Британски Девствени Острови
CO - Колумбија	JM - Јамајка	PA - Панама	VN - Виетнам
CR - Костарика	JO - Јордан	PE - Перу	VU - Вануату
CU - Куба	JP - Јапонија	PG - Нова Гвинеа	WS - Самоа
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PH - Филипини	YE - Јемен
CY - Кипар	KG - Киргизија	PK - Пакистан	YU - Југославија
CZ - Чешка	KN - Камбоџа	PL - Полска	ZA - Јужноафричка Република
DE - Германија	KI - Кирибати	PR - Порторико	ZM - Замбија
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PT - Португалија	ZR - Заир
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PY - Парагвај	ZW - Зимбабве
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореа	QA - Катар	
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореа	RO - Романија	
DZ - Алжир	KW - Кувајт	RU - Руска Федерација	
	KY - Кајмански Острови	RW - Руанда	
	KZ - Казакстан	SA - Саудиска Арабија	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год.12 бр.4, декември 2005

©2005

Државен завод за индустриска сопственост

шримесечник

за издавачот

ЦЕМАИЛ ЕЉМАЗИ, директор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

ЦЕМАИЛ ЕЉМАЗИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обработка

ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВСКА

ЖАРКО ПАВЛОСКИ

тираж: 300

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачот

Вељко Влаховиќ 11, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk


http://www.ippo.gov.mk

Печатено во печатницата на Владата на Република Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1409-5580



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје

год. **12** - бр.4
декември 2005



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03, 09/04),
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост, ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост, за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост,
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост, може да поднесе заинтересирано
лице, јавниот обвинител или Заводот, по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 47/02, 42/03, 09/04, Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 52 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 47/02, 42/03, 09/04, со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт, ако го има, патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 58 и членот 60 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 47/02, 42/03, 09/04) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување, се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок, доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID, воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
А-патент, А1-патент со доказ,
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето, ех- YU, број на пријавата,
година, ех- YU, број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (РСТ) пријава (датум на поднесување, држава, број на РСТ пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (РСТ) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (ЕР) пријава (датум на објавувањето, држава, број на ЕР пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број, билтен)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(51) C 07D 417/1 A 61K 31/42 31/454 A 61P 35/00 C 07D 417/14	(11) 901275 (13) A (22) 14/02/2003 (45) 30/09/2004	(54) N-[5-[[[5-АЛКИЛ-2-ОКСАЗОЛИЛ]МЕТИЛ]ТИО]-2-ТИАЗОЛИЛ]КАРБОКСАМИДНИ ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗИ ЗАВИСНИ ОД ЦИКЛИН (57) Овој пронајдокопишува соединенија со формулата I и нивни енантиомери, диа-стереоизомери, солвати и фармацевтски прифатливи соли. Соединенијата со формулата I се инхибитори на протеинска киназа и се корисни за третирање на размножувачки заболувања, на пример, канцер, инфламација и артритис. Тие може да бидат корисни и за третирање на Алцхајмерова болест, алопесија индуцирана од хемотерапија и кардио-васкуларно заболување.
(21) 2003/47		
(30) 09/616 627 26/07/2000 US 09/727 957 01/12/2000 US 09/746 060 22/12/2000 US		
(86) 09/05/2001 PCT/US01/15081		
(87) 07/02/2002 WO02/10162		
(73) Bristol-Myers Squibb Company, Lawrenceville-Princeton Rd., P.O.Box 4000, Princeton, NJ 08543-4000, US		
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје		
(72) MISRA, RAJ, N. and XIAO, HAI-YUN		

(51) H 04M 1/00 (21) 2003/53	(11) 901182 (13) A (22) 19/02/2003 (45) 30/09/2004	телефон да се мешаат гласот на говорникот заедно со други соодветни звуци (заднински звуци) по потреба, а сето ова се управува со соодветна софтверска поддршка инсталирана во мобилниот телефон. На тој начин при разговор, иако корисникот на мобилниот телефон се наоѓа на тивко или на не многу бучно место, во завосност од тоа каков заднински звук одбрал, соговорникот од другата страна на линијата има претстава дека корисникот се наоѓа на место што се карактеризира со дадениот заднински звук (на пр. на отворено прометно место, во ресторан, на состанок, во автомобил, во производна хала, во кино сала, на стадион, на концерт итн.).
(73) Сашо Трпески ул. Иво Р. Лола бр. 37-3-23, 1000 Скопје, МК		
(72) Сашо Трпески		
(54) ЗАДНИНСКИ ЗВУК ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ		
(57) Заднинскиот звук за мобилни телефони опфаќа надградба на секој тип и модел на мобилен телефон со склоп на модули, нова мемориска единица или со користење на веќе постоечката мемориска единица и со пренасочување на соодветни сигнали во мобилниот телефон. На тој начин се овозможува при разговор преку мобилниот		



- | | | |
|---|--|---|
| <p>(51) C 07D 491/04
 A 61K 31/425
 A 61P 35/00
 (21) 2003/59
 (30) 60/225.590 16/08/2000 US
 (86) 01/08/2001 PCT/US01/24540
 (87) 21/02/2002 WO02/14323
 (73) Bristol-Myers Squibb Company
 Lawrenceville-Princeton Rd., P.O.Box 4000,
 Princeton, NJ 08543-4000, US
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје</p> | <p>(11) 901170
 (13) A
 (22) 26/02/2003
 (45) 30/09/2004</p> | <p>(72) DIMARCO, John, D.;
 GOUGOUTAS, Jack, Z.;
 VITEZ, Imre, M.;
 DAVIDOVICH, Martha;
 GALELLA, Michael;
 MALLOY, Timothy, M.;
 GUO, Zhenrong and
 FAVREAU, Denis
 (54) ПОЛИМОРФИ НА АНАЛОГ НА ЕПОТИЛОН
 (57) Во склад со овој пронајдок обезбедени се два кристални полиморфи, означени како форма А и форма Б, засебно, како и нивни мешавини, на аналог на епотилон којшто е претставен со формулата (I). Исто така, обезбедени се и методи за добивање на новите полиморфи, терапевтски методи кои ги користат и фармацевтски дозирни форми кои ги содржат истите.</p> |
|---|--|---|

- | | | |
|--|--|---|
| <p>(51) C 01B 33/38
 (21) 2003/86
 (73) СТРМОШ АД Рудници за неметали
 ул Стрмошки пат бб, Пробиштип, МК
 (72) Др. Боривоје Аднаџевиќ
 (54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ КОМПОЗИТЕН НАТРИУМ АМИНОСИЛИКАТЕН ЈОНОИЗМЕНУВАЧ СО КОРИСТЕЊЕ НА ОПАЛИЗИРАН ТУФ
 (57) Прикажана е постапката за добивање нов материјал-композитен натриум алумо силикатен јоноизменувач,наменет за примена во средствата за перење со користење на евтин природен материјал опализиран туф. Композитниот јоноизменувач се карактеризира со следните физичко хемиски својства: јоноизменувачки капацитет е190mg CaO/gasm; почетна брзина на јонската измена е65mg CaO/gasm и средна димензија на кристалите d50 d 1 μm.
 Композитниот јоноизменувач на температура T=70-120°C во време</p> | <p>(11) 901252
 (13) A
 (22) 03/04/2003
 (45) 30/09/2004</p> | <p>t=1-1h кристализира во мало кристализационо поле:
 $(\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2)\text{mol} = 1.1-1.4$; $(\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3)\text{mol} = 2.5-3.0$; $(\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O})\text{mol} = 15-25$.
 Постапката за добивање композитен јоноизменувач се состои од 6 фази.
 Во првата фаза опализираниот туф, термички активираниот туф, зеосомит или водено стакло се дозират во натиум алуминатен раствор.
 Добиената реакциона смеша во втората фаза на процесот кристализира со мешање на одредена температура и одредено време.
 Во третата фаза на процесот на реакционата смеша со филтрацијата се разделува на матичен реакционен раствор и неиспан колач.
 Неиспаниот колач во четвртата фаза на процесот се испира и добиениот филтрат се неутрализира со H₂SO₄.
 Во петата фаза на процесот испраниот колач се суши, а во шестата фаза на процесот неутралниот филтрат мембрански се концентрира и суши.</p> |
|--|--|---|



- (51) **H 01B 3/00** (11) **901156**
(13) **A**
(21) 2003/201 (22) 27/06/2003
(45) 30/09/2004
(73) **Акционерско друштво за производство ,
трговија и услуги ИГМА ИНЖЕНЕРИНГ**
ул. Илинденска бр.21, нас. Илинден, 1000 Скопје,
МК
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) ИВАНОВ, Здравко
(54) **КОМПОЗИТЕН ИЗОЛАТОР ЗА ВИСОК НАПОН**
(57) Пронајдокот " Композитен изолатор за висок
напон " се применува за пренос на електрична
енергија со висок напон. Овој изолатор се
карактеристичен по тоа што неговото јадро е

изработено од мешавина на епоксид и полифибер
со што се добива цврстина на јадрото слична
како кај конструктивниот челик. Структурата на
јадрото добиена на овој начин е монолитна и
компактна што му дава на пронајдокот извонредни
електрични и изолациони карактеристики. Стреите
кај композитниот изолатор за висок напон се
обложени со силиконска гума со што се зголемува
водоодбојноста (хидрофобноста) и се сведува на
минимум можноста за пресок на напонот. Формата
на изолаторот е цилиндрична со тоа што неговата
висина (h) е значително поголема од неговата
ширина (a) што овозможува достигнување на
должината на струјната патека изнесува до 1000
mm додека специфичната должина на струјната
патека изнесува до 40 mm/KV што овозможува
и изолација на високонапонските мрежи на
поголема одалеченост помеѓу проводниците.

- (51) **F 23J 13/00** (11) **901208**
(13) **A**
(21) 2003/218 (22) 16/07/2003
(45) 30/09/2004
(30) 2002/01844 18/07/2002 TR
(73) **DORUK Ev Gerecleri Sanayi ve Ticaret Limited
Sirketi**
Organize Sanayi Bolgesi 8. Cad, Eskisehir 26110,
TR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) METIN SUREL
(54) **ПЕЧКА**

- (57) Овој пронајдок се однесува на печките кои
работат на цврсто, течно и гасно гориво, особено
на заменливите механизми за прицврстување
на издувната цевка кои се користат за
прицврстување на цевката на оџакот со горната
плоча лоцирани кај овие печки. Овој механизам за
прицврстување на издувната цевка (8) се состои
од кружен отвор (3), лоциран на горната плоча
(1); еден или повеќе продолжетоци во форма на
пружина (12) во внатрешната површина на овој
отвор (3); цилиндричен цевен излез (9) поставен
во овој отвор; граничен дел (10) со големина
поголема од онаа на отворот, лоциран на горниот
крај од отворот; и канци (11) со ист број како и
продолжетоците.



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) F 17C 7/02, 5/02 | (11) 901218 | (57) Снабдување со течни гасови. Постојката се карактеризира со тоа што отворот за извлекување обезбеден со пумпа за пренос (16) и еден ејектор (17), кои се лоцирани испред спојникот (11), празниот простор на контејнерот (1) опремен е со линија за рециклирање на гасната фаза (5), која се завршува со спојник (15), и средство за размена на топлина (19) поставени со цел да се кондензира целата или дел од рециклираната гасна фаза од контејнерот (1) и повторно да се вбризга во течна состојба во ејекторот (17), каде секоја понатамошна кондензација се завршува, како и да испари дел од течната фаза во резервоарот (6) за да се одржи гасната фаза која го поседува празниот простор во резервоарот. Се применува за полнење на неколку контејнери од страна на мобилен резервоар. |
| (21) 2003/314 | (13) A | |
| | (22) 02/10/2003 | |
| | (45) 30/09/2004 | |
| (30) 20010004492 03/04/2001 FR | | |
| (86) 03/04/2002 РСТ/ЕР02/03684 | | |
| (87) 17/10/2002 WO 02/081963 A1 | | |
| (73) Messer France S.A.
26, Freres Chausson 9260 ASNIERES(HAUTS-DE-SEINE), FR | | |
| (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје | | |
| (72) MATHEOUD, Patrick | | |
| (54) МЕТОДА И ПОСТРОЈКА ЗА ПРОПУШТАЊЕ НА ТЕЧЕН ГАС ПОМЕЃУ МОБИЛЕН РЕЗЕРВОАР ЗА СНАБДУВАЊЕ И УСЛУЖЕН КОНТЕЈНЕР | | |



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11) регистарски број на документот

(51)	(51) основен	(11)	(51)	(51) основен	(11)
A61K31/425	C07D491/04	901170	C07D417/14	C07D417/12	901275
A61K31/427	C07D417/12	901275	C07D491/04	C07D491/04	901170
A61K31/454	C07D417/12	901275	F17C5/02	F17C7/02	901218
A61P35/00	C07D417/12	901275	F17C7/02	F17C7/02	901218
A61P35/00	C07D491/04	901170	F23J13/00	F23J13/00	901208
C01B33/38	C01B33/38	901252	H01B3/00	H01B3/00	901156
C07D417/12	C07D417/12	901275	H04M1/00	H04M1/00	901182

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11) регистарски број на документот

**Акционерско друштво за производство , трговија
и услуги ИГМА ИНЖЕНЕРИНГ**

МК/Р/ 2003/201 901156

Bristol-Myers Squibb Company

МК/Р/ 2003/59 901170

Bristol-Myers Squibb Company

МК/Р/ 2003/47 901275

**DORUK Ev Gerecleri Sanayi ve Ticaret Limited
Sirketi**

МК/Р/ 2003/218 901208

Messer France S.A.

МК/Р/ 2003/314 901218

Сашо Трпески

МК/Р/ 2003/53 901182


СТРМОШ АД Рудници за неметали

МК/Р/ 2003/86 901252

- (51) **B 29C 47/38** 47/06 (11) **900691**
 B 29D 9/00 (13) **A1**
 C 08L 23/06 23/26 (22) 09/09/1998
 (21) 1998/87 (45) 30/09/2004
- (30) 964991 12/12/1996 FI
 965182 20/12/1996 FI
- (86) 19/03/1997 FI 97/00180
 (87) 16/10/1997 WO 97/37830
- (73) **Uponor Innovation AB**
 Industrivagen, S-51381 Fristad, SE
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје
- (72) Jyri JARVENKYLA;
 Kari KIRJAVAINEN
 Michael SJOBERG
- (54) **МЕТОДА И АПАРАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИСНАТ ПЛАСТИЧЕН ПРОИЗВОД, КАКО И ПЛАСТИЧЕН ПРОИЗВОД**
- (57) 1. Метода за производство на истискувачки производи, каде што материјалот што треба да се

истиска се внесува во облик на прашок, зрнца или гранулат, со употреба на едно или повеќе средства за снабдување (6), во празнината за обработка којашто се состои од волумените на жлебовите (7) во роторот (1), на жлебовите (8) во статорот (2, 3) и од просторот помеѓу нив, назначена со тоа што попречувачката површина на споменатата празнина се намалува барем делумно континуирано долж оската на апаратот за истискување и со релативното ротирачко движење на статорот (2, 3) и роторот (1), споменатиот материјал се води долж оската „х“, со што топлината од триењето којашто е предизвикана со поместувањето, растопува дел од материјалот што образува подлога којашто се состои главно од нерастопени честици и извесно количество на растопена маса околу нив, со што се овозможува образување на празнина за обработка, којашто е целосно исполнета до одредена препрека на растојание од крајот на апаратот, а, оттука, и зголемување на притисокот до ниво коешто е повисоко од она што е потребно за подоцнежното водење на материјалот низ калапот долж оската „х“.

Има уште 34 патентни барања





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11) регистарски број на документот

(51)	(51) основен	(11)
B29C47/06	B29C47/38	900691
B29C47/38	B29C47/38	900691
B29D9/00	B29C47/38	900691
C08L23/06	B29C47/38	900691
C08L23/26	B29C47/38	900691


ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11) регистарски број на документот

(73) Uponor Innovation AB		
(51) МК/Р/ 1998/87	(11)	900691

- (51) **C 07D 209/42** (11) **901136**
 (13) **T1**
 (21) 2003/147 (22) 19/05/2003
 (45) 30/09/2004
- (30) 20000008791 06/07/2000 FR
 (96) 06/07/2001 EP01954060.8
 (97) 10/09/2003 EP1296948
 (73) **LES LABORATOIRES SERVIER**
 1, Rue Carle Hebert, 92415 Courbevoie Cedex, FR
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) PFEIFFER, Bruno;
 GINOT, Yves-Michel;
 COQUEREL, Gerard and
 BEILLES, Stephane
 (54) **НОВА ГАМА КРИСТАЛНА ФОРМА НА ПЕРИН-ДОПРИЛ ТЕРЦ-БУТИЛАМИНСКА СОЛ, МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ**

- (57) 1. „γ” кристална форма на соединението со формулата (I):



назначена со тоа што содржи следниот дијаграм на прекршување на X зраците врз прашок, мерено врз дифрактометар (бакарна антикатада) и изразено како меѓулиниско растојание d, агол на Bragg 2 тета, интензитет и релативен интензитет (изразен во проценти во однос на најинтензивната линија):

Има уште 10 патентни барања.




Агол 2 тета (°)	Меѓулиниско растојание d (Å)	Интензитет	Релативен интензитет (%)
6,298	14,02	630	39,8
7,480	11,81	380	24
8,700	10,16	1584	100
9,276	9,53	318	20,1
10,564	8,37	526	33,2
11,801	7,49	54	3,4
12,699	6,96	86	5,4
13,661	6,48	178	11,2
14,095	6,28	163	10,3
14,332	6,17	290	18,3
14,961	5,92	161	10,2
15,793	5,61	128	8,1
16,212	5,46	179	11,3
16,945	5,23	80	5,1
17,291	5,12	92	5,8
17,825	4,97	420	26,5
18,100	4,90	159	10
18,715	4,74	89	5,6
19,017	4,66	118	7,4
19,362	4,58	134	8,5
19,837	4,47	133	8,4
20,609	4,31	95	6
21,232	4,18	257	16,2
21,499	4,13	229	14,5
21,840	4,07	127	8
22,129	4,01	191	12,1
22,639	3,92	137	8,6
23,000	3,86	88	5,6
23,798	3,74	147	9,3
24,170	3,68	70	4,4
25,066	3,55	167	10,5
25,394	3,50	165	10,4
26,034	3,42	84	5,3
26,586	3,35	75	4,7
27,541	3,24	74	4,7
28,330	3,15	85	5,4
29,589	3,02	96	6,1

(51) **C 07D 307/33** (11) **901137**
 A 61K 31/34 38/07 (13) **T1**
 C 07K 5/10 (22) 29/05/2003
 (45) 30/09/2004


(21) 2003/162
 (30) 19970008932 15/07/1997 FR
 (96) 09/07/1998 EP98937591.0
 (97) 07/05/2003 EP0998470
 (73) **Aventis Pharma S.A.**
 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
 (72) BOUCHET, Raphael ;
 BRION, Francis;
 COLLADANT, Colette and
 LAGOUARDAT, Jacques

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ДЕРИВАТИ НА
 АЛКИЛОКСИ ФУРАНОН, СОЕДИНЕНИЈА
 ДОБИЕНИ СО СПОМЕНАТАТА ПОСТАПКА И
 УПОТРЕБА НА СПОМЕНАТИТЕ СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1. (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-диметиламино} еткси)]-2-[фенил]-1,7,7-три-[метил] бицикло[2.2.1]хептан со формула:



и негови фармацевтски прифатливи киселински адитивни соли, **назначени со тоа што** тие не содржат повеќе од 0.2% од (1R,3S,4R)-3-[(2'-{N,N-диметиламино}-етил)]-1,7,7-три-[метил]-бицикло[2.2.1]хептан-2-он со формула:



или од негова фармацевтско прифатлива киселинска адитивна сол.

Има уште 7 патентни барања.



(51)	A 61K 9/20	(11)	901138	липидни или липоидни компоненти, што се топат на висока температура така и со фино распределени липидни или липоидни компоненти, што се топат на ниски температури каде што тежинскиот однос на двете липидни или липоидни компоненти се наоѓа во подрачјето помеѓу 1:5 и 5:1; с. смешата што ќе се добие од активната супстанција В и липидните или липоидните компоненти се става на температура што е над точката на топење на компонентата со ниска температура на топење, но сепак под точката на топење на компонентата со висока температура на топење, при што активната супстанција и липидната или липоидната компонента со висока температура на топење истовремено се диспергираат во целосно стопена липидна или липоидна компонента со ниска температура на топење; д. смесата што се добива после топењето на компонентата на ниска температура се лади под нејзината точка на топење и е. смесата што се добива за време на ладењето или после тоа гранулира, при што податоците „ниска температура на топење“ или „висока температура на топење“ во однос на нивната релација взаемно се применуваат без да се земаат некои други посебни точки на топење, назначено со тоа што пред фазата (б) фино распределената активна супстанција А истовремено се изработува во липидна или липоидна компонента со повисока температура на топење и така добиената смеса се гранулира или фино се распределува на друг начин. Има уште 5 патентни барања.
		(13)	T1	
(21)	2003/136	(22)	13/05/2003	
		(45)	30/09/2004	
(30)	19971005538 14/02/1997 DE			
(96)	03/02/1998 EP98908042.9			
(97)	07/05/2003 EP0959876			
(73)	GODECKE GmbH Pfizerstrasse 1, 76139 Karlsruhe, DE			
(74)	БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје			
(72)	WEILAND-WAIBEL, Andrea; RAUCHFUSS, Roland; BAMBACH, Thomas; SEEGMULLER, Lothar and SCHRIMPL, Leopold			
(54)	МЕТОДА ЗА ОДДЕЛУВАЊЕ НА АКТИВНИТЕ СУПСТАНЦИИ ВО ЦВРСТИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ			
(57)	1. Метода за просторно одделување на најмалку две активни супстанции (односно помошни супстанции) А и В во цврсти форми на лекови, при што а. активните супстанција А и В фино се распределуваат; б. активната супстанца В во фино распределена форма се меша како ео фино распределени			

(51)	C 07D 207/26 401/06	(11)	901139	(57) 1. Апарат за пастеризирање на прехранбени производи кој содржи топлински изменувач, пумпа на второто коло на изменувачот и метални или пластични цевки, назначен со тоа, што има цевка која го поврзува изменувачот, пумпата и контејнер или контејнери со прехранбени производи, потоа има цевки кои се погодни за внесување во контејнерот за да се овозможи циркулација на течноста која е наменета за налевање и, исто така, назначен со тоа што е предвидено херметичко одделување на течноста која е наменета за внесување во контејнерот, пумпата, цевките и топлинскиот изменувач. Има уште 4 патентни барања.
		(13)	T1	
(21)	2003/156	(22)	26/05/2003	
		(45)	30/09/2004	
(30)	19970313784 14/11/1997 JP 19970319994 20/11/1997 JP			
(96)	13/11/1998 EP98121178.2			
(97)	10/09/2003 EP0916656			
(73)	Schering Aktiengesellschaft Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE			
(74)	БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје			
(72)	Iizuka, Hajime; Nagase, Hiroshi and Mita, Naruyoshi			
(54)	МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛИДИНОН			

(51) **B 65B 55/02** (11) **901140**
 A 23L 3/00 3/10 3/12 3/16 (13) **T1**
 B 65B 55/14

(22) 09/06/2003

(21) 2003/175 (45) 30/09/2004

(96) 23/06/1999 EP99929607.2

(97) 06/08/2003 EP1187766

(73) **Boldizsar, Istvan**

Ijasz u. 15, 2000 Szentendre, HU


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје


(72) Boldizsar, Istvan

(54) **АПАРАТИ И МЕТОДА ЗА ТОПЛИНСКО-ТРЕТИРАЊЕ НА ХРАНЛИВИ ПРОДУКТИ ВО ПЛАСТИЧНИ КЕСИ**


(57) 1.Постапка за добивање на пиролидинон соединение ред ставени со формулата (I):



назначена со тоа, што [R¹ е алкал група од 1 до 12 карбонски атоми или субституент представен со формулата (2)]




(каде што R² е водороден атом, халоген атом, алкил група од 1 до 4 карбонски атоми, алкокси група од 1 до 4 карбонски атоми, перфлуороалкил група од 1 до 4 карбонски атоми, хидроксил група, циано група, amino група, нитро група, карбамоил група, тиол група, алкилтио група од 1 до 4 карбонски атоми или карбоксил група; p е цел број од 1 до 5; кога p е 2 или повеќе, секој R² независно има иста дефиниција како што е дадена погоре; и j е цел број од 0 до 2), и q е субституент представен со формулата (3a), (3b), (3c) или (3d):



{во формулата (3a), R³ и R⁴ се секој независно водороден атом или алкил група од 1 до 4 карбонски атоми, и R³ и R⁴ може да се поврзани еден со друг да формираат морфолински прстен; во формулата (3b), m и n се секој независно цели броеви од 1 до 4, X е водороден атом, хидроксил група, цијано група, карбамоил група, халоген атом или алкилна група од 1 до 4 карбонски атоми, и Y е водороден атом, алкилна група од 1 до 4 карбонски атоми, перфлуороалкилна група

од 1 до 4 карбонски атоми, или супституирана или несупституирана фенилна група; во формулата (3c), W е алкилна група од 1 до 4 карбонски атоми, супституирана или несупституирана фенилна група или алкилна група од 1 до 2 карбонски атоми супституирани со супституирана или несупституирана фенилна група; и во формулата (3d), m и n се секој независно цели броеви од 1 до 4, z е водороден атом, алкилна група од 1 до 18 карбонски атоми, супституирана или несупституирана фенилна група, алкилна група од 1 до 2 карбонски атоми супституирани со супституирана или несупституирана фенилна група, или супституент претставен со формулата (4):



(каде што k е цел број од 2 до 3; и R⁵ е водороден атом, алкил група од 1 до 3 карбонски атоми, алкенил група од 2 до 3 карбонски атоми, или алкинил група од 2 до 3 карбонски атоми)]

кој што процес вклучува фаза на реакција на соединението представено со формулата (5):



(каде R¹ има иста дефиниција како што е дадена погоре) со еден amino дериват представен со формулата (6a), (6b), (6c) или (6d):{во формулата (6a), R³ и R⁴ имаат иста дефиниција како што е дадена погоре; во формулата (6b), X, Y, m и n имаат иста дефиниција како што е дадена погоре; во формулата (6c), W има иста дефиниција како што е дадена погоре; и во формулата (6d) Z, m и n имаат иста дефиниција како што е дадена погоре} во присуство на формалдехид за да се произведе пиролидинон соединение со формулата (1).

Има уште 9 патентни барања.

- (51) **C 07D 487/04** (11) **901141**
A 61K 31/505 (13) **T1**
C 07D 401/12 (22) 26/05/2003
(45) 30/09/2004

(21) 2003/155

(30) 19980008315 20/04/1998 GB

19980014187 30/06/1998 GB

(96) 25/03/1999 EP99907805.8

(97) 13/08/2003 EP1073658

(73) **PFIZER INC.**

235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) WOOD, Anthony;


BUNNAGE, Mark Edward;

MAT-HIAS, John Paul and


STREET, Stephen Derek A.

(54) **ИНХИБИТОРИ НА ПИРАЗОЛОПИРИМИДИНОНИ
ЦГМП ПДЕ5 ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА НАМАЛЕНА
СЕКСУАЛНА ФУНКЦИЈА**

(57) 1. Соединението со формула (IA) или (IB), *назначено
со тоа, што*



(IA)



(IB)

R¹ е C₁ алкил заменет со Het или C₂ до C₃ алкил
по слободен избор заменет со N-поврзана

хетероциклична група избрана од пиперидинил и
морфолинил;

R² е C₁ до C₆ алкил;

R³ е C₁ до C₄ алкил по слободен избор заменет со еден
или два супституенти одбрани од OH, C₁ до C₄ алкокси,
бензилокси, NR⁵R⁶, фенил, фуранил и пиридинил; C₃
до C₆ циклоалкил; 1-(C₁ до C₄ алкил)пиперидинил;
тетрахидрофуранил или тетрахидропиранил;

R⁴ е SO₂NR⁷R⁸;

R⁵ и R⁶ (секој засебно) се независно одбрани од H и C₁
до C₄ алкил, или заедно со атомот на азот на кој тие се
прикачени, формираат пиролидинил, пиперидинил или
морфолинил група;


R⁷ и R⁸, заедно со атомот на азот на кој тие се
прикачени, формираат 4-R¹⁰-пиперазинил група по
слободен избор заменета со една или две C₁ до C₄
алкил групи и по слободен избор во форма на нивни
4-N-оксид;

R¹⁰ е H; C₁ до C₄ алкил по слободен избор заменет
со еден или два супституенти одбрани од OH, NR⁵R⁶
CONR⁵R⁶, фенил по слободен избор заменет со C₁
до C₄ алкокси, бензодиоксолил и бензодиоксанил;
C₃ до C₆ алкенил; пиридинил или пиримидинил;

и Het е C-поврзана 6-члена хетероциклична
група која содржи еден или два атоми на азот, по
слободен избор во форма на негов моно-N-оксид,
или C-поврзана 5-члена хетероциклична група
која содржи два или три атоми на азот, каде што
секоја од споменетите хетероциклични групи е по
слободен избор заменета со C₁ и C₄ алкил.

Има уште 19 патентни барања.

- (51) **C 07D 217/22** (11) **901142**
 A 61K 31/47 (13) **T1**
 C 07D 401/06 (22) 26/05/2003
 405/04 409/04 491/04 (45) 30/09/2004
- (21) 2003/154
 (30) 19970021964 16/10/1997 GB
 (96) 05/10/1998 EP98954357.4
 (97) 21/05/2003 EP1023268
 (73) **PFIZER INC.**
 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (72) BARBER, Christopher, Gordon;
 FISH, Paul, Vincent and
 DICKINSON, Roger, Peter
- (54) **ИЗОКИНОЛИНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА УРО-КИНАЗА**
- (57) 1. Соединението со формула (I):



или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што еден од R^1 и R^2 е H а другиот е $N=C(NH_2)_2$ или $NHC(=NH)NH_2$. R^3 е H, халоген, C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, или C_{1-6} алкокси по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, R^4 , R^5 , R^6 и R^7 (секој одделно) се H, OH, халоген, C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе супституенти независно селектирани од халоген или OH, C_{1-6} алкокси по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, CN, $CO(C_{1-6}$ алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени), $(C_m\text{-алкилен})CO_2R^8$, $O(C_n\text{-алкилен})CO_2R^8$, $O(C_n\text{-алкилен})CN$, $(C_n\text{-алкилен})CN$, $(C_m\text{-алкилен})CONR^9R^{10}$, $(C_m\text{-алкилен})NR^9COR^{10}$, $O(C_n\text{-алкилен})CONR^9R^{10}$, $(C_m\text{-алкилен})NR^9SO_2R^{11}$, $(C_m\text{-алкилен})S(O)_pR^{11}$, $(C_m\text{-алкилен})SO_2NR^9R^{10}$, $CH=CHCOR^8$, $CH=CHCONR^9R^{10}$, $CH=CHSO_2R^8$, $CH=CHSO_2NR^9R^{10}$, $CH=CHSO_2$ арил или група со формула X-арил или X-het, или каде што два од R^4 , R^5 , R^6 и R^7 се прикачени за соседни карбонски атоми, тие можат да бидат земени заедно за да формираат средина на $-O(C_n\text{-алкилен})O-$. R^8 е H, C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени или арил(C_{1-6} алкилен), R^9 и R^{10} (секој засебно) се H, C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, арил(C_{1-6} алкилен), арил, хетероарил или хетероарил(C_{1-6} алкилен), или R^9 и R^{10} може да бидат поврзани заедно од половина алкилен за да формираат, со атомите на кои тие се прикачени, 4- до 7-

членен прстен по слободен избор инкорпорирајќи додатна хетеро група избрана од атом на O или S или NR^{12} група, R^{11} е арил, хетероарил, или C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, R^{12} е H, C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, или $CO(C_{1-6}$ алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени) X е директно поврзан, $C_n\text{-алкилен}$, O, $(C_n\text{-алкилен})O$, $O(C_n\text{-алкилен})$, $CH(OH)$, $C(C_{1-6}$ алкил)OH, CO, $S(O)_p(C_m\text{-алкилен})$, $(C_m\text{-алкилен})S(O)_p$, $CH=CH$, или $C\equiv C$. „арил“ е фенил или нафтил по слободен избор заменети од еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген, C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген и OH, C_{1-6} алкокси по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, CN, $O(C_n\text{-алкилен})CN$, $(C_n\text{-алкилен})CN$, $CO(C_{1-6}$ алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени), $(C_m\text{-алкилен})CO_2R^{13}$, $O(C_n\text{-алкилен})CO_2R^{13}$, $(C_m\text{-алкилен})CONR^{14}R^{15}$, $(C_m\text{-алкилен})NR^{14}COR^{15}$, $O(C_n\text{-алкилен})CONR^{14}R^{15}$, $(C_m\text{-алкилен})S(O)_pR^{13}$, $(C_m\text{-алкилен})SO_2NR^{15}$, $(C_m\text{-алкилен})NR^{14}SO_2R^{16}$, $CH=CHSO_2R^{13}$, $CH=CHSO_2NR^{14}R^{15}$, $CH=CHSO_2$ арил¹, $CH=CHCOR^{13}$ и $CH=CHCONR^{14}R^{15}$. „хетероарил“ е по слободен избор бензо-фузиониран 5- или 6-члена хетероциклична група поврзана со било кој употреблив атом во хетероцикличниот или бензо-прстенот (ако е присутен), која што хетероциклична група е одбрана од диоксолил, фурил, тиенил, пиролил, оксазолил, тиазолил, изоксазолил, изотиазолил, имидазолил, пиразолил, оксадиазолил, тиадиазолил, триазолил, тетразолил, пиридил, пиримидинил, пиридазинил, пиазинил и пиранил, наведената „хетероарил“ група може да биде по слободен избор супституирана со еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген или OH, C_{1-6} алкокси по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, CN, $O(C_n\text{-алкилен})CN$, $(C_n\text{-алкилен})CN$, $CO(C_{1-6}$ алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени), $(C_m\text{-алкилен})CO_2R^{13}$, $O(C_n\text{-алкилен})CO_2R^{13}$, $(C_m\text{-алкилен})CONR^{14}R^{15}$, $(C_m\text{-алкилен})NR^{14}COR^{15}$, $O(C_n\text{-алкилен})CONR^{14}R^{15}$, $(C_m\text{-алкилен})NR^{14}SO_2R^{16}$, $(C_m\text{-алкилен})S(O)_pR^{13}$, $(C_m\text{-алкилен})SO_2NR^{14}R^{15}$, $CH=CHCOR^{13}$, $CH=CHCONR^{14}R^{15}$, $CH=CHSO_2R^{13}$, $CH=CHSO_2NR^{14}R^{15}$, или $CH=CHSO_2$ арил¹, „het“ е по слободен избор бензофузионирана 5- или 6-члена хетероциклична група поврзана за „X“ половина преку било кој употреблив атом во хетероцикличниот или бензо-прстенот (ако е присутен), којашто хетероциклична група е одбрана од диоксолил, диоксоланил, фурил, тиенил, пиролил, оксазолил, оксазинил, тиазинил, тиазолил, изоксазолил, изотиазолил, имидазолил, пиразолил, оксадиазолил, тиадиазолил, триазолил, тетразолил, пиридил, пиримидинил, пиридазинил, пиазинил и пиранил, или потполно незаситени, делумно или потполно заситени негови аналози, таквата „het“ група постанува по слободен избор

супституирана од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген и OH, C_{1-6} алкокси по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, CN, $O(C_n\text{-алкилен})CN$, $(C_n\text{-алкилен})CN$, CO (C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени), $(C_m\text{-алкилен})CO_2R^{13}$, $O(C_n\text{-алкилен})CO_2R^{13}$, $(C_m\text{-алкилен})CONR^{14}R^{15}$, $(C_m\text{-алкилен})NR^{14}COR^{15}$, $O(C_n\text{-алкилен})CONR^{14}R^{15}$, $(C_m\text{-алкилен})NR^{14}SO_2R^{16}$, $(C_m\text{-алкилен})S(O)_pR^{13}$, $(C_m\text{-алкилен})SO_2NR^{14}R^{15}$, $CH=CHCOR^{13}$, $CH=CHCONR^{14}R^{15}$, $CH=CHSO_2R^{13}$, $CH=CHSO_2NR^{14}R^{15}$, $CH=CHSO_2\text{арил}^1$, „арил¹“ е фенил или нафтил по слободен избор заменети од еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген, C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген и OH, C_{1-6} алкокси по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, CN, $O(C_n\text{-алкилен})CN$, $(C_n\text{-алкилен})CN$, CO(C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени), $(C_m\text{-алкилен})CO_2R^{13}$, $O(C_n\text{-алкилен})CO_2R^{13}$, $(C_m\text{-алкилен})CONR^{14}R^{15}$, $(C_m\text{-алкилен})NR^{14}COR^{15}$, $O(C_n\text{-алкилен})CONR^{14}R^{15}$, $(C_m\text{-алкилен})S(O)_pR^{13}$, $(C_m\text{-алкилен})SO_2NR^{14}R^{15}$, $(C_m\text{-алкилен})NR^{14}SO_2R^{16}$, $CH=CHSO_2R^{13}$, $CH=CHSO_2NR^{14}R^{15}$, $CH=CHCOR^{13}$ и $CH=CHCONR^{14}R^{15}$. R^{13} е H, C_{1-6} алкил по слободен избор заменет од еден или повеќе халогени, или арил²(C_{1-6} алкилен), R^{14} и R^{15} (секој засебно) се H, C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, арил²(C_{1-6} алкилен), арил², хетероарил¹ или хетероарил¹(C_{1-6} алкилен), или R^9 и R^{10} може да бидат поврзани заедно од половина алкилен за да формираат, со атомите на кои тие се прикачени, 4-до 7-членен прстен по слободен избор инкорпорирајќи додатна хетеро група


избрана од атом на O или S или NR^{12} група, R^{16} е арил², хетероарил¹, или C_{1-6} алкил по слободен избор заменет од еден или повеќе халогени, „арил²“ е фенил или нафтил по слободен избор заменети од еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген, C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген или OH, C_{1-6} алкокси по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, CN, $O(C_n\text{-алкилен})CN$, $(C_n\text{-алкилен})CN$, или CO(C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени), „хетероарил¹“ е по слободен избор бензо-фузионирана 5- или 6-члена хетероциклична група поврзана со било кој употреблив атом во хетероцикличниот или бензо-прстенот (ако е присутен), која што хетероциклична група е одбрана од диоксолил, фурил, тиенил, пиролил, оксазолил, тиазолил, изоксазолил, изотиазолил, имидазолил, пиразолил, оксадиа золил, тиадиазолил, триазолил, тетразолил, пиридил, пиримидинил, пиридазинил, пиразинил и пиранил, наведената „хетероарил¹“ група може да биде по слободен избор супституирана со еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, C_{1-6} алкил по слободен избор заменети со еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген или OH, C_{1-6} алкокси по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени, CN, $O(C_n\text{-алкилен})CN$, $(C_n\text{-алкилен})CN$, или CO(C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халогени), каде што „C-алкилен“ поврзани групи во горните дефиниции се линеарни или разгранети, и по слободен избор се заменети од еден или повеќе (C_{1-6} алкил по слободен избор заменети од еден или повеќе халоген) групи, m е цел број од 0 до 3, n е цел број од 1 до 3, и p е цел број од 0 до 2.

Има уште 29 патентни барања.

- (51) **F 25B 21/02**
A 61B 18/02
(21) 2003/170
(30) 19960000928 04/11/1996 BE
(96) 04/11/1997 EP978701779
(97) 12/03/2003 EP0840078
(73) **Pira Luc**
Vestinglaan 51, 2640 Mortsel, BE
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(72) Pira Luc
(54) **КРИОГЕНСКА СОНДА БАЗИРАНА НА ПЕЛТИЕВ МОДУЛ**
(57) 1. Криогенската сонда вклучува:
- Пелтиеов модул (22) со ладна страна и топла страна;

(11) **901143**
(13) **T1**
(22) 03/06/2003
(45) 30/09/2004

- електрично напојување (34) поврзано со наведениот Пелтиев модул;
- глава за ладење (23) поставена врз ладната страна;
- елементот за растурање на топлина (24) поставен на наведената топла страна;
- резервоар (25) за термички спроводлива течност во контакт со наведениот елементот за растурање на топлина(24);
- шупливо цилиндрично куќиште (21);
назначена со тоа што наведената глава за ладење (23) има кружен канал (89) со кружен О - прстен (90) за затворање и термичко изолирање помеѓу наведената глава за ладење (23) и наведеното куќиште (21) каде заедно со главата за ладење (23) е сместен во куќиштето (21).
Има уште 8 патентни барања.



Сл. 1


(51) C 07F 9/38	(11) 901144	(57) 1. Постапка за добивање на 4-амино-1-хидроксипутилен-1,1-бисфосфонска киселина и нејзина трихидрирана мононатриумова сол, која опфаќа реакција на 4-амино-бутерна киселина со мешавина на фосфонатија и хидролиза на производот добиен од реакцијата, со понатамошно изолирање, со адекватно подесување на рН вредноста, на слободната киселина или мононатриумовата сол, назначена со тоа што мешавината на фосфонатијата е формирана од фосфорна киселина и анхидрид на метан сулфокиселина.
(21) 2003/195	(13) T1	(57) Има уште 12 патентни барања.
(30) 19990001806 06/08/1999 ES	(22) 23/06/2003	
(96) 17/07/2000 EP00945957.9	(45) 30/09/2004	
(97) 23/04/2003 EP1205484		
(73) Medichem S.A.		
08970 Sant Joan Despi, ES		
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ		
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје		
(72) PAGANS LISTA, Eugenia;		
BOSCH I LLADO Jordi and		
ONRUBIA MIGUEL, M del Carmen		
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 4-АМИНО-1-ХИДРО-КСИБУТИЛИДЕН-1,1-БИСФОСФОНСКА КИСЕЛИНА И НЕЈЗИНА МОНОНАТРИУМОВА СОЛ ТРИХИДРАТ		

(51) C 07D 211/58	(11) 901145	(54) КРИСТАЛИН ФОРМИ НА ОСАНАТАНТ
A 61K 31/445	(13) T1	(57) 1. Постапката на кристализација на осанетант, е назначен со тоа што:
(21) 2003/219	(22) 17/07/2003	а) осанетант кој вклучува помалку од 20% нечистотии се кристализира од смесата од вода и етанол или од изопропанол за да даде кристална форма I,
(96) 03/08/1999 EP99936672.7	(45) 30/09/2004	б) осанетант кој вклучува помалку од 20% нечистотии се кристализира од смеша од вода и етанол и изопропил етер за да даде кристална форма II.
(97) 18/06/2003 EP1102747		Има уште 21 патентни барања.
(73) SANOFI - AVENTIS		
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR		
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ		
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје		
(72) ALCADÉ, Alain;		
ANNE-ARCHARD, Gilles;		
GROS-CLAUDE, Patrick;		
MONNIER, Olivier and ROCHE, Jerome		



- (51) **C 07C 235/80** 231/04 (11) **901146**
 (21) 2003/178 (13) **T1**
 (22) 10/06/2003
 (45) 30/09/2004
- (30) 19980000708 25/03/1998 CH
 (96) 11/03/1999 EP99104842.2
 (97) 28/05/2003 EP0945430
- (73) **Lonza AG**
 4052 Basel, CH
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) BALMER, Bernard;
 HAFKESBRINK, Sven, Dr. and
 LAUWINER, Max, Dr.
- (54) **N-ФЕНИЛАЦЕТОАЦЕТАМИДИ И ПОСТАПКА ЗА
 НИВНА ПОДГОТОВКА**

- (57) 1. Арилацетоацетамидите се дефинирани со основната формула



Кадешто R е водород или еден или повеќе супституенти од сериите алкил, алкокси или халоген како стврдната растопина во форма која може да се употребува во индустријата и е лесна за ракување, која содржи вода помеѓу 5% од тежината и 15% од тежината.

Има уште 9 патентни барања.

- (51) **H 04N 5/00** (11) **901147**
 A 61P 5/26 (13) **T1**
 (21) 2003/165 (22) 30/05/2003
 (45) 30/09/2004
- (30) 19981025591 09/06/1998 DE
 (96) 07/06/1999 EP 99938132.0
 (97) 05/03/2003 EP 1084569
- (73) **SCHERING AG Corporate Patents**
 Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (72) ELGER, Walter;
 HUBLER, Doris;
 OETTEL, Michael;
 SOBEK, Lothar and
 AL-MUDHAFFAR, Abdul-Abbas

- (54) **АНДРОГЕНИ ВО КОМБИНАЦИЈА СО
 ГЕСТАГЕНИ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА
 НЕДОСТИГ НА ТЕСТОСТЕРОН КАЈ МАЖИТЕ,
 СО ИСТОВРЕМЕНА ЗАШТИТА НА ПРОСТАТАТА**


- (57) 1. Употреба на природен или синтетички андроген во комбинација со компонента од групата која се состои од гестагени, за производство на комбиниран препарат за компензација на апсолутен или релативен недостиг на тестостерон, со истовремена профилакса за развој на бенигна хиперплазија на простатата (БХП) или карцином на простатата.

Има уште 4 патентни барања.


- | | |
|---|--------------------|
| (51) C 12Q 1/56 | (11) 901148 |
| C 12N 9/72 | (13) T1 |
| C 12Q 1/37 | (22) 21/07/2003 |
| (21) 2003/220 | (45) 30/09/2004 |
| (30) 19990163607P 04/11/1999 US | |
| (96) 01/11/2000 EP00978343.2 | |
| (97) 18/06/2003 EP1226269 | |
| (73) GENENTECH, INC. | |
| 1 DNA Way, South San Francisco California | |
| 94080-4990, US | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | |
| ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје | |
| (72) XU,Yuan | |
| (54) ПРОБА | |

(57) 1. Постапка за набљудување на ефикасноста на процесот на прочистување при отстранување на ендогенскиот плазминогенски активатор (РА) спрема клетките на јајникот на кинески глодар, од примерок кој содржи човечки tPA или негови варијанти, којашто постапка опфаќа инкубирање на примерокот со протеаза која може специфично да ја расцепи врската Arg₂₇-Ile₂₇₆ кај дивниот вид на tPA кај човекот, а потоа и со средство за денатурирање и за редукција, и тоа во количества кои се ефикасни за намалување на дисулфидните врски на дивниот вид на tPA кај човекот; подложување на примерокот на етапа на обратна фаза на течна хромаграфија со висока изведба, како и анализирање на профилот на елуирање од етапата на хромаграфија за количеството на ендогенски РА спрема клетките на јајникот на кинески глодар кои се присутни во него.

Има уште 10 патентни барања.



- (51) **C 07D 401/14** (11) **901149**
 A 61K 31/44 31/445 (13) **T1**
 (21) 2003/206 (22) 01/07/2003
 (45) 30/09/2004
 (30) 19980000318 09/03/1998 DK
 PCT/DK99/00119 09/03/1999 WO
 (96) 09/03/1999 EP99907330.7
 (97) 28/05/2003 EP1068198
 (73) **H. Lundbeck A/S**
 Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
 (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 ул. "Питу Гули" 70, 1000 Скопје
 (72) PERREGAARD, Jens Kristian;
 ANDERSEN, Kim and
 BALLE, Thomas
 (54) **5-ХЕТЕРОАРИЛ ЗАМЕНЕТ ИНДОЛ**
 (57) 1. Соединението ја има генералната формула



I

во коешто

Het е пет или шесточлен ароматик, хетероцикличен прстен составен најмалку од нитроген како прстенест член, или по избор заменет со еден или повеќе субститути селектирани од C₁₋₆ алкил, C₁₋₆-алкокси, C₁₋₆ алкилтио и хидрокси;

n е 0, или 1.


G е N, C, или CH; испрекинатата линија претставува врска каде G е C, и испрекинатата линија не претставува врска каде G е CH, или N;

Ar е фенил по избор заменет со еден или повеќе субститути независно избрани од халоген, C₁₋₆-алкил, C₁₋₆-алкокси, хидрокси, трифлуорометил или цијано, или Ar е 2-тиенил, 3-тиенил, 2-


фуранил, 3-фуранил, 2-тиазолил, 2-оксазолил, 2-имидазолил, 2-пиридил, 3-пиридил, или 4-пиридил;

R₂, R₃, R₄ или R₅ се независно избрани од водороден, C₁₋₆-алкил, C₁₋₆-алкокси, хидрокси, халоген, трифлуорометил, нитро, цијано, amino, C₁₋₆-алкиламино и C₁₋₆-диалкиламино;

R₆ е водороден, C₃₋₈-циклоалкил, C₃₋₈-циклоалкил-C₁₋₆-алкил, C₁₋₆-аликил, или C₂₋₆-алкенил, по избор заменети со една или две хидроксил групи, секоја хидроксилна група е по избор естерифицирана со алифатик карбоксилна киселина имајќи вклучено од два до дваесетичетири карбон атоми, или R₆ е група од формулате II или III.



II



III

каде што m е цел број од 2 - 6. W е O, или S.

U е N или CH;

Z е -(CH₂)_p-, p постои од 2 или 3, или Z е -CH-CH- или 1,2-фенилен по избор заменет со халоген или трифлуорометил, иили Z е -COCH₂-или -CSCH₂;


V е O, S, CH₂, или NR₉, каде R₉ е водороден, C₁₋₆-алкил или C₂₋₆-алкенил по избор заменет со една или две хидрокси групи, или C₃₋₈-циклоалкил-или C₃₋₈-циклоалкил-C₁₋₆-алкил група; X е N, C, или CH; Y е N, C, или CH, ако е најмалку еден од X и Y е N; и R₇ е водороден, или C₁₋₆-алкил;

или фармацевтски прифатлива киселина со додадена сол кон неа.

Има уште 10 патентни барања.

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/194 | (11) 901150 | (54) КОРИСТЕЊЕ ДИАЛКИЛНИ ФУМАРАТИ |
| A 61P 37/06 | (13) T1 | (57) 1. Употреба на еден или повеќе диалкилфумарати за производство на фармацевтски препарат за третирање на Хост-версус-Графт-реакции или Графт-версус-Хост-реакции при трансплантирање на органи и клетки. |
| (21) 2003/69 | (22) 11/03/2003 | Има уште 22 патентни барања. |
| | (45) 30/09/2004 | |
| (30) 19981053487 19/11/1998 DE | | |
| (96) 29/10/1999 EP99972532.8 | | |
| (97) 11/06/2003 EP1131065 | | |
| (73) FUMAPHARM AG | | |
| Hladenstrasse 24a 6006 Luzern, CH | | |
| (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ | | |
| ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје | | |
| (72) JOSHI RAJENDRA and | | |
| STREBEL, HANS-PETER | | |

- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/704 | (11) 901151 | (57) 1. Употреба на метаморфин доксорубицин (MMDX) од формулата |
| A 61P 35/00 | (13) T1 | |
| (21) 2003/226 | (22) 22/07/2003 | |
| | (45) 30/09/2004 | |
| (30) 19980020012 14/09/1998 GB | | |
| (96) 27/08/1999 EP99944533.1 | | |
| (97) 16/07/2003 EP1112066 | | |
| (73) PHARMACIA ITALIA S.p.A. | | |
| Via Robert Koch 1.2, I-20152 Milan, IT | | |
| (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ | | |
| Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје | | |
| (72) Рациарини Maria Adele; | | |
| VALOTA Olga and | | |
| KERR David | | |
| (54) УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТ НА АНТРАЦИКЛИН ЗА ТРЕТМАН НА ТУМОР НА ЦРНИОТ ДРОБ | | |



во подготовка на медикамент формулиран за интратерапевтска администрација преку хепатична артерија во третман на тумор на црниот дроб кај човекот.

Има уште 15 патентни барања.



- (51) **A 61K 31/495** 47/26 9/14 (11) **901152**
 A 61P 25/18 (13) **T1**
 (21) 2003/189 (22) 16/06/2003
 (45) 30/09/2004
 (30) 19980089229P 15/06/1998 US
 (96) 08/06/1999 EP99304451.0
 (97) 21/05/2003 EP0965343
 (73) **Pfizer Products Inc.**
 Eastern Point Road, Connecticut 06340, US
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

- (72) BUSCH, Frank Robert;
 Hausberger, Angela
 Carol Gatlin;
 Rasadi, Bijan and
 Arenson, Daniel Ray

(54) **ЗИПРАЗИДОН ФОРМУЛАЦИИ**



- (57) 1. Состав кој содржи кристална зипразидонска слободна база или честичките на кристален зипразидонски хидрохлорид со средна големина на честичките еднаква на или помала од околу 85 μm и фармацевтски прифатлив разредувач или носач.

Има уште 13 патентни барања

- (51) **A 23K 1/18**
1/00 1/16
(21) 2003/180
(30) 19970004017 21/10/1997 FI
19980000961 30/04/1998 FI
(96) 20/10/1998 EP98949023.0
(97) 16/04/2003 EP1026959
(73) **VALIO OY**
Meijeritie 6, 00370 Helsinki, FI
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(72) NURMELA Kari and
GRIINARI Mikko
(54) **МЕТОДА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНЦЕН-**
ТРАЦИЈАТА НА КОНЈУГИРАНИ ЛИНОЛЕИЧНИ
КИСЕЛИНИ ВО МЛЕКО И/ИЛИ МАСНО ТКИВО
НА ПРЕЖИВАР

(11) **901153**
(13) **T1**
(22) 12/06/2003
(45) 30/09/2004

- (57) 1. Методата за зголемување на концентрацијата на cis-9, trans - 11 изомерот на октадекадиеноичната киселина во млечните масти и/или масното ткиво на преживарите **назначен со тоа што** trans-11 изомерот на октадекадиеноичната киселина е внесена во исхраната на преживарот, како чиста или измешана со друга храна, одделно или заедно со други масни киселини.
Има уште 7 патентни барања.



- (51) **C 07D 307/93** (11) **901154**
 A 61K 31/34 31/445 (13) **T1**
 31/495 31/535 (22) 13/06/2003
 C 07D 493/04 (45) 30/09/2004

(21) 2003/182

(30) 19970203154 10/10/1997 EP

(96) 06/10/1998 EP 98950107.7

(97) 26/03/2003 EP 1021432

(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V**

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) ANDRES-GIL, Jose Ignacio;

FERNANDEZ-GADEA,


Francisco Javier;

GILLOPETEGUI, Pilar and

DIAZ-MARTINEZ, Adolfo

(54) **ТЕТРАЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ НА**
ТЕРАХИДРОФУРАН СУПСТИТУИРАНИ СО
ХАЛОГЕН

(57) 1. Соединение со формулата




негова N-оксидна форма, фармацевтски прифатлива адитивна сол или стереохемиски изомерна форма, каде што:

n е нула, 1, 2, 3, 4, 5 или 6;

X е CH₂ или O;

R¹ и R² (секој од нив) независно се водород, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкилкарбонил, хало-метилкарбонил или C₁₋₆ алкил супституиран со хидрокси, C₁₋₆ алкилокси, карбоксил, C₁₋₆ алкилкарбонилокси, C₁₋₆ алкилоксикарбонил или

арил; или R¹ и R², заедно со азотниот атом за кој се прикачени, може да формираат прстен на морфолинил или радикал со формулата:



каде што:

R⁹, R¹⁰, R¹¹ и R¹² (секој од нив) независно се водород, хало, халометил или

C₁₋₆ алкил;

m е нула, 1, 2 или 3;

R¹³, R¹⁴, R¹⁵ и R¹⁶ (секој од нив) независно се водород, C₁₋₆ алкил, арил или арилкарбонил;

R¹⁵ и R¹⁶ заедно може да формираат двовалентен радикал C₄₋₅ алкандиил;

R¹⁷ е водород, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкилкарбонил, халометилкарбонил, C₁₋₆ алкил-локсикарбонил, арил, ди(арил)метил или C₁₋₆ алкил супституиран со хидрокси, C₁₋₆ алкилокси, карбоксил, C₁₋₆ алкилкарбонилокси, C₁₋₆ алкилоксикарбонил или арил;

R³ и R⁴ (и двата) се халоген; или

R³ е халоген, а R⁴ е водород; или

R³ е водород, а R⁴ е халоген; и

арил е фенил супституиран со 1, 2 или 3 супституенти одбрани од хало, хидрокси, C₁₋₆ алкил и халометил.

Има уште 10 патентни барања.


- (51) **A 61K 31/451**
C 07D 405/14
A 61K 31/4523 31/453
A 61P 9/00
C 07D 211/22
211/26 401/10
405/12 417/10
- (21) 2003/188
(30) 19990012961 13/06/1999 GB
(96) 18/05/2000 EP00927629.6
(97) 16/04/2003 EP1181017
(73) **PFIZER INC.**
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US
- (11) **901155**
(13) **T1**
(22) 16/06/2003
(45) 30/09/2004

- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (72) DACK, Kevin Neil;
FRAY, Michael Jonathan;
WHITLOCK, Gavin Alistair;
LEWIS, Mark Llewellyn and
THOMSON, Nicholas Murray

(54) **ИНХИБИТОРИ НА МЕТАЛОПРОТЕАЗА**


- (57) 1. N-хидоокси 4{[4-{4-{6-[2 хидроксиетокси]пириди 2-ил}-3-метилфенил)пиперидин-1 ил]сулфонил}-тетрахидро-2H-пиран-4 карбоксамид и негови фармацевтски прифатливи соли и солвати.
Има уште 38 патентни барања

- (51) **C 07D 471/04**
A 61K 31/437
A 61P 25/00
C 07D 221/00 235/00
- (21) 2003/192
(30) 19990126494P 25/03/1999 US
(96) 22/10/1999 EP992034785
(97) 04/06/2003 EP1038875
(73) **Synthon B.V.**
Microweg 22, NL-6545 CM NIJMEGEN, NL
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (72) Ettema, Gerrit Jan Bouke;
Lemmens, Jacobus Maria;
Peters, Theodorus Hendricus Antonius
and Picha, Frantisek
- (54) **ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОПИРИДИН И ПОСТАПКА ЗА НИВНО ПРАВЕЊЕ**
- (57) 1. Постапка која опфаќа реакција на соединение со формулата (2):




каде што Y и Z (секој од нив) независно


претставуваат група на понизок алкил со 1 до 6 јаглеродни атоми за праволиниски синџир и 3 до 6 јаглеродни атоми за разгранет синџир или циклоалкилна група, со глиоксилна киселина или соединение со формулата (6):



каде што R³ и R⁴ (секој од нив) независно претставуваат водород или понизок ал-кил и го имаат наведеното значење, со што се добива соединение со формулата (5):




и отстранување на алфа хидроксилната група на соединението со формулата (5) со средство за хидрогенолиза, во присуство на катализатор за хидрогенолиза, со што се добива соединение со формулата (3):



каде што Y и Z го имаат наведеното значење.
Има уште 20 патентни барања

- (51) **C 07H 15/04** (11) **901158**
 A 61K 31/70 (13) **T1**
 C 08B 37/00 (22) 26/06/2003
 (21) 2003/200 (45) 30/09/2004
 (30) 19980000514 19/01/1998 FR
 (96) 13/01/1999 EP99900525.9
 (97) 28/05/2003 EP1049706
 (73) **SANOFI - AVENTIS**
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
 (74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) **РЕТІТОУ, Maurice**
 (54) **НОВИ ПЕНТАСАХАРИДИ, ПОСТАПКИ ЗА**
НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО ГИ СОДРЖАТ

- (57) 1. Анјонската форма на пентасахарид кој е во форма на киселина и неговите фармацевтски прифатливи соли ја имаат следната формула:



Кадешто:

R претставува водород или $-\text{SO}_3^-$, (C_1-C_3) алкил или (C_2-C_3) ацил група;


T претставува водород или етил група;

n претставува 1 или 2.

Има уште 7 патентни барања.

- (51) **A 61K 47/40** 31/505 (11) **901159**
 (13) **T1**
 (21) 2003/202 (22) 30/06/2003
 (45) 30/09/2004
 (30) 19970013149 21/06/1997 GB
 (96) 02/06/1998 EP98930793.9
 (97) 02/05/2003 EP1001813
 (73) **PFIZER INC.**
 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US
 (74) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
 (72) **HARDING, Valerie, Denise**
 (54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОИ СОДРЖАТ**
ВОРИКОНАЗОЛ

- (57) 1. Фармацевтска формулација која содржи вориконазол, или негов фармацевтски прифатлив дериват, како и дериват на циклодекстрин со формулата I,



каде што R^{1a-g} , R^{2a-g} и R^{3a-g} независно претставуваат OH или $\text{O}(\text{CH}_2)_4\text{SO}_3\text{H}$;

под услов најмалку еден од R^{1a-g} да претставува $\text{O}(\text{CH}_2)_4\text{SO}_3\text{H}$;

или негова фармацевтски прифатлива сол.


Има уште 6 патентни барања.

- | | | | |
|------|---------------------|------|---------------|
| (51) | C 07D 313/00 | (11) | 901160 |
| | A 61K 31/335 | (13) | T1 |
| | A 61P 35/00 | (22) | 16/06/2003 |
| | C 07D 405/12 | (45) | 30/09/2004 |

- (21) 2003/190
(30) 19990002628p 02/08/1999 HU
(96) 02/08/2000 EP009498312
(97) 28/05/2003 EP1206462
(73) **IVAX Drug Research Institute Ltd.**
Berlini utca 47-49, 1045 Budapest, HU
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(72) MAKK, Nandor;
AMBRUS, Gabor;
TEGDES, Anik;
JENEY, Andras and
TIMAR, Ferenc

(54) **ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
ИНХИБИТОРИ НА АНГИОГЕНЕЗА**

- (57) 1. Соединенија со општата формула (I):



каде што:

R е група со општата формула $-\text{COOR}^1$, $-\text{CONR}^2\text{R}^3$

или $-\text{CONR}^4\text{CONR}^4\text{R}^5$, каде што:

R^1 е C_{1-6} алкилна група супституирана со хидроксил, amino, ди(C_{1-4} алкил)-амино група или 5- до 8-члена заситена хетероциклична група која содржи азот (која покрај азотниот атом може да содржи и атом на кислород или уште еден или два азотни атоми), или со 5- или 6-члена ароматска хетеро-циклична група која содржи азот (која покрај азотниот атом може да содржи и атом на кислород или уште еден или два атоми на азот); или C_{3-6} циклоалкилна група;

R^2 и R^3 може да бидат идентични или различни и независно еден од друг се атом на водород или C_{1-6} алкилна група која може да биде супституирана со атом на халоген, хидроксил, amino, C_{2-5} алкоксикарбонил, ди(C_{1-4} алкил)-амино група или 5- до 8-члена заситена хетероциклична група која содржи азот (која покрај азотниот атом може да содржи и атом на кислород или уште еден или два азотни атоми), или 5 - до 6 - члена ароматска хомоциклична група или ароматска хетероциклична група која содржи атом на кислород и/или азот; 5- или 6-члена циклоалкилна или хетероарилна група;

R^4 и R^5 може да бидат идентични или различни и независно еден од друг се атом на водород, C_{1-6} алкилна група, C_{3-6} циклоалкилна група или фенилна група, како и нивните таумери, солвати, нивни мешавини и киселински адитивните соли на сите овие соединенија.

Има уште 11 патентни барања.



- (51) **A 61K 38/46** 35/74
 A 61P 1/00 17/00
 25/00 35/00
 (21) 2003/193
 (30) 1999RM00376 09/06/1999 IT
 (96) 07/06/2000 EP00940741.2
 (97) 16/04/2003 EP1181047
 (73) **ACTIAL Farmaceutica Lda.**
 Rua dos Ferreiros, 260, Funchal, Madeira, PT
 (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (72) DE SIMONE, Claudio


- (11) **901161**
 (13) **T1**
 (22) 17/06/2003
 (45) 30/09/2004

- (54) **СОЕДИНЕНИЕ КОЕ СОДРЖИ СФИНГОМИЕЛИН
 ЗА УПОТРЕБА КАКО ДИЕТЕТСКИ ПРЕПАРАТ,
 ДОДАТОК ЗА ХРАНА ИЛИ ФАРМАЦЕВТСКИ
 ПРОИЗВОД**

- (57) 1. Диететско, нутритивно или фармацевтско
 соединение кое се **карактеризира со тоа
 што** содржи алкален сфингомиелин во висина
 која е доволна да предизвика диететски,
 нутриционистички или терапевтски ефект кај
 лицето на кое му е тоа потребно.

Има уште 23 патентни барања.

Smase активност пронајдена во *Streptococcus thermophilus*



	+ MgCl ₂	- MgCl ₂
pH 7.4	21.0	5.0
pH 9	9.0	10.4



- (51) **A 61K 31/195** 9/16 9/20 (11) **901162**
(21) 2003/207 (13) **T1**
(22) 01/07/2003
(45) 30/09/2004
- (30) 1999RM00189 26/03/1999 IT
(96) 22/03/2000 EP00917258.6
(97) 02/05/2003 EP1171111
(73) **BIOSINT S.p.A.**
Via Treviso 4, 00040 Pomezia, IT
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) HASSEN, Ken
(54) **ГРАНУЛАТ КОЈ СОДРЖИ ВИСОК ПРОЦЕНТ
Л-КАРНИТИН ИЛИ АЛКАНОИЛ Л-КАРНИТИН,
ОСОБЕНО ПОГОДЕН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ТАБЛЕТИ СО ДИРЕКТНА КОМПРЕСИЈА**
(57) 1. Гранулиран производ кој содржи гранули на
активна состојка дополнета со терапевтско/
нутрициона активност и фармацевтско прифатлив
агенс, предметниот гранулиран производ особено

погоден за конверзија во една од постоечките
форми, особено во таблети, по пат на процедура
на директна компресија, или за конституирање на
содржина на капсули, **се карактеризира со тоа
што** предметниот производ содржи:


а) од 92 до 96% по тежина, пресметано во однос
на тежината на гранулираниот производ, активна
состојка селектирана од групата која се состои од
Л-карнитин готварска сол, алканоил Л-карнитин
готварска сол, каде страничниот или гранковиот
синџир аканоилна група има 2-6 атоми јаглерод,
или една од неговите фармаколошки прифатливи
соли; и

б) од 4 до 8% по тежина, пресметано во однос
на тежината на гранулираниот производ, од
гранулираниот материјал селектиран од групата
која содржи поливинилпирилон, хидроксисе
тилцелулоза, хидроксипропил целулоза,
полиетилгликол, микро кристали на целулоза,
целулоза ацетат фталат, метилцелулоза, етил
целулоза, поливинилалкохол и стирен малеик
анхидрид, или нивна мешавина.

Има уште 10 патентни барања.



- (51) **C 07K 5/068** (11) **901163**
 A 61K 38/05 (13) **T1**
 A 61P 7/02 (22) 13/08/2003
 (21) 2003/250 (45) 30/09/2004
 (30) 19990111109 08/06/1999 EP
 (96) 27/05/2000 EP009386913
 (97) 06/08/2003 EP1189929
 (73) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
 Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
 (72) KLINGLER, Otmar;
 SCHUDOK, Manfred;
 ZOLLER, Gerhard;
 HEINELT, Uwe;
 DEFOSSA, Elisabeth;
 MATTER, Hans and
 SAFAR, Pavei
 (54) **ИНХИБИТОРИ НА ФАКТОР VIIA**
 (57) 1. Соединение со формулата I:



каде што:

g е 0, 1, 2 или 3;

s е 0, 1, 2, 3 или 4; t е 0, 1 или 2;

R^1 е одбран од групата која се состои од водород, R^{11} -CO- и R^{12} -SO₂-; R^{11} е одбран од групата која се состои од водород, (C₁-C₈)-алкил, (C₆-C₁₄)-арил, (C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкил-, Het-, Het-(C₁-C₄)-алкил-, (C₁-C₈)-алкилокси-, (C₆-C₁₄)-арилокси-, (C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкилокси-, amino-, (C₁-C₈)-алкиламино-, (C₆-C₁₄)-ариламино- и (C₆-C₁₄)-арил (C₁-C₄)-алкиламино-, при што сите овие групи се несупституирани или се супституирани со еден или повеќе идентични или различни супституенти R^{40} ; R^{12} е одбран од групата која се состои од (C₁-C₈) алкил, (C₆-C₁₄)-арил, (C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкил-, Het-, Het-(C₁-C₄)-алкил-, ди((C₁-C₈)-алкил)амино- и ди((C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкил)амино-, при што сите овие групи се несупституирани или се супституирани со еден или повеќе идентични или различни супституенти R^{40} ; R^2 е водород, $R^{21}(R^{22})$ CH-, R^{23} -Het-(CH₂)_k-, $R^{23}(R^{24})$ N-(CH₂)_m-D (CH₂)_n- или $R^{25}(R^{26})$ N-CO-(CH₂)_p-D-(CH₂)_q-, каде што D е двовалентен остаток (C(R³¹)(R³²)-, двовалентен остаток (C₆-C₁₄)-етилен или двовалентен остаток изведен од ароматска група Het која содржи 5 до 10 прстенести атоми, од кои 1, 2, 3 или 4 се идентични или различни прстенести

хетероатоми одбрани од групата која се состои од азот, кислород и сулфур, а броевите k, m, n, p и q, кои се независни еден од друг и може да бидат идентични или различни, се 0, 1, 2, 3, 4 или 5, под услов кога D е -C(R³¹)(R³²)-, збирот m+n да не може да биде 0 и збирот p+q да не може да биде 0; R^{21} и R^{22} , кои се независни еден од друг и може да бидат идентични или различни, се одбрани од групата која се состои од водород, (C₁-C₁₂)-алкил, (C₆-C₁₄)-арил, (C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкил-, Het- и Het-(C₁-C₄)-алкил-, при што сите овие групи се несупституирани или се супституирани со еден или повеќе идентични или различни супституенти одбрани од групата која се состои од R^{40} ; (C₁-C₈)-алкиламино-, ди((C₁-C₈)-алкил)-амино-, (C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкиламино-, (C₆-C₁₄)-ариламино-, аминокарбонил- и аминокарбонил-(C₁-C₈)-алкил или;

R^{21} и R^{22} , заедно со јаглеродниот атом за кој се прикачени, формираат заситен или незаситен 3 член до 8-член карбоцикличен прстен кој може да биде кондензиран до еден или два прстенести системи кои се хетероароматски прстени кои содржат 5 до 10 прстенести атоми, од кои 1, 2 или 3 се идентични или различни хетероатоми одбрани од групата која се состои од азот, кислород и сулфур и/или (C₆-C₁₀)-карбоциклични ароматски прстени, каде што добиената група $R^{27}(R^{22})$ CH- е несупституирана или е супституирана со еден или повеќе идентични или различни супституенти одбрани од групата која се состои од R^{40} , (C₁-C₈)-алкиламино-, ди((C₁-C₈)-алкил)-амино-, (C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкиламино-, (C₆-C₁₄)-ариламино-, аминокарбонил- и аминокарбонил-(C₁-C₈)-алкил-; R^{23} е водород, R^{27} -SO₂ или R^{28} -CO; R^{24} е одбран од групата која се состои од водород, (C₁-C₈)-алкил, (C₆-C₁₄)-арил и (C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкил; R^{25} и R^{26} , кои се независни еден од друг и може да бидат идентични или различни, се одбрани од групата која се состои од водород, (C₁-C₈)-алкил, (C₆-C₁₄)-арил, (C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкил-, Het- и Het-(C₁-C₄)-алкил-, при што сите овие групи се несупституирани или се супституирани со еден или повеќе идентични или различни супституенти R^{40} ; R^{27} е одбран од групата која се состои од (C₁-C₈)-алкил, (C₆-C₁₄)-арил, (C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкил-, Het-, Het-(C₁-C₄)-алкил-, amino-, (C₁-C₈)-алкиламино-, ди((C₁-C₈)-алкиламино-, (C₆-C₁₄)-ариламино- и (C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкиламино-, при што сите овие групи се несупституирани или се супституирани со еден или повеќе идентични или различни супституенти R^{40} ; R^{28} е одбран од групата која се состои од R^{27} , (C₁-C₈)-алкилокси-, (C₆-C₁₄)-арилокси- и (C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкилокси-, при што сите овие групи се несупституирани или се супституирани со еден или повеќе идентични или различни супституенти R^{40} ; R^{31} и R^{32} , кои се независни еден од друг и може да бидат идентични или различни, се одбрани од групата која се состои од водород, (C₁-C₁₂)-алкил, (C₆-C₁₄)-арил, (C₆-C₁₄)-арил-(C₁-C₄)-алкил-, Het- и Het-(C₁-C₄)-алкил-, при што сите овие групи се несупституирани или се супституирани со еден



или повеќе идентични или различни супституенти R^{40} ; R^{40} е одбран од групата која се состои од халоген, хидроксид, (C_1-C_8) -алкилокси-, (C_6-C_{14}) -арил- (C_1-C_8) -алкилокси-, (C_6-C_{14}) -арилокси-, (C_1-C_8) -алкил-, (C_6-C_{14}) -арил-, (C_6-C_{14}) -арил- (C_1-C_6) -алкил-, (C_1-C_6) -алкилсулфонил-, трифлуорометил-, ацетиламино-, амино-, амидино-, гванидино-, оксо-, нитро- и цијано-, при што групите R^{40} се независни една од друга и може да бидат идентични или различни; R^{91} , R^{92} и R^{93} , кои се независни една од друга и може да бидат идентични или различни, се одбрани од групата која се состои од водород-, (C_1-C_8) -алкил-, (C_6-C_{14}) -арил-, (C_6-C_{14}) -арил- (C_1-C_4) -алкил-, Het - и $Het-(C_1-C_4)$ -алкил-; R^{94} е одбран од групата која се состои од (C_1-C_4) -алкил-, (C_6-C_{14}) -арил-, амино-, нитро-, халоген-, трифлуорометил-, хидроксид-, (C_1-C_4) -алкилокси-, при што групите R^{94} се независни една од друга и може да бидат идентични или различни; R^{95} е одбран од групата која се состои од амидино-, гванидино-, $((C_1-C_4)-a$

кил)оксикарбониламинидино-, $((C_1-C_4)-алкил)оксикарбонилгванидино-$ и хидроксиамидино-; R^{96} е водород; R^{97} е $R^{99}-(C_1-C_8)$ -алкил-; R^{99} е одбран од групата која се состои од хидроксикарбонил-, (C_1-C_8) -алкилокси-карбонил-, (C_6-C_{14}) -арил- (C_1-C_4) -алкилоксикарбонил-, аминокарбонил- и (C_1-C_8) -алкиламинокарбонил-; Het е заситен, делумно незаситен или ароматски моноцикличен или бицикличен хетероцикличен прстенест систем кој содржи 3 до 10 прстенести атоми, од кои 1, 2, 3 или 4 се идентични или различни хетероатоми одбрани од групата која се состои од азот, кислород и сулфур; во сите негови стереоизомерни форми и нивни мешавини и во било кој однос, како и неговите физиолошки прифатливи соли.

Има уште 8 патентни барања.

(51) **F 16B 31/04** (11) **901164**

(13) **T1**

(21) 2003/185 (22) 13/06/2003

(45) 30/09/2004

(30) 19990425331 22/10/1999 US

(96) 18/10/2000 EP00309188.1

(97) 14/05/2003 EP1094232

(73) **Junkers, John K.**

Saddle River, New Jersey 07458, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) Junkers, John K.

(54) **СИСТЕМ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ СО ЗАВРТКИ**

(57) 1. Завртка за поврзување на два дела (8,9) еден со друг, ги опфаќа членот завртка (1 - 5), којашто има подложка (5) кон првата контактна површина (6) адаптирана даседопираконтактната површина на еден од деловите (8) и кон спротивната втора контактна површина (11) и продолжен член (2,4) со лонгитудинална оска која опфаќа прв навојен

дел (2) со навој, и втор дел (3) на кој подложката (5) е не - ротационо поставена; ракавец (19) кој има навоен дел завртен во навојот од првиот навоен дел (2) како и контактна површина (10) која е во допир со втората контактна површина (11) од подложката (5) средствата за поврзување (12 - 14) тоа го обезбедуваат преку споменатиот член на завртката (1-5) кој обезбедува примена на употребената сила кон членот на завртката, во една насока се карактеризира со тоа што поврзувањето помеѓу деловите е обезбедено преку споменатиот ракавец (19) со цел оневозможување примена на употребената сила во спротивен правец кон онаа применета кон членот на завртката, така што кога се применува сила во еден правец кон споменатиот член на завртката (1 - 5) низ споменатите делови кои служат за поврзување (12,14) и употребената сила се применува во спротивен правец кон споменатиот ракавец (19) низ споменатиот втор дел кој се поврзува, со тоа што само ракавецот (19) се врти, додека членот на завртката (1 - 5) не се врти.

Има уште 4 патентни барања.

- (51) **C 07D 307/00** (11) **901165**
 (13) **T1**
 (21) 2003/104 (22) 15/04/2003
 (45) 30/09/2004

(30) PCT/DK97/00511 10/11/1997 DK
 (96) 10/11/1997 EP97945798.3
 (97) 12/02/2003 EP1032566
 (73) **H. Lundbeck A/S**
 Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK


(74) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
 ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(72) **PETERSEN, Hans;**
BOGESO, Klaus Peter and
BECH SOMMER Michael

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ЦИТАЛОПРАМ**

(57) 1. Постапка за производство на циталопрам, која ги опфаќа следните чекори:


а) Редукција на соединение на формулата (IV):



Формула (IV)


каде R^1 е CN, C_{1-6} -алкилоксикарбонил или C_{1-6} -алкиламинокарбонил,

б) добивање на циклизација на добиеното соединение на формулата (V):



Формула (V)

каде R^1 е дефиниран како горе, за на тој начин да се добие соединение на формулата (VI):




Формула (VI)

каде R^1 е дефинирано како горе,

в) потоа, ако R^1 е циано, со користење на соединението на формулата (VI) директно во следниот чекор и ако R^1 е C_{1-6} -алкилоксикарбонил или C_{1-6} -алкиламинокарбонил, претворување на соединението на формулата (VI) во соодветна формула, каде R^1 е циано; и

г) алкилирање на добиеното 5-циано-соединение на формулата (VI) ($R^1 = CN$) со 3-диметиламинопропилхалогенид под базни услови, за на тој начин да се добие Циталопрам




Формула (I)

кој од тоа се изолира како база или како фармацевтски акцептирана сол.

Има уште 22 патентни барања.

- (51) **C 07K 5/078** (11) **901166**
A 61K 38/05 (13) **T1**
A 61P 31/04 (22) 24/06/2003
(21) 2003/199 (45) 30/09/2004
(30) 19990008375 30/06/1999 FR
(96) 29/06/2000 EP00949570.6
(97) 03/12/2003 EP1187847
(73) **Aventis Pharma S.A.**
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(72) ACHARD, Daniel;
BACQUE, Eric;
BARRIERE, Jean-Claude;
BOUQUEREL, Jean;
DESMAZEAU, Pascal;
GRISONI, Serge;
LECONTE, Jean-Pierre;
RIBEILL, Yves and
RONAN, Baptiste
(54) **ДЕРИВАТИ НА СТРЕПТОГРАМИН, ПРИПРЕМА
И СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ**

- (57) 1. Дериват на стрептограмини група А со општата формула:




каде што:

- R₁ претставува атом на халоген или радикал на азидо или тиоцијанато,
- R₂ претставува атом на водород или радикал на метил или етил,
- R₃ претставува атом на водород, или остаток од алифатски, циклоалифатски, ароматски, арилифатски, хетероцикличен или хетероциклилалифатски естер којшто е супституиран, а
- врската ----- претставува единечна врска (стереохемија 27R) или двојна врска, како и неговите соли доколку ги има.

Има уште 14 патентни барања.



- (51) **C 07D 257/04** A 61K 31/41 (11) **901167**
 C 07D 249/12 271/10 401/10 (13) **T1**
 405/10 409/10 (22) 14/08/2003
 (21) 2003/254 (45) 30/09/2004
 (30) 19970000452 22/04/1997 DK
 (96) 21/04/1998 EP98914851.5
 (97) 03/09/2003 EP0977741
 (73) **NEUROSEARCH A/S**
 Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, DK
 (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (72) Christophersen, Palle
 and Pedersen, Ove
 (54) **СУБСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ ФЕНИЛ, НИВНО**
ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА
 (57) 1. Соединение со формула:



или негова фармацевтски прифатлива солкаде еден од R^1 , R^2 и R^3 е селектиран од 3-hidroxy-4-oxo-pyranil, 2-hidroxy-4-oxo-pyramidil, 3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidinidyl, 2,4-dioxo-imidazolidinyl, 2,5-dioxo-3-hidroxy-pyrrolyl, 2,5-dioxo-pyrrolidinyl, 2,4-dioxo-1,3thiazolidinidyl, 3-hidroxy-1,2,5-thiadocolyl, tetrazolyl, 5-hidroxy-isoxazolyl, 3-hidroxy-pyrazolyl, 2-hidroxy-1,3,4-oxadiazolyl, 4-hidroxy-1,2,4-triazolyl, 3-oxo-1,2-dihydro-1,2,4-triazolyl, 2-oxo-sH-1,3,4-oxadiazolyl, 3-oxo-1,2-dihydro-1,2,4-triazolyl i 2-hidroxy-3,4-dioxo-cyclobutenyl;

R^4 , R^5 и други два субституенти R^1 , R^2 и R^3 се независно селектирани од хидроген, алкил, алкокси, хидрокси, халоген, трифлуорометил, циано, нитро, amino, алиламино, $-\text{COOR}^7$, $-\text{NHSO}_2\text{-alkyl}$, $-\text{SO}_2\text{OR}^7$; $-\text{CO-R}^7$, фенил, нафтил, бифенил, фениламино, фенокси или 5- или 6-члена хетероциклична моноциклична група, каде фенил, нафтил, бифенил, фениламино, фенокси или 5- или 6-члена хетероциклична група можат да бидат супституирани еднаш или повеќе пати со субституенти селектирани од алкил, хидрокси, алкокси, халоген, трифлуорометил, циано, нитро, amino и алиламино, фенил, нафтил и 5- или 6-члена хетероциклична моноциклична група или R^3 и R^4 или R^4 и R^5 заедно од циклична структура и другите субституенти R^1 , R^2 , R^3 , R^4 и R^5 се како што е дефинирано погоре;

и R^7 е хидроген, алкил, amino или фенил;

Y е $-\text{CO}-$, $-\text{CS}-$, $-\text{SO}_2-$, или $-\text{C}(=\text{N-R}^8)-$, каде R^8 е хидроген, алкил или циано;

X е $-\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{-NH}-$, или $-\text{SO}_2\text{-NH}-$; Z е NR^6 , O , $-\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{N}=\text{CH}-$, или $-\text{CH}=\text{N}-$ R^6 е хидроген или алкил; R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} и R^{15} се секој независно селектирани од хидроген, алкил, алкокси, хидрокси, халоген, трифлуорометил, циано, нитро, amino, алиламино, $-\text{COOR}^7$, $-\text{NHSO}_2\text{-alkyl}$, $-\text{SO}_2\text{N(R}^7)_2$, $-\text{SO}_2\text{OR}^7$, $-\text{CO-R}^7$, фенил, нафтил, бифенил, фениламино, фенокси или 5- или 6-члена хетероциклична моноциклична група која може да биде субституирана еднаш или повеќе пати со субституенти селектирани од алкил, хидрокси, алкокси, халоген, трифлуорометил, циано, нитро, amino и алиламино, фенил, нафтил и 5- или 6-члена хетероциклична моноциклична група или еден од R^{11} и R^{12} , R^{12} и R^{13} , R^{13} и R^{14} и R^{14} и R^{15} заедно од циклична структура и други субституенти R^{11} , R^{12} , R^{13} и R^{15} се како што е дефинирано погоре и R^7 е како што е дефинирано погоре.

Има уште 6 патентни барања.




- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/343 35/78 | (11) 901168 | (57) 1. Фармацевтскиот препарат за дезинфекција на база на лековити билки, е назначен со тоа што содржи натриум уснинат во опсег од 0,001% до 0,150% и етерско масло од жалфија <i>Salvia officinalis</i> L. во опсег од 0,001% до 0,400% и вообичаени фармацевтски додатоци со цел добивање на соодветен фармацевтски облик.
Има уште 9 патентни барања. |
| A 61P 31/02 | (13) T1 | |
| (21) 2003/139 | (22) 14/05/2003 | |
| | (45) 30/09/2004 | |
| (30) 20000000373 15/06/2000 YU | | |
| (96) 03/11/2000 EP00974145.5 | | |
| (97) 14/09/2005 EP1294373 | | |
| (73) AD''ZDRAVJE''FARMACEUTSKO-HEMISKA
INDUSTRIJA,CENTAR ZA ISTRAZIVANJE I
RAZVOJ
Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Srbija i Crna Gora,
YU | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје | | |
| (72) STANKOVIC Slobodan;
DORDEVIC,Ivana and
KOCIC,Zoran | | |
| (54) ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕК-
ЦИЈА НА БАЗА НА УСНИНСКА КИСЕЛИНА И
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА | | |

- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) C 07D 487/04 | (11) 901169 | (54) НОВА КРИСТАЛНА ФОРМА НА N-[4-[2-(2-
АМИНО-4,7-ДИХИДРО-4-ОКСО-3Н-ПИРОЛО[2,3-
D] ПИРАМИДИН-5-УЛ) ЕТИЛ]БЕНЗОИЛ]-L-
ГЛУТАМИНСКА КИСЕЛИНА И ПОСТАПКА ЗА
НЕЈЗИНО ПРОИЗВОДСТВО |
| A 61K 31/519 | (13) T1 | |
| A 61P 35/00 | (22) 20/08/2003 | |
| C 07D 209/00 239/00 | (45) 30/09/2004 | |
| (21) 2003/264 | | (57) 1. Хидратна кристална форма на динатриум N - [4 - [2 - (2 - аминокс - 4,7 - дихидро - 4 - оксо - 3Н - пирило [2,3 - d] - пиримидин - 5 - ил) етил] бензоил] - L - глутамична киселинска сол („хептахидатна кристална форма“), со дифракционен модел на Х - зракот, кој ги опфаќа следниве врвови кои одговараат на d растојание: $7.78 \pm 0.04 \text{ \AA}$ кога се добива на $22 \pm 2^\circ \text{C}$ и во амбиент со % на релативна влажност од бакарен радиоактивен извор.
Има уште 10 патентни барања. |
| (30) 20000184964P 25/02/2000 US | | |
| (96) 12/02/2001 EP01906554.9 | | |
| (97) 10/09/2003 EP1259513 | | |
| (73) ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Drop Code 1104, Indianapolis,
IN 46285, US | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје | | |
| (72) CHELIUS, Erik, Christopher;
REUTZEL-EDENS, Susan, Marie and
SNOREK, Sharon, Van den Berghe | | |



- (51) **C 07C 31/00** (11) **901171**
(13) **T1**
(21) 2003/95 (22) 11/04/2003
(45) 30/09/2004
- (30) 19970072655P 21/11/1997 US
(96) 18/11/1998 EP98966869.4
(97) 05/02/2003 EP1037868
(73) **PHARMACIA & UP JOHN COMPANY**
301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001/
us, US
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) WARPENOSKI, Martha, A.;
MITCHELL, Mark, Allen;
HARPER, Donald, E.
and MAGGIORA, Linda, Louise
(54) **АЛФАХИДРОКСИ, АМИНОИХАЛОДЕРИВАТИНА**
БЕТА-СУЛФОНИЛ ХИДРОКСАМИК КИСЕЛИНИ
КАКО МАТРИЦА ЗА МЕТАЛОПРОТЕИНСКИ
ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Соединението со формула I



од фармацевтски прифатлива сол каде R_1 е

- a) C_{4-12} alkyl,
b) C_{4-12} alkenyl,
c) C_{4-12} alkynyl,
d) $-(CH_2)_h-C_{3-8}$ cycloalkyl,
e) $-(CH_2)_h$ -aryl,
f) $-(CH_2)_h$ -het, R_2 е
a) C_{1-12} alkyl,
b) C_{2-12} alkenyl,
c) C_{2-12} alkynyl,
d) $-(CH_2)_h-C_{3-8}$ cycloalkyl,
e) $-(CH_2)_h-C_{3-8}$ cycloalkenyl,
f) $-(CH_2)_h$ -aryl,
g) $-(CH_2)_h$ -het,
h) $-(CH_2)_h$ -Q,
i) $-(CH_2)_i$ -Q or $-(CH_2)_j$ -X- R_4 , опционо $-(CH_2)_i$ -
синцирот може да биде субституиран со еден или
два C_{1-4} алкил или фенил, кои повратно можат да
бидат субституирани со еден или три хало или C_{1-4}
алкил, или
l) $-(CH_2)_h$ CH R_5 R_6 ; R_3 is
a) H,
b) C_{3-6} cycloalkyl,
c) C_{1-4} alkyl, or
d) $-(CH_2)_h$ -phenyl; X е
a) -O-,

- b) $-S(=O)_j$ -,
c) $-NR_7$ -,
d) $-S(=O)_2NR_8$ -, или
e) $-C(=O)-$; R_4 е
a) H,
b) C_{1-8} alkyl,
c) $-(CH_2)_h$ -phenyl, или
d) $-(CH_2)_h$ -het; R_5 е
a) C_{1-4} alkyl, или
b) $-C(=O)R_3$; R_6 е
a) $-C(=O)R_3$, или
b) $-(CH_2)_h$ C(=O) R_3 ; R_7 е
a) H,
b) C_{1-4} alkyl,
c) $-(CH_2)_h$ -phenyl,
d) $-C(=O)-R_3$,
e) $-S(=O)_2R_3$, или
f) $-C(=O)OR_3$; R_8 е
a) C_{1-4} alkyl, или
b) $-(CH_2)_h$ -phenyl; Y е
a) -OH,
b) $-NR_9R_{10}$, или
c) fluoro; R_9 и R_{10} се исти или различни и се
a) H,
b) $-C(=O)-R_3$,
c) $-C(=O)-OR_3$, или
d) $-C(=O)-NHR_3$,

арил е монокарбоцилик или бикарбоцилик
ароматичен мол; хет е 5- до 10-броен
мономонотик или бициклик хетероцикликси
еден или три атоми селектирани од групата која
содржи кислород, азот и сулфур.


Q е 5- до 10- броен моноциклик или бициклик
хетероциклик со еден или два атоми селектирани
од групата која содржи кислород, азот и сулфур,
арил, хет, C_{1-12} алкил, C_{1-4} алкил C_{2-12} алкенил. C_{2-12}
алкенил - C_{3-6} циклоалкил, $-C_{3-8}$ циклоалкенил, Q и
фенил опционо се менуваат h е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или
6; i е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10; j е 0, 1 или 2, и
со следните одредби:

- a) каде P_2 е C_{1-16} алкил, Y е поинакво од $-NR_9R_{10}$
б) каде h е 0, хет е додадено на α -положба преку
атом на јаглерод од хетероциклик
в) каде h е 0, Q е додадено на α -положба преку
јаглероден атом од хетероциклик.

Има уште 10 патентни барања.

- (51) **C 07D 471/14** (11) **901172**
A 61K 31/435 (13) **T1**
C 07D 221/00 235/00 (22) 14/04/2003
(21) 2003/101 (45) 30/09/2004
(30) 19981043504 23/09/1998 DE
19980117988 23/09/1998 EP
(96) 17/09/1999 EP99948776.2
(97) 29/01/2003 EP1115725
(73) **ALTANA Pharma AG**
Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(72) POSTIUS, Stefan;
SIMON, Wolfgang-Alexander;
GRUNDLER, Gerhard;
HANAUER, Guido;
HUBER, Reinhard;
KROMER, Wolfgang;
STURM, Ernst and
SENN-BILFINGER, Jorg
(54) **ТЕТРАХИДРОПИРИДОТЕРИ**

(57) 1. Соединение со формулата I:



каде што:

R1 е метил или хидроксиметил, еден од супституентите R2a и R2b е водород, а другиот е хидрокси, метокси, етокси, изопропокси, метоксиетокси или метоксипропокси, еден од супституентите R3a и R3b е водород, а другиот е хидрокси, метокси, етокси, изопропокси, метоксиетокси или метоксипропокси, каде што R2a или R2b, од една страна, и R3a или R3b, од друга страна, не се истовремено хидрокси, како и неговите соли.

Има уште 12 патентни барања.

- (51) **C 07D 409/04** (11) **901174**
A 61K 31/47 31/505 (13) **T1**
C 07D 401/04 401/14 (22) 02/07/2003
405/04 413/04 471/04 (45) 30/09/2004

(21) 2003/209

(30) 19970000504 11/01/1997 GB

(96) 06/01/1998 EP98904058.9

(97) 04/06/2003 EP0968208

(73) **PFIZER INC.**

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(72) FOX, David, Nathan, Abraham

(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА КИНОЛИН И КИНАЗОЛИН
КОРИСНИ ЗА ТЕРАПИЈА, ОСОБЕНО ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА БЕНИГНА ХИПЕРПЛАЗИЈА НА
ПРОСТАТА**

(57) 1. Соединение со формулата I:



каде што:

R¹ претставува C₁₋₄ алкокси кој може да биде супституиран со еден или повеќе атоми на флуор;

R² претставува H или C₁₋₆ алкокси кој може да биде супституиран со еден или повеќе атоми на флуор;

R³ претставува 5- или 6-член хетероцикличен прстен кој содржи најмалку еден хетероатом одбрани од N, O и S, при што прстенот може да биде супституиран со една или повеќе групи одбрани од халоген, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₄ алкил и CF₃;

R⁴ претставува 4-, 5-, 6- или 7-член хетероцикличен прстен кој содржи најмалку еден хетероатом одбрани од N, O и S, при што прстенот може да биде споен со бензенски прстен или 5- или 6-член хетероцикличен прстен кој содржи најмалку еден хетероатом одбрани од N, O и S, при што прстенестиот систем во целина може да биде супституиран со една или повеќе групи кои се


независно одбрани од OH, C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ алкокси, халоген, CONR⁸R⁹, SO₂NR⁸R⁹, (CH₂)_bNR⁸R⁹ и NHSO₂(C₁₋₄ алкил), а кога S е член на прстенестиот систем, тој може да биде супституиран со еден или два атоми на кислород;

R⁸ и R⁹ независно претставуваат H или C₁₋₄ алкил, или заедно со N атомот за кој се прикачени, тие може да претставуваат 5- или 6-член хетероцикличен прстен кој содржи најмалку еден хетероатом одбрани од N, O и S;

b претставува 0, 1, 2 или 3;

X претставува CH или N; и

L е отсутен, или претставува прстенеста група со формулата Ia:



каде што N е прикачен за 2. положба на хинолинскиот или хиназолинскиот прстен;


A е отсутен или претставува CO или SO₂;

Z претставува CH или N;

m претставува 1 или 2, а освен тоа, кога Z претставува CH, тој може да претставува 0; и

n претставува 1, 2 или 3, под услов сумата од m и n да биде 2, 3, 4 или 5;

или претставува синцир со формулата Ib:



каде што N е прикачен за 2. положба на хинолинскиот или хиназолинскиот прстен;

A' и Z' го имаат истото значење како A и Z погоре, одделно;

R⁶ и R⁷ независно претставуваат H или C₁₋₄ алкил; и

p претставува 1, 2 или 3, а освен тоа, кога Z' претставува CH, тој може да биде 0;




или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 12 патентни барања.

- (51) **A 43B 7/12** 7/32 (11) **901176**
 (13) **T1**
 (21) 2003/265 (22) 21/08/2003
 (45) 30/09/2004
 (30) 1997PD00102 09/05/1997 IT
 (96) 29/04/1998 EP98924244.1
 (97) 23/07/2003 EP0983006
 (73) **GEOX S.p.A.**
 Via Feltrina Centro 16, Montebelluna Localita Biadene
 (Treviso), IT
 (74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
 (72) **POLEGATO, Mario**
 (54) **ПОДОБРЕН ПАРО-ПРОПУСЛИВ ЧЕВЕЛ**
 (57) 1. Паро-пропустливиот чевел (10) ја опфаќа
 следната комбинација од елементи:
 паро-пропустлив горен дел (11) поврзан со паро-
 пропустлива или перфорирана облога (12); гон

(13) направен од перфориран еластомер; полуѓон
 што опфаќа најмалку една мембрана (15,115,
 215, 315, 415) направена од водоотпорен и
 паро-пропустлив материјал поврзан со долниот
 заштитен слој (16, 116, 216, 316, 416) направен од
 материјал отпорен на хидролиза, заштитниот слој
 е хидрофобен, паро-пропустлив и/или перфориран;
 паро-пропустлив внатрешен гон (17);
 паро-пропустлив или перфориран филтерски слој
 (19, 119, 219, 319, 419) прикачен кон наведената
 мембрана и наведениот долен заштитен слој,
 назначен со тоа што наведената мембрана,
 заедно со наведениот заштитен слој, е уредена
 во претходно составена влошка (14,214,314, 414),
 кон кој е запечатена со нејзините надворешните
 делови, и која го има наведениот долен заштитен
 слој уреден во најниската надворешна страна
 на наведената влошка, наведената влошка е
 соодветна за да формира подлога за наведената
 мембрана при составувањето и при употребата.
 Има уште 15 патентни барања

1/2




- (51) **C 07D 211/86** (11) **901177**
A 61K 31/395 (13) **T1**
A 61P 43/00 (22) 11/07/2003
C 07D 211/38 (45) 30/09/2004
211/54 211/72
211/74 223/08
401/04 409/04

- (21) 2003/215
(30) 19990005600 03/05/1999 FR
(96) 02/05/2000 EP004011995
(97) 22/10/2003 EP1050530
(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**
22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

- (72) RENARD, Pierre;
LESTAGE, Pierre;
RAULT, Sylvain;
RENAULT, Olivier;
GUILLON, Jean;
DALLEMAGNE, Patrick;
PFEIFFER, Bruno and
LEBRUN, Marie-Cecile

- (54) **1-АЗА-2-АЛКИЛ-6-АРИЛ-ЦИКЛОАЛКАНИ
КОИ СЕ КОРИСНИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
ПАМТЕЊЕТО**

- (57) 1. Соединенија со формулата (I):



каде што:

- n претставува 0 или 1,
- R₁ претставува атом на водород,
- R₂ претставува група на праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкил,
- X претставува атом на кислород или група OR₃,
- R₃ претставува атом на водород,
- ----- претставува единечна или двојна врска, при што се подразбира дека е запазена валентноста на атомите,
- Ar претставува арилна или хетероарилна група, нивните изомери, како и нивните фармацевтски прифатливи киселински адитивни соли, под услов соединенијата со формулата (I) да бидат различни:
 - од 6-метил-2-фенил-2,3-дихидро-4-пиридинон,
 - од 2-метил-6-фенил-4-пиперидинон,
 - од N-бензил-2-(R'₂)-6-фенил-4 пиперидинон, каде што R'₂ претставува метилна, етилна, пропилна или изопропилна група,
 - и од 2-R''-6-фенил-4-пиперидинол, каде што R'' претставува изопропилна или бутилна група, при што се подразбира дека терминот „арилна група“ значи фенил кој може да би-де супституиран со една или повеќе идентични или различни групи одбрани од ха-логен, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкил, хидрокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкокси, трихалогенометил и amino (кој може да биде супституиран со една или повеќе групи на праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкил), а терминот „хетероарилна група“ значи тиенил или пиридил кој може да биде супс-титиуиран со една или повеќе идентични или различни групи одбрани од халоген, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкил, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкокси, трихалогенометил и amino (кој може да биде супституиран со една или повеќе групи на праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкил).

Има уште 10 патентни барања.

- (51) **C 07D 487/04** (11) **901178**
 (13) **T1**
 (21) 2003/94 (22) 10/04/2003
 (45) 30/09/2004

(30) 20010003293 12/03/2001 FR

(96) 11/03/2002 EP02290598.8

(97) 27/08/2003 EP1241169

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**

22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) WIERZBICKI, Michel;

Boussard, Marie-Francoise;


Rousseau, Anne;

BOUTIN, Jean-Albert and

DELAGRANGE, Philippe

(54) **ДЕРИВАТИ НА ИЗОИНДОЛОИНДОЛОН,
 ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И
 ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
 ИСТИТЕ**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



каде што:

*R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆ и R₈, кои може да бидат идентични или различни, независно претставуваат атом на водород или група на праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкил, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) арилалкил, хидрокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) арилалкокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) ацилокси, арилкарбонилокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) карбоксиалкил или карбокси,

* R₇ претставува атом на водород или група хидрокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) арилалкокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) ацилокси или арилкарбонилокси,

* или пак групите R₁ до R₈, заедно со друга слична група R₁ до R₈, формираат група (C₁-C₂) алкилендиокси, неговите оптички изомери доколку ги има, како и неговите фармацевтски прифатливи киселински или базни адитивни соли, под услов:

- најмалку една од групите R₁ до R₈ да претставува група хидрокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) ацилокси или арилкарбонилокси,


- и соединенијата со формулата (I) да бидат различни од 1,3-диметокси-6H-изоиндоло[2,1-a]индол-6-он.

Има уште 6 патентни барања.

- (51) **A 47J 31/047** (11) **901179**
(21) 2003/100 (13) **T1**
(30) 19980122329 25/11/1998 EP (22) 14/04/2003
(96) 25/11/1999 EP99972512.0 (45) 30/09/2004
(97) 13/08/2003 EP1148802
(73) PI-DESIGN AG
Kantonstrasse 6234 Triengen, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(72) JORGENSEN, Carsten
(54) **УРЕД ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ТОПЛИ ПИЈАЛОЦИ И МЕТОДА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ТОПЛИ ПИЈАЛОЦИ СО УПОТРЕБА НА СПОМЕНАТИОТ УРЕД**
(57) 1. Уред за подготвување кафе од видот кој има затворена комора (с2), отворена комора (с1), цевка за нагорно движење (23) која ги поврзува

коморите и уред за филтрирање (f1) помеѓу цевката за нагорно движење (23) и отворената комора (с1), **назначен со тоа, што** дното на затворената комора (с2) има најмалку две нивоа (H1, H4), од кои едното - подигнато ниво (H1), се протега врз релативно голем простор опкружен со рамка (25), а другото ниво на дното - пониско ниво (H4), се протега во релативно мал простор ексцентрично надвор од рамката (25) и околу долната бленда на цевката за нагорно движење (23), при што нивото (H3) на долната бленда од цевката за нагорно движење (23) е блиску до дното на пониското ниво (H4), каде што повисокиот, голем простор го содржи количеството на складирана течност внатре во рамката (25), при што споменатиот голем простор е опремен со електричен грејач (he1, he2) кое се контролира со склопка и најмалку едно температурно осетливо средство (9) кое служи за контрола на склопката, при што грејачот содржи најмалку два различни грејачи (he1, he2) кои служат за довод на различен степен на греење (P_{eh1} , P_{el}) до затворената комора (с2).

Има уште 14 патентни барања.






- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) C 07D 307/87 | (11) 901180 | (54) КРИСТАЛИН БАЗА НА ЦИТАЛОПРАМ |
| A 61K 31/343 | (13) T1 | (57) 1. Кристалинска база на циталопрам се |
| A 61P 25/24 | (22) 03/09/2003 | карактеризира со тоа што има чистота повеќе |
| (21) 2003/272 | (45) 30/09/2004 | од 99,8%, W/W, а уште цодобро повеќе од 99,9% |
| (30) 20000000402 13/03/2000 DK | | W/W |
| 2000DK00183 13/04/2000 WO | | Има уште 13 патентни барања. |
| (96) 28/02/2001 EP02009350.6 | | |
| (97) 17/09/2003 EP1227088 | | |
| (73) H. Lundbeck A/S | | |
| 9, Ottiliavej ,DK-2500 Valby-Copenhagen, DK | | |
| (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ | | |
| ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје | | |
| (72) PETERSEN, Hans; | | |
| BOGESO, Klaus Peter and | | |
| HOLM, Peter | | |

- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 9/19 38/25 | (11) 901181 | (54) ЛИОФИЛИЗИРАНИ ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПО- |
| | (13) T1 | ЗИЦИИ КОИ ШТО СОДРЖАТ GRF |
| (21) 2003/274 | (22) 03/09/2003 | (57) 1. Фармацевтска композиција која што се состои |
| | (45) 30/09/2004 | од цврсто сврзана мешавина на човечки фактор |
| (30) 19990112421 30/06/1999 EP | | за ослободување на растот, исто така наречен и |
| (96) 29/06/2000 EP009492265 | | (GRF) и стабилизирачко количество на сахароза, |
| (97) 10/09/2003 EP1189600 | | сама или во комбинација со други ексципиенти. |
| (73) Applied Research Systems ARS Holding N.V. | | Има уште 9 патентни барања. |
| Pietermaai 15, Curacao, AN | | |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ | | |
| бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000, | | |
| Скопје | | |
| (72) SAMARITANI, Fabrizio and | | |
| DEL RIO, Alessandra | | |

- (51) **B 61F 7/00** (11) **901183**
(13) **T1**
(21) 2003/103 (22) 14/04/2003
(45) 30/09/2004
- (30) 19960000861 17/04/1996 ES
(96) 17/01/1997 EP975000084
(97) 15/01/2003 EP0802101
(73) **PATENTES TALGO, S.A.**
Montalban, 14, 28014 Madrid, ES
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(72) Lopez Gomez, Jose Luis;
Archilla Aldeanueva, Luis and
Frutos Aguado, Julio
- (54) **МЕХАНИЗАМ ЗА ОСОВИНИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА ОПРЕМЕН СО АВТОМАТСКО МЕНУВАЊЕ НА МЕРКАТА НА КОЛОВОЗОТ И ПРИЛАГОДЛИВ НА КЛАСИЧНИТЕ, ТОВАРНИ ПОДВИЖНИ ПЛАТФОРМИ**
(57) 1. Механизам за осовка на железнички возила опремен со систем за автоматско менување на мерката на коловозот и прилагоден да биде

инкорпориран во класични, товарни подвижни платформи како замена за нивните осовини со фиксна мерка, при што споменатиот механизам за осовка содржи два независни, механички ротациони елементи (2), при што секој од нив е составен од тркало (17) во вид на блок со полуосовина (18) и две лежишта - едното надворешно (19), а другото внатрешно (20), при што на внатрешното лежиште (20) е поставен систем за блокирање којшто се состои од рачка за блокирање (28) која има две вертикални осовини (28a; 28a') со нормален пресек, меѓусебно поврзани со поврзувачки мост каде што се поставени две парчиња кои го олеснуваат неговото деблокирање и понатамошно блокирање, назначен со тоа, што содржи рамка на осовината (1) на која се монтирани двата механички ротациони елементи (2) и нивните системи за блокирање, уред (3) за поврзување помеѓу ротационите елементи (2), два носачи (4) за поместување на папучите за кочење, систем (43) за континуирано електрично напојување помеѓу тркалата (17), или електричен систем за паралелно врзување (5) и уред (6) за дојава на ужарено внатрешно лежиште (20).


Има уште 14 патентни барања.



- (51) **A 61K 31/404** (11) **901184**
 A 61P 25/06 (13) **T1**
 (21) 2003/230 (22) 25/07/2003 (45) 30/09/2004
- (30) 19990022963 28/09/1999 GB
 (96) 14/09/2000 EP009548645
 (97) 30/07/2003 EP1233960
 (73) **PFIZER INC.**
 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
 (72) BENTLEY, ARTHUR;
 HOWARD-FIELD, SIMON,
 ARNOLD and
 OGILVIE, RONALD, JAMES

(54) **ПОЛИМОРФНА СОЛ НА ЛЕК ПРОТИВ МИГРЕНА**


- (57) 1. Кристална, полиморфна форма на соединение со формулата (I):




назначена со тоа, што поседува модел на прекршување на X-зраците врз прашок, којшто е добиен со употреба на зрачење на бакар K-алфа₁ ($\lambda = 0,15046 \text{ nm}$) кое по-кажува главни врвни вредности на 9.28, 10.38, 11.37, 12.40, 16.84, 17.46, 17.53, 17.78, 17.98, 19.48, 20.70, 21.29, 21.45, 22.21, 22.64, 23.08, 25.20 и 25.79.

Има уште 15 патентни барања.

PXRD модел за P226



- (51) **C 07D 413/04** (11) **901185**
A 61K 31/404 (13) **T1**
A 61P 43/00 (22) 24/09/2003
(21) 2003/301 (45) 30/09/2004
(30) 20000000958 25/01/2000 FR
(96) 24/01/2001 EP019076876
(97) 23/07/2003 EP1254134
(73) **SANOFI - AVENTIS**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) **SCHOENTJES, Bruno;**
SERRADEIL-LE GAL, Claudine
and WAGNON, Jean
(54) **1,3-ДИХИДРО-2Н-ИНДОЛ-2-ЕДЕН ДЕРИВАН,**
И НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО ЛИГАНДИ ЗА
V1В ИЛИ V1В И V1А АРГИНИН-ВАСОПРЕСИН-
РЕЦЕПТОРИ
(57) 1. Соединение со формула:



каде што:

- R₁ претставува халоген атом; (C₁-C₄)алкил; (C₁-

C₄)алкокси; радикал на трифлуорометил или радикал на трифлуорометокси;

- R₂ претставува атом на водород; халоген атом; (C₁-C₄)алкил; (C₁-C₄)алкокси или радикал на трифлуорометил;

или поинаку R₂ е во 6-та позиција на едно прстенест индол-2 и R₁ и R₂ заедно претставуваат бивалентен радикал на триметилен;

- R₃ претставува халоген атом; хидроксил; (C₁-C₂)алкил; (C₁-C₂)алкокси или радикал на трифлуорометокси;

R₄ претставува атом на водород; халоген атом; (C₁-C₂)алкил; или (C₁-C₂)алкокси;

- или поинаку R₄ е во 3-та позиција на фенилот и R₃ и R₄ заедно претставуваат радикал на метилendiокси;

R₅ претставува етиламино група; диметиламино група; радикал на азетидин-1 ил или (C₁-C₂)алкокси;

- R₆ претставува (C₁-C₄)алкокси;

R₇ претставува (C₁-C₄)алкокси;

атомот на јаглерод кој носи COR₅ субституент е во (S) конфигурација и неговите солвати и/или хидрати.

Има уште 10 патентни барања.




- (51) **A 61K 38/17** 39/395 (11) **901186**
 A 61P 15/00 (13) **T1**
 (21) 2003/245 (22) 11/08/2003
 (45) 30/09/2004
 (30) 19990101194 22/01/1999 EP
 (96) 19/01/2000 EP009003062
 (97) 04/06/2003 EP1143997
 (73) **Applied Research Systems ARS Holding N.V.**
 Curacao, AN
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
 Скопје
 (72) BORRELLI, Francesco,;
 D'ANTONIO, Mauro and
 MARTELLI, Fabrizio

(54) **АНТАГОНИСТИ НА ФАКТОР НА НЕКРОЗА НА ТУМОР И НИВНА ПРИМЕНА ВО ТРЕТМАН НА ЕНДОМЕТРИОЗА**

(57) 1. Примена на TNF антагонист заедно со фармацевтски прифатлив носач во подготовката на фармацевтска композиција за третман и/или превенција на ендометриоза, каде што наведениот TNF антагонист е изолирачки антагонист или сигнализирачки антагонист.

Има уште 11 патентни барања.



(*) $P < 0.05$ споредено со контролната група

- (51) **C 07D 281/00** (11) **901187**
 (13) **T1**
 (21) 2003/223 (22) 21/07/2003
 (45) 30/09/2004
- (30) 19991016108 09/04/1999 DE
 (96) 23/03/2000 EP009205501
 (97) 25/06/2003 EP1169313
 (73) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
 Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
 (72) DR. Wendelin Frick;
 Dr. Heiner Glombik;
 Dr. Hubert Heuer and
 SCHAEFER, Hans-Ludwig
- (54) **СУПСТИТУИРАНИ 1,4-БЕНЗОТИАЗЕПИН -
 1,1- ДИОКСИДДЕРИВАТИ СО ОСТАТОЦИ НА
 ШЕЌЕРИ, МЕТОДА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ,
 ЛЕКОВИ ШТО ГИ СОДРЖАТ И НИВНА
 ПРИМЕНА**
- (57) 1. Соединенија од формулата I

каде што

R1 означува метил, етил, пропил, бутил;

R2H, OH;

R3 остаток на шеќер, остаток на дишеќер, остаток на три-шеќер, остаток на тетрашеќер, каде што остатокот на шеќер, ди-шеќер, три-шеќер или остаток на тетра-шеќер во даден случај е еднаш или повеќепати супституиран преку група за заштита на шеќерот;


Z -(C=O)n-Co-C16-алкил-, -(C=O)n-Co-C16 алкил-NH-, -(C=O)n-Co-C16-алкил-O-, -(C=O)n-C1 -C16 алкил-(C=)m, ковалентно соединение

n 0 или 1;

m 0 или 1;

како и нивни фармацевтски подносиливи соли и физиолошки функционални деривати.

Има уште 10 патентни барања.





(51) A 23L 1/30	1/302	(11) 901188	(57) 1. Терапевтско/нутритивно соединение за дијабетис кој содржи мешавина од:
		(13) T1	(а) γ-линоленик ацид или негова фармаколошки прифатлива сол; и
(21) 2003/252		(22) 14/08/2003	(б) најмалку еден алканоил-Л-карнитин каде алканоил групата е
		(45) 30/09/2004	страничен или гранковен алканоил со 2-6 карбон атоми, или негова
(30) 1997RM00155	20/03/1997 IT		фармаколошки прифатлива сол;
(96) 10/03/1998	EP98908280.5		каде количините на (а) и (б) се доволни да предизвикаат синергистички ефект во компензирање на дефектите на есенцијалните масни ациди на метаболизмот и да превенираат дијабетски компликации, особено дијабетска неуропатија и доведуваат до нивна регресија.
(97) 04/06/2003	EP0971600		Има уште 11 патентни барања.
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.	Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT		
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ	Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје		
(72) Cavazza, Claudio			
(54) МЕДИЦИНСКА ХРАНА ЗА ДИЈАБЕТИЧАРИ			


(51) A 61K 31/505	A 61P 25/00 29/00	(11) 901189	(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
		(13) T1	(72) Cavazza, Claudio
(21) 2003/253		(22) 14/08/2003	Calvani, Menotti
		(45) 30/09/2004	(54) СОЕДИНЕНИЕ КОЕ СОДРЖИ КЕТАНСЕРИН И Л-КАРНИТИН ЗА ТРЕТМАН НА ЦРПС (ХРОНИЧЕН РЕГИОНАЛЕН СИНДРОМ ЗА БОЛКА)
(30) 1998MI00774	10/04/1998 IT		(57) 1. Комбинација која содржи кетансерин и Л-карнитин или една од нивните прифатливи соли.
(96) 08/04/1999	EP99916036.9		Има уште 14 патентни барања.
(97) 09/07/2003	EP0994703		
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.	Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT		

- (51) **H 01R 24/04** (11) **901190**
(13) **T1**
(21) 2003/179 (22) 11/06/2003
(45) 30/09/2004
- (30) 19991059823 10/12/1999 DE
(96) 16/11/2000 EP009760331
(97) 02/05/2003 EP1236248
(73) KRONE GmbH
Beeskowdamm 3 -11, 14167 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Димитар
Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(72) GWIAZDOWSKI, Michael
MOSSNER, Frank
(54) **СПОЈУВАЧКИ КАБЕЛ СО ЕЛЕКТРИЧНА
ПРИКЛУЧНА ВРСКА КАКО И КАБЕЛ МЕНАЏЕР**
(57) 1) Спојувачки кабел, кој опфаќа кабел со четири
пара жили, што се водат низ кабелот дефинирани
во парови, притоа на двата краја на кабелот е
поставен електричен приклучен спој од ист вид,
при што за фиксирање и дефинирано водење, на


двата краја на кабелот е поставен по еден кабел
менаџер со водилки за жилите, во кого жилите
на кабелот се водат кон електричните контакти,
при тоа кабел менаџерите секогаш покажуваат
една горна страна, долна страна, задна страна и
челна површина, задната страна е насочена кон
кабелот, а челната страна кон контактите, при што
водилките на жилите што се наменети за двата
надворешни пара контакти, на страните на кабел
менаџерот се поставени под прав агол во однос на
челните површини на кабел менаџерот, **назначено
со тоа, што** во првиот кабел менаџер (11), од
задната страна (12) до челната површина (13) се
води во едно приклучно рамниште без вкрстување
првиот внатрешен пар жили (3, 6) од горната
страна (16) и втор внатрешен пар жили (4, 5) од
долната страна (15), а во вториот кабел менаџер
(17) од задната страна (20) до челната површина
(18), првиот внатрешен пар жили (3, 6) од долната
страна (19) и вториот внатрешен пар жили (4, 5)
од горната страна (16) се води во едно приклучно
рамниште без вкрстување.

Има уште 14 патентни барања.

Сл. 1а



Сл. 1б



- (51) **C 07D 233/22** (11) **901191**
 A 61K 31/4164 31/4178 (13) **T1**
 A 61P 25/00 (22) 04/07/2003
 C 07D 233/10 233/20 405/06 (45) 30/09/2004

(21) 2003/211

(30) 19980015999 18/12/1998 FR

(96) 17/12/1999 EP994031904

(97) 24/09/2003 EP1010693

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**

22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) CORDI, Alex;

LACOSTE, Jean-Michel;


MILLAN, Mark;

NEWMAN-TANCREDI, Adrian

GOBERT, Alain

(54) **НОВИ СОЕДИНЕНИЈА НА ИМИДАЗОЛИН, ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ**

(57) 1. Соединенија со формулата (I):



каде што:

- А претставува бензенско јадро кое е несупституирано или е супституирано со 1 до 4 идентични или различни групи одбрани од праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, хидрокси, праволиниски или разгранети (C_1-C_6) полихалогеноалкили, цијано, нитро, amino, алкиламино, диалкиламино, тиаалкил, сулфонилалкил, сулфинилалкил, карбокси, алкилоксикарбонил, алкилкарбонилокси, формил, карбамоил, карбоксаид, фенил, бензил, или атоми на халоген,

- В претставува прстен на имидазолин како што е претставено во формулите (Ia) или (Ib):


- X претставува:

- група CR^6 или CR^6R^7 (каде што R^6 и R^7 , кои може да бидат идентични или различни, претставуваат атом на водород или група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил), атом на азот или група NR^8 (каде што R^8 претставува атом на водород

или група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил или бензил), атом на кислород, атом на сулфур или група SO или SO_2 ,

- Z претставува атом на јаглерод или група CR^4 , каде што

- Y претставува група CH или CH_2 или единечна врска и, во тој случај, прстенот кој ги содржи X, Y и Z, е претставен со формулата (Ic):




R^4 претставува атом на водород или група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил,

- R^1 , R^2 , R^3 , кои може да бидат идентични или различни, претставуваат атом на водород или група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, при што групите (R^2 и R^4) или (R^1 и R^4) може да формираат циклопропан,


- R^5 претставува атом на водород, група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил или бензил,

- изразот „-----“ значи дека врските може да бидат единечни или двојни, при што се подразбира дека е запазена валентноста на атомите, при тоа, се подразбира дека „алкил“ значи праволиниска или разгранета алкилна група која содржи од 1 до 6 атоми на јаглерод, нивните тавтомери, енантиомери и диастереоизомери, како и нивните фармацевт-ски прифатливи киселински или базни адитивни соли.

Има уште 24 патентни барања.



(Ia)




(Ib)

- (51) **C 07C 323/07** (11) **901192**
A 61K 31/198 31/351 (13) **T1**
31/445 38/06 (22) 18/08/2003
A 61P 9/10 (45) 30/09/2004
C 07D 211/54 309/08
C 07K 5/093
(21) 2003/257
(30) 19990000159 27/01/1999 ES
(96) 19/01/2001 EP009005182
(97) 10/09/2003 EP1157987
(73) **LACER**
Calle Cerdana 350, 08025 Barcelona, ES
(74) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(72) **REPOLLES MOLINER, Jose;**
SALAS PEREZ-RASILLA, Eduardo;
PUBILL COY, FRANCISCO;
CERDA RIUDAVETS, Juan Antonio;
NEGRIE ROFES, CRISTINA;
CABEZA LLORENTE, LYDIA and
FERRER SISO, ALICIA

(54) **S-НИТРОЗОТИОЛИ КАКО АГЕНСИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НАРУШУВАЊА НА ЦИРКУЛАЦИЈАТА**

- (57) 1. S-нитрозотиолни деривати на пенициламин или глутатион, како и нивни фарма-цевтски прифатливи соли, кои одговараат на следнава формула (I):



каде што:

A и B се фенилни групи или заедно го формираат останатиот -CH₂-Q-CH₂- кој претставува прстен од шест единици во кои Q претставува атом на кислород, сулфур или групата N-R³, каде што R³ е водород или алкилна група C₁-C₄;

R¹ е ацилен остаток, кој може да биде алифатска ацилна група C₁-C₅ или остаток од врска на глутаминска киселина преку својот неаминокиселински карбоксил;

R² е хидроксилна група или врска на глицински остаток преку пептидна врска; под услов ако R¹ е остаток од алифатски ацил, тогаш R² е хидроксилна група, а ако R¹ е остаток од глутаминска киселина, тогаш R² глицински остаток.

Има уште 11 патентни барања.

- (51) **B 22D 41/28** (11) **901193**
(13) **T1**
(21) 2003/322 (22) 08/10/2003
(45) 30/09/2004
(30) 19990870258 10/12/1999 EP
(96) 05/12/2000 EP009827734
(97) 17/09/2003 EP1239982
(73) **VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY**
Suite 200, Foulk Road 103, Wilmington, DE 19803, US
(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(72) **ROTHFUSS, Hans and**
BOISDEQUIN, Vincent
(54) **ПЛОЧА НА ВЕНТИЛ КОЈАШТО Е ОТПОРНА НА НАПУКНУВАЊЕ А Е НАМЕНЕТА ЗА ШИБЕР ВЕНТИЛИТЕ**
(57) 1. Огноотпорна плоча (1) за лизгачки шибер вентил, опишана преку издолжениот правоаголник R кој има две страни паралелни на неговото издолжување и содржи лиен отвор (3), позициониран ексцентрично во средината помеѓу паралелните страни на правоаголникот R и

опишан со кругот C со центар (4), правоаголникот R е поделен на четири квадранти со помош на две меѓусебно нормални линии (5, 6) кои се сечат во центарот (4) на кругот C, една (6) од овие линии (5, 6) се проширува кон средината помеѓу паралелните страни на правоаголникот R, во секој квадрант се наоѓаат дијагонали кои меѓусебно се сечат : D1, D2 и D3, D4 и D5, D6 и D7, D8 соодветно, каде што аглите (7-10) на правоаголникот R се отсечени и заменети со заоблени краеве (15 - 18) додека насоката на барем дел од оние рабови (15, 16) кои се најодалечени од лиениот отвор (3) скршнува под максимум 5° од насоката на дијагоналите кои не се сечат со соодветниот агол, **се карактеризира по тоа што** насоката на барем дел од рабовите (17, 18) кој се најблиску до лиениот отвор (3) скршнува со максимум 5° во однос на една од следниве насоки:

(I) - насоката нормална на дијагоналата која се сече со соодветниот агол;

(II) - насоката на останатите дијагонали на соодветниот квадрант;

(III) - насоката на средината помеѓу насоките (I) и (II).

Има уште 6 патентни барања.



- (51) **C 07D 209/70** A 61K 31/403 (11) **901194**
 A 61P 43/00 C 07C 215/42 (13) **T1**
 C 07D 209/16 209/40 307/93 (22) 11/07/2003
 317/70 319/14 333/78 407/12 (45) 30/09/2004

(21) 2003/214

(30) 20000004742 13/04/2000 FR

(96) 12/04/2001 EP014009401

(97) 12/11/2003 EP1146041

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**

22, rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) MILLAN, Mark;

PEGLION, Jean-Louis;

DESSINGES, Aimee;


GOUMENT, Bertrand;

LEJEUNE, Francoise and

BROCCO, Mauricette

(54) **ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОЦИКЛОАЛКИЛБЕНЗОЦИКЛОБУТАН И ХЕТЕРОАРИЛБЕНЗОЦИКЛОБУТАН И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ОБНОВУВАЊЕТО НА СЕРОТОНИН И НОРАДРЕНАЛИН**

(57) 1. Соединенија со формулата (I):



каде што:

----- претставува единечна или двојна врска,

п претставува 1, R₁, R₂ кои може да бидат идентични или различни, независно еден од друг претставуваат група одбрана од атом на водород, група на праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкил и 2,3-дихидро-1,4-бензодиоксин-2-илметил,

X претставува група одбрана од CH=CH-, атом на кислород, група S(O)_m каде што m е цел број од 0 до 2 вклучително, како и NR₃ каде што R₃ претставува група одбрана од атом на водород, група на праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкил, арил, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) арилалкил, циклоалкил, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) циклоалкил-алкил, праволиниски или разгранет (C₂-C₆) алкенил и праволиниски или разгранет (C₂-C₆) алкинил,

Y претставува група CH или CH₂, во зависност дали „-----“ претставува единечна или двојна врска, или може да поприими и дополнително значење на атом на кислород, кога X претставува атом на кислород,

T претставува циклопентилна или циклохексилна група, нивните оптички изомери, како и нивните фармацевтски прифатливи киселински или базни адитивни соли, при што се подразбира дека:

- терминот „арилна група“ значи група одбрана од фенил, бифенил, нафтил, дихидронафтил, тетрахидронафтил, инданил, инденил и бензоциклобутил, при што секоја од тие групи може да биде супституирана со една или повеќе идентични или различни групи, одбрани од атома на халоген, групи на праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкил, хидрокси, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) алкокси, нитро, цијано, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) трихалогеноалкил, amino, праволиниски или разгранет (C₁-C₆) моноалкиламино и диалкиламино,

- терминот „циклоалкилна група“ значи моно или повеќепрстенест систем со 3 до 12 молекулски ланци, кој може да содржи една или повеќе незаситености која не пренесува ароматски карактер во споменатиот прстенест систем.

Има уште 11 патентни барања.




(51)	A 61K 9/16 31/135 9/26 9/58 A 61P 1/00 13/10	(11)	901195	(54)	НОВИ ЗРНЦА СО КОНТРОЛИРАНО ОТПУШТАЊЕ, МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИТЕ И ПОВЕЌЕКРАТНА ЕДИНЕЧНА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА ГИ СОДРЖИ
(21)	2003/291	(13)	T1	(57)	1. Зрнце со контролирано ослободување кое содржи:
(30)	19980003871 11/11/1998 SE 1999SE01463 26/08/1999 WO	(22)	15/09/2003		i) јадро, направено од инертен материјал којшто суштински се растворува во вода или набабрува во вода;
(96)	11/11/1999 EP 999717028	(45)	30/09/2004		ii) прв слој на јадрото, направен од полимер којшто е суштински нерастворлив во вода;
(97)	20/08/2003 EP1128819				iii) втор слој, којшто го покрива првиот слој и содржи активна состојка; и
(73)	PHARMACIA AB 112 87 Stockholm, SE				iv) трет слој од полимер, којшто е поставен врз вториот слој и е ефикасен за контролирано ослободување на активната состојка, назначено со тоа, што споменатиот прв слој е прилагоден да го контролира навлегувањето на вода во јадрото.
(74)	БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје				Има уште 22 патентни барања.
(72)	GREN, Torkel; RINGBERG, Anders; WIKBERG, Martin and WALD, Randy, J.				

(51) A 61K 35/56 31/10 31/715 A 61P 29/00 37/02	(11) 901196 (13) T1 (22) 05/09/2003 (45) 30/09/2004	(54) СОСТАВ КОЈ ВКЛУЧУВА ЕКСТРАКТ НА Perna canaliculus, МЕТИЛСУЛФОНИЛМЕТАН И ГЛИКОЗАМИН И НИВНА УПОТРЕБА
(21) 2003/279	(57) 1. Употребата на компонентата на метил-сулфонилметан, компонентата на гликозамин, и барем една компонента на Perna canaliculus за производство на лек за лекување на воспалително заболување.	
(30) 19990142392P 06/07/1999 US	Има уште 17 патентни барања.	
(96) 06/07/2000 EP009601261		
(97) 24/09/2003 EP1227826		
(73) FOODSCIENCE CORPORATION 20 New England Drive, Essex Junction, VT 05453, US		
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје		
(72) KENDALL, Roger, V		



- (51) **C 07D 241/12** (11) **901197**
 A 61K 31/495 (13) **T1**
 (21) 2003/212 (22) 07/07/2003
 (45) 30/09/2004
 (30) 19990000186 11/01/1999 FR
 (96) 07/01/2000 EP009005380
 (97) 02/07/2003 EP1140861
 (73) **Aventis Pharma S.A.**
 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4,
 1000, Скопје
 (72) BOUCHARD, Herve and
 COMMERCON, Alain
 (54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА ПОЛИХИДРОК-
 СИПИРАЗИН, ПРИПРЕМАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ
 СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ**
 (57) 1. Производи со општата формула:



каде што:

R_1 претставува стереоизомерни форми на ланецот:

$-(\text{CHON})_3-\text{CH}_2-\text{O}-\text{COR}(\text{II})$ или R_2 претставува атом на водород, а R_3 ги претставува стереоизомерните форми на ланецот:

$-\text{CH}_2-(\text{CHON})_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{COR}(\text{III})$ или R_2 ги претставува стереоизомерните форми на ланците

$-(\text{CHON})_3-\text{CH}_2-\text{O}-\text{COR}(\text{II})$ или $-\text{CH}_2-(\text{CHON})_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{COR}(\text{III})$ а R_3 претставува атом на водород, а R претставува радикал $-(\text{Alk})_i$ -(Циклоалк), каде што:

Alk означува радикал на алкил кој содржи 1 до 6 јаглеродни атоми,

Циклоалк означува радикал на циклоалкил кој содржи 5 или 6 јаглеродни атоми,


i е еднакво на 0 или 1;

како и нивните стереоизомерни форми и соли со минерална или органска киселина.

Има уште 10 патентни барања.

- (51) **A 61K 9/22** (11) **901198** (72) EL-RASHIDY, Ragab;
(13) **T1** RONSEN, Bruce and
(21) 2003/197 (22) 23/06/2003 HASSAN, Emad, Eldin
(45) 30/09/2004 (54) **КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ
КОИ СЕ ИСПОРАЧУВААТ СО СУБЛИНГВАЛНА
ИЛИ БУКАЛНА АПЛИКАЦИЈА**
(30) 19970841250 29/04/1997 US
(96) 29/04/1998 EP989199898
(97) 02/07/2003 EP1017371
(73) **Pentech Pharmaceuticals, Inc.**
3315 Algonquin Road, Suite 310, Rolling Meadows,
IL 60008, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Димитар
Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (57) 1. Апоморфинска директно компресирана
таблета прикладна за сублингвална или букална
апликација, која има време на ослободување
на лекот T_{90} со вредност од 30 до 45 минути и
прикладна за третирање на психогена еректилна
дисфункција, **назначена со тоа, што** ги вклучува
следниве компоненти (мг/таблета) и каде што
секоја компонента поминува низ 30 отворно сито
во било кој состав R или состав S:
Нема повеќе патентни барања

Состојка (мг/таблета)	Состав	
	R	S
Апоморфин HCl, USP	40.0	40.0
Аскорбинска киселина, USP	7.5	8.4
Лимонска киселина, Анхидрирана, NF	5.0	5.6
Микрокристална целулоза, NF (авицел PH102)	57.0	39.2
Магнезиум стеарат, NF	3.0	2.8
Хидроксипропил метилцелулоза (Метоцел Е4М Премиум, NF)	12.5	8.4
Тиркиз езерско	3.0	2.8
Аспартаме, USP	2.5	2.8
Манитол, USP, прашак	19.5	30.0
ВКУПНО, мг/таблета	150.0	140.0





- | | | |
|--|--|---|
| <p>(51) C 04B 28/02 14/06
14/16 14/18 14/20
(21) 2003/205

(30) 19981041054 09/09/1998 DE
99117618.1-2111 07/09/1999 EP
(96) 07/09/1999 EP991176181
(97) 23/04/2003 EP0985646
(73) Tubag Trass - Zement - und Steinwerke GmbH
56638 Kruft, DE
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје
(72) Simon Walter W. and
Hamann Dietmar</p> | <p>(11) 901199
(13) T1
(22) 01/07/2003
(45) 30/09/2004</p> | <p>(54) МАЛТЕР ОД СУВО-ТЕНКО КОРИТО
(57) 1. Малтер од суво-тенко корито, којшто содржи цемент, додатоци и примеси од густы камења и порозни лесни примеси, назначени со тоа, што густите камења имаат ситест спектар од 0 до 1 мм и неговиот удел во примесата изнесува 85 и 95 Vol.%, а кај порозните примесите честичките достигнуваат да се распределат до средната дебелина на фугите од 1-3мм дебелина.
Има уште 12 патентни барања.</p> |
|--|--|---|

- | | | |
|---|--|--|
| <p>(51) B 01J 23/44
C 02F 1/00
C 07C 51/42
(21) 2003/246
(30) 1997MI01161 19/05/1997 IT
(96) 05/05/1998 EP 981081532
(97) 25/06/2003 EP 0879641
(73) SUD CHEMIE MT S. r.l.
Via Cornaggia 10, 20123 Milano, IT
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(72) Malentacchi, Marinella;
Cavalli, Luigi and
Rubini, Carlo
(54) КАТАЛИЗАТОР ЗА ХИДРОГЕНИЗАЦИЈА СО ПАЛАДИУМ НАНЕСЕН ВРЗ АКТИВЕН ЈАГЛЕН</p> | <p>(11) 901200
(13) T1
(22) 11/08/2003
(45) 30/09/2004</p> | <p>(57) 1. Метода за подготовка на катализатор со голема способност за хемисорпција на јаглен моноксид кој содржи од 0.1 до 5% од масата на металот паладиум нанесен врз активен јаглен со порозивност од 0.3 до 0.9 ml/g, назначен со тоа, што паладиумот е содржан во површински слој со дебелина до 400 микрони, и помалку од 50% од масата на паладиумот е лоцирана во првите 50 микрони од површинскиот слој кој содржи еден дел од суво импрегниран активен јаглен со порозивност од 0.3 до 0.9 ml/g во воден раствор на паладиум користејќи волумен од растворот понизок од волуменот на порите на активниот јаглен, каде што активниот јаглен е претходно третиран со воден раствор кој содржи од 1 до 5% од хидрохлорна киселина користејќи количества од растворот пониски од волуменот на порите на јагленот.
Има уште 12 патентни барања.</p> |
|---|--|--|




(51) C 07D 457/04	(11) 901201	(54) ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО НА КРИСТАЛНА ФОРМА I НА КАБЕРГОЛИН
	(13) T1	
(21) 2003/289	(22) 15/09/2003	(57) 1. Процес на производство на Форма I на каберголин, кој се состои од кристализација на сиров каберголин од толуен/диетил етер мешавина низ течна форма V на каберголин.
	(45) 30/09/2004	Има уште 8 патентни барања.
(30) 20000007308 24/03/2000 GB		
(96) 19/03/2001 EP019360981		
(97) 24/09/2003 EP1272489		
(73) PHARMACIA ITALIA S.p..A.		
Via Robert Koch 1.2, I-20152 Milan, IT		
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ		
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје		
(72) Attilio Tomasi;		
Mario Ungari;		
Giuliano Ramella;		
Gianfranco Pallanza and		
Stefania Magenes		

(51) A 61K 45/06 38/55	(11) 901202	(57) 1. Комбинација којашто содржи терапевтски-ефективно количество на епокси-стероиден антагонист на алдостерон рецепторот и терапевтски-ефективно количество инхибитор на ангиотензин конвертирачкиот ензим, каде што наведениот инхибитор на ангиотензин конвертирачкиот ензим е селектиран од групата составена од алацеприл, беназеприл, каптоприл, цилазаприл, делаприл, еналаприл, еналаприлат, фосиноприл, фосиноприлат, имидаприл, лизиноприл, периндоприл, квинаприл, рамиприл, саралазин ацетат, темокаприл, трандолаприл, церапраприл, моексиприл, квинаприлат, спираприл, Bioproject BP1. 137, Chiesi CHF 1514, Fisons FPL-66564, идраприл, Marion Merrell Dow MDL-100240, периндоприлат, и Servier S-5590.
A 61P 9/00	(13) T1	Има уште 20 патентни барања.
(21) 2003/356	(22) 29/10/2003	
	(45) 30/09/2004	
(30) 19990122977P 05/03/1999 US		
(96) 03/03/2000 EP 009121740		
(97) 10/09/2003 EP 1165136		
(73) G.D. Searle LLC		
P.O.Box 5110, Chicago, Illinois 60680-5110, US		
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ		
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, Скопје		
(72) ALEXANDER, John, C.;		
RONIKER, Barbara and		
DESAI, Subhash		
(54) КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ОД ИНХИБИТОР НА АНГИОТЕНЗИН КОНВЕРТИРАЧКИОТ ЕНЗИМ И ЕПОКСИСТЕРОИДЕН АНТАГОНИСТ НА АЛДОСТЕРОН ЗА ТРЕТМАН НА КАРДИОВАСКУЛАРНА БОЛЕСТ		

- (51) **A 61K 31/517** 9/08 (11) **901203**
 A 61P 25/00 (13) **T1**
 (21) 2003/243 (22) 07/08/2003
 (45) 30/09/2004
- (30) 19970203568 17/11/1997 EP
 (96) 10/11/1998 EP989651591
 (97) 07/05/2003 EP1033987
 (73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**
 Turnhoutsebaan 30, 2340 Beerse, BE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) FRANCOIS, Marc, Karel, Jozef;
 DRIES, Willy, Maria, Albert, Carlo and
 BASSTANIE, Esther, Dina, Guido
- (54) **ВОДЕНИ СУСПЕНЗИИ НА СУБМИКРОНСКИ
 ЕСТЕРИ НА МАСНИ КИСЕЛИНИ НА 9-
 ХИДРОКСИ-РИСПЕРИДОН**
- (57) 1. Фармацевтски состав погоден како основна
 формулација за апликација со интра-мускуларна
 или субкутана инекција, **назначен со тоа, што**


содржи дисперзија на честички кои се состојат
 суштински од терапевтски ефикасно количество
 на кристален естер на масна киселина на 9-
 хидроксирисперидон со формулата:



или негова сол, или стереоизомер или
 стереоизомерна мешавина, каде што R
 претставува праволиниски C₉₋₁₉ алкилен радикал;
 кој содржи површински активно средство коешто е
 адсорбирано на неговата површина, во количество
 кое е ефикасно за одржување на специфична
 површинска област >4 m²/g (што одговара на
 ефикасна средна големина на честичките помала
 од 2000 nm) во фармацевтски прифатлив носач
 кој содржи вода.

Има уште 8 патентни барања.


- (51) **C 07H 17/08** (11) **901204**
 A 61K 31/70 (13) **T1**
 (21) 2003/194 (22) 19/06/2003
 (45) 30/09/2004
- (30) 19980000189 06/04/1998 HR
 (96) 02/04/1999 EP999119555
 (97) 28/05/2003 EP1070077
 (73) **PLIVA FARMACEUTSKA INDUSTRIJA,**
 DIONICKO DRUSTVO
 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
 (72) KOBREHEL, Gabrijela; LAZAREVSKI, Gorjana and
 KELNERIC, Zeljko
- (54) **КЕТОЛИДИ НА ЛАКТАМ СО 15 ЧЛЕНА СО
 АНТИБАКТЕРИСКО ДЕЈСТВО**
- (57) 1. Соединение претставено со општата формула
 (I):



и неговите фармацевтски прифатливи адитивни

соли со неоргански и органски киселини, каде
 што:

A претставува NH група, а B истовремено
 претставува C=O група, R¹ претставува OH група,
 L-кладинозилна група со формулата (II):



или заедно со R² претставува кетон, R² претставува
 водород, или заедно со R¹ претставува кетон, R³
 претставува водород или C₁-C₄-алканоилна група,
 или A претставува C=O група, а B истовремено
 претставува NH група, R¹ претставува OH група,
 или заедно со R² претставува кетон, R² претставува
 водород, или заедно со R¹ претставува кетон,
 R³ претставува водород или C₁-C₄-алканоилна
 група.

Има уште 12 патентни барања.




- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 9/50 | (11) 901205 | (72) VANDECRUYS, Roger, Petrus, Gerebern; |
| | (13) T1 | DE CONDE, Valentin, Florent, Victor; |
| (21) 2003/267 | (22) 22/08/2003 | GILIS, Paul, Marie, Victor and |
| | (45) 30/09/2004 | PEETERS, Jozef |
| (30) 19970200914 26/03/1997 EP | | (54) ТОПЧЕСТИ ДОЗАЖНИ ФОРМИ КОИ ИМААТ |
| (96) 18/03/1998 EP989191556 | | ЈАДРО ОБВИТКАНО СО АНТИФУНГАЛНО |
| (97) 04/06/2003 EP0969821 | | СРЕДСТВО И ПОЛИМЕР |
| (73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | | (57) 1. Топчеста дозажна форма која содржи: |
| Turnhoutsebaan 30, 2340 Beerse, BE | | а) средишно, заоблено или топчесто јадро; |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | б) филмска обвивка од водорастворлив полимер и |
| ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје | | итраконазол; и |
| | | в) заптивна обвивка од полимерски слој, |
| | | назначена со тоа, што јадрото има пречник од 250 |
| | | до 355 μm (сито 45-60). |
| | | Има уште 9 патентни барања. |

(51) **C 07D 471/04** (11) **901206**
A 61K 31/435 (13) **T1**

(21) 2003/266 (22) 21/08/2003
(30) 19980002793 21/08/1998 SE
(96) 18/08/1999 EP999449655
(97) 04/06/2003 EP1105390
(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(72) DAHLSTROM, Mikael;
NORDBERG, Peter;
AMIN, Kosrat and
STARKE, Ingemar

(54) **ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОЛ[1,2-А]ПИРИДИН
ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ
ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1. Соединение со формулата I:



или негова фармацевтски прифатлива сол, каде што:

R¹ е:

а) H,

б) CH₃, или

в) CH₂OH;

R² е C₁-C₆ алкил;

R³ е C₁-C₆ алкил;

R⁴ е:

а) H, или

б) халоген;

R⁵ е:

а) H, или

б) C₁-C₆ алкил;

R⁶ е:

а) H,

б) C₁-C₆ алкил карбонил,

в) C₃-C₇ циклоалкил карбонил, каде што циклоалкилната група може да биде супституирана со еден или повеќе супституенти одбрани од C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси, -COOH или -COO-(C₁-C₆) алкил,

г) арил C₁-C₆ алкил карбонил, каде што арилот претставува фенил, пиридил, тиенил или фуранил, евентуално супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси, -COOH или -COO-(C₁-C₆) алкил,

д) C₁-C₆ алкокси C₁-C₆ алкил карбонил,


ѓ) C₁-C₆ алкокси карбонил, е) арил карбонил, каде што арилот претставува фенил, пиридил, тиенил или фуранил, евентуално супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси, -COOH или -COO-(C₁-C₆) алкил,

ж) C₃-C₇ циклоалкил C₁-C₆ алкилкарбонил, каде што циклоалкилната група може да биде супституирана со еден или повеќе супституенти одбрани од C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси, -COOH или -COO-(C₁-C₆) алкил,

з) C₁-C₆ алкокси C₁-C₆ алкоксикарбонил,

с) C₁-C₆ алкокси C₁-C₆ алкокси C₁-C₆ алкилкарбонил,


и) карбамоилна група со формулата:



каде што R⁷, R⁸ се исти или различни и се H, C₁-C₆ алкил,

ј) R⁹-(C₁-C₆) алкилкарбонил,

каде што R⁹ е HO-C=O-, C₁-C₆ алкил-O-C=O-, или аминогрупа со формулата:



каде што R⁷, R⁸ се исти или различни и се H, или C₁-C₆ алкил,

к) R⁹-хидроксилиран-(C₁-C₆) алкилкарбонил,

л) R⁹-(C₁-C₆) алкенилкарбонил;

X е:

а) NH, или

б) O.

Има уште 15 патентни барања.

- (51) **F 25B 25/00** 45/00 49/00 (11) **901207**
(13) **T1**
(21) 2003/287 (22) 12/09/2003
(45) 30/09/2004
(30) 19970000066 08/01/1997 NO
(96) 08/01/1998 EP989007810
(97) 13/08/2003 EP0953132
(73) **Norild AS**
1800 Askim, NO
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) BAKKEN, Kunt
(54) **СИСТЕМ ЗА ЛАДЕЊЕ СО ЗАТВОРЕНА КРУЖНА ЦИРКУЛАЦИЈА**
(57) 1. Систем за ладење со затворена кружна циркулација поставен во ладилник за ладење на пренос, кој во амбиентална температура има заситен притисок кој е повисок од максималниот работен притисок во кружната циркулација, кој систем за ладење се состои од еден или повеќе испарувачи или менувачи на топлина, опрема

за циркулација на ладилникот, еден или повеќе кондензатори и најмалку еден контејнер за ладилникот во врска со кружната циркулација, каде заедно со контејнерот е предвиден најмалку еден вентил (21) за ослободување на притисокот, оспособен да го ослободи ладилникот кога заситениот притисок на ладилникот го достигнува максималниот работен притисок на контејнерот (1)

кој се карактеризира со тоа што:

- дебелината на сидот, на изолацијата, на магнитудата на течната површина е дизајнирана така што, во случај на кршење, температурата во контејнерот (1) е одржувана на ниво што влажниот ладилник при враќањето во контејнерот уште еднаш ќе кондензира наспроти површината од течната фаза во контејнерот и ќе го редуцира растот на притисокот;


- контејнерот е доволно наполнет со ладилник во течна фаза за да овозможи најмалку делови од влажниот ладилник во кругот на ладењето да кондензира повторно наспроти течната површина на ладилникот во контејнерот (1).

Има уште 9 патентни барања

- (51) **A 61K 31/70** 31/28 (11) **901209**
A 61P 35/00 (13) **T1**
(21) 2003/227 (22) 22/07/2003
(45) 30/09/2004
(30) 19990009925 29/04/1999 GB
(96) 04/04/2000 EP009251588
(97) 06/08/2003 EP1173187
(73) **PHARMACIA ITALIA S.p.A.**
Via Robert Koch 1.2, I-20152 Milan, IT
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) RIPAMONTI, Marina;
CARUSO, Michele;
SUARATO, Antonino and
GERONI, Maria Cristina

(54) **КОМБИНИРАНИ ПРЕПАРАТИ КОИ СОДРЖАТ МОРФОЛИН АНТРАЦИКЛИНИ И ПЛАТИНИУМСКИ ДЕРИВАТИ**

- (57) 1. Комбиниран препарат кој содржи морфолин антрациклин од формулата (I) или (II)



и антиканцерен агенс избран од платиниумски дериват.

Има уште 39 патентни барања

- (51) **C 07C 271/22** (11) **901210**
 A 61K 31/325 31/44 (13) **T1**
 C 07C 271/34 333/04 (22) 14/10/2003
 C 07D 209/08 213/30 (45) 30/09/2004
 261/18 339/06 339/08

(21) 2003/328

- (30) 19970046204P 12/05/1997 US
 19970825331 28/03/1997 US
 19970991282 16/12/1997 US

(96) 26/03/1998 EP989131735

(97) 03/09/2003 EP0975588

(73) **AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.**


10350 North Torrey Pines Road, Suite 100, La Jolla,
 CA 92037, US

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
 Скопје

(72) ZHOU, Ru;
 DRAGOVICH, Peter, S. and
 PRINS, Thomas, J.

(54) **АНТИПИКОРНАВИРАЛНИ СОЕДИНЕНИЈА,
 КОМПОЗИЦИИ КОИШТО ГИ СОДРЖАТ И
 МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1. Соединение според формулата (I):




каде што:


M е O или S;

R₁ е H, F, алкилна група, OH, SH, или O-алкилна
 група;

R₂ и R₅ се независно селектирани од H,




или алкилна група, каде што наведената алкилна
 група е поинаква од



со условот дека барем еден од R₂ и R₅ мора да
 биде



и каде што, кога R₂ или R₅ е



X е =CH или =CF и Y₁ е =CH или =CF, или X и
 Y₁ заедно со Q' формираат тричлен прстен во
 кој Q' е -C(R₁₀)(R₁₁)- или -O-, X е -CH- или -CF-,
 и Y₁ е -CH-, -CF-, или -C(алкил)-, каде што R₁₀ и
 R₁₁ независно се H, халоген, или алкилна група,
 или, заедно со јаглеродниот атом за кој тие се
 прикачени, формираат циклоалкилна група или
 хетероциклоалкилна група, или X е -CH₂-, -CF₂-,
 -CHF-, или -S-, и Y₁ е -O-, -S-, -NR₁₂-, -C(R₁₃)(R₁₄)-
 -C(O)-, -C(S)-, или -C(CR₁₃R₁₄)-, каде што R₁₂ е
 H или алкил, и R₁₃ и R₁₄ независно се H, F, или
 алкилна група, или заедно со атомите за кои тие
 се врзани, формираат циклоалкилна група или
 хетероциклоалкилна група;

A₁ е C, CH, CF, S, P, Se, N, NR₁₅, S(O), Se(O),
 P-OR₁₅, или P-NR₁₅R₁₆, каде што R₁₅ и R₁₆
 независно се алкилна група, циклоалкилна група,
 хетероциклоалкилна група, арилна група, или
 хетероарилна група, или, заедно со атомот за кој
 тие се врзани, формираат хетероциклоалкилна
 група.


D₁ е дел со слободен чифт на електрони
 способни за формирање на водородна врска;
 и B₁ е H, F, алкилна група, циклоалкилна група,
 хетероциклоалкилна група, арилна група,
 хетероарилна група, -OR₁₇, -SR₁₇, -NR₁₇R₁₈, -
 NR₁₉NR₁₇R₁₈, или -NR₁₇OR₁₈,

каде што R₁₇, R₁₈, и R₁₉ независно се H, алкилна
 група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна
 група, арилна група, хетероарилна група, или
 ацилна група;

и со условите дека кога D₁ е делот ≡N со слободен
 чифт на електрони способни за формирање
 водородна врска, B₁ не постои; и кога A₁ е sp³
 јаглерод, B₁ не е -NR₁₇R₁₈ кога D₁ е делот -NR₂₅R₂₆
 со слободен чифт на електрони способни за
 формирање на водородна врска, каде што R₂₅ и
 R₂₆ се независно H, алкилна група, циклоалкилна
 група, хетероциклоалкилна група, арилна група,
 или хетероарилна група;

и каде што D₁-A₁-B₁ опционално формира нитро
 група каде што A₁ е N;

и понатаму каде што, R₂ или R₅ е



X е =CH или =CF и Y₂ е =C, =CH, или =CF, или X
 и Y₂ заедно со Q' формираат тричлен прстен во
 кој што Q' е -C(R₁₀)(R₁₁)- или -O-, X е -CH- или -
 CF-, и Y₂ е -CH-, -CF-, или -C(алкил)-, каде што
 R₁₀ и R₁₁ независно се H, халоген, или алкилна
 група, или, заедно со јаглеродниот атом за кој

тие се прикачени, формираат циклоалкилна група или хетероциклоалкилна група, или X е $-CH_2-$, $-CF_2-$, $-CHF-$, или $-S-$, и Y_2 е $-O-$, $-S-$, $-N(R'_{12})-$, $-C(O)-$, $-C(R'_{13})(R'_{14})-$, $-C(S)-$, или $-C(CR'_{13}R'_{14})-$, каде што R'_{12} е H , алкилна група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, хетероарилна група, $-OR'_{13}$, $-NR'_{13}R'_{14}$, $-C(O)R'_{13}$, $-SO_2R'_{13}$, или $-C(S)R'_{13}$, и R'_{13} и R'_{14} , независно се H , F , или алкилна група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, или хетероарилна група, или, заедно со атомот за кој што тие се прикачени, формираат циклоалкилна група или хетероциклоалкилна група;

A_2 е C , CH , CF , S , P , Se , N , NR_{15} , $S(O)$, $Se(O)$, POR_{15} , или $P-NR_{15}R_{16}$, каде што R_{15} и R_{16} независно се алкилна група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, или хетероарилна група, или, заедно со атомот за кој што тие се врзани, формираат хетероциклоалкилна група;

D_2 е дел со слободен чифт на електрони способни за формирање на водородна врска; и B_2 е H , F , алкилна група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, хетероарилна група, $-OR_{17}$, $-SR_{17}$, $-NR_{17}R_{18}$, $NR_{19}NR_{17}R_{18}$, или $-NR_{17}OR_{18}$, каде што R_{17} , R_{18} , и R_{19} независно се H , алкилна група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, хетероарилна група, или ацилна група;

и понатаму каде што било која комбинација на Y_2 , A_2 , B_2 , и D_2 опционално можат да формираат циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, или хетероарилна група;

R_3 и R_6 независно се H , F , алкилна група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, хетероарилна група, $-C(O)R_{17}$, OR_{17} , $-SR_{17}$, $-NR_{19}NR_{17}R_{18}$, или $-NR_{17}OR_{18}$, каде што R_{17} , R_{18} , и R_{19} независно се H , алкилна група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, хетероарилна група, или ацилна група;

или, R_3 и R_6 , заедно со јаглеродниот атом за кој што тие се прикачени, формираат циклоалкилна група или хетероциклоалкилна група;

R_7 е H , алкилна група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, хетероарилна група, $-OR_{17}$, $-SR_{17}$, $-NR_{17}R_{18}$,

$NR_{19}NR_{17}R_{18}$, или $-NR_{17}OR_{18}$, каде што R_{17} , R_{18} , и R_{19} независно се H , алкилна група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, хетероарилна група, или ацилна група;

или R_7 заедно со R_3 или R_6 и атомите за кои што тие се прикачени, формира хетероциклоалкилна група;

R_{20} е H , или хидрокси група, алкилна група, оксо група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, хетероарилна група, ацилна група, сулфонилна група, меркапто група, алкитио група, алкокси група, карбокси група, аминоксо група, алкиламино група, диалкиламино група, карбамоил група, арилтио група, хетероарилтио група, $-OR_{17}$, $-SR_{17}$, $NR_{17}R_{18}$, $-NR_{19}NR_{17}R_{18}$ или $-NR_{17}OR_{18}$, каде што R_{17} , R_{18} , и R_{19} независно се H , алкилна група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, хетероарилна група, или ацилна група; и

Z и Z_1 независно се H , F , алкилна група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, хетероарилна група, $-C(O)R_{21}$, CO_2R_{21} , $-CN$, $-C(O)NR_{21}R_{22}$, $-C(O)NR_{21}OR_{22}$, $-C(S)R_{21}$, $-C(S)NR_{21}R_{22}$, $-NO_2$, $-SOR_{21}$, $-SO_2R_{21}$, $-SO_2NR_{21}R_{22}$, $-SO(NR_{21})(OR_{22})$, $-SONR_{21}$, $-SO_3R_{21}$, $-PO(OR_{21})_2$, $-PO(R_{21})(R_{22})$, $-PO(NR_{21}R_{22})(OR_{23})$, $PO(NR_{21}R_{22})(NR_{23}R_{24})$, $-C(O)NR_{21}NR_{22}R_{23}$, или $-C(S)NR_{21}NR_{22}R_{23}$, каде што R_{21} , R_{22} , R_{23} , и R_{24} независно се H , алкилна група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилна група, хетероарилна група, ацилна група, или тиацилна група, или каде што било кои две од R_{21} , R_{22} , R_{23} , и R_{24} , заедно со атом(и) за кои што тие се врзани, формираат хетероциклоалкилна група;


или Z_1 како што е дефинирано погоре, заедно со R_1 , како што е дефинирано погоре, и атомите за кои што Z_1 и R_1 се врзани, формираат циклоалкилна или хетероциклоалкилна група, или Z и Z_1 и двата како што се дефинирани погоре, заедно со атомите за кои што тие се врзани, формираат циклоалкилна или хетероциклоалкилна група; или фармацевтски прифатлив прекурсор на лек, сол, активен метаболит, или солват.

Има уште 35 патентни барања



- (51) **C 07D 417/14** A 61K 31/422 (11) **901211**
 31/427 A 61P 25/02 (13) **T1**
 C 07D 263/34 (22) 10/09/2003
 263/38 263/46 (45) 30/09/2004
 263/48 277/32
 277/40 413/04
 413/12 521/00
- (21) 2003/282
 (30) 19990238917 25/08/1999 JP
 (96) 24/08/2000 EP009549668
 (97) 01/10/2003 EP1206472
- (73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**
 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
 Osaka 541-0045, JP
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (72) MOMOSE, Yu and
 MURASE, Katsuhito
- (54) **ОКСАЗОЛНИ И ТИАЗОЛНИ ДЕРИВАТИ
 КАКО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
 ПРОИЗВОДСТВОТО/ИЗЛАЧУВАЊЕТО НА
 НЕУРОТРОФИН**


- (57) 1. Употреба на азолен дериват за производство на средство за подобрување на производството/излачувањето на неуротрофин, *назначена со тоа, што* азолниот дериват е со формулата:



каде што R¹ претставува атом на халоген, хетероциклична група која може да биде супституирана, хидрокси група која може да биде супституирана, тиолна група која може да биде супституирана, или amino група која може да биде супституирана; А претставува ацилна група која може да биде супституирана, хетероциклична група која може да биде супституирана, хидрокси група која може да биде супституирана, или карбоксилна група која може да биде естерифицирана или амидирана; В претставува ароматска група која може да биде супституирана; Х претставува атом на кислород, атом на сулфур, или атом на азот кој може да биде супституиран; и Y претставува двовалентна јаглеродородна група или хетероциклична група, или негова сол.

Има уште 46 патентни барања

- (51) **A 61K 31/66** (11) **901212**
A 61P 19/08 19/10 (13) **T1**
(21) 2003/249 (22) 12/08/2003
(45) 30/09/2004
- (30) 19970003691 10/10/1997 SE
(96) 05/10/1998 EP989480298
(97) 14/05/2003 EP1021194
- (73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (72) UNGELL, Anna-Lena
- (54) **НОВА УСОВРШЕНА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ОСТЕОПОРОЗА**
- (57) 1. Фармацевтска формулација која содржина најмалку едно бисфосфонатно и средство за подобрување на апсорпцијата, при што споменатото средство за подобрување на апсорпцијата содржи глицерид со среден ланец или мешавина на глицериди со среден синџир, **назначена со тоа, што** споменатиот бисфосфонат е со формулата II:



каде што:


R⁴ е H, OH или Cl, а

R⁵ е:


- а) алкил со 1 до 6 јаглеродни атоми, кој може да биде супституиран со амино, алкиламино, диалкиламино или хетероциклил;
- б) халоген;
- в) арилтио или хлоросупституиран арилтио;
- г) циклоалкиламино со 5 до 7 јаглероди; или
- д) заситен пет- или шест-член азот кој содржи хетероциклил со 1 или 2 хетероатоми.

Има уште 26 патентни барања

Слика 1



Слика 2



- (51) **A 61F 2/06** (11) **901213**
(13) **T1**
- (21) 2003/262 (22) 19/08/2003
(45) 30/09/2004
- (30) 20000200572 18/02/2000 EP
(96) 19/12/2000 EP009919804
(97) 03/09/2003 EP1255506
- (73) **E.V.R. Endovascular Researches S.A.**
5, rue Emile Bian, 1235 Luxembourg, LU
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (72) LOALDI, Alessandro
- (54) **ЕНДОЛУМЕНАЛЕН УРЕД ЗА ВНЕСУВАЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРОТЕЗА КОЈА СЕ ОТВОРА ВО ВНАТРЕШНОСТА НА КРВНИТЕ САДОВИ**
- (57) 1. Ендолуменален уред (1) за внесување и поставување на бифуркациона (двокрака) протеза (6) која се отвора во внатрешноста на крвните садови која содржи главен вод и најмалку уште еден, втор вод, кој содржи:
- издолжено тело (2) кое има поблизок крај (4) и подалечен крај (3);
 - подалечниот крај (3) на споменатото издолжено тело (2) содржи средство за проширување (5) кое има подолжно издолжен активен дел, којшто е


подвижен во однос на протезата (6) која се отвора во внатрешноста на крвните садови и којшто е прилагоден да ја подесува споменатата протеза (6) од радијално склопена положба до радијално отворена положба;

- елемент за насочување на жицата водилка (11) кој барем делумно се протега долж споменатото издолжено тело (2); каде што:


- споменатиот активен дел на средството за проширување е подолжно здружено со издолженото тело, за да ја отвори споменатата протеза ексцентрично од едната страна во однос на издолженото тело, за да ја ослободи другата страна на издолженото тело од споменатиот проширен активен дел и каде што:

- споменатиот елемент за насочување на жицата водилка (11) содржи најмалку еден лумен на жицата водилка (12, 13), којшто има најмалку еден подалечен излез на жицата водилка (15) кој се наоѓа на страната на издолженото тело спротивно на средството за отворање и којшто е погоден низ него да се внесе дел од жица водилка чијшто подалечен крај може да се внесе во споменатиот главен или најмалку еден втор вод, при што споменатиот елемент за насочување на жицата водилка содржи најмалку еден лумен за жицата водилка, којшто барем делумно се протега внатре во споменатото издолжено тело (2).

Има уште 25 патентни барања



- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) D 01B 1/42 | (11) 901214 | (54) ПРИСТАП ДО ДЕЛОВИ ОД ЛИСТ И/ИЛИ СТЕБЛО НА РАСТЕНИЈАТА |
| | (13) T1 | |
| (21) 2003/196 | (22) 23/06/2003 | (57) 1. Метода за одвојување на компонентите од растителен материјал кој содржи барем делови од лист и/или стебло, <i>назначена со тоа, што</i> материјалот е барем делумно влакнест, и потоа е одвоен во влакнеста фракција и млаз од сок, така што влакнестата фракција воглавно содржи релативно цврсти ткива како што се епидерма, склеренцима и васкуларни снопови, а млазот од сок воглавно содржи меки ткива како што се паренцима и цитосол. |
| | (45) 30/09/2004 | Има уште 17 патентни барања |
| (30) 19991010975 06/01/1999 NL | | |
| (96) 24/12/1999 EP999637002 | | |
| (97) 26/03/2003 EP1141450 | | |
| (73) Cooperatieve Verkoop-en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten 'AVEBE' B.A.
Beneden Oosterdiep 27 NL-9641 JA Veendam, NL | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје | | |
| (72) HULST, Anne, Coenraad;
KETELAARS, Jan, Josef, Maria, Hubert
SANDERS, Johan, Pieter, Marinus | | |




Слика 1



Слика 2

- (51) **A 61K 31/495** 31/535 (11) **901215**
 A 61P 25/24 (13) **T1**
 (21) 2003/255 (22) 15/08/2003
 (45) 30/09/2004
- (30) 19970003375 18/09/1997 SE
 (96) 09/09/1998 EP989443759
 (97) 21/05/2003 EP1014985
 (73) **AstraZeneca AB**
 151 85 Sodertalje, SE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) THORBERG, Seth-Olov;
 BERG, Stefan and
 ROSS, Svante
- (54) **КОМБИНАЦИЈА НА ИНХИБИТОР НА ПОВТОРНОТО ОДЗЕМАЊЕ НА 5-НТ И АНТАГОНИСТ НА 5-НТ 1В ИЛИ ДЕЛУМЕН АГОНИСТ**
- (57) 1. Комбинација на прва компонента (а) којашто е инхибитор на повторното одземање на 5-НТ со втора компонента (б) којашто е селективен антагонист на h5-НТ_{1В} или делумен агонист со


формулата I:



каде што:

X е CH₂, O;


Y е CONH, NHCO;

R₁ е H, C₁-C₆ алкил, C₃-C₆ циклоалкил;R₂ е H, C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси, халоген;R₃ е:

R₄ и R₅ независно се H или C₁-C₄ алкил, како рацемат, R-енантиомер или S-енантиомер, а споменатите (а) и (б) се во форма на негови слободни бази, солвати или фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 17 патентни барања


(R)-N-[5-Метил-8-(4-метилпиперазин-1-yl)-1,2,3,4-тетрахидронафтил]-4-морфолинобензамид



- (51) **C 07D 217/20** (11) **901216**
A 61K 31/47 (13) **T1**
(21) 2003/359 (22) 29/10/2003
(45) 30/09/2004
- (30) 19970006117 25/03/1997 GB
19970024987 27/11/1997 GB
(96) 23/03/1998 EP989226261
(97) 12/11/2003 EP0975599
(73) **Avera Pharmaceuticals, Inc.**
and Cornell Research Foundation, Inc.
12730 High Bluff Drive, Suite 160, San Diego, CA
92130, US and Cornell Business & Technology Park,
20 Thornwood Drive, Suite 105, Ithaca New York
14850, US
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) BIGHAM, Eric, Cleveland;
BOSWELL, Grady, Evan, [US/US];
SAVARESE, John, Joseph, [US/US];
SWARINGEN, Roy, Archibald, Jr., [US/US];
PATEL, Sanjay, Shashikant, [GB/US];
BOROS, Eric, Eugene, [US/US];
MOOK, Robert, Anthony, Jr., [US/US] and
SAMANO, Vincente [MX/US]

(54) **СУПСТИТУИРАНИ ИЗОКВИНОЛИНИ КАКО УЛТРА
КРАТКО ДЕЈСТВУВАЧКИ НЕУРОМУСКУЛАРНИ
БЛОКАТОРИ**

- (57) 1. Соединението со формула (I)



каде што:

X е халоген,

n е од 1 до 2;

Y е водород или метокси;

и


A е фармацевтски прифатлив анијон.

Има уште 7 патентни барања


- (51) **A 61M 1/34** 1/36 (11) **901219**
(13) **T1**
(21) 2003/295 (22) 17/09/2003
(45) 30/09/2004
- (30) 19980000070 20/01/1998 DK
(96) 14/01/1999 EP999000771
(97) 15/10/2003 EP1049499
(73) **Mitra Medical Technology AB**
Ideon Research Park, 223 70 Lund, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(72) SANDBERG, Bengt, E., B.
and NILSSON, Rune
(54) **АПАРАТ ЗА УПОТРЕБА ВО ВРСКА СО
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИ, ОСОБЕНО
ЕГЗОГЕНИ АНТИТЕЛА, ОД КРВТА ИЛИ ОД
ПЛАЗМАТА**
(57) 1. Апарат за употреба во врска со отстранување на елементи, што егзогени антитела, од крвта или плазмата кои течат во вонтелесниот систем на крвоток на пациентот, при што споменатиот апарат содржи контејнер (1) којшто е прилагоден да прими адсорбент и при што споменатиот

контејнер содржи влез (15) и излез (16) којшто е прилагоден да биде поврзан со влезен вод (19) и излезен вод (20), одделно, кои образуваат дел од системот на крвоток, **назначен со тоа, што** контејнерот (1) содржи влезна комора (31), адсорпциона комора (32) наменета за прифаќање на адсорбентот, како и излезна комора (33) и при тоа коморите се поставени во низа, гледано во правецот на течењето на крвта низ контејнерот (1), а се одделени со помош на филтри (11, 12) кои дозволуваат поминување на крвта или плазмата, потоа влезот (15) и излезот (16) се поставени непосредно еден до друг врз делот од сидот на контејнерот (4) којшто, заедно со филтерот (12), ја дефинира излезната комора (33) и којшто е поврзан со заеднички подвижен вентил (21), при што спо-менатиот вентил е прилагоден во првата положба да ги поврзе влезот (15) и излезот (16) директно со нивните засебни премини (28, 29) во сидот на контејнерот и при што споменатиот вентил е прилагоден во втората положба да ги поврзе влезот (15) и излезот (16) со нивните засебни краеве на обиколниот канал (34) во сидот на контејнерот (4), потоа преминот (28), којшто е поврзан со влезот, соработува со преносниот канал (30) и завршува во влезната комора (31), додека преминот (29), којшто е поврзан со излезот (16), е отворен во излезната комора (33).

Има уште 7 патентни барања



- (51) **C 07D 413/00** (11) **901220**
 A 61K 31/415 31/42 (13) **T1**
 C 07D 405/04 413/04 413/14 (22) 18/08/2003
 (21) 2003/260 (45) 30/09/2004
 (30) 19980108125 05/05/1998 EP
 (96) 29/04/1999 EP999208143
 (97) 04/06/2003 EP1075476
 (73) **ALTANA Pharma AG**
 Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz, DE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) MARTIN, Thomas;
 ULRICH, Wolf-Rudiger;
 FLOCKERZI, Dieter;
 BAR, Thomas;
 HATZELMANN, Armin;
 BEUME, Rolf;
 BOSS, Hildegard;
 KLEY, Hans-Peter;
 SCHMIDT, Beate;
 AMSCHLER, Hermann and
 KILIAN, Ulrich
 (54) **НОВИ БЕНЗИМИДАЗОЛИ И БЕНЗОКСАЗОЛИ**
 (57) 1. Соединенија со формулата I:



каде што:

Y е O (кислород) или NH, R1 е 1-4C-алкокси, 3-7C-циклоалкокси, 3-7C-циклоалкилметокси, бензилокси или 1-4C-алкокси којшто е целосно или

претежно супституиран со флуор, R2 е водород или 1-4C-алкил и R3 е водород или 1-4C-алкил, или каде што: R2 и R3, заедно со двата јаглеродни атоми за кои се прикачени, се 5-, 6- или 7- член јаглеводороден прстен со спиро врска, којшто може да биде прекинат со атом на кислород, R4 е C(O)R5, C(O)R6, -C_nH_{2n}-C(O)R5 или -C_nH_{2n}-C(O)R6, каде што: R5 е хидроксил, 1-7C-алкокси, 3-7C-циклоалкокси, 3-7C-циклоалкилметокси, H₂N-C_mH_{2m}-O- или R51(R52)N-C_pH_{2p}-O-, каде што: R51 е водород, 1-7C-алкил, 3-7C-циклоалкил или 3-7C-циклоалкилметил, а R52 е 1-7C-алкил, 3-7C-циклоалкил или 3-7C-циклоалкилметил, или каде што:

R51 и R52, заедно со азотниот атом за кој се прикачени, се 5-, 6- или 7-член јаглеводороден прстен, кој може додатно да биде прекинат со група -N(R7)- или атом на кислород, R6 е N(R61)R62, каде што R61 и R62 независно еден од друг се водород, 1-7C-алкил, 3-7C-циклоалкил или 3-7C-циклоалкилметил, R7 е водород или 1-4C-алкил,

m е 2, 3 или 4,

n е 1, 2, 3 или 4,

p е 1, 2, 3 или 4,

како и солите на овие соединенија.

Има уште 8 патентни барања

- (51) **C 07D 471/04** (11) **901221**
A 61K 31/4365 31/519 (13) **T1**
A 61P 35/00 C 07D 401/06 (22) 12/08/2003
403/06 487/04 (45) 30/09/2004

(21) 2003/248

(30) 19980204444 23/12/1998 EP

(96) 17/12/1999 EP999692205

(97) 14/05/2003 EP1140935

(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**

Turnhoutsebaan 30, 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје


(72) ANGIBAUD, Patrick Rene;

VENET, Marc Gaston, and

BOURDREZ, Xavier Marc,

(54) **ДЕРИВАТИ НА КОНДЕНЗИРАН 1,2-ХИНОЛИН**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



или негова фармацевтски прифатлива киселинска адитивна сол или стереохемски изомерна форма, каде што:

$=X^1-X^2-X^3$ - е тровалентен радикал со формулата:

$=N-CR^6=CR^7$ - (x-1),

$=CR^6-CR^7=CR^8$ - (x-6),

$=N-N=CR^6$ - (x-2),

$=CR^6-N=CR^7$ - (x-7),

$=N-NH-C(=O)$ - (x-3),

$=CR^6-NH-C(=O)$ - (x-8), или

$=N-N=N$ - (x-4),

$=CR^6-N=N$ - (x-9);

$=N-CR^6=N$ - (x-5),

каде што секој R^6 , R^7 и R^8 се независно водород, C_{1-4} алкил, хидрокси, C_{1-4} алкилокси, арилокси, C_{1-4} алкилоксикарбонил, хидрокси C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкилокси C_{1-4} алкил, моно- или ди(C_{1-4} алкил) amino C_{1-4} алкил, цијано, amino, тио, C_{1-4} алкилтио, арилтио или арил;

$>Y^1-Y^2$ - е тровалентен радикал со формулата:

$>CH-CHR^9$ - (y-1),

$>C=N$ - (y-2),

$>CH-NR^9$ - (y-3), или

$>C=CR^9$ - (y-4);

каде што секој R^9 независно е водород, хало, халокарбонил, аминокарбонил, хидрокси C_{1-4} алкил, цијано, карбоксил, C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкилокси, C_{1-4} алкилокси C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкилоксикарбонил, моно- или ди (C_{1-4} алкил) amino, моно- или ди

(C_{1-4} алкил) amino C_{1-4} алкил, арил;

г и с се (секој од нив) независно 0, 1, 2, 3, 4, или 5;

t е 0, 1, 2, или 3; секој R^1 и R^2 се независно хидрокси, хало, цијано, C_{1-6} алкил, трихалометил, трихалометокси, C_{2-6} алкенил, C_{1-6} алкилокси, хидрокси C_{1-6} алкилокси, C_{1-6} алкилтио, C_{1-6} алкилокси C_{1-6} алкилокси, C_{1-6} алкилоксикарбонил, amino C_{1-6} алкилокси, моно-или ди(C_{1-6} алкил) amino, моно- или ди(C_{1-6} алкил) amino C_{1-6} алкилокси, арил, арил C_{1-6} ал-кил, арилокси или арил

C_{1-6} алкилокси, хидроксикарбонил, C_{1-6} алкилоксикарбонил, аминокарбонил, amino C_{1-6} алкил, моно-или ди(C_{1-6} алкил) аминокарбонил, моно- или ди

(C_{1-6} алкил) amino C_{1-6} алкил; или два супституенти R^1 или R^2 кои се меѓусебно соседни на фенилниот прстен може независно да формираат заедно двовалентен радикал со формулата:

$-O-CH_2-O-$ (a-1),

$-O-CH_2-CH_2-O-$ (a-2),

$-O-CH=CH-$ (a-3),

$-O-CH_2-CH_2-$ (a-4),

$-O-CH_2-CH_2-CH_2-$ (a-5), или

$-CH=CH-CH=CH-$ (a-6);

R^3 е водород, хало, C_{1-6} алкил, цијано, хало C_{1-6} алкил, хидрокси C_{1-6} алкил, цијано C_{1-6} алкил, amino C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилокси C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилтио C_{1-6} алкил, аминокарбонил C_{1-6} алкил, хидроксикарбонил, хидроксикарбонил C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилоксикарбонил C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилкарбонил C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилоксикарбонил, арил, арил C_{1-6} алкилокси C_{1-6} алкил, моно- или ди(C_{1-6} алкил) amino C_{1-6} алкил;

или радикал со формулата:

$-O-R^{10}$ (b-1),

$-S-R^{10}$ (b-2),

$-NR^{11}R^{12}$ (b-3),

каде што R^{10} е водород, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилкарбонил, арил, арил C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилоксикарбонил C_{1-6} алкил, или радикал со формулата $-Alk-OR^{13}$ или $-Alk-NR^{14}R^{15}$;



R^{11} е водород, C_{1-6} алкил, арил или арил C_{1-6} алкил;

R^{12} е водород, C_{1-6} алкил, арил, хидрокси, amino, C_{1-6} алкилокси, C_{1-6} алкилкарбонил C_{1-6} алкил, арил

C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилкарбониламино, моно или ди(C_{1-6} алкил) amino, C_{1-6} алкилкарбонил, аминокарбонил, арилкарбонил, хало C_{1-6} алкилкарбонил, арил C_{1-6} алкилкарбонил, C_{1-6} алкилоксикарбонил, C_{1-6} алкилокси C_{1-6} алкилкарбонил, моно- или ди(C_{1-6} алкил) аминокарбонил, каде што алкилната средина може да биде супституирана со еден или повеќе супституенти кои се независно одбрани од арил или C_{1-3} алкилоксикарбонил, аминокарбонилкарбонил, моно- или ди (C_{1-6} алкил) amino C_{1-6} алкилкарбонил, или радикал со формулата $-Alk-OR^{13}$ или $-Alk-NR^{14}R^{15}$; каде што Alk е C_{1-6} алкандиол;

R^{13} е водород, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилкарбонил,

хидроксис C_{1-6} алкил, арил или арил C_{1-6} алкил;
 R^{14} е водород, C_{1-6} алкил, арил или арил C_{1-6} алкил;
 R^{15} е водород, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилкарбонил,
 арил или арил C_{1-6} алкил; R^4 е радикал со
 формулата:



каде што R^{16} е водород, хало, арил, C_{1-6} алкил,
 хидроксис C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилокси C_{1-6} алкил,
 C_{1-6} алкилокси, C_{1-6} алкилтио, amino, моно-
 или ди(C_{1-4} алкил) amino, хидроксикарбонил,
 C_{1-6} алкилоксикарбонил, C_{1-6} алкилтио C_{1-6} алкил,
 C_{1-6} алкилS(O) C_{1-6} алкил или C_{1-6} алкилS(O) $_2$
 C_{1-6} алкил; R^{16} може, исто така, да биде сврзан

со еден од азотните атоми во
 имидазолниот прстен со формулата (c-1) или (c-
 2), во кој случај значењето на R^{16} , кога е сврзан со
 азотот, е ограничено на водород, арил, C_{1-6} алкил,
 хидроксис C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилокси C_{1-6} алкил, C_{1-6}
 алкилоксикарбонил, C_{1-6} алкилS(O) C_{1-6} алкил или
 C_{1-6} алкилS(O) $_2$ C_{1-6} алкил;

R^{17} е водород, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилокси C_{1-6} алкил,
 арил C_{1-6} алкил, трифлуорометил или ди(C_{1-4} алкил)
 аминсулфонил;

R^5 е C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилокси или хало;

арил е фенил, нафталенил или фенил
 супституиран со 1 или повеќе супституенти, при
 што секој од нив е независно одбран од хало, C_{1-6}
 алкил, C_{1-6} алкилокси или трифлуорометил.

Има уште 15 патентни барања

- | | | | |
|------|---------------------|------|---------------|
| (51) | C 07D 471/14 | (11) | 901222 |
| | A 61K 31/44 | (13) | T1 |
| | A 61P 1/04 | (22) | 18/08/2003 |
| | C 07D 221/00 235/00 | (45) | 30/09/2004 |

(21) 2003/259

(30) 19990107688 17/04/1999 EP

(96) 14/04/2000 EP009188822

(97) 21/05/2003 EP1173439

(73) **ALTANA Pharma AG**

Byk-Gulden-Str. 2 78467 Konstanz, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) SENN-BILFINGER, Jorg;

GRUNDLER, Gerhard;


SIMON, Wolfgang-Alexander;

POSTIUS, Stefan and

KROMER, Wolfgang

(54) **ХАЛОАЛКОКСИ ИМИДАЗОНАФТИРИДИНИ**

(57) 1. Соединение со формулата I:




каде што:

R^1 е водород, 1-4C-алкил или хидроксис-1-4C-
 алкил, R^2 е водород, 1-4C-алкил, хидроксис-1-4C-
 алкил, халоген, 2-4C-алкенил или 2-4C- алкинил,
 R^3 е водород, халоген, трифлуорометил, 1-4C-

алкил, 2-4C-алкенил или 2-4C-алкинил, еден од
 супституентите R^{4a} и R^{4b} е водород, а другиот е
 водород, хидроксил, 1-4C -алкокси, 1-4C-алкокси
 1-4C-алкокси, 1-4C-алкилкарбонилокси или
 радикалот R^4 , или каде што R^{4a} и R^{4b} заедно
 се O (кислород), каде што R^4 е 1-4C-алкокси
 којшто е целосно или претежно супституиран
 со халоген, еден од супституентите R^{5a} и R^{5b}
 е водород, а другиот е водород, хидроксил, 1-
 4C -алкокси, 1-4C-алкокси-1-4C-алкокси, 1-4C-
 алкилкарбонилокси или радикалот R^5 , или каде
 што R^{5a} и R^{5b} заедно се O (кислород), каде
 што R^5 е 1-4C-алкокси којшто е целосно или
 претежно супституиран со халоген, каде што
 еден од супституентите R^{4a} и R^{4b} мора да го има
 значењето на R^4 и/или еден од супституентите
 R^{5a} и R^{5b} мора да го има значењето на R^5 , или
 каде што: еден од супституентите R^{4a} и R^{4b}
 од една страна и еден од супституентите R^{5a} и
 R^{5b} од друга страна, во секој случај е водород,
 а другите супституенти во секој случај заедно
 формираат радикал 1-2C-алкилендиокс којшто
 е целосно или делумно супституиран со халоген,
 R^6 е водород, халоген, 1-4C-алкил, 1-4C-алкокси,
 1-4C-алкоксикарбониламино, 1-4C-алкокси-1-4C-
 алкоксикарбониламино или трифлуорометил и R^7
 е водород, халоген, 1-4C-алкил или 1-4C-алкокси,
 или неговите соли.

Има уште 9 патентни барања

- (51) **C 07D 277/60** (11) **901223**
A 61K 31/425 (13) **T1**
A 61P 3/04 3/10 (22) 28/08/2003
(21) 2003/271 (45) 30/09/2004
(30) 19991053205 05/11/1999 DE
20001013306 17/03/2000 DE
(96) 21/10/2000 EP009744376
(97) 17/09/2003 EP1230230
(73) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(72) JAEHNE, Gerhard; GOSSEL, Matthias; LANG,
Hans-Jochen and BICKEL, Martin
(54) **ИНДЕНО-, НАФТО-, И БЕНЗОЦИКЛОХЕПТА-**
ДИГИДРОТИАЗОЛ ДЕРИВАТИ, ПРОИЗВОДСТВО
НА ИСТИТЕ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕКОВИ
ПРОТИВ АНОРЕКСИЈА
(57) 1. Сеодиненија од формулата I



во којашто

Y означува директно соединение;

X означува CH₂;

R1, R1' означуваат независно еден од друг H, F, Cl, Br, J, (C₁-C₆)-алкил;

R2 означува H, (C₁-C₆)-алкил;

R3 означува H, F;

R4 означува (C₈-C₁₆)-циклоалкил или (CH₂)_n-A-R8, каде што n може да биде 1 - 6, каде што групата -(CH₂)₁₋₆-O-CH₂-фенил, во којашто фенилот не е субституиран, е исклучена;

A означува O, S;


R8 означува (C₅-C₂₄)-алкил, или (CH₂)_m-арил, каде што m=0-6 и арилетна компонента на фенил компонентата арил може да биде до двапати субституирана со F, Cl, Br, OH, CF₃, NO₂, CN, OCF₃, O-(C₁-C₆)-алкил, S-(C₁-C₆)-алкил, SO-(C₁-C₆)-алкил, SO₂-(C₁-C₆)-алкил, SO₂-NH₂, SO₂-NH(C₁-C₈-алкил), SO₂-N(C₁-C₈-алкил)₂, SO₂-NH(C₃-C₈-циклоалкил), SO₂-N(C₃-C₈-циклоалкил)₂, (CH₂)_m-SO₂-NH-(C₁-C₆)-алкил, (CH₂)_m-SO₂-N((C₁-C₆)-алкил)₂, каде што m може да биде 1-6, SO₂-N(=CH-N(CH₃)₂), (C₁-C₆)-алкил, (C₃-C₆)-циклоалкил, COOH, COOH(C₁-C₆)-алкил, COO(C₁-C₆)-алкил, COO(C₃-C₆)-циклоалкил, CONH(C₁-C₆)-алкил₂, CONH(C₃-C₆)-циклоалкил, NH₂, NH(C₁-C₆)-алкил, N(C₁-C₆)-алкил₂, NH-CO(C₁-C₆)-алкил, NH-CO-фенил, NH-SO₂-(C₁-C₈-алкил), N(C₁-C₆-алкил)-SO₂-(C₁-C₈-алкил), NH-SO₂-фенил, каде што фенилниот прстен може да биде двоструко субституиран со F, Cl, CN, OH, (C₁-C₆)-алкил, O-(C₁-C₆)-алкил, CF₃, COOH пирролидин-1-ил, морфолин-1-ил, пиперидин-1-ил, пиперазин-1-ил, 4-метилпиперазин-1-ил, (CH₂)_p-фенил, O-(CH₂)_p-фенил, S-(CH₂)_p-фенил или SO₂-(CH₂)_p-фенил, каде што p може да биде 0-3; како и нивни физиолошки подносиливи соли.

Има уште 10 патентни барања

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/18 | 47/10 | (11) 901224 | FIGUEROA, Ray |
| | 47/14 9/127 A 61P 29/00 | (13) T1 | (54) ТЕКОВНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ НИМЕЗУЛИД |
| (21) 2003/268 | | (22) 22/08/2003 | (57) 1. Состав кој содржи нимезулид во растворувачка фаза на глицерил моноолеин чија содржина на глицерил моноолеин изнесува 17-59% тежински од составот. |
| | | (45) 30/09/2004 | Има уште 17 патентни барања |
| (30) 19980017573 | 12/08/1998 GB | | |
| (96) 12/08/1999 | EP999369234 | | |
| (97) 28/05/2003 | EP1105114 | | |
| (73) EDKO TRADING | | | |
| | AND REPRESENTATION COMPANY LIMITED | | |
| | Istanbul 80233, TR | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | | |
| | ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје | | |
| (72) EMBIL, Koral and | | | |


- | | | |
|---|--|---|
| (51) B 09B 3/00 | (11) 901225 | (57) 1. Постапка за третирање на отпад со претежно цврста матрица што содржи испарливи супстанции и која се состои од следниве етапи: |
| | (13) T1 | - греење на масата отпад во изолирана средина (1) на температура од 120 до 170 степени целзиусови со стварање на топлина преку интерно механичко триење, |
| (21) 2003/228 | (22) 23/07/2003 | - екстрахирањето на повеќето од испарливите субстанции од масата на загреаниот отпад е поврзано со испарувањето на флуид така што се создава непрекинат проток кој е евакуиран од средината на постапката, назначена со тоа што: |
| | (45) 30/09/2004 | гореспоменатиот флуид е мерен во однос на отпадот и количеството на флуид кој е мерен и топлината генерирана преку механичкото триење се регулира на начин така што се одржува температурата во рамките на вредностите дефинирани горе за време на фазата на екстракција. |
| (30) 1997TO00048 | 24/01/1997 IT | Има уште 10 патентни барања |
| (96) 21/01/1998 | EP989030184 | |
| (97) 02/05/2003 | EP1027176 | |
| (73) SICIM SPA | | |
| | Via Aquileia, 94, I-34076 Romans d'Isonzo (GO), IT | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| | ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје | |
| (72) MORGANTINI, GIANPIERO; | | |
| | PELLEGRIN, ROBERTO and | |
| | BAR, UMBERTO | |
| (54) ТРЕТИРАЊЕ НА ОТПАД СО ЦВРСТА МАТРИЦА ШТО СОДРЖИ ИСПАРЛИВИ МАТЕРИИ | | |

Слика 1




- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 01N 1/02 | (11) 901226 | (54) ПОДОБРЕНО ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА КРВНИ ПРОИЗВОДИ ВКЛУЧИТЕЛНО ЦРВЕНИ КРВНИ КЛЕТКИ И КРВНИ ПЛОЧКИ |
| A 61L 2/00 | (13) T1 | |
| (21) 2003/351 | (22) 23/10/2003 | (57) 1. Метода за потиснување на раст на бактерии во крвта или во крвна фракција, која подразбира додавање на крвта или на крвната фракција соединение селектирано од групата која содржи Л-карнитин, соли на Л-карнитин, алканоил Л-карнитин, соли на алканоил Л-карнитин, и нивна мешавина, во количество доволно да го потисне растот на бактерии во крвта или во крвната фракција. |
| | (45) 30/09/2004 | Има уште 20 патентни барања |
| (30) 19990327465 08/06/1999 US | | |
| (96) 05/06/2000 EP009407396 | | |
| (97) 17/09/2003 EP1187530 | | |
| (73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT | | |
| (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје | | |
| (72) DOTORRI, Secondo | | |

- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 43B 7/02 | (11) 901227 | (57) 1. Чевел (1) кој содржи активен уред за климатизација (2) заради селективно извлекување или постигнување на топлина од или врз стопалото внатре во чевелот (1); активниот уред за климатизација (2) содржи најмалку еден главен топлински изменувач (4) заради изменување на топлината со внатрешноста на чевелот, најмалку еден уред за компримирање на воздух (5) заради емисија на млаз од воздух под притисок и најмалку еден напоен вод (6) кој го поврзува споменатиот главен топлински изменувач (4) со излезот на споменатиот уред за компримиран воздух (5), при што чевелот (1) е назначен со тоа, што споменатиот активен уред за климатизација (2), исто така, содржи зафаќачки вод (7) кој го поврзува споменатиот уред за компримиран воздух (5) со надворешната средина, како и издувен вод (8) кој го поврзува споменатиот главен топлински изменувач (4) со надворешната средина. |
| | (13) T1 | Има уште 5 патентни барања |
| (21) 2003/251 | (22) 13/08/2003 | |
| | (45) 30/09/2004 | |
| (30) 1998BO00656 24/11/1998 IT | | |
| (96) 24/11/1999 EP999625031 | | |
| (97) 21/05/2003 EP1139804 | | |
| (73) Ricco, Bruno and Valori, Domenico
Via Sant' Apollonia, 2, 40126 Bologna , IT and Galleria del Commercio, 5, 62100 Macerata, IT | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје | | |
| (72) Ricco, Bruno and Valori, Domenico | | |
| (54) ЧЕВЕЛ СО АКТИВЕН УРЕД ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА | | |



- (51) **C 07H 17/08** (11) **901228**
A 61K 31/70 (13) **T1**
- (21) 2003/318 (22) 07/10/2003
(45) 30/09/2004
- (30) 19970049348P 11/06/1997 US
(96) 29/05/1998 EP989206933
(97) 01/10/2003 EP0988310
- (73) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (72) BRONK, Brian, Scott;
LETAVIC, Michael, Anthony;
KANEKO, Takushi;
YANG, Bingwei, Vera;
GLAZER, Edward, Alan and
CHENG, Hengmiao
- (54) **ДЕРИВАТИ НА 9-ДЕОКСО-9А-АЗА-9А-ХОМОЕРИТРОМИЦИН А СУПСТИТУИРАН ВО ПОЛОЖБАТА 4"**
- (57) 1. Соединение со формулата:




или негова фармацевтски прифатлива сол, каде што:

R^1 е H, хидрокси или метокси;

R^2 е хидрокси;

R^3 е C_1-C_{10} алкил, C_2-C_{10} алкенил, C_2-C_{10} алкинил, цијано, $-CH_2S(O)_nR^8$ каде што n е цел број од 0 до 2, $-CH_2OR^8$, $-CH_2N(OR^8)R^8$, $-CH_2NR^8R^{15}$, $-(CH_2)_m(C_6-C_{10}$ арил), или $-(CH_2)_m(5- до 10-член хетероарил)$, каде што m е цел број од 0 до 4 и каде што горенаведените R^3 групи може да бидат супституирани со 1 до 3 R^{16} групи;

или R^2 и R^3 заедно формираат оксазолилен прстен како што е прикажано подолу:



R^4 е H, $-C(O)R^9$, $-C(O)OR^9$, $-C(O)NR^9R^{10}$ или заштитна хидрокси група;

R^5 е $-SR^8$, $-(CH_2)_nC(O)R^8$ каде што n е 0 или 1, C_1-C_{10} алкил, C_2-C_{10} алкенил, C_2-C_{10} алкинил, $-(CH_2)_m(C_6-C_{10}$ арил), или $-(CH_2)_m(5- до 10-член$

хетероарил), каде што m е цел број од 0 до 4 и каде што горенаведените R^5 групи може да бидат супституирани со 1 до 3 R^{16} групи; секој R^6 и R^7 е независно H, хидрокси, C_1-C_6 алкокси, C_1-C_6 алкил, C_2-C_6 алкенил, C_2-C_6 алкинил, $-(CH_2)_m(C_6-C_{10}$ арил), или $-(CH_2)_m(5- до 10-член хетероарил)$, каде што m е цел број од 0 до 4; секој R^8 е независно H, C_1-C_{10} алкил, C_2-C_{10} алкенил, C_2-C_{10} алкинил, $-(CH_2)_qCR^{11}R^{12}(CH_2)_rNR^{13}R^{14}$ каде што q и r се (секој од нив) независно цел број од 0 до 3, со исклучок на тоа дека q и r не се и двата 0, $-(CH_2)_m(C_6-C_{10}$ арил), или $-(CH_2)_m(5- до 10-член хетероарил)$, каде што m е цел број од 0 до 4 и каде што горенаведените R^8 групи, освен H, може да бидат супституирани со 1 до 3 R^{16} групи; или каде што R^8 е како $-CH_2NR^8R^{15}$, R^{15} и R^8 може заедно да формираат 4- до 10-член моноцикличен или полицикличен заситен прстен, или 5- до 10-член хетероарилен прстен, каде што споменатите заситени и хетероарилни прстени може да содржат 1 или 2 хетероатоми одбрани од O, S и $-N(R^8)$, покрај азотот за којшто се прикачени R^{15} и R^8 , при што споменатиот заситен прстен може да содржи 1 или 2 двојни или тројни врски на јаглерод-јаглерод, а споменатите заситени и хетероарилни прстени може да бидат супституирани со 1 до 3 R^{16} групи; секој R^9 и R^{10} се независно H или C_1-C_6 алкил; секој R^{11} , R^{12} , R^{13} и R^{14} е независно одбран од H, C_1-C_{10} алкил, $-(CH_2)_m(C_6-C_{10}$ арил) и $-(CH_2)_m(5- до 10-член хетероарил)$, каде што m е цел број од 0 до 4 и каде што горенаведените R^{11} , R^{12} , R^{13} и R^{14} групи, освен H, може да бидат супституирани со 1 до 3 R^{16} групи; или R^{11} и R^{13} заедно формираат $-(CH_2)_p$ каде што p е цел број од 0 до 3, така што се формира 4- до 7-член заситен прстен кој може да содржи 1 или 2 двојни или тројни врски на јаглерод-јаглерод; или R^{13} и R^{14} заедно формираат 4- до 10-член моноцикличен или полицикличен заситен прстен, или 5- до 10-член хетероарилен прстен, каде што споменатите заситени и хетероарилни прстени може да содржат 1 или 2 хетероатоми одбрани од O, S и $-N(R^8)$, покрај азотот за којшто се прикачени R^{13} и R^{14} , при што споменатиот заситен прстен може да содржи 1 или 2 двојни или тројни врски на јаглерод-јаглерод, а споменатите заситени и хетероарилни прстени може да бидат супституирани со 1 до 3 R^{16} групи; R^{15} е H, C_1-C_{10} алкил, C_2-C_{10} алкенил, или C_2-C_{10} алкинил, каде што горенаведените R^{15} групи може да бидат супституирани со 1 до 3 супституенти независно одбрани од хало и $-OR^9$; секој R^{16} е независно одбран од хало, цијано, нитро, трифлуорометил, азио, $-C(O)R^{17}$, $-C(O)OR^{17}$, $-C(O)OR^{17}$, $-OC(O)OR^{17}$, $-NR^6C(O)R^7$, $-C(O)NR^6R^7$, $-NR^6R^7$, хидрокси, C_1-C_6 алкил, C_1-C_6 алкокси, $-(CH_2)_m(C_6-C_{10}$ арил) и $-(CH_2)_m(5- до 10-член хетероарил)$, каде што m е цел број од 0 до 4 и каде што споменатите арилни и хетероарилни супституенти може да бидат супституирани со 1 или 2 супституенти кои се независно одбрани од хало, цијано, нитро, трифлуорометил, азио, $-C(O)R^{17}$, $-C(O)OR^{17}$, $-C(O)OR^{17}$, $-OC(O)OR^{17}$, $-NR^6C(O)R^7$, $-C(O)NR^6R^7$, $-NR^6R^7$, хидрокси, C_1-C_6 алкил и C_1-C_6 алкокси; секој R^{17} е независно одбран од H, C_1-C_{10} алкил, C_2-C_{10} алкенил, C_2-C_{10} алкинил, $-(CH_2)_m(C_6-C_{10}$ арил) и $-(CH_2)_m(5- до 10-член хетероарил)$, каде што m е цел број од 0 до 4; под услов R^8 да не биде H кога R^3 е $-CH_2S(O)_nR^8$.

Има уште 30 патентни барања

(51) G 09F 3/10

(11) 901229

(54) МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ

(21) 2003/299

(13) T1

(57) 1. Материјал за етикетирање кој содржи слој за сликата и леплив слој, **назначен со тоа, што** споменатиот леплив слој содржи во најмала мерка честички од еден неоргански материјал, чијашто големина на честички не надминува 50 μm и кој има индекс на прекршување помеѓу 1,4 и 1,6.

(22) 23/09/2003

(45) 30/09/2004

Има уште 15 патентни барања

(30) 20000200416 08/02/2000 EP

(96) 07/02/2001 EP019084482

(97) 20/08/2003 EP1254447

(73) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.

2e Weteringplantsoen 21 1017 ZD Amsterdam, NL


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) BRANDT, Thomas, Lynn;


BLOM, Patrick, Johannes and

SEARS, Roger, W.



Макара со мастило

Слика 1



Етикета на филмот

Слика 2




- (51) **A 61K 31/135** 9/28
A 61P 25/00
(21) 2003/232
(30) 19970051499P 01/07/1997 US
(96) 16/06/1998 EP989230222
(97) 23/07/2003 EP1007024
(73) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(72) CURATOLO, William, John and
FRIEDMAN, Hylar, Lewis

(11) **901230**
(13) **T1**
(22) 25/07/2003
(45) 30/09/2004

(54) **ДОЗИРАНИ ФОРМИ НА СЕРТРАЛИН СО ОДЛОЖЕНО ДЕЈСТВО**

- (57) 1. Орална дозирна форма за просторно одложено ослободување, погодна за орална апликација врз цицач, *назначена со тоа, што* содржи сертралин или негова фармацевтски прифатлива сол и фармацевтски прифатлив носач, којашто дозирна форма, откако ќе биде проголтана од страна на споменатиот цицач, ослободува во желудникот на споменатиот цицач најмногу 10% од сертралиноот којшто се содржи во неа и којашто предизвикува нагло ослободување на преостанатиот сертралин којшто се содржи во неа, откако истата ќе влезе во тенкото црево на споменатиот цицач.

Има уште 28 патентни барања




- (51) **A 61K 49/00** (11) **901231**
A 61F 9/00 (13) **T1**
A 61P 27/12 (22) 13/06/2003
(21) 2003/186 (45) 30/09/2004
(30) 19980201542 08/05/1998 EP
(96) 07/05/1999 EP999212913
(97) 12/03/2003 EP1075285
(73) **MELLES, Gerrit Reinold Jacob**
's Landswert 69, 3063 GC Rotterdam, NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(72) MELLES, Gerrit Reinold Jacob



(54) **УПОТРЕБА НА ВИТАЛНА БОЈА ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА ХИРУРШКИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ВАДЕЊЕ КАТАРАКТА**

- (57) 1. Употреба на најмалку една боја која боја е во состојба да го обои ткивото без да се дифузира низ наведениот ткиво за производство на состав за визуелизација на капсулата на леќата во окото за време на изведувањето на капсулорекса.
Има уште 7 патентни барања

- (51) **C 07C 311/16** (11) **901232**
A 61K 31/18 31/445 (13) **T1**
C 07C 311/20 311/21 (22) 25/09/2003
311/29 311/39 (45) 30/09/2004
C 07D 217/02 295/22
(21) 2003/304
(30) 19991029076 25/06/1999 DE
(96) 10/06/2000 EP009403593
(97) 03/09/2003 EP1194403
(73) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(72) LANG, Hans-Jochen;
BRENDDEL, Joachim;
GERLACH, Uwe and
STILZ, Hans, Ulrich
(54) **ИНДАНИЛ-СУБСТИТУИРАН БЕНЗОЛ КАРБАМИД, МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИОТ, НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО ЛЕК И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ КОИ ГО СОДРЖАТ ИСТИОТ**
(57) 1. Соединение со формулата I:



каде што R(8) е или радикал 1-инданил со формулата II, или радикал 2-инданил со формулата III:



и каде што:

R(1) и R(2), независно еден од друг, се R(20)-C₁H₂, каде што групата CH₂ од групата C₁H₂ може да се замени со -O-, -CH=CH-, -C≡C-, -CO-, -CO-O-, -O-CO-, -S-, -SO-, -SO₂-, -NR(21) или -CONR(21); R(21) е водород или алкил со 1, 2 или 3 јаглеродни атоми; R(20) е H, CH₃, CH₂F, CHF₂, CF₃, C₂F₅, C₃F₇, циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8 јаглеродни атоми, NR(22)R(23), -CONR(22)R(23), -OR(24), -COOR(24), фенил или хетероциклик кој содржи N и има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9 јаглеродни атоми, каде што фенилот и хетероцикликот кој содржи N се несупституирани или се супституирани со 1 или 2 супституенти, одбрани од групата која се состои од F, Cl, Br, I, CF₃, NO₂, CN, NH₂, OH, метил, етил, хидроксиметил, хидрокси-етил, метокси, диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и метилсулфониламино; R(22) и R(23), независно еден од друг, се водород или алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми; или R(22) и R(23) заедно формираат ланец од 4 или 5 метиленски групи, од кои една CH₂ група може да се замени со -O-, -S-, -NH-, -N(метил)- или -N(бензил)-; R(24) е водород или алкил со 1, 2 или 3 јаглеродни атоми;
г е нула, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8; или

R(1) и R(2) заедно формираат ланец од 4 или 5 метиленски групи, од кои една CH₂ група може да се замени со -O-, -S-, -NH-, -N(метил)- или N(бензил)-; R(3), R(4), R(5) и R(6), независно еден од друг, се водород, F, Cl, Br, I, алкил со 1, 2, 3, 4 или 5 јаглеродни атоми, циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8 јаглеродни атоми, CN, CF₃, NO₂, OR(25) или NR(26)R(27); R(25) е водород, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми, флуориниран алкилен радикал со формулата -C_xH_{2x}CF_yH_{3-y} или фенил, којшто е супституиран со 1 или 2 супституенти одбрани од групата која се состои од F, Cl, Br, I, CF₃, NO₂, CN, NH₂, OH, метил, етил, метокси, диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и метилсулфониламино;
х е 0, 1, 2 или 3;

у е 1, 2 или 3;

R(26) и R(27), независно еден од друг, се водород или алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми; или R(26) и R(27) заедно формираат ланец од 4 или 5 метиленски групи, од кои една CH₂ група може да се замени со -O-, -S-, -NH-, -N(метил)- или -



N(бензил)-; R(7) е водород или алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми; R(9) е водород, OR(28) или OCOR(28); R(28) е водород или алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми; R(10) и R(11), независно еден од друг, се водород или алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми; R(12), R(13), R(14) и R(15), независно еден од друг, се водород, F, Cl, Br, I, алкил со 1, 2, 3, 4 или 5 јаглеродни атоми, циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8 јаглеродни атоми, -CN, -CF₃, -C₂F₅, -C₃F₇, -N₃, -NO₂, -Y-C₈H₂₅-R(29), фенил, тиенил, фурил или хетероциклически кој содржи N и има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9 јаглеродни атоми, каде што фенилот, тиенилот, фурилот и хетероциклическиот кој содржи N се несупституирани или се супституирани со 1 или 2 супституенти одбрани од групата која се состои од F, Cl, Br, I, CF₃, NO₂, CN, NH₂, OH, метил, етил, метокси, диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и метилсулфониламино; Y е -O-, -CO-, -CO-O-, -O-CO-, -S-, -SO-, -SO₂-, -O-SO₂-, -SO₂NR(30)-, -CONR(30)- или -NR(30)CO-, каде што врската со стеблото се остварува, во секој случај,


преку атомот на левата страна; R(30) е водород или алкил со 1, 2 или 3 јаглеродни атоми;

s е нула, 1, 2, 3, 4, 5 или 6;

R(29) е водород, метил, CF₃, C₂F₅, C₃F₇, циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8 јаглеродни атоми, -OR(31), -COOR(31), -NR(32)R(33), -CONR(32)R(33), фенил или хете-роциклически кој содржи N и има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9 јаглеродни атоми, каде што фенилот и хетероциклическиот кој содржи N се несупституирани или се супституирани со 1 или 2 супституенти одбрани од групата која се состои од F, Cl, Br, I, CF₃, NO₂, CN, NH₂, OH, метил, етил, метокси, диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и метилсулфониламино; R(31) е водород или алкил со 1, 2 или 3 јаглеродни атоми; R(32) и R(33), независно еден од друг, се водород или алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми; или R(32) и R(33) заедно формираат ланец од 4 или 5 метилени групи, од кои една CH₂ група може да се замени со -O-, -S-, -NH-, -N(CH₃)- или -N(бензил)-; и неговите физиолошки прифатливи соли.

Има уште 14 патентни барања

- (51) **C 07D 401/12** (11) **901233**
A 61K 31/40 (13) **T1**
C 07D 209/22 209/24 (22) 29/09/2003
(21) 2003/311 (45) 30/09/2004
(30) 19981018964 28/04/1998 DE
19991017504 17/04/1999 DE
(96) 24/04/1999 EP999207798
(97) 04/08/2004 EP1076657
(73) **ELBION AG**
Meissner Strasse 35, D- 01445 Radebeul, DE
(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) HOFGEN, Norbert; EGERLAND, Ute; POPPE, Hildegard; MARX, Degenhard; SZELENYI, Stefan; KRONBACH, Thomas; POLYMERPOULOS, Emmanuel and HEER, Sabine
(54) **НОВИ ХИДРОКСИИНДОЛИ, НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗА 4 И МЕТОДА ЗА НИВНО ПРОИЗВЕДУВАЊЕ**
(57) 1. Хидроксииндол со формула 1



во кои за R¹, R⁵ важи дека - C_{1...12}-Алкил, прав (праволиниски) синџир или разгранет синџир, каде што членовите можат да бидат еднаш или повеќе пати супституирани со -OH, -SH, -NH₂, NHC_{1...6}-Алкил, -N(C_{1...6}-Алкил)₂, -NHC_{6...14}Арил, -N(C_{6...14}Арил)₂, -N(C_{1...6}-Алкил)(C_{6...14}Арил), -NHCOR⁶, -NO₂, -CN -F, -Cl, -Br, -I, -O-C_{1...6}Алкил, -O-C_{6...14}Арил, -O(CO)R⁶, -S-C_{1...6}Алкил, -S-C_{6...14}Арил, -SOR⁶, -SO₃H, -SO₂R⁶, -OSO₂C_{1...6}Алкил, -OSO₂C_{6...14}Арил, -(CS)R⁶, -COOH, -(CO)R⁶, моно-, би- или трициклически заситени или еднаш или повеќе пати незаситени јаглеродни кругови со 3...14 прстенести членови, каде што членовите можат да бидат еднаш или повеќе пати супституирани со -OH, -SH, -NH₂, -NHC_{1...6}-Алкил, -N(C_{1...6}-Алкил)₂, -NHC_{6...14}Арил, -N(C_{6...14}Арил)₂, -N(C_{1...6}-Алкил)(C_{6...14}Арил), NHCOR⁶, -NO₂, -CN -F,

Арил)₂, -N(C_{6...14}Алкил)(C_{6...14}Арил), -NHCOR⁶, -NO₂, -CN, -F, -Cl, -Br, -I, -O-C_{1...6}Алкил, -O-C_{6...14}Арил, -O(CO)R⁶, -S-C_{1...6}Алкил, -S-C_{6...14}Арил, -SOR⁶, -SO₃H, -SO₂R⁶, -OSO₂C_{1...6}Алкил, -OSO₂C_{6...14}Арил, -(CS)R⁶, -COOH, -(CO)R⁶, моно-, би- или трициклически заситени или еднаш или повеќе пати незаситени јаглеродни кругови со 3...14 прстенести членови, моно-, би- или трициклически заситени или еднаш или повеќепати незаситени хетероциклически со 5 ... 15 прстенести членови и 1 ... 6 хетероатоми, кои се првенствено N, O и S, каде што C_{6...14}Арил-Групите и вклучените карбоциклически и хетероциклически супституенти од своја страна можат да бидат еднаш или повеќе пати заменети со R⁴, - C_{2...12}-Алкенил, еднаш или повеќе пати незаситен, прав (праволиниски) синџир или разгранет синџир, каде што членовите можат да бидат еднаш или повеќе пати супституирани со -OH, -SH, -NH₂, -NHC_{1...6}Алкил, -N(C_{1...6}-Алкил)₂, -NHC_{6...14}Арил, -N(C_{6...14}Арил)₂, -N(C_{1...6}Алкил)(C_{6...14}Арил), -NHCOR⁶, -NO₂, -CN, -F, -Cl, -Br, -I, -O-C_{1...6}Алкил, -O-C_{6...14}Арил, -O(CO)R⁶, -S-C_{1...6}Алкил, -S-C_{6...14}Арил, -SOR⁶, -SO₃H, -SO₂R⁶, -OSO₂C_{1...6}Алкил, -OSO₂C_{6...14}Арил, -(CS)R⁶, -COOH, -(CO)R⁶, моно-, би- или трициклически заситени или еднаш или повеќе пати незаситени јаглеродни кругови со 3...14 прстенести членови, моно-, би- или трициклически заситени или еднаш или повеќепати незаситени хетероциклически со 5 ... 15 прстенести членови и 1... 6 хетероатоми, кои се првенствено N, O и S, каде што C_{6...14}Арил-Групите и вклучените карбоциклически и хетероциклически супституенти од своја страна можат да бидат еднаш или повеќе пати заменети со R⁴, моно-, би- или трициклически заситени или еднаш или повеќе пати незаситени јаглеродни кругови со 3...14 прстенести членови, каде што членовите можат да бидат еднаш или повеќе пати супституирани со -OH, -SH, -NH₂, -NHC_{1...6}-Алкил, -N(C_{1...6}-Алкил)₂, -NHC_{6...14}Арил, -N(C_{6...14}Арил)₂, -N(C_{1...6}-Алкил)(C_{6...14}Арил), NHCOR⁶, -NO₂, -CN -F,

-Cl, -Br, -I, -O-C_{1...6}-Алкил, -O-C_{6...14}-Арил, -O(CO)R⁶, -S-C_{1...6}-Алкил, -S-C_{6...14}-Арил, -SOR⁶, -SO₃H, -SO₂R⁶, -OSO₂C_{1...6}-Алкил, -OSO₂C_{6...14}-Арил, -(CS)R⁶, -COOH, -(CO)R⁶, моно-, би- или трициклични заситени или еднаш или повеќе пати незаситени јаглеродни кругови со 3...14 прстенести членови, моно-, би- или трициклични заситени или еднаш или повеќепати незаситени хетероциклични со 5 ... 15 прстенести членови и 1 ... 6 хетероатоми, кои се првенствено N, O и S, кадешто C_{6...14}-Арил-Групите и вклучените карбоциклични и хетероциклични субституенти од своја страна можат да бидат еднаш или повеќе пати заменети со R⁴, - моно-, би- или трициклични заситени или еднаш или повеќе пати незаситени хетеро кругови (хетероциклични) со 5...15 прстенести членови и 1...6 хетероатоми, кои се преферира да бидат N, O и S, кадешто членовите можат да бидат еднаш или повеќе пати супституирани со -OH, -SH, -NH₂, -NHC_{1...6}-Алкил, -N(C_{1...6}-Алкил)₂, -NHC_{6...14}-Арил, N(C_{6...14}-Арил)₂, -N(C_{6...14}-Алкил)(C_{6...14}-Арил), -NHCOR⁶, -NO₂, -CN, -F, -Cl, -Br, -I, -O-C_{1...6}-Алкил, -O-C_{6...14}-Арил, -O(CO)R⁶, -S-C_{1...6}-Алкил, -S-C_{6...14}-Арил, -SOR⁶, -SO₃H, -SO₂R⁶, -OSO₂C_{1...6}-Алкил, -OSO₂C_{6...14}-Арил, -(CS)R⁶, -COOH, -(CO)R⁶, моно-, би- или трициклични заситени или еднаш или повеќе пати незаситени јаглеродни кругови со 3...14 циклични заситени или еднаш или повеќепати незаситени хетероциклични со 5 ... 15 прстенести членови и 1 ... 6 хетероатоми, кои се првенствено N, O и S, кадешто C_{6...14}-арил-групите и вклучените карбоциклични и хетероциклични субституенти од своја страна можат да бидат еднаш или повеќе пати заменети со R⁴, - карбоциклични или хетероциклични заситени или еднаш или повеќе пати незаситени спирални кругови со 3...10 прстенести членови, кадешто хетероцикличните системи содржат 1...6 хетероатоми, кои се преферира да бидат N, O и S, кадешто членовите можат да бидат еднаш или повеќе пати супституирани со -OH, -SH, -NH₂, -NHC_{1...6}-Алкил, N(C_{1...6}-Алкил)₂, -NHC_{6...14}-Арил, -N(C_{6...14}-Арил)₂, -N(C_{6...14}-Алкил)(C_{6...14}-Арил), NHCOR⁶, -NO₂, -CN, -F, -Cl, -Br, -I, -O-C_{1...6}-Алкил, -O-C_{6...14}-Арил, -O(CO)R⁶, -S-C_{1...6}-Алкил, -S-C_{6...14}-Арил, -SOR⁶, -SO₃H, -SO₂R⁶, -OSO₂C_{1...6}-Алкил, -OSO₂C_{6...14}-Арил, -(CS)R⁶, -COOH, -(CO)R⁶, моно-, би- или трициклични заситени или еднаш или повеќе пати незаситени јаглеродни кругови со 3...14 прстенести членови, моно-, би- или трициклични заситени или еднаш или повеќепати незаситени хетероциклични со 5 ... 15 прстенести членови и 1 ... 6 хетероатоми, кои се првенствено

N, O и S, кадешто C_{6...14}-Арил-Групите и вклучените карбоциклични и хетероциклични супституенти од своја страна можат да бидат еднаш или повеќе пати заменети со R⁴, каде што R¹ и R⁵ можат да бидат исти или различни; R², R³ можат да бидат водород или -OH, кадешто најмалку еден од двата субституенти мора да биде -OH; R⁴ означува -H, -OH, -SH, -NH₂, -NHC_{1...6}-Алкил, -N(C_{1...6}-Алкил)₂, NHC_{6...14}-Арил, -N(C_{6...14}-Арил)₂, -N(C_{6...14}-Алкил)(C_{6...14}-Арил), -NHCOR⁶, -NO₂, -CN, -COOH, -(CO)R⁶, -(CS)R⁶, -F, -Cl, -Br, -I, -O-C_{1...6}-Алкил, -O-C_{6...14}-Арил, -O(CO)R⁶, -S-C_{1...6}-Алкил, -S-C_{6...14}-Арил, -SOR⁶, -SO₂R⁶; R⁶ може да значи -H, -NH₂, -NHC_{1...6}-Алкил, -N(C_{1...6}-Алкил)₂, -NHC_{6...14}-Арил, -N(C_{6...14}-Арил)₂, -N(C_{6...14}-Алкил)(C_{6...14}-Арил), -O-C_{1...6}-Алкил, -O-C_{6...14}-Арил, -S-C_{1...6}-Алкил, -S-C_{6...14}-Арил, -C_{1...12}-Алкил, праволиниски синцир или разгранет ланец, -C_{2...12}-Алкенил, еднаш или повеќе пати незаситен, со праволиниски синцир или разгранет синцир, - моно-, би- или трициклични заситени или еднаш или повеќе пати незаситени јаглеродни прстени со 3...14 прстенести членови, -моно-, би- или трициклични заситени или еднаш или повеќе пати незаситени хетероциклични со 5...15 прстенести членови и 1...6 хетероатоми, кои се првенствено N, O и S.

A означува или една врска, или -(CH₂)_m-, -(CH₂)_n-(CH=CH)_n-(CH₂)_p-, -(CHO)_m-, -(C=O)-, -(C-S)-, -(C=N- 2)-, -O-, -S-, -NZ-, каде што се m, p = 0...3 и n = 0...2 и Z означува -H, или -C_{1...12}-Алкил, праволиниски ланец или разгранет ланец, -C_{2...12}-Алкенил, еднаш или повеќе пати незаситен, со праволиниски синцир или разгранет синцир, - моно-, би- или трициклични заситени или еднаш или повеќе пати незаситени јаглеродни прстени со 3...14 прстенести членови, - моно-, би-или трициклични заситени или еднаш или повеќе пати незаситени хетероциклични со 5...15 прстенести членови и 1...6 хетероатоми, кои се првенствено N, O и S;

B може да значи или јаглерод или сулфур, или пак -(S=O)-,


D може да означува кислород, сулфур, CH₂ или да биде N-Z, кадешто D може да биде S или CH₂ само тогаш кога B означува јаглерод.

E означува или една врска, или пак исто така означува -(CH₂)_m-, -O-, -S-, -(N-Z)-, кадешто m и Z го поседуваат претходно опишаното значење.

Има уште 13 патентни барања



- (51) **C 07D 277/60** (11) **901234**
 A 61K 31/428 (13) **T1**
 A 61P 3/04 (22) 25/09/2003
 (21) 2003/305 (45) 30/09/2004
 (30) 20001009311 26/02/2000 DE
 (96) 13/02/2001 EP019169895
 (97) 27/08/2003 EP1261593
 (73) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
 Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
 (72) BICKEL, Martin;
 JAEHNE, Gerhard;
 LANG, Hans-Jochen and
 GOSSEL, Matthias
 (54) **ДЕРИВАТИ НА 8,8А-ДИГИДРО-ИНДЕНО 1,2-ДЈТИАЗОЛ СО СУЛФОНАМИД ИЛИ СУЛФОНО СУПСТИТУЕНТ ВО ПОЛОЖБАТА 2, МЕТОДА ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕК**
 (57) 1. Соединение со формулата I:



каде што:

R1, R1', независно еден од друг, се:

H, F, Cl, Br, I, CF₃, NO₂, CN, COOH, COO(C₁-C₆)-алкил, CONH₂, CONH(C₁-C₆)-алкил, CON[(C₁-C₆)-алкил]₂, (C₁-C₆)-алкил, (C₂-C₆)-алкенил, (C₂-C₆)-алкинил, O-(C₁-C₆)-алкил, каде што во алкилните радикали еден или повеќе, или сите водороди може да се заменат со флуор, или еден водород може да се замени со OH, OC(O)CH₃, OC(O)H, O-CH₂-Ph, NH₂, NH-CO-CH₃ или N(COOCH₂Ph)₂, SO₂-NH₂, SO₂NH(C₁-C₆)-алкил, SO₂N[(C₁-C₆)-алкил]₂, S-(C₁-C₆)-алкил, S-(CH₂)_n-фенил, SO-(C₁-C₆)-алкил, SO-(CH₂)_n-фенил, SO₂-(C₁-C₆)-алкил, SO₂-(CH₂)_n-фенил, каде што n може да биде 0-6, а фенилниот радикал може да биде супституиран до двапати со F, Cl, Br, OH, CF₃, NO₂, CN, OCF₃, O-(C₁-C₆)-алкил, (C₁-C₆)-алкил, NH₂, NH₂, NH-(C₁-C₆)-алкил, N[(C₁-C₆)-алкил]₂, NH(C₁-C₇)-ацил, фенил, бифенил, O-(CH₂)_n-фенил, каде што n може да биде 0-6, 1- или 2-нафтил, 2-, 3- или 4-пиридил, 2- или 3-фурил или 2- или 3-тиенил, каде што фенилните, би-фенилните, нафтилните, пиридилните, фурилните или тиенилните прстени може во секој случај да бидат супституирани од еден до трипати со F, Cl, Br, I, OH, CF₃, NO₂, CN, OCF₃, O-(C₁-C₆)-алкил, (C₁-C₆)-алкил, NH₂, NH(C₁-C₆)-алкил, N[(C₁-C₆)-алкил]₂, SO₂-CH₃,

COOH, COO-(C₁-C₆)-алкил, CONH₂; 1,2,3-триазол-5-ил, каде што триазолниот прстен може да биде супституиран во 1-та, 2-та, или 3-та положба со метил или бензил; или се тетразол-5-ил, каде што тетразолниот прстен може да биде супституиран во 1-та или 2-та положба со метил или бензил;

R2 е H, (C₁-C₆)-алкил, (C₃-C₆)-циклоалкил, (CH₂)_n-фенил, (CH₂)_n-тиенил, (CH₂)_n-пиридил, (CH₂)_n-фурил, C(O)-(C₁-C₆)-алкил, C(O)-(C₃-C₆)-циклоалкил, C(O)-(CH₂)_n-фенил, C(O)-(CH₂)_n-тиенил, C(O)-(CH₂)_n-пиридил, C(O)-(CH₂)_n-фурил, каде што n може да биде 0-5 и каде што фенилот, тиенилот, пиридилот и фурилот може, во секој случај, да бидат супституирани до двапати со Cl, F, CN, CF₃, (C₁-C₃)-алкил, OH, O-(C₁-C₆)-алкил;

R3 е:

H, (C₁-C₆)-алкил, F, CN, N₃, O-(C₁-C₆)-алкил, (CH₂)_n-фенил, (CH₂)_n-тиенил, (CH₂)_n-пиридил, (CH₂)_n-фурил, каде што n може да биде 0-5 и каде што фенилот, тиенилот, пиридилот и фурилот може, во секој случај, да бидат супституирани до двапати со Cl, F, CN, CF₃, (C₁-C₃)-алкил, OH, O-(C₁-C₆)-алкил; OC(O)CH₃, (C₂-C₆)-алкинил, (C₂-C₆)-алкенил, COO(C₁-C₆)-алкил, C(O)OH, C(O)NH₂, C(O)NHCH₃, C(O)N(CH₃)₂;

R4 е (CH₂)_n-R5, каде што n може да биде 0-6;

R5 е фенил, бифенил, 1- или 2-нафтил, 2-, 3- или 4-пиридил, 2- или 3-тиенил, 2- или 3-фурил, 2-, 4- или 5-тиазолил, 2-, 4- или 5-оксазолил, 1-пиразолил, 3- или 5-изоксазолил, 2- или 3-пиролил, 2- или 3-пиридазинил, 2-, 4- или 5-пиримидинил, 2-пиразинил, 2-(1,3,5-триазинил), 2- или 5-бензимидазолил, 2-бензотиазолил, 1,2,4-триазол-3-ил, 1,2,4-триазол-5-ил, тетразол-5-ил, индол-3-ил, индол-5-ил или N-метилимидазол-2-, -4- или -5-ил; и

R5 е супституиран со NH-SO₂-(C₁-C₆)-алкил, NH-SO₂-фенил, каде што фенил-ниот прстен може да биде супституиран до двапати со F, Cl, CN, OH, (C₁-C₆)-алкил, O-(C₁-C₆)-алкил, CF₃, COOH, COO(C₁-C₆)-алкил, CONH₂; (CH₂)_n-SO₂-(C₁-C₆)-алкил, каде што n може да биде 1-6, (CH₂)_m-SO₂-NH₂, (CH₂)_m-SO₂-NH-(C₁-C₆)-алкил, (CH₂)_m-SO₂-N[(C₁-C₆)-алкил]₂ или (CH₂)_m-SO₂-N(=CH-N(CH₃)₂), каде што m може да биде 0-6; и

R5 може, евентуално, додатно да биде супституиран со F, Cl, Br, OH, CF₃, NO₂, CN, OCF₃, O-(C₁-C₆)-алкил, S-(C₁-C₆)-алкил, SO-(C₁-C₆)-алкил, (C₁-C₆)-алкил, (C₃-C₆)-циклоалкил, COOH, COO(C₁-C₆)-алкил, COO(C₃-C₆)-циклоалкил, CONH₂, CONH(C₁-C₆)-алкил, CON[(C₁-C₆)-алкил]₂, CONH(C₃-C₆)-циклоалкил, NH₂, NH-CO-(C₁-C₆)-алкил, NH CO-фенил, пиролидин-1-ил, морфолин-1-ил, пиперидин-1-ил, пиперазин-1-ил, 4-метилпиперазин-1-ил, (CH₂)_n-фенил, O-(CH₂)_n-фенил, S-(CH₂)_n-фенил, SO₂-(CH₂)_n-фенил, каде што n може да биде 0-3;

и неговите физиолошки прифатливи соли и физиолошки функционални деривати.

Има уште 12 патентни барања



- (51) **C 07D 405/04** (11) **901235**
A 61K 31/435 (13) **T1**
A 61P 35/00 (22) 23/10/2003
(21) 2003/350 (45) 30/09/2004
(30) 20000484717 18/01/2000 US
(96) 08/01/2001 EP019009398
(97) 11/08/2004 EP1259507
(73) **Aventis Pharmaceuticals Inc.**
Route 202-206, Mail Stop EMC-G1, P.O. Box 6800,
Bridgewater, NJ 08807-0800, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(72) BAFUS, Gary, L.;
HARRISON-BOWMAN, Christine, M.
and SILVEY, Gary, L.

- (54) **ПСЕУДОПОЛИМОРФ НА (-)-ЦИС-2-(2-ХЛОРОФЕНИЛ)-5,7-ДИГИДРОКСИ-8-[4R-(3S-ХИДРОКСИ-1-МЕТИЛ) ПИПЕРИДИНИЛ]-4Н-1-BENZOPIRAN-4-ОН ИДИОНЛОРИД**

- (57) 1. Форма I на псеудополиморф на (-)-cis-2-(2-хлорофенил)-5,7-дигидрокси-8[4R-(3S- хидрокси-1-метил)пиперидинил]-4Н-1 бензопиран-4-он хидрохлорид чијшто модел на прекршување на X-зраците е изразен како растојание „D“:

Растојание		D		(A)
7	2	7	0	8
4	,	3	2	3
5	,	5	9	4
5	,	3	4	9
3,590				

Има уште 22 патентни барања

- (51) **A 23C 19/08** 19/09 (11) **901236**
(13) **T1**
(21) 2003/256 (22) 15/08/2003
(45) 30/09/2004
(30) 19981008834 07/04/1998 NL
(96) 07/04/1999 EP992011163
(97) 30/07/2003 EP0948897
(73) **Friesland Brands B.V.**
Pieter Stuyvesantweg 1, 8937 AC Leeuwarden, NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(72) Van Arem, Everhardus J.F. and
Van den Berg, Gerard

- (54) **СИРЕЊЕ КОЕ СЕ КОНСУМИРА КАКО ПРЕМАЗ**

- (57) 1. Метода за добивање на непастеризирано сирење која опфаќа мешање на несозреано сирење во количество од 10 до помалку од 30 теж. % засновано на вкупната тежина, со најмалку еден вид созреано сирење, на температура под температурата за пастеризирање, за да се формира хомогена и мазна мешавина во која не се додаваат соли за растопување.

Има уште 13 патентни барања



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/135 | (11) 901237 | (54) НОВА ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА |
| A 61P 15/06 | (13) T1 | СОЕДИНЕНИЈА ПОВРЗАНИ СО АКТИВНОСТИ |
| (21) 2003/184 | (22) 13/06/2003 | НА БЕТА-3-АНТАГОНИСТ |
| | (45) 30/09/2004 | (57) 1. Соединението со β_3 -агонист акција се |
| (30) 19980012877 14/10/1998 FR | | употребува во подготовката на лек со цел |
| (96) 29/09/1999 EP999462559 | | спречување на контракциите на матката. |
| (97) 02/04/2003 EP1121108 | | Има уште 5 патентни барања |
| (73) SANOFI - AVENTIS | | |
| 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје | | |
| (72) ADVENIER, Charles and | | |
| MANARA, Luciano | | |

- (51) C 07D 471/04 (11) **901238**
A 61K 31/5025 (13) **T1**
A 61P 25/00 (22) 24/07/2003
C 07D 221/00 (45) 30/09/2004
241/00 471/04

(21) 2003/229

(30) 20010009260 12/07/2001 FR

(96) 11/07/2002 EP022917454

(97) 12/11/2003 EP1275647

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**

12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(72) LESTAGE, PIERRE;

GOLDSTEIN, SOLO;


POISSONNET, GUILLAUME;

PARMENTIER, JEAN-GILLES and

LOCKHART, BRIAN

(54) **ДЕРИВАТИ НА ОКТАХИДРО-2Н-ПИРИДО (1,2-А)ПИРАЗИН, ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ**

(57) 1. Соединенија со формулата (I):



каде што:

• Ra претставува праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкиленски ланец,

• X претставува група одбрана од W_1 , $-CO(W_1)-W_2$, $-W_2-C(W_1)-$, $-W_2-C(W_1)W_2$, $-W_2-Ra$, при што Ra е како што беше дефинирано претходно, како и $-CH(OR_1)-$ каде што:

W_1 претставува атом на кислород, атом на сулфур, или група со формулата $-NR_2$, каде што R_2 претставува група одбрана од атом на водород, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, арил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкил и праволиниски или разгранет (C_1-C_6) ацил, W_2 претставува група како што е дефинирано за W_1 , R_1 претставува група одбрана од атом на водород и група на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил,

• кога Y претставува арилна или хетероарилна група, или

• X претставува група одбрана од единечна врска, $-C(W_1)-$, $-W_2-C(W_1)-$, $-W_2-Ra$, и $-CH(OR_1)-$, каде што W_1 , W_2 , Ra и R_1 се како што беше дефинирано претходно,

• кога Y претставува бициклична споена група со формулата:



каде што:

A претставува незаситен или делумно заситен

азотен хетероциклически со 4 до 7 молекулски синџири, кој може да содржи втор хетероатом одбран од кислород, азот и сулфур и може да биде супституиран со една или повеќе групи одбрани од оксо и праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил,

В претставува фенилен прстен кој може да биде супституиран со една или повеќе групи одбрани од атоми на халоген, потоа нитро, цијано, хидроксид и групи на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) трихалогеноалкил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) ацил, праволиниски или разгранет ацил(C_1-C_6)окси, карбокси, праволиниски или разгранет алкокси (C_1-C_6) карбонил, сулфанил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил-сулфанил и аминоксид кој може да биде супституиран со една или две идентични или различни групи одбрани од праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, арил и праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкил, нивните енантиомери, диастереоизомери, како и нивните фармацевтски прифатливи киселински или базни адитивни соли, при што се подразбира дека соединенијата: 2-октахидро-2Н-пиридо[1,2-а]пиазин-2-ил 1-фенилетанол; 3-октахидро 2Н-пиридо[1,2 а]пиазин-2-илпро-пил-3,4,5 триметоксибензоат; и 2-октахидро-2Н-пиридо[1,2 а]пиазин-2 илетил-3,4,5-триметоксибензоат, не спаѓаат во соединенијата според пронајдокот и при што, исто така, се подразбира дека:

• терминот "арилна група" значи моноциклически или бициклически ароматски систем со 5 до 10 јаглеродни атоми, кој може да биде супституиран со една или повеќе идентични или различни групи, независно една од друга, одбрани од атоми на халоген, потоа нитро, цијано, хидроксид и групи на праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкокси, арилокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкокси, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, праволиниски или разгранет (C_2-C_6) алкенил, праволиниски или разгранет (C_2-C_6) алкинил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) трихалогеноалкил, карбокси, праволиниски или разгранет алкокси(C_1-C_6)карбонил, праволиниски или разгранет ($d-C_6$) ацил, праволиниски или разгранет ацил(C_1-C_6)окси, сулфанил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкилсулфанил, мвтилендиокси, етилендиокси, амид-оксим и аминоксид кој може да биде супституиран со една или две идентични или различни групи, независно една од друга, одбрани од праволиниски или разгранет (C_1-C_6) алкил, арил, праволиниски или разгранет (C_1-C_6) арилалкил и праволиниски или разгранет (C_1-C_6) ацил;

• терминот "хетероарилна група" значи моноциклически или бициклически ароматски систем со 5 до 12 молекулски ланци, кој во внатрешноста на прстенестиот систем може да содржи од-1 до 3 идентични или различни хетероатоми, независно еден од друг, одбрани од атом на кислород, азот или сулфур, при што секој од наведените системи може да биде супституиран со една или повеќе идентични или различни групи, независно една од друга, одбрани од списокот на супституенти кои беа опишани претходно за арилната група; и


• терминот „изомер“ значи оптичките изомери, енантиомерите и диастереоизомерите.

Има уште 16 патентни барања

- (51) **C 07D 495/04** (11) **901239**
 A 61K 31/496 (13) **T1**
 A 61P 9/00 (22) 29/10/2003
 (21) 2003/361 (45) 30/09/2004
 (30) 1999MI01704 30/07/1999 IT
 (96) 28/07/2000 EP009583139
 (97) 17/09/2003 EP1200445
 (73) **RECORDATI S.A.**
 Piazza Boffalora 4, 6830 Chiasso, CH
 (74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) **LEONARDI, Amedeo;**
MOTTA, Gianni;
RIVA, Carlo and
TESTA, Rodolfo

(54) **ДЕРИВАТИ НА ТИЕНОПИРАНЕКАРБОКСАМИД**

(57) 1. Соединението коешто има основна формула I



кадешто R претставува арил, циклоалкил или полихалоалкилна група, R_1 претставува алкил, алкокси, полифлуороалкокси, хидрокси или т рифлуорометансулфонилокси група, секој од R_2 и R_3 независно претставуваат атом на водород или халоген или алкокси или полифлуороалкокси група и n е 0, 1 или 2, или N-оксид или фармацевтски прифатлива сол на тоа соединение.

Има уште 9 патентни барања

(51) **C 07D 487/04** (11) **901240**
A 61K 31/519 (13) **T1**
A 61P 37/00 (22) 17/12/2003
C 07D 209/00 239/00 (45) 30/09/2004

(21) 2003/416

(30) 19990170179P 10/12/1999 US

(96) 23/11/2000 EP009747387

(97) 02/01/2004 EP1235830

(73) **Pfizer Products Inc.**

Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје


(72) BLUMENKOPF, Todd Andrew;

FLANAGAN, Mark Edward and

MUNCHNOF, Michael J


(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА БАЗА ПИРОЛО [2,3-D] ПИРИМИДИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗИ**

(57) 1. Соединение со формулата:



каде што „y“ е 0, 1 или 2; или негова фармацевтски прифатлива сол, каде што:


R¹ е група со формулата:



R⁴ е одбран од групата која се состои од водород, (C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) алкилсул-фонил, (C₂-C₆) алкенил, (C₂-C₆) алкинил каде што алкилните, алкенилните и алкинилните групи може да бидат супституирани со деутериум, хидрокси, amino, трифлуорометил, (C₁-C₄) алкокси, (C₁-C₆) ацилокси, (C₁-C₆) алкиламино, ((C₁-C₆) алкил)₂ amino, цијано, нитро, (C₂-C₆) алкенил, (C₂-C₆) алкинил или (C₁-C₆) ациламино; или R⁴ е (C₃-C₁₀) циклоалкил каде што циклоалкилната група може да биде супституирана со деутериум, хидрокси, amino, трифлуорометил, (C₁-C₆) ацилокси, (C₁-C₆) алкиламино, ((C₁-C₆) алкил) amino, цијано, цијано(C₁-C₆) алкил, трифлуорометил(C₁-C₆) алкил, нитро, нитро(C₁-C₆) алкил или (C₁-C₆) ациламино;

R⁵ е пиперидинил супституиран со еден до пет карбокси, цијано, amino, деутериум, хидрокси, (C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) алкокси, хало, (C₁-C₆) ацил, (C₁-C₆) алкиламино, amino(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) алкокси-CO-NH, (C₁-C₆) алкиламино-CO-, (C₂-C₆) алкенил, (C₂-C₆) алкинил, хидрокси(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) алкокси(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) ацилокси(C₁-

C₆) алкил, нитро, цијано(C₁-C₆) алкил, хало(C₁-C₆) алкил, нитро(C₁-C₆) алкил, трифлуорометил, трифлуорометил(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) ациламино, (C₁-C₆) ациламино(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) алкокси(C₁-C₆) ациламино, amino(C₁-C₆) ацил, amino(C₁-C₆) ацил(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) алкиламино(C₁-C₆) ацил, ((C₁-C₆) алкил) amino(C₁-C₆) ацил, R¹⁵R¹⁶N CO-O-, R¹⁵R¹⁶N-CO-(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) алкил S(O)_m, R¹⁵R¹⁶NS(O)_m, R¹⁵R¹⁶NS(O)_m, (C₁-C₆) алкил, R¹⁵S(O)_m R¹⁶N, R¹⁵S(O)_m R¹⁶N(C₁-C₆) алкил каде што „m“ е 0, 1 или 2, а R¹⁵ и R¹⁶ се (секој од нив) независно одбрани од водород или (C₁-C₆) алкил; или група со формулата:



каде што „a“ е 0, 1, 2, 3 или 4;

„b“, „c“, „f“ и „g“ се (секој од нив) независно 0 или 1;

„d“ е 0, 1, 2 или 3;

X е S(O)_n каде што „n“ е 0, 1 или 2; кислород, карбонил или -C(=N-цијано)-;

Y е S(O)_n каде што „n“ е 0, 1 или 2; или карбонил; и

Z е карбонил, C(O)O-, C(O)NR- или S(O)_n каде што „n“ е 0, 1 или 2;

R^e, R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰ и R¹¹ се (секој од нив) независно одбрани од групата која се состои од водород или (C₁-C₆) алкил, евентуално супституирана со деутериум, хидрокси, amino, трифлуорометил, (C₁-C₆) ацилокси, (C₁-C₆) алкиламино, ((C₁-C₆) алкил)₂ amino, цијано, цијано(C₁-C₆) алкил, трифлуорометил(C₁-C₆) алкил, нитро, нитро(C₁-C₆) алкил или (C₁-C₆) ациламино;


R¹² е карбокси, цијано, amino, оксо, деутериум, хидрокси, трифлуорометил, (C₁-C₆) алкил, трифлуорометил(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) алкокси, хало, (C₁-C₆) ацил, (C₁-C₆) алкиламино, ((C₁-C₆) алкил)₂ amino, amino(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) алкокси-CO-NH, (C₁-C₆) алкиламино-CO-, (C₂-C₆) алкенил, (C₂-C₆) алкинил, хидрокси(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) алкокси(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) ацилокси(C₁-C₆) алкил, нитро, цијано (C₁-C₆) алкил, хало(C₁-C₆) алкил, нитро(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) ациламино, (C₁-C₆) ациламино(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) алкокси(C₁-C₆) ациламино, amino(C₁-C₆) ацил, amino(C₁-C₆) ацил(C₁-C₆) алкил, (C₁-C₆) алкиламино(C₁-C₆) ацил, ((C₁-C₆) алкил)₂ amino(C₁-C₆) ацил, R¹⁵R¹⁶N-CO-O-, R¹⁵R¹⁶N-CO-(C₁-C₆) алкил, R¹⁵C(O)NH, R¹⁵OC(O)NH, R¹⁵NHC(O)NH, (C₁-C₆) алкил-S(O)_m, (C₁-C₆) алкил-S(O)_m-(C₁-C₆) алкил, R¹⁵R¹⁶NS(O)_m, R¹⁵R¹⁶NS(O)_m-(C₁-C₆) алкил, R¹⁵S(O)_m R¹⁶N, R¹⁵S(O)_m R¹⁶N(C₁-C₆) алкил каде што „m“ е 0, 1 или 2, а R¹⁵ и R¹⁶ се (секој од нив) независно одбрани од водород или (C₁-C₆) алкил;

R² е водород, халоген или (C₁-C₆) алкил; и R³ е водород.

Има уште 11 патентни барања.



- (51) **C 07D 239/56** 401/04 (11) **901241**
(13) **T1**
(21) 2003/354 (22) 28/10/2003
(45) 30/09/2004
(30) 19970067513P 04/12/1997 US
19980204569 03/12/1998 US
(96) 04/12/1998 EP989637913
(97) 12/11/2003 EP1037881
(73) **AMGEN INC.**
One Amgen Center Drive , Thousand Oaks, CA
91320-1799, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(72) BURGESS, Laurence, E. and
KOSH, Kevin
(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА СУПСТИТУИРАНИ ПИРИМИДИНОНИ**
(57) 1. Постапка за добивање соединенија со формулата I:



која опфаќа:

а) мешање на $R_{11}-CH_2-C(O)L$ и $R_{12}-CN$ во погоден растворувач и во присуство на база; и

б) додавање на $R_4-N=C=X$; каде што L е хало, C_1-C_4 алкилсулфат, арилсулфат, трифлуорометилсулфат, C_1-C_4 алкилсулфинат, арилсулфинат, C_1-C_4 алкилсулфид, арилсулфид, C_1-C_4 алкокси, арилокси, C_1-C_4 алкилкарбонилсокси, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на халоген, арилкарбонилсокси, N-оксосуксинат, N оксобензотриазол, или радикал на цијанид;

X е S или O;

R_2 е радикал на водород или Q;

Q е Li^+ , Na^+ , K^+ , Mg^{+2} , Zn^{+2} , Cu^{+2} , или тетра C_1-C_4 алкиламониумов катјон;

R_4 е -Z-Y; под услов вкупниот број на радикали на арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклил во -Z-Y да биде 0-3;

каде што Z е:

(1) радикал на алкил, алкенил или алкинил, кој може да биде супституиран со: а) 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио или хало и б) 1-2 радикали на хетероциклил, арил или хетероарил, кои може да бидат супституирани со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, хало, алкил или халоалкил;

(2) радикал на хетероциклил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкил или халоалкил; или

(3) радикал на арил или хетероарил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, хало, алкил или халоалкил;

Y е:

(1) радикал на водород;

(2) хало или нитро радикал;

(3) радикал $-C(O)-R_{20}$ или $-C(NR_5)-NR_5R_{21}$;

(4) радикал $-OR_{21}$, $-O-C(O)-R_{21}$, $-O-C(O)-NR_5R_{21}$ или $-O-C(O)-NR_{22}-S(O)_2R_{20}$;

(5) радикал $-SR_{21}$, $-S(O)-R_{20}$, $-S(O)_2-R_{20}$, $-S(O)_2NR_5R_{21}$, $-S(O)_2-NR_{22}-C(O)-R_{21}$, $-S(O)_2-NR_{22}-C(O)OR_{20}$ или $-S(O)_2-NR_{22}-C(O)-NR_5R_{21}$; или

(6) радикал $-NR_5R_{21}$, $-NR_{22}-C(O)-R_{21}$, $-NR_{22}-C(O)-OR_{20}$, $-NR_{22}-C(O)-NR_5R_{21}$, $-NR_{22}-C(NR_5)-NR_5R_{21}$, $NR_2-S(O)_2-R_2$ или $-NR_{22}-S(O)_2-NR_5R_{21}$; каде што секој R_5 е независно:

(1) радикал на водород;

(2) радикал на алкил, алкенил или алкинил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, $-SO_3H$ или хало; или

(3) радикал на арил, хетероарил, аралкил, хетероаралкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, циклоалкил или циклоалкилалкил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкил или халоалкил;

каде што секој R_{20} е независно:

(1) радикал на алкил, алкенил или алкинил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, N-(алкоксикарбонил) amino, аминокарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил, алкилсулфонил, хало или аралкокси, аралкилтио, аралкилсулфонил, циклоалкил, хетероциклил, арил или хетероарил, кои може да бидат супституирани со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, алканоил, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил, алкилсулфонил, хало, алкил или халоалкил;

(2) радикал на хетероциклил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкил или халоалкил; или

(3) радикал на арил или хетероарил, кој може

да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, алкоксикарбонил, хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, хало, азио, алкил или халоалкил; секој R_{21} е независно радикал на водород или R_{20} ; секој R_{22} е независно:

(1) радикал на водород;

(2) радикал на алкил, кој може да биде супституиран со радикал на хетероциклил, арил или хетероарил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил, алкилсулфонил, цијано, хало, алкил или халоалкил; или

(3) радикал на хетероциклил, арил или хетероарил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил, алкилсулфонил, цијано, хало, алкил или халоалкил;

R_{11} и R_{12} се (секој од нив) независно радикал на алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероциклил, арил или хетероарил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на:

(1) R_{30} ;

(2) хало;

(3) $-C(O)-R_{30}$, $-C(O)-OR_{29}$, $-C(O)-NR_{31}R_{32}$ или $-C(NR_{31})-NR_{31}R_{32}$;

(4) $-OR_{29}$, $-O-C(O)-R_{29}$, $-O-C(O)-NR_{31}R_{32}$ или $-O-C(O)-NR_{33}-S(O)_2-R_{30}$;

(5) $-SR_{29}$, $-S(O)-R_{30}$, $-S(O)_2-R_{30}$, $-S(O)_2-NR_{31}R_{32}$, $-S(O)_2-NR_{33}-C(O)-R_{30}$, $-S(O)_2-NR_{33}-C(O)-OR_{30}$ или $-S(O)_2-NR_{33}-C(O)-NR_{31}R_{32}$; или

(6) $-NR_{31}R_{32}$, $-NR_{33}-C(O)-R_{29}$, $-NR_{33}-C(O)-OR_{30}$, $-NR_{33}-C(O)-NR_{31}R_{32}$, $-NR_{33}-C(NR_{31})-NR_{31}R_{32}$, $-NR_{33}-S(O)_2-R_{30}$ или $-NR_{33}-S(O)_2-NR_{31}R_{32}$; под услов вкупниот број на радикали на арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклил, кои се супституирани во секој R_{11} и R_{12} , да биде 0-1; каде што секој R_{30} е независно:

(1) радикал на алкил, алкенил или алкинил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на $-NR_{31}R_{31}$, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил, алкилсулфонил, цијано, хало или аралкокси, аралкилтио, аралкилсулфонил, хетероциклил, арил или хетероарил, кои може да бидат супституирани со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил, алкилсулфонил, цијано, хало, алкил или

халоалкил;

(2) радикал на хетероциклил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, алкил или халоалкил; или

(3) радикал на арил или хетероарил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, хало, алкил или халоалкил; секој R_{29} е независно радикал на водород или R_{30} ; секој R_{31} е независно:

(1) радикал на водород;

(2) радикал на алкил, кој може да биде супституиран со радикал на циклоалкил, арил, хетероциклил или хетероарил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, алкил или халоалкил; или

(3) радикал на арил, хетероарил, хетероциклил или циклоалкил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбонил amino, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, алкил или халоалкил; секој R_{32} е независно:

(1) радикал на водород;

(2) радикал на алкил, кој може да биде супституиран со радикал на циклоалкил, арил, хетероциклил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, алкил или халоалкил; или

(3) радикал на арил, хетероарил, хетероциклил или циклоалкил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбонил amino, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, алкил или халоалкил; и

каде што секој R_{33} е независно:

(1) радикал на водород; или

(2) радикал на алкил, кој може да биде супституиран со радикал на хетероциклил, арил или хетероарил, кој може да биде супституиран со 1-3 радикали на amino, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, алкил или халоалкил.

Има уште 15 патентни барања.



- (51) **A 61K 9/16** 9/127 (11) **901242** (13) **T1**
 (21) 2003/358 (22) 29/10/2003 (45) 30/09/2004
 (30) 20000503847 15/02/2000 US
 (96) 15/02/2001 EP019084599
 (97) 30/07/2003 EP1255534
 (73) **OctoPlus Sciences B.V.**
 2333 CL Leiden, NL
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) HENNINK, Wilhelmus, Everhardus and
 FRANSSEN, Okke
 (54) **МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ МИКРОГРАНУЛИ КОИ
 СОДРЖАТ КОЛОИДНИ СИСТЕМИ**

(57) 1. Метода за добивање микроинкапсулирани колоидни системи, која ги опфаќа следните етапи:

а) подготвување водена мешавина од:

i) прва фаза која содржи полимер којшто може вкрсно да се поврзува и е растворлив во вода,


ii) втора фаза која содржи полимер којшто е растворлив во вода и е несоодветен во раствор со полимерот од првата фаза и

iii) колоидни системи кои треба да се внесат во првата фаза; формирање емулзија од споменатата прва фаза во споменатата втора фаза и

б) формирање на микрогранули во емулзијата со вкрсно поврзување на најмалку дел од споменатиот полимер кој мож вкрсно да се поврзува, со што се формираат споменатите микроинкапсулирани колоидни системи.

Има уште 11 патентни барања.

**Волуменска распределба на големината на
честиците на микрогранули на декстран**



- (51) **D 01B 1/42**
 (21) 2003/341
 (30) 19991010976 06/01/1999 NL
 (96) 24/12/1999 EP999637010
 (97) 24/09/2003 EP1149193
 (73) **Cooperatieve Verkoop-en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten 'AVEBE' B.A.**
 Beneden Oosterdiep 27, NL-9641 JA, Veendam, NL
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (72) HULST, Anne, Coenraad;
 KETELAARS, Jan, Josef, Maria, Hubert and
 SANDERS, Johan, Pieter, Marinus


(11) **901243**
 (13) **T1**
 (22) 17/10/2003
 (45) 30/09/2004

(54) **ОДДЕЛУВАЊЕ И ЕКСТРАКЦИЈА НА КОМПОНЕНТИ НА РАСТЕНИЈАТА**

- (57) 1. Метода за одделување на компоненти од растителниот материјал, назначена со тоа, што материјалот е барем делумно фибризиран и понатаму се сепарира во влакнеста фракција и фракција на сок, така што влакнестата фракција главно содржи релативно цврсти ткива како што се епидермисот, склеренхимот и васкуларни снопови, а фракцијата на сок главно содржи меки ткива како што се паренхим и цитосол.
 Има уште 20 патентни барања.



Слика 1



Слика 2



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11) регистарски број на документот

(51)	(51) основен	(11)	(51)	(51) основен	(11)
A01N1/02	A01N1/02	901226	A61K31/403	C07D209/70	901194
A23C19/08	A23C19/08	901236	A61K31/404	A61K31/404	901184
A23C19/09	A23C19/08	901236	A61K31/404	C07D413/04	901185
A23K1/00	A23K1/18	901153	A61K31/41	C07D257/04	901167
A23K1/16	A23K1/18	901153	A61K31/415	C07D413/00	901220
A23K1/18	A23K1/18	901153	A61K31/4164	C07D233/22	901191
A23L1/30	A23L1/30	901188	A61K31/4178	C07D233/22	901191
A23L1/302	A23L1/30	901188	A61K31/42	C07D413/00	901220
A23L3/00	B65B55/02	901140	A61K31/422	C07D417/14	901211
A23L3/10	B65B55/02	901140	A61K31/425	C07D277/60	901223
A23L3/12	B65B55/02	901140	A61K31/427	C07D417/14	901211
A23L3/16	B65B55/02	901140	A61K31/428	C07D277/60	901234
A43B7/02	A43B7/02	901227	A61K31/435	C07D471/14	901172
A43B7/12	A43B7/12	901176	A61K31/435	C07D471/04	901206
A43B7/32	A43B7/12	901176	A61K31/435	C07D405/04	901235
A47J31/047	A47J31/047	901179	A61K31/4365	C07D471/04	901221
A61B18/02	F25B21/02	901143	A61K31/437	C07D471/04	901157
A61F2/06	A61F2/06	901213	A61K31/44	C07D401/14	901149
A61F9/00	A61K49/00	901231	A61K31/44	C07D471/14	901222
A61K31/10	A61K35/56	901196	A61K31/44	C07C271/22	901210
A61K31/135	A61K31/135	901237	A61K31/445	C07D307/93	901154
A61K31/135	A61K31/135	901230	A61K31/445	C07D401/14	901149
A61K31/135	A61K9/16	901195	A61K31/445	C07D211/58	901145
A61K31/18	A61K31/18	901224	A61K31/445	C07C323/07	901192
A61K31/18	C07C311/16	901232	A61K31/445	C07C311/16	901232
A61K31/194	A61K31/194	901150	A61K31/451	A61K31/451	901155
A61K31/195	A61K31/195	901162	A61K31/4523	A61K31/451	901155
A61K31/198	C07C323/07	901192	A61K31/453	A61K31/451	901155
A61K31/28	A61K31/70	901209	A61K31/47	C07D217/22	901142
A61K31/325	C07C271/22	901210	A61K31/47	C07D409/04	901174
A61K31/335	C07D313/00	901160	A61K31/47	C07D217/20	901216
A61K31/34	C07D307/33	901137	A61K31/495	C07D307/93	901154
A61K31/34	C07D307/93	901154	A61K31/495	A61K31/495	901152
A61K31/343	A61K31/343	901168	A61K31/495	C07D241/12	901197
A61K31/343	C07D307/87	901180	A61K31/495	A61K31/495	901215
A61K31/351	C07C323/07	901192	A61K31/496	C07D495/04	901239
A61K31/395	C07D211/86	901177	A61K31/5025	C07D471/04	901238
A61K31/40	C07D401/12	901233	A61K31/505	C07D487/04	901141



(51)	(51) основен	(11)	(51)	(51) основен	(11)
A61K31/505	C07D403/12	901175	A61K9/22	A61K9/22	901198
A61K31/505	A61K47/40	901159	A61K9/26	A61K9/16	901195
A61K31/505	C07D409/04	901174	A61K9/28	A61K31/135	901230
A61K31/505	A61K31/505	901189	A61K9/50	A61K9/50	901205
A61K31/517	A61K31/517	901203	A61K9/58	A61K9/16	901195
A61K31/519	C07D471/04	901221	A61L2/00	A01N1/02	901226
A61K31/519	C07D487/04	901169	A61M1/34	A61M1/34	901219
A61K31/519	C07D487/04	901240	A61M1/36	A61M1/34	901219
A61K31/535	C07D307/93	901154	A61P1/00	A61K38/46	901161
A61K31/535	A61K31/495	901215	A61P1/00	A61K9/16	901195
A61K31/66	A61K31/66	901212	A61P1/04	C07D471/14	901222
A61K31/70	C07H15/04	901158	A61P13/10	A61K9/16	901195
A61K31/70	C07H17/08	901204	A61P15/00	A61K38/17	901186
A61K31/70	A61K31/70	901209	A61P15/06	A61K31/135	901237
A61K31/70	C07H17/08	901228	A61P17/00	A61K38/46	901161
A61K31/704	A61K31/704	901151	A61P19/08	A61K31/66	901212
A61K31/715	A61K35/56	901196	A61P19/10	A61K31/66	901212
A61K35/56	A61K35/56	901196	A61P25/00	C07D471/04	901157
A61K35/74	A61K38/46	901161	A61P25/00	A61K38/46	901161
A61K35/78	A61K31/343	901168	A61P25/00	C07D233/22	901191
A61K38/05	C07K5/078	901166	A61P25/00	C07D471/04	901238
A61K38/05	C07K5/068	901163	A61P25/00	A61K31/135	901230
A61K38/06	C07C323/07	901192	A61P25/00	A61K31/517	901203
A61K38/07	C07D307/33	901137	A61P25/00	A61K31/505	901189
A61K38/17	A61K38/17	901186	A61P25/02	C07D417/14	901211
A61K38/25	A61K9/19	901181	A61P25/06	A61K31/404	901184
A61K38/46	A61K38/46	901161	A61P25/18	A61K31/495	901152
A61K38/55	A61K45/06	901202	A61P25/24	A61K31/495	901215
A61K39/39	A61K39/39	901217	A61P25/24	C07D307/87	901180
A61K39/395	A61K38/17	901186	A61P27/12	A61K49/00	901231
A61K45/06	A61K45/06	901202	A61P29/00	A61K31/505	901189
A61K47/10	A61K31/18	901224	A61P29/00	A61K31/18	901224
A61K47/14	A61K31/18	901224	A61P29/00	A61K35/56	901196
A61K47/26	A61K31/495	901152	A61P3/04	C07D277/60	901223
A61K47/40	A61K47/40	901159	A61P3/04	C07D277/60	901234
A61K49/00	A61K49/00	901231	A61P3/10	C07D277/60	901223
A61K9/08	A61K31/517	901203	A61P31/02	A61K31/343	901168
A61K9/127	A61K31/18	901224	A61P31/04	C07K5/078	901166
A61K9/127	A61K9/16	901242	A61P35/00	C07D313/00	901160
A61K9/14	A61K31/495	901152	A61P35/00	A61K38/46	901161
A61K9/16	A61K31/195	901162	A61P35/00	A61K31/704	901151
A61K9/16	A61K9/16	901195	A61P35/00	A61K31/70	901209
A61K9/16	A61K9/16	901242	A61P35/00	C07D471/04	901221
A61K9/19	A61K9/19	901181	A61P35/00	C07D487/04	901169
A61K9/20	a61k9/20	901138	A61P35/00	C07D405/04	901235
A61K9/20	A61K31/195	901162	A61P37/00	C07D487/04	901240



(51)	(51) основен	(11)	(51)	(51) основен	(11)
A61P37/02	A61K35/56	901196	C07D209/70	C07D209/70	901194
A61P37/06	A61K31/194	901150	C07D211/22	A61K31/451	901155
A61P43/00	C07D209/70	901194	C07D211/26	A61K31/451	901155
A61P43/00	C07D211/86	901177	C07D211/38	C07D211/86	901177
A61P43/00	C07D413/04	901185	C07D211/54	C07D211/86	901177
A61P5/26	H04N5/00	901147	C07D211/54	C07C323/07	901192
A61P7/02	C07K5/068	901163	C07D211/58	C07D211/58	901145
A61P9/00	A61K31/451	901155	C07D211/72	C07D211/86	901177
A61P9/00	A61K45/06	901202	C07D211/74	C07D211/86	901177
A61P9/00	C07D495/04	901239	C07D211/86	C07D211/86	901177
A61P9/10	C07C323/07	901192	C07D213/30	C07C271/22	901210
B01J23/44	B01J23/44	901200	C07D217/02	C07C311/16	901232
B09B3/00	B09B3/00	901225	C07D217/20	C07D217/20	901216
B22D41/28	B22D41/28	901193	C07D217/22	C07D217/22	901142
B61F7/00	B61F7/00	901183	C07D221/00	C07D471/14	901172
B65B55/02	B65B55/02	901140	C07D221/00	C07D471/04	901157
B65B55/14	B65B55/02	901140	C07D221/00	C07D471/04	901238
C02F1/00	B01J23/44	901200	C07D221/00	C07D471/14	901222
C04B14/06	C04B28/02	901199	C07D223/08	C07D211/86	901177
C04B14/16	C04B28/02	901199	C07D233/10	C07D233/22	901191
C04B14/18	C04B28/02	901199	C07D233/20	C07D233/22	901191
C04B14/20	C04B28/02	901199	C07D233/22	C07D233/22	901191
C04B28/02	C04B28/02	901199	C07D235/00	C07D471/14	901172
C07C215/42	C07D209/70	901194	C07D235/00	C07D471/04	901157
C07C231/04	C07C235/80	901146	C07D235/00	C07D471/14	901222
C07C235/80	C07C235/80	901146	C07D239/00	C07D487/04	901169
C07C271/22	C07C271/22	901210	C07D239/00	C07D487/04	901240
C07C271/34	C07C271/22	901210	C07D239/56	C07D239/56	901241
C07C31/00	C07C31/00	901171	C07D241/00	C07D471/04	901238
C07C311/16	C07C311/16	901232	C07D241/12	C07D241/12	901197
C07C311/20	C07C311/16	901232	C07D249/12	C07D257/04	901167
C07C311/21	C07C311/16	901232	C07D257/04	C07D257/04	901167
C07C311/29	C07C311/16	901232	C07D261/18	C07C271/22	901210
C07C311/39	C07C311/16	901232	C07D263/34	C07D417/14	901211
C07C323/07	C07C323/07	901192	C07D263/38	C07D417/14	901211
C07C333/04	C07C271/22	901210	C07D263/46	C07D417/14	901211
C07C51/42	B01J23/44	901200	C07D263/48	C07D417/14	901211
C07D207/26	C07D207/26	901139	C07D271/10	C07D257/04	901167
C07D209/00	C07D487/04	901169	C07D277/32	C07D417/14	901211
C07D209/00	C07D487/04	901240	C07D277/40	C07D417/14	901211
C07D209/08	C07C271/22	901210	C07D277/60	C07D277/60	901223
C07D209/16	C07D209/70	901194	C07D277/60	C07D277/60	901234
C07D209/22	C07D401/12	901233	C07D281/00	C07D281/00	901187
C07D209/24	C07D401/12	901233	C07D295/22	C07C311/16	901232
C07D209/40	C07D209/70	901194	C07D307/00	C07D307/00	901165
C07D209/42	C07D209/42	901136	C07D307/33	C07D307/33	901137



(51)	(51) основен	(11)	(51)	(51) основен	(11)
C07D307/87	C07D307/87	901180	C07D417/12	C07D403/12	901175
C07D307/93	C07D307/93	901154	C07D417/14	C07D417/14	901211
C07D307/93	C07D209/70	901194	C07D457/04	C07D457/04	901201
C07D309/08	C07C323/07	901192	C07D471/04	C07D471/04	901157
C07D313/00	C07D313/00	901160	C07D471/04	C07D409/04	901174
C07D317/70	C07D209/70	901194	C07D471/04	C07D471/04	901238
C07D319/14	C07D209/70	901194	C07D471/04	C07D471/04	901238
C07D333/78	C07D209/70	901194	C07D471/04	C07D471/04	901221
C07D339/06	C07C271/22	901210	C07D471/04	C07D471/04	901206
C07D339/08	C07C271/22	901210	C07D471/14	C07D471/14	901172
C07D401/04	C07D409/04	901174	C07D471/14	C07D471/14	901222
C07D401/04	C07D211/86	901177	C07D487/04	C07D487/04	901178
C07D401/04	C07D239/56	901241	C07D487/04	C07D487/04	901141
C07D401/06	C07D217/22	901142	C07D487/04	C07D471/04	901221
C07D401/06	C07D207/26	901139	C07D487/04	C07D487/04	901169
C07D401/06	C07D471/04	901221	C07D487/04	C07D487/04	901240
C07D401/10	A61K31/451	901155	C07D491/04	C07D217/22	901142
C07D401/10	C07D257/04	901167	C07D493/04	C07D307/93	901154
C07D401/12	C07D487/04	901141	C07D495/04	C07D495/04	901239
C07D401/12	C07D401/12	901233	C07D521/00	C07D417/14	901211
C07D401/14	C07D401/14	901149	C07F9/38	C07F9/38	901144
C07D401/14	C07D409/04	901174	C07H15/04	C07H15/04	901158
C07D403/06	C07D471/04	901221	C07H17/08	C07H17/08	901204
C07D403/12	C07D403/12	901175	C07H17/08	C07H17/08	901228
C07D405/04	C07D217/22	901142	C07H21/04	A61K39/39	901217
C07D405/04	C07D409/04	901174	C07K5/068	C07K5/068	901163
C07D405/04	C07D413/00	901220	C07K5/078	C07K5/078	901166
C07D405/04	C07D405/04	901235	C07K5/093	C07C323/07	901192
C07D405/06	C07D233/22	901191	C07K5/10	C07D307/33	901137
C07D405/10	C07D257/04	901167	C08B37/00	C07H15/04	901158
C07D405/12	A61K31/451	901155	C12N9/72	C12Q1/56	901148
C07D405/12	C07D313/00	901160	C12Q1/37	C12Q1/56	901148
C07D405/14	A61K31/451	901155	C12Q1/56	C12Q1/56	901148
C07D407/12	C07D209/70	901194	D01B1/42	D01B1/42	901214
C07D409/04	C07D217/22	901142	D01B1/42	D01B1/42	901243
C07D409/04	C07D409/04	901174	E04B5/40	E04H6/10	901173
C07D409/04	C07D211/86	901177	E04B5/48	E04H6/10	901173
C07D409/10	C07D257/04	901167	E04H6/10	E04H6/10	901173
C07D413/00	C07D413/00	901220	F16B31/04	F16B31/04	901164
C07D413/04	C07D409/04	901174	F25B21/02	F25B21/02	901143
C07D413/04	C07D413/00	901220	F25B25/00	F25B25/00	901207
C07D413/04	C07D417/14	901211	F25B45/00	F25B25/00	901207
C07D413/04	C07D413/04	901185	F25B49/00	F25B25/00	901207
C07D413/12	C07D417/14	901211	G09F3/10	G09F3/10	901229
C07D413/14	C07D413/00	901220	H01R24/04	H01R24/04	901190
C07D417/10	A61K31/451	901155	H04N5/00	H04N5/00	901147



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73)	носител на правото на патент	(51)	код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)	(11)	регистарски број на документот
(73)	ACTIAL Farmaceutica Lda.	(73)	Avera Pharmaceuticals, Inc. and Cornell Research Foundation, Inc.	(11)	901161
(51)	MK/P/ 2003/193	(51)	MK/P/ 2003/359	(11)	901216
	AD''ZDRAVJE''FARMACEUTSKO-HEMISKA INDUSTRIJA,CENTAR ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ		BIOSINT S.p.A.		
	MK/P/ 2003/139 901168		MK/P/ 2003/207		901162
	AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.		Boldizsar, Istvan		
	MK/P/ 2003/328 901210		MK/P/ 2003/175		901140
	ALTANA Pharma AG		Cooperatieve Verkoop-en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten 'AVEBE' B.A.		
	MK/P/ 2003/101 901172		MK/P/ 2003/341		901243
	ALTANA Pharma AG		Cooperatieve Verkoop-en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten 'AVEBE' B.A.		
	MK/P/ 2003/259 901222		MK/P/ 2003/196		901214
	ALTANA Pharma AG		E.V.R. Endovascular Researches S.A.		
	MK/P/ 2003/260 901220		MK/P/ 2003/262		901213
	AMGEN INC.		EDKO TRADING AND REPRESENTATION COMPANY LIMITED		
	MK/P/ 2003/354 901241		MK/P/ 2003/268		901224
	Applied Research Systems ARS Holding N.V.		ELBION AG		
	MK/P/ 2003/274 901181		MK/P/ 2003/311		901233
	Applied Research Systems ARS Holding N.V.		ELI LILLY AND COMPANY		
	MK/P/ 2003/245 901186		MK/P/ 2003/264		901169
	AstraZeneca AB		FAST PARK SISTEMA S.r.l.		
	MK/P/ 2003/249 901212		MK/P/ 2003/281		901173
	AstraZeneca AB		FOODSCIENCE CORPORATION		
	MK/P/ 2003/255 901215		MK/P/ 2003/279		901196
	AstraZeneca AB		Friesland Brands B.V.		
	MK/P/ 2003/266 901206		MK/P/ 2003/256		901236
	Aventis Pharma Deutschland GmbH		FUMAPHARM AG		
	MK/P/ 2003/223 901187		MK/P/ 2003/69		901150
	Aventis Pharma Deutschland GmbH		G.D. Searle LLC		
	MK/P/ 2003/250 901163		MK/P/ 2003/356		901202
	Aventis Pharma Deutschland GmbH		GENENTECH, INC.		
	MK/P/ 2003/271 901223		MK/P/ 2003/220		901148
	Aventis Pharma Deutschland GmbH		GEOX S.p.A.		
	MK/P/ 2003/304 901232		MK/P/ 2003/265		901176
	Aventis Pharma Deutschland GmbH		GODECKE GmbH		
	MK/P/ 2003/305 901234		MK/P/ 2003/136901138		
	Aventis Pharma S.A.		H. Lundbeck A/S		
	MK/P/ 2003/162 901137		MK/P/ 2003/104		901165
	Aventis Pharma S.A.		H. Lundbeck A/S		
	MK/P/ 2003/199 901166		MK/P/ 2003/206		901149
	Aventis Pharma S.A.		H. Lundbeck A/S		
	MK/P/ 2003/212 901197		MK/P/ 2003/272		901180
	Aventis Pharmaceuticals Inc.				
	MK/P/ 2003/350 901235				



HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.		Pentech Pharmaceuticals, Inc.	
MK/P/ 2003/299	901229	MK/P/ 2003/197	901198
Intercell Biomedizinische Forschungs-und Entwicklungs AG		PFIZER INC.	
MK/P/ 2003/352	901217	MK/P/ 2003/154	901142
IVAX Drug Research Institute Ltd.		PFIZER INC.	
MK/P/ 2003/190	901160	MK/P/ 2003/155	901141
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V		PFIZER INC.	
MK/P/ 2003/182	901154	MK/P/ 2003/188	901155
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.		PFIZER INC.	
MK/P/ 2003/243	901203	MK/P/ 2003/202	901159
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.		PFIZER INC.	
MK/P/ 2003/248	901221	MK/P/ 2003/209	901174
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.		PFIZER INC.	
MK/P/ 2003/267	901205	MK/P/ 2003/230	901184
Junkers, John K.		Pfizer Products Inc.	
MK/P/ 2003/185	901164	MK/P/ 2003/189	901152
KRONE GmbH		Pfizer Products Inc.	
MK/P/ 2003/179	901190	MK/P/ 2003/232	901230
LACER		Pfizer Products Inc.	
MK/P/ 2003/257	901192	MK/P/ 2003/318	901228
LES LABORATOIRES SERVIER		Pfizer Products Inc.	
MK/P/ 2003/94	901178	MK/P/ 2003/416	901240
LES LABORATOIRES SERVIER		PHARMACIA & UP JOHN COMPANY	
MK/P/ 2003/147	901136	MK/P/ 2003/95	901171
LES LABORATOIRES SERVIER		PHARMACIA AB	
MK/P/ 2003/211	901191	MK/P/ 2003/169	901175
LES LABORATOIRES SERVIER		PHARMACIA AB	
MK/P/ 2003/214	901194	MK/P/ 2003/291	901195
LES LABORATOIRES SERVIER		PHARMACIA ITALIA S.p..A.	
MK/P/ 2003/215	901177	MK/P/ 2003/226	901151
LES LABORATOIRES SERVIER		PHARMACIA ITALIA S.p..A.	
MK/P/ 2003/229	901238	MK/P/ 2003/227	901209
Lonza AG		PHARMACIA ITALIA S.p..A.	
MK/P/ 2003/178	901146	MK/P/ 2003/289	901201
Medichem S.A.		PI-DESIGN AG	
MK/P/ 2003/195	901144	MK/P/ 2003/100	901179
MELLES, Gerrit Reinold Jacob		Pira Luc	
MK/P/ 2003/186	901231	MK/P/ 2003/170	901143
Mitra Medical Technology AB		PLIVA FARMACEUTSKA INDUSTRIJA, DIONICKO DRUSTVO	
MK/P/ 2003/295	901219	MK/P/ 2003/194	901204
NEUROSEARCH A/S		RECORDATI S.A.	
MK/P/ 2003/254	901167	MK/P/ 2003/361	901239
Norild AS		Ricco, Bruno and Valori, Domenico	
MK/P/ 2003/287	901207	MK/P/ 2003/251	901227
OctoPlus Sciences B.V.		SANOFI - AVENTIS	
MK/P/ 2003/358	901242	MK/P/ 2003/184	901237
PATENTES TALGO, S.A.		SANOFI - AVENTIS	
MK/P/ 2003/103	901183	MK/P/ 2003/200	901158

**SANOFI - AVENTIS**

MK/P/ 2003/219 901145

SANOFI - AVENTIS

MK/P/ 2003/301 901185

SCHERING AG Corporate Patents

MK/P/ 2003/165 901147

Schering Aktiengesellschaft

MK/P/ 2003/156 901139

SICIM SPA

MK/P/ 2003/228 901225

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

MK/P/ 2003/252 901188

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

MK/P/ 2003/253 901189

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

MK/P/ 2003/351 901226

SUD CHEMIE MT S. r.l.

MK/P/ 2003/246 901200

Synthon B.V.

MK/P/ 2003/192 901157

Takeda Pharmaceutical Company Limited

MK/P/ 2003/282 901211

Tubag Trass - Zement - und Steinwerke GmbH

MK/P/ 2003/205 901199

VALIO OY

MK/P/ 2003/180 901153

VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY

MK/P/ 2003/322 901193



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) **20050023** (22) 07.07.2005
(45) 31.12.2005

(28) 1(еден) дизајн
(72) СТОЈАНОВСКИ, Тодор, МК
(73) СТОЈАНОВСКИ, Тодор
Бул."Јане Сандански" бр.3/4-6, Скопје, МК
(74) Сердјук, Василие, адвокат
ул."Стив Наумов" бр.22, Скопје, МК
(51) **06-04**
(54) **САНДАЧЕ ЗА ПУРИ**



(21) **20050024** (22) 07.07.2005
(45) 31.12.2005

(28) 1(еден) дизајн
(72) СТОЈАНОВСКИ, Тодор, МК
(73) СТОЈАНОВСКИ, Тодор
Бул."Јане Сандански" бр.3/4-6, Скопје, МК
(74) Сердјук, Василие, адвокат
ул."Стив Наумов" бр.22, Скопје, МК
(51) **06-04**
(54) **САНДАЧЕ ЗА ПУРИ**



(21) **20050025** (22) 07.07.2005
(45) 31.12.2005

(28) 1(еден) дизајн
(72) СТОЈАНОВСКИ, Тодор, МК
(73) СТОЈАНОВСКИ, Тодор
Бул."Јане Сандански" бр.3/4-6, Скопје, МК
(74) Сердјук, Василие, адвокат
ул."Стив Наумов" бр.22, Скопје, МК
(51) **06-04**
(54) **САНДАЧЕ ЗА ПУРИ**



(21) **20050026** (22) 07.07.2005
(45) 31.12.2005

(28) 1(еден) дизајн
(72) СТОЈАНОВСКИ, Тодор, МК
(73) СТОЈАНОВСКИ, Тодор
Бул."Јане Сандански" бр.3/4-6, Скопје, МК
(74) Сердјук, Василие, адвокат
ул."Стив Наумов" бр.22, Скопје, МК
(51) **06-04**
(54) **САНДАЧЕ ЗА ПУРИ**



(21) **20050027** (22) 07.07.2005
(45) 31.12.2005

(28) 1(еден) дизајн
(72) СТОЈАНОВСКИ, Тодор, МК
(73) СТОЈАНОВСКИ, Тодор
Бул."Јане Сандански" бр.3/4-6, Скопје, МК
(74) Сердјук, Василие, адвокат
ул."Стив Наумов" бр.22, Скопје, МК
(51) **06-04**
(54) **САНДАЧЕ ЗА ПУРИ**



(21) **20050028** (22) 15.07.2005
(45) 31.12.2005

(28) 13(тринаесет) дизајни
(72) ГАСПАРИНИ, Ханс Јоаким, ДЕ
(73) ГАСПАРИНИ, Ханс Јоаким
Јунгенталер ул.77 Д-57548 Кирхен, ДЕ
(74) АНДОНОСКИ, Митко, адвокат
ул."Питу Гули" бр.70 (адвокатска улица), Скопје, МК
(51) **02-04**
(54) **ТОПЛИНКИ**





(21) **20050030** (22) 22.07.2005
(45) 31.12.2005




(28) 1(еден) дизајн

(73) ULKER GIDA SANAY VE TICARET A.S.
Kisikli Mahallesi, Ferah Cad. Kisikliceseme Sk.
No.2/4, 34692 Buyukcamlica, Istanbul, TR

(74) БИНПРО ДОЕЛ
ул."Димитар Пандилов" бр.17,1000 Скопје, МК

(51) **01-01**

(54) **ФИГУРА**



- (21) **20050031** (22) 28.07.2005
(45) 31.12.2005
- (28) 1(еден) дизајн
(72) ПЕЈОВИЌ, Бранислав, МК
(73) ЈБТ ДОО Скопје
„Народен фронт“, 27/3, Скопје, МК
(74) НОШПАЛ, Борис, адвокат
ул.„Беласица“ бб,(Скопски саем), Скопје, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



- (21) **20050033** (22) 02.09.2005
(45) 31.12.2005
- (28) 1(еден) дизајн
(72) ЈАШАРИ, Ирфан, МК
(73) КАРТЕЛ ДООЕЛ, Гостивар
Булевар ЈНА 326, Гостивар, МК
(51) **09-09**
(54) **КОШНИЦА ЗА ОТПАДОЦИ**



- (21) **20050036** (22) 23.09.2005
 (45) 31.12.2005
 (28) 2(два) дизајна
 (72) ИВАНОВСКИ, Горан, МК
 (73) МАГРОНИ ДОО.Друштво за трговија и услуги
 Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК
 (74) ЈОАНИДИС, Јован, адвокат
 „Орце Николов“ 1556, Скопје, МК
 (51) **09-01,07**
 (54) **ШИШЕ**



- (21) **20050037** (22) 23.09.2005
 (45) 31.12.2005
 (28) 2(два) дизајна
 (72) ИВАНОВСКИ, Горан, МК
 (73) МАГРОНИ ДОО.Друштво за трговија и услуги
 Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК
 (74) ЈОАНИДИС, Јован, адвокат
 „Орце Николов“ 1556, Скопје, МК
 (51) **09-01,07**
 (54) **ШИШЕ**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51) 01-01	(21) 2050030	(51) 06-04	(21) 2050027
02-04	2050028	09-01	2050031
06-04	2050023	09-01,07	2050036
06-04	2050024	09-01,07	2050037
06-04	2050025	09-09	2050033
06-04	2050026		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид

(21) број на пријавата

(73) GASPARINI, Hans Joakim, DE	(21) 20050037
(21) 20050028	
(73) ЈБТ ДОО Скопје, МК	(73) СТОЈАНОВСКИ, Тодор, МК
(21) 20050031	(21) 20050023
	(21) 20050024
	(21) 20050025
(73) КАРТЕЛ ДООЕЛ, Гостивар, МК	(21) 20050026
(21) 20050033	(21) 20050027
(73) МАГРОНИ ДОО. Друштво за трговија и услуги, МК	(73) ULKER GIDA SANAY VE TICARET A.S., TR
(21) 20050036	(21) 20050030

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (23) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- | | |
|--|-----------------|
| (11) 00431 | (45) 31.03.2005 |
| (21) 20040045 | (22) 11.11.2004 |
| | (18) 10.11.2009 |
| (28) 1 (еден) дизајн | |
| (72) СКЕНДЕРОВСКИ, Григор, МК | |
| СКЕНДЕРОВСКИ, Томе, МК | |
| (73) СКЕНДЕРОВСКИ, Григор и | |
| СКЕНДЕРОВСКИ, Томе, МК | |
| бул."Македонски просветители" бр.28-2/39, | |
| Охрид, МК | |
| (74) СЕНЗАЛ дооел - Скопје | |
| ул."Мишко Михајловски" бр.3а/1, 1000 Скопје, | |
| МК | |
| (51) 12-08 | |
| (54) КАРТИНГ ЗА ЗАБАВА | |



- (11) 00432 (45) 31.03.2005
 (21) **20040041** (22) 19.10.2004
 (18) 19.10.2009
 (28) 3 (три) дизајни
 (72) не сака да биде наведен
 (73) ИНТАЈЛЕР МОТОРС ФИМАКО
 ул."Васил Главинов: бр.3/3-24, 1000 Скопје, МК
 (51) **12-11**
 (54) **МОТОРЦИКЛ - ЧОПЕР**



(11) 00433 (45) 31.03.2005
(22) 27.10.2004
(18) 27.10.2009

(21) **20040043**

(28) 1 (еден) дизајн

(30) 10.05.2004 JP 2004-013747



(72) GOTO, Teiyu, JP

(73) Sony Computer Entertainment Inc.
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062, JP

(74) БИНПРО дооел Скопје
Димитар Пандилов 17, 1000 Скопје, МК

(51) **14-02**

(54) **КАСЕТА ЗА ДИСК**



(11) 00434 (45) 31.03.2005
(22) 22.09.2004
(18) 22.09.2004

(21) **20040037**

(28) 1 (еден) дизајн

(30) 06.08.2004 JP 2004-023773



(72) GOTO, Teiyu, JP

(73) Sony Computer Entertainment Inc.
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062, JP

(74) БИНПРО дооел Скопје
Димитар Пандилов 17, 1000 Скопје, МК

(51) **03-01**

(54) **ОКЛОП НА КАСЕТА ЗА ДИСК**



(11) 00435 (45) 31.03.2005
(22) 22.09.2004
(18) 22.09.2009

(21) **20040038**

(28) 1 (еден) дизајн

(30) 06.08.2004 ЈР Д2004-023774




(72) GOTO, Teiyu, JP

(73) Sony Computer Entertainment Inc.
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062, JP

(74) БИНПРО довел Скопје
Димитар Пандилов 17, 1000 Скопје, МК

(51) **09-03**

(54) **ОКЛОП НА КАСЕТА ЗА ДИСК**



(11) 00436 (45) 31.03.2005
(22) 27.10.2004
(18) 27.10.2009

(21) **20040042**

(28) 1 (еден) дизајн

(30) 10.05.2004 JP D2004-013727





(72) OGASAWARA, Shinichi, JP

(73) Sony Computer Entertainment Inc.
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062, JP

(74) БИНПРО доел Скопје
Димитар Пандилов 17, 1000 Скопје, МК

(51) **14-02**

(54) **АРИТМЕТИЧКИ КОНТРОЛЕН УРЕД**



(11) 00437

(45) 31.03.2005

(22) 06.12.2004

(18) 06.12.2009

(21) **20040046**

(28) 1 (еден) дизајн

(72) PLATOVSEK, Marijan, SI

(73) PLATOVSEK, Marijan







Терол 34, 1215 Medvede, SI

(74) БИНПРО доол Скопје

Димитар Пандилов 17, 1000 Скопје, МК

(51) **19-01**

(54) **КАРТИЧКА ЗА ЧЕСТИТАЊЕ**



(11) 00438 (45) 31.03.2005
 (21) **20040032** (22) 05.08.2004
 (18) 05.08.2009

(28) 3 (три) дизајни
 (72) ЗДРАВЕСКИ, Александар, МК
 (73) МЕТАЛОТЕХНИКА АТА
 Маркова бр.23, Прилеп, МК
 (51) **25-02**
 (54) **ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАШТИТНА ОГРАДА**



- (11) 00439 (45) 31.03.2005
(22) 31.07.2004
(18) 31.07.2009

(21) **20040033**

(28) 1 (еден) дизајн

(72) ПЕТРОВСКИ, Ристо, МК

(73) ПЕТРОВСКИ, Ристо

Крушевска бр.6, Кочани, МК

(51) **12-07**

(54) **МОДЕЛ НА ХЕЛИКОПТЕР НА БЕЗГОРИВЕН ПОГОН**



- (21) **20040022** (45) 31.03.2005
(28) 6 (шест) дизајни (22) 25.05.2004
(18) 25.05.2009

(72) ЈАНЕВСКИ, Борче, МК

(73) ЈАНЕВСКИ, Борче



ул."Виктор Иго" бр.10, 1000 Скопје, МК





(74) БЕРИН д.о.о. Претпријатие за маркетинг,
истражување и развој

ул."Јане Лукровски" бр.5/1-32, 1000 Скопје, МК






(51) **19-08**

(54) **КОМПОЗИЦИЈА НА ГЕОМЕТРИСКИ СЛИКИ**









- (11) 00441 (45) 31.03.2005
 (22) 29.07.2004
 (21) **20040031** (18) 29.07.2009
 (28) 1(еден) дизајн
 (72) ИВАНОВСКИ, Момчило, МК
 (73) БОНУМ дооел - Скопје
 бул. Војводина бб, 1040 Скопје, МК
 (74) БЕРИН д.о.о. Претпријатие за маркетинг,
 истражување и развој
 ул."Јане Лукровски" бр.5/1-32, 1000 Скопје, МК
 (51) **09-01**
 (54) **САД**




- (11) 00442 (45) 31.03.2005
 (22) 17.09.2004
 (21) **20040036** (18) 17.09.2009


- (28) 1 (еден) дизајн
 (30) 19.08.2004 HR D20040183A
 (72) ZENDZELIK, Tekija, BiH
 ANDRASIK, Ivica, HR
 (73) Beliske d.d
 Trg. A.Starcevic 1, 31551 Beliske, HR i
 Belprom d.o.o.
 Tekija 24, 33000 Sarajevo, BiH
 (74) БЕРИН д.о.о. Претпријатие за маркетинг,
 истражување и развој
 ул."Јане Лукровски" бр.5/1-32, 1000 Скопје, МК
 (51) **09-03**
 (54) **КУТИЈА**



- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| (11) 00443 | (45) 31.03.2005 |
| | (22) 08.04.2004 |
| (21) 20040016 | (18) 08.04.2009 |
| (28) 1 (еден) дизајн | |
| (72) ТЕМБЕЛЕСКИ, Ристе, МК | |
| (73) РИА КОМЕРЦ дооел | |
| ул."Питу Гули" бб, 6000 Охрид, МК | |
| (51) 09-01 | |
| (54) ШИШЕ | |







- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| (11) 00444 | (45) 31.03.2005 |
| | (22) 29.04.2004 |
| (21) 20040020 | (18) 29.04.2009 |
| (28) 1 (еден) дизајн | |
| (72) ТЕМБЕЛЕСКИ, Ристе | |
| (73) РИА КОМЕРЦ дооел | |
| ул."Питу Гули" бб, 6000 Охрид, МК | |
| (51) 09-01 | |
| (54) ШИШЕ | |




















(11) 00445 (45) 31.03.2005
(22) 26.05.2004
(21) **20040027** (18) 26.05.2009

(28) 4 (четири) дизајни
(72) ТЕМБЕЛЕСКИ, Ристе
(73) РИА КОМЕРЦ дооел
ул."Питу Гули" 66, 6000 Охрид, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



- (11) 00446 (45) 31.03.2005
(21) **20030071** (22) 26.12.2003
(28) 9 (девет) дизајни (18) 26.12.2009

- (72) КАЗАКОВ, Петров, Сава, БГ
(73) ПРИСОЕ 40 АД
с.Присово, опш.В.Трново, БГ
(74) Стопанска комора на Македонија - Агенција за
финансиски и правен консалтинг
ул."Вељко Влаховиќ" бр.13, 1000 Скопје, МК
(51) **09-03**
(54) **САД СО КАПАК**



- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (11) 00447 | (45) 31.12.2004 |
| | (22) 25.08.2004 |
| (21) 20040034 | (18) 25.08.2009 |
| (28) 1 (еден) дизајн | |
| (72) ЗДРАВЕСКИ, Александар, МК | |
| (73) МЕТАЛОТЕХНИКА АТА | |
| Маркова,23, Прилеп, МК | |
| (51) 10-06 | |
| (54) НАСОЧНИК ЗА ПАТИШТА | |





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51) 09-01	(11) 00441	(51) 10-06	(11) 00447
09-01	00443	12-07	00439
09-01	00444	12-08	00431
09-01	00445	12-11	00432
09-03	00434	19-01	00437
09-03	00435	19-08	00440
09-03	00442	25-02	00438
09-03	00446	14-02	00433
		14-02	00436

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) РИА КОМЕРЦ доел, МК				
(11) 00445	(21) 2040027	(73) PLATOVSEK, Marijan, SI		
		(11) 00437	(21) 20040046	
(73) Belišće d.d, HR i Belprom d.o.o., ВИН				
(11) 00442	(21) 20040036	(73) ПРИСОЕ 40 АД, БГ		
		(11) 00446	(21) 20030071	
(73) БОНУМ доел - Скопје, МК				
(11) 00441	(21) 20040031	(73) РИА КОМЕРЦ доел, МК		
		(11) 00443	(21) 20040016	
(73) ИНТАЈЛЕР МОТОРС ФИМАКО, МК				
(11) 00432	(21) 20040041	(73) РИА КОМЕРЦ доел, МК		
		(11) 00444	(21) 20040020	
(73) ЈАНЕВСКИ, Борче, МК				
(11) 00440	(21) 20040022	(73) СКЕНДЕРОВСКИ, Григор и СКЕНДЕРОВСКИ, Томе, МК		
		(11) 00431	(21) 20040045	
(73) МЕТАЛОТЕХНИКА АТА, МК				
(11) 00438	(21) 20040032	(73) Sony Computer Entertainment Inc., JP		
		(11) 00433	(21) 20040043	
(73) МЕТАЛОТЕХНИКА АТА, МК		(11) 00434	(21) 20040037	
(11) 00447	(21) 20040034	(11) 00435	(21) 20040038	
		(11) 00436	(21) 20040042	
(73) ПЕТРОВСКИ, Ристо, МК				
(11) 00439	(21) 20040033			



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 141 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на дадено првенство
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(210) **TM 2000/1302** (220) 03/11/2000
(442) 31/12/2005

(731) **ОКТА - Рафинерија на нафта**
Акционерско друштво - Скопје
Пош.фах 66 с.Миладиновци, МК

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл.1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки губриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи, фитили

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 37 - градежни конструкции, поправки, инсталациони услуги

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 42 - подготвување храна и пијалоци, услуги за привремено сместување, медицинска и хигиенска помош и забавување, ветеринарски и земјоделски услуги, правни услуги, научни и индустриски истражувања, изработка на програми за компјутери

(210) **TM 2000/1515** (220) 27/12/2000
(442) 31/12/2005

(731) **ГОДА, Горан**
ул. Илија Димовски 5-б, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. Јани Лукровски 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

GODA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - лотарии, организирање лотарии

кл. 38 - телефонски врски

кл. 41 - игри за пари

(210) **TM 2000/1516** (220) 27/12/2000
(442) 31/12/2005

(731) **ГОДА, Горан**
ул. Илија Димовски 5-б, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. Јани Лукровски 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

TANGRAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - лотарии, организирање лотарии

кл. 38 - телефонски врски

кл. 41 - игри за пари

(210) **TM 2001/32** (220) 18/01/2001
(442) 31/12/2005

(731) **BP p.l.c.**
1 ST JAMES'S SQUARE, LONDON SW1Y
4PD, GB

(740) **ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат**
бул. Крсте Мисирков бр. 61/1-5, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за употреба во индустријата и науката; хемиски производи за употреба во индустријата и/или за употреба во производните процеси; вештачки и синтетички смоли; сурови пластични материји за употреба во индустријата; хемиски производи за употреба во металуршката индустрија; препарати, течности и масла за работа на машински и/или метални работни опарации; смеси од течности и масла; разладувачи; растворувачи; хидраулични течности; детергенти и препарати за одмастување

за употреба во индустријата и процесите на производство; хемиски производи за употреба во системите за ладење; растворувачки агенси; средства, течности и масла за отстранување на варовник, талог, каменец, малтер, масло, маснотии, восок, мастило, јаглен, нечистотија, плевел, мемла, кал и дамки; емулгатори; хемиски препарати за спречување на 'рѓа; материјали за филтрирање; течности за трансмисија; течности за сопирачки; препарати за употреба во детекција на површини што се извалкани, расипани и напукнати; дијагностички препарати и аналитички препарати; хемиски препарати за дисперзија на масло, мазива и петролеј; хемиски производи за превенција од каменец; препарати за чистење, перење отстранување на маслото, сите во употреба во индустриски и производни цели; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; катализатори; масти за дупчалки; подмачкувачи за дупчалки; соединенија за моделирање; полимери за употреба во индустријата; течни полимери за употреба во соединенија во индустријата за едрење и за затворачи; инженерска термопластика; силикон и силикати; аглутинати за цемент

кл. 4 - индустриски масла и масти; соединенија за апсорбирање прав по пат на навлажување и врзување; горива; илуминати; нехемиски адитиви за масла и горива; подмачкувачи и масла за подмачкување; метални производи за подмачкување; моторни масла, масла за запчаници, масла за подмачкување моторни возила; восоци; петролејско желе за индустриска потреба

кл. 6 - подредени рамки за соларни ќелии и модули; контејнери од метал за подмачкувачи, масла, мазива, хемикалии, компресиран гас и течно гориво; метални цевки; метални вентили што не се делови од машини; држачи за клучеви; алуминиум

кл. 9 - апарати и инструменти, геодетски, фотографски и мерни; апарати за гаснење пожар; електрични кабли; фотоволтажни соларни електрични инсталации за употреба во телекомуникации, навигациони цели, катодна заштита, осветлување и за електрификација на рурални средини; електрични ќелии и батерии; полначи на батерии; акумулатори; хидрометри на киселина; киселински мерачи за батерии; анодни батерии; аноди; оспособувачи; катодни апарати против корозија; прекинувачи на кола и затворачи на кола; облека за заштита од несреќи и/или пожари; заштитни ракавици; заштитни шлемови; апарати што работат на паричка за паркирање на автомобили и на паркинзи; компјутери; магнетски или оптички дискови; електрични инсталации за далечинска контрола на индустриските операции; галвански батерии; магнетски идентификациони картички; картички за електронско, оптичко или магнетно чување податоци за употреба како картички за потрошувач; „смарт“ картички; читачи и декодери на картички што работат автоматски и машини за читање на картички; картички за авторизација, картички за плаќање

и идентификациони картички; електрични апарати за далечинско палење, интегрални кола; панцири; спасоносни сплавои; гуми за спасување за деца; фенери; осцилографи; печатени кола; пирометри; електрични отпорници; соларни батерии; телеметри; температурни индикатори; електрична инсталација за превенција од крадење; силиконски вафли; индикатори за ниво на вода; претходнонастимување податоци, ленти, видео и магнетски или оптички дискови; софтвер за компјутери; електронски публикации; машини за забава на автоматски погон или по пат на жетони; очила за сонце; стакла против блесок; синџири за бинокли; фотографски филм; камери; пумпи за гориво за сервисни станици; магнетски ленти; светлосни знаци; апарати за мерење притисок; радио; електрични утикачи; утикачи за адаптери; индикатори на брзина; предупредувачки триаголници за дефект на возилата на пат

кл. 11 - инсталации и апарати за осветлување, топлење, готвење, ладење, сушење, вентилирање, еркондишни, снабдување со вода, санитарни цели, одделување гас, чување гас, отстранување смет или наслани; инцинератори; акумулатори за топлина; апарати за автомобили против заслепување; апарати за ладење и замрзнување; радијатори за централно затоплување; електрични сијалици, ламби и цевки што не се полнат; електрични уништувачи, уништувачи на инсекти; апарати и столбови за дестилација; инсталации за отстранување прав во индустриски цели; трепкачки светла; горива; економизери за горива; согорувачи на гас; радијатори; регулирачки и безбедносни апарати за апарати и цевки за вода, гас или масло; соларни колектори за топлење; соларна опрема; електрични факели; вентили за контрола на ниво за употреба во складишта; апарати за освежување на воздухот во автомобили, авиони и чамци; компоненти и опрема вклучени во оваа класа за употреба во производство на апарати за: готвење, разладување, замрзнување, еркондишни, вентилирање, топлење, осветлување, перење и сушење алишта, чинии, тенџериња и прибор за готвење, снабдувачи со вода, капење, отстранување на нечистотија и за санитарни цели

кл. 17 - материјал за пакување и изолација; неметални цевки; масло за изолација; полу-произведени пластични производи; пластичен филм што не е за пакување; полиолефински влакна што не се за текстилна употреба; карбонски влакна што не се за текстилна употреба; облоги за насади; пластики во незавршена форма за употреба во производство; компоненти и делови за употреба во производство

кл. 19 - асфалт, смола, битумен, соединение на асвалтен битумен, соединенија и емулзии од асвалтен битумен (што не се обоени);



асвалтна преслека; преслека од битумен за покриви; битуменски производи за конструкција на згради и патишта; рамки за употреба во градење и инженерство што не се од метал; оџаци; скали и огради за скали, што не се од метал; бараки; греди; летви; решетки за работа што не се од метал; макадам; градежни панели што не се од метал; претходно произведени платформи и греди што не се од метал; материјал за изработка и преслекување на патишта; штитници од влага и осветлувачи на покриви, што не се од метал; катран; ленти од катран за градење; преслекувачи за сидови што не се од метал, за градење; неметални црепови; решеткасти структури за секакви потреби во градење и инженерство; геотекстили (неметални)

кл. 25 - облека, чевли, капи, спортска облека; облека за бебиња; униформи; облека што не пропушта вода; облека што не пропушта вода за скијање на вода и други водени активности

кл. 36 - финансиски менаџменти и консултации; финансиски услуги; позајмици (финансиски); продажба на кредит; инструмент за плаќање; картички за претходно плаќање и за различни плаќања; и системи што исполнуваат слични функции; консултации за менаџмент за купување; услуги за финасиско чистење; процесуирање на плаќања; изнајмување и давање лизинг на недвижна сопственост; картичка за плаќање; картичка за предвременно плаќање, разделено плаќање, каричка за лична идентификација, картичка за авторизација за купување, картичка за попусти и картичка за услуги во готово; финансирање на набавки; електронски трансфер на средства и услуги за префрлување готовина; услуги што се однесуваат на издавање сметки и анализи за сите горни услуги; процесуирање на плаќање; финансиски услуги; осигурување и осигурување на услуги на брокери; услуги за гаранции; услуги во администрација на пензиски фонд и менаџмент; услуги за издавање информации за пензиски фонд веднаш; растење на хуманитарен фонд; финансиско спонзорство

кл. 37 - антикорозивен третман на возила; асвалтирање; чистење, полирање, подмачкување, одржување и поправање авиони, моторни возила и приколки; миенење моторни возила; инсталација и поправка на печки; поправка и менување на гуми на возила; инсталација и поправка на опрема за топлење; услуги за перење; чистење; одржување и поправка на кожа; конструкции на топли леи; инсталации одржување и сервисирање апарати и инструменти за снабдување и дистрибуција со гас; поправка, одржување и сервисирање апарати и инструменти за гас; инсталација, поправка и одржување машини; конструкција и одржување мрежи од цевки; поправка и одржување пумпи; услуги за сервисни станици за возила и пумпи за гориво за возила; инсталации за масло; бојосување или поправка на знаци; одржување, поправка и грижа за бродови, опрема за масло и авиони

кл. 39 - изнајмување на возила, вклучително лесни


автомобили, камиони и приколки; влечење возила; паркирање возила; транспорт, пакување, чување и дистрибуција на стока; аранжмани за патување; чување бродови; дистрибуција, снабдување, транспорт и чување гориво, масло, петролеј, гас и подмачкувачи; трансмисија, снабдување и дистрибуција на електрична енергија; транспорт на масло и гас низ цевки; транспортни услуги во морини; услуги за полнење со гориво; полнење со гориво на бродови, чамци, авиони и долги возила; катеринг на бродови или простор на бродови за транспорт на стока

кл. 41 - образование и останати сродни услуги на полето на индустријата за масло, гас и петрохемија, наука, здравје, безбедност и човекова околина; организирање и одржување меѓународни контакти помеѓу училишта во различни држави обезбедувајќи при тоа мултијазични наставни единици за таа цел; објавување книги; услуги за електронски игри на интернет; услуги за обука во врска со употреба на компјутерски софтвер за организирањераспоредна транспортна производи, мониторинг на изведбата и известување во врска со тоа, вклучително постојано отворени (он-лине) услуги; услуги за обука во врска со совладување петрохемиско производство

кл. 42 - хотелски услуги; менаџмент за сместување во кампови; услови за опрема за јавни бањи, тушеви, сауни и тоалети; места за игралишта за деца на сервисни станици; кафиња; кафетерии, кантини, ресторани и снек бар услуги; услови за храна и пијалаци; услови за обезбедување конференции; компјутерско програмирање; изнајмување компјутери; дизајн на компјутерски софтвер; услуги за процесуирање податоци; подготовка и одржување на компјутерски програми за организирање распоред на транспорт на производи и извештаи за тоа, вклучително отворени (он-лине) услуги; дизајнерски услуги за малопродажба и големопродажба; изнајмување униформи и машини за продажба; услуги за анализа на експ-лоатацијата на нафтени полиња; тестирање на квалитет на маслото, подобрување на квалитет на маслото, опрема за нафтени полиња; тестирање (инспекција) за рано дијагностицирање на нафтени полиња и опрема и системи за нафтени полиња; испитување морини, воздух и почва; дизајнирање опрема за употреба во индустриски процеси; услуги во хортикултура; анализи и дијагнози на масла, мазива и подмачкувачи, геолошки испитувања и геолошка експлоатација; операции на нафтени и гасни полиња; услуги за обезбедување и консултативни услуги во врска со тоа; услуги во врска со претходни знаења за опрема за размена на технички и технолошки информации; надгледување и инспекција на поле, машини и апарати; услуги на немедицинска технолошка анализа; правно застапување; експлоатација на индустриска и интелектуална сопственост; услуги на франшиза во продажба; сите вклучени во класата 42. Исто така: изнајмување соби, резервирање сместување во кампови; архитектонски совети и консултативни услуги; консултативни услуги во врска со компјутерски

софтвер; услуги за информации за временската прогноза; услуги на печатење; подготовка на инженерски нацрти, техничка документација и извештаи; услуги за професионални совети во врска со подмачкување и одржување на машини и машинерија; услуги за консултации, советодавни, технички, научни, истражувачки и дизајн, се во врска со индустрија, инженерство, компјутери, масла, хемикалии, пластични маси, продажба, влијание на полињата на околината; правен совет; консултативна услуга во врска со пополнување и проследување на пријава за регистрација на интелектуална сопственост; сите вклучени во класата 42 и сите вклучени во отворена (он-лине) услуга

(540)


(210) **TM 2001/655**

(220) 07/06/2001

(442) 31/12/2005

(731) **PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.**
JI, Rungkut Industri Raya 18, Surabaya 60293, ID

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. „Васил Ѓоргов“ 24/ 59, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигарети, тутун, продукти од тутун

(210) **TM 2001/656**

(220) 07/06/2001

(442) 31/12/2005

(731) **PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.**
JI, Rungkut Industri Raya 18, Surabaya 60293, ID

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. „Васил Ѓоргов“ 24/ 59, 1000, Скопје

(591) црна, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигарети, тутун, продукти од тутун

(210) **TM 2001/938**

(220) 27/09/2001

(442) 31/12/2005

(731) **Друштво за промет, услуги и производство ЈУГООПРЕМА АД**

ул. „Даме Груев“ бр. 5, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат

Ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 42 - подготвување храна и пијалоци; услуги за привремено сместување; медицинска и хигиенска помош и разубавување; ветеринарни и земјоделски услуги; правни услуги; научни и индустриски истражувања; изработка на програми за компјутери; услуги што не се опфатени со другите класи: опремување и уредување на објекти и внатрешно уредување (ентериер)

(210) **TM 2001/1006** (220) 18/10/2001
(442) 31/12/2005

(731) **Здружение на такси возачи „МИЛЕНИУМ „**
ул. Мариовска бр.2а, Прилеп, МК

(540)



(591) бела и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги

(210) **TM 2001/1026** (220) 29/10/2001
(442) 31/12/2005

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ОРКА ТЕКСТИЛ Орка Холдинг ДООЕЛ

ул Варшавска бр.1, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

uniform

(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени сонив, кои не се опфатени со другите класи; накит; бижутерија; скапоцени камења; часовници и хронометриски инструменти

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи; покривки за кревети

и маси

кл. **25** - облека, чевли и капи

кл. **35** - Огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи., а особено огласување/рекламирање/; ширење рекламен материјал; рекламни огласи; рекламирање по пат на радио и телевизија; уредување излози; промоции /продажба за трето лице/; организирање изложби во комерцијални и рекламни цели; манекени (манекенски услуги) во рекламни и промовирачки цели на продажба.

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање на патувања

кл. **40** - обработка на материјали, а особено обработка на текстил и кројачки услуги

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности, а особено организирање натпревари /обука или забава/, одржување приредби

кл. **42** - подготвување храна и пијалоци; услуги за привремено сместување;

медицинска и хигиенска помош и разубавување; ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; научни и индустриски истражувања; изработка на програми за компјутери; услуги што не се опфатени со другите класи, а особено услуги поврзани со продажба на производите од горенаведените класи, како и изнајмување на облека; организирање модни настани, реви, модни извештаи (информации за модата) и останати манифестации поврзани со модата

(210) **TM 2001/1044** (220) 01/11/2001
(442) 31/12/2005

(731) **СИЛЕКС БАНКА**

ул Градски зид, блок бр. 9, лок. 5, 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот; осигурување

(210) **TM 2001/1049** (220) 02/11/2001
(442) 31/12/2005

(731) **LIEBHERR-INTERNATIONAL AG**
45, rue de l' Industrie, CH - 1630 Bulle/ FR, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

LIEBHERR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - опрема за мешање (мешалки) од сите видови, посебно подвижни мешалки; миксери и уреди за мешање бетон; хидраулични екскаватори-копачи, опрема за копање земја од секаков вид, особено натоварувачи на тркала, булдожери, гасенични натоварувачи - гасеничари, кабловски управувани екскаватори, рударски колички; дигалки - кранови од сите видови, особено дигалки во височина, подвижни дигалки за пристанишни платформи, ползечки кранови; машини и прибор за машини, особено запчести машини за сечење како што се машините за обликување со вертикално валање и помошниот прибор (толку колку што содржи класата 7 особено запчести алати за сечење; делови и опрема - приклучоци (толку колку што содржи класата 7 за гореспоменатите стоки, особено шасии, дизел мотори, електрични мотори, задвижувачки вентили, цилиндри и хидраулични компоненти; хидраулични и електромеханички задвижувачи; хидраулични единици за контрола на летање

кл. 9 - сигнални и контролни апарати и инструменти за мерење, мерење и оптички сигнални и контролни апарати и инструменти; особено запчести мерила; електронски контролни системи за единици за мешање, електронска контрола, особено за сите видови кранови, опрема и сите видови машини, алатки за машини за копање; уреди за контрола на летање, уреди за управување со летање; симулации за летање за аеронаутички машини, електронски уреди и компоненти; контролни компјутери за уреди за задвижување за аеронаутички машини; управувачки уреди за делови од ракети

кл. 11 - опрема за ладење и замрзнување; системи за климатизација (еркондишн); апарати за греење и ладење; апарати за пресирање - херметизација; апарати за одмрзување; апарати за влажнење; особено за возила и аеронаутички машини; апарати за сушење; апарати за греење, вентилација и системи за климатизација за железнички возила (возови); вклучувајќи и приклучоци на енергија, апарати за парно греење за возови и нивни делови и приклучоци (толку колку што содржи класата 11), како што се спојници за парно греење и вентили за притисок на пара; тоалетни системи за возила, особено за возови

кл. 12 - подвижни миксери, рударски колички,

делови и опрема приклучоци (толку колку што содржи класата 12) за гореспомнатите стоки, особено шасии, дизел мотори, електрични мотори; задвижувачки механизми за управување и задвижување на авионските закрилца; задвижувачки механизми за управување и задвижување на кормило на правец; задвижувачи како делови од силни задвижувачи на апарати за воздушни сопирачки; апарати за погонска снага при возење наназад (рикверц); погони на врати под оптеретување; отовори на шасиите и шасии; системи на шасии, особено кај аеронаутички машини; апарати за регулирање на млазни мотори

(210) **TM 2001/1073** (220) 16/11/2001
(442) 31/12/2005

(731) **Pfizer Products Inc.**
a corporation organized and existing under the laws of the State of Connecticut, and residing at: Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

CADUET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевски и ветеринарни препарати и супстанции

(210) **TM 2001/1111** (220) 05/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) **ZAGREBACKA PIVOVARA, dionicko drustvo za proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pica Ilica 224, 10000 ZAGREB, HR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) златна, црвена, црна, бела, сиво-сребрена, жолто-кафена, портокалова, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво

(210) **TM 2001/1112**

(220) 05/12/2001

(442) 31/12/2005

(731) **ZAGREBACKA PIVOVARA, dionicko drustvo za proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pica Ilica 224, 10000 ZAGREB, HR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) златна, црвена, црна, бела, сива, жолто-кафена, портокалова, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво

(210) **TM 2001/1113**

(220) 05/12/2001

(442) 31/12/2005


(731) **N. KALOYANNIS BROS., S.A.**

5 Constantinoupoleos Street, Argiroupoli, 16452, GR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, златна, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - жестоки алкохолни пијалоци (узо)

(210) **TM 2001/1129**

(220) 07/12/2001

(442) 31/12/2005

(731) **BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.**

d.o.o. Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

ZAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2001/1149**

(220) 17/12/2001

(442) 31/12/2005

(731) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтско-хемиска индустрија**

ул. „Београдски пут“ бб, 26300 Вршац, YU

(740) КОМКОНС доол.

ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 13, 1000 Скопје

(540)

HALTRAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/1150** (220) 17/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтско-хемиска индустрија**

ул. „Београдски пут“ бб, 26300 Вршац, YU

(740) КОМКОНС дооел.

ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 13, 1000 Скопје

(540)

MELLINORM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/1151** (220) 17/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтско-хемиска индустрија**

ул. „Београдски пут“ бб, 26300 Вршац, YU

(740) КОМКОНС дооел.

ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 13, 1000 Скопје, МК

(540)

TROMAROL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2001/1152** (220) 17/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) **PPG Industries Ohio, Inc.**

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

NEXA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови и глазури, средства за заштита од корозија и пропаѓање и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, природни смоли во сурова состојба, метали во листови и во прав за сликари, декоратери, печатари и уметници

(210) **TM 2001/1153** (220) 17/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) **PPG Industries Ohio, Inc.**

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови и глазури, средства за заштита од корозија и пропаѓање и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, природни смоли во сурова состојба, метали во листови и во прав за сликари, декоратери, печатари и уметници

(210) **TM 2001/1156** (220) 18/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) **S.C. Johnson & Son, Inc.**

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул. „Орце Николов“ 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; препарати за отстранување лак; восоци; препарати на база на восоци за употреба на довршени и недовршени површини; препарати за отстранување восок, отпушувачи на одводи; сапуни; детергенти

(210) ТМ 2001/1157

(220) 19/12/2001

(442) 31/12/2005

(731) ДППУ ЦОРЦО-КОМЕРЦ СКОПЈЕ

ул. „Павле Илиќ“ 7/ 1-10 Скопје, МК

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце

кл. 24 - текстил и текстилни производи

кл. 25 - облека чевли и капи

(210) ТМ 2001/1158

(220) 19/12/2001

(442) 31/12/2005

(731) Трговско друштво за печатарска дејност издавачка дејност производство трговија и услуги ГРАФОТИСОК Томислав и Маријана увоз - извоз ДОО Скопје

ул. Ленинова 12, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сина, црна, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои, бои (аглутирати за бои), бои (бактерицидни бои), бои (врзувачки средства за бои), бои (згуснувачи на бои), бои (огноотпорни бои), бои (разредувачи за бои), бои за кождарство, бои /тонер/ за апарати и уреди за фотокопирање

кл. 16 - адреси (апарати за печатење адреси). адреси (клишиња за адреси), адреси (печати со адреси), адреси (плочки со адреси) за апарати за адреси, амбалажа (хартија за амбалажа), амбалажа за шишиња /картонска или хартиена/, амбалажирање, блокови за цртање, блокови /карнети/, блокови /хартиени производи, брошури, весници, вискоза (фолија од вискоза), вињети (апарати за украсување со вињети), влезници, билети, возни билети, упатници, восок за печатење, впишувачи /апарати/ (хартија за впишувачи), врвки за машини за пишување, географски карти, гравури, даска за сложување /типологија/, дрвена хартија, етикети (рачни апарати за ставње етикети), етикети /не се од ткаенина/, знаменца, барјаче /хартиени производи/, знамиња /хартиени/, знаци /бројки и букви/, известување /хартиени производи/, јавачи на картички од картотека, јаглен за цртање (моливи), календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, карти, карти за играње, картон /хартија од дрвена смеша/, картонски кутии за шапки, картонски производи, картонски цевки, каталози, каширана хартија, книги, книги (ознаки за страниците на книги), книшки /работни книшки, пасоши итн./, конец за врзување книги, лепило за производи од хартија или за домаќинство, листови /хартиени производи/, моливи, моливи (апаратчиња за острење моливи, моливи (графитни влошки за моливи), ножеви за хартија /канцелариски прибор/, обвивки (хартиени производи), обвивки, корици /хартиени производи/, палетизација (пластични обвивки /растегливи/ за палетизација, пантографи /прибор за прецртување/, пергамент хартија, перца за пишување, перца за цртање, печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатење (канцелариски апарати за печатење), печатење (основи за печатење), печатење (тесто за печатење), печатење (уреди за ставање печати), печати (кутии за печати), печати (основи за печати), печати со адреси, печати /жиг/ (подлоги за ставање печати /жигови/), печатници (подвижни печатници) /канцелариски артикли/, печатници /печатени работи/, писма хартија за писма), пишување (подлоги за пишување), плакати (плочи за поставување плакати) од хартија и картон, плакати /постери/, плочи со адреси (уреди за пишување адреси),

плочки за пишување, публикации, разгледници, размножување (ткаенина за разнесување боја за апарати за размножување), рамки за сложување (печатарство), сатници (печатени сатници) /возни редови/. држачи- сгегачи за книги статуи /фигури/ од каширана хартија, стеатит /креда за кројачи/, хартија, хартија за копирање /карбон хартија/, хартија за радиограми целулоза (листови на преработена целулоза за пакување), цилиндри за машини за пишување, цртање (инструменти за цртање), цртање (прибор за цртање), чаршави од хартија, часописи, челични букви, шапирографи

/апарати за размножување/ (ткаенина натопена со боја за апарати за размножување /шапирографи/), шишиња (амбалажа за шишиња) од картон или хартија, шишиња (подлошка за шишиња од хартија, шкрилец (моливи од шкрилевац), шпули за ленти за нанесување на печатарски бои

кл. 42 - графичка уметност (графички цртачи дизајнери) индустриски дизајн, индустриско обликување, истражување и развиток на нови производи (за трето лице), литографско печатење, модни цртачи (услуги на модните цртачи), модни извештаи (информации за модата), офсет печатење, печатарство, сметачи (програмирање на сметачите)

(210) **TM 2001/1159** (220) 19/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) **Telefonaktiebolaget LM Ericsson**
SE-126 25 Stockholm, SE

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - изнајмување

кл. 9 - инструменти и средства за комуникација, сателитска и телекомуникација; апарати и инструменти за мерење, тежење, сигнализирање, супервизија и предавање; средства за снимање, трансмисија или репродукција на звук, слики или светлина; носители на податоци, опрема за процесори; компјутери, компјутерски програми, периферна опрема; оптички средства и инструменти; средства и инструменти за мониторинг на телекомуникациската мрежа и комуникациската мрежа на податоци; средства и инструменти за инсталација на комуникациска мрежа на податоци и телекомуникациска мрежа; батерии; електронски составни делови; електрични и оптички кабли; електрични жици; тесни ленти, широки ленти; основни станици; радарска опрема; опрема за шифри; опрема за дисплеи; опрема за скенери; антени; делови и составни елементи за сите погоренаведени стоки

кл. 11 - апарати за греење, ладење и вентилација

кл. 16 - принтање, имено стацинарно, инструкциски и материјал за предавање (освен инструменти) периодични, рачни, брошури, бизнис карти; хартија; картон и стоки направени од овие материјали, не вклучувајќи ги другите класи; фотографии и материјали за книги

кл. 35 - рекламирање, бизнис менаџмент, бизнис администрација; канцелариски функции

кл. 37 - инсталација, одржување и поправање на телекомуникација

кл. 38 - телекомуникациски услуги

кл. 41 - образование во областите на комуникациски со податоци, сателитска комуникациски и телекомуникација; обезбедување конференции, семинари, конгреси, предавања и курсеви за кореспонденција

кл. 42 - консултантски услуги во областите на комуникацијата со податоци, сателитска комуникација и телекомуникација; решерш во областа на физиката хемијата и инженерството; услуги поврзани со техниката на комуникација и сателитска комуникација; компјутерско програмирање, изнајмување на опремата за дата процесори, услуги за потрошувачите, имено, технички анализи и консултации, компјутерски дијагностички услуги, далечен мониторинг на компјутерски системи, сите на полето на комуникацијата, сателитската комуникација и телекомуникацијата.

(210) **TM 2001/1161** (220) 20/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) **NOBEL Communications Ltd.**

Suite 1601, Kinwick Centre 32 Hollywood Road, Central, HK

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црвена, портокалова и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и пијалоци на база на млеко

кл. 30 - кафе и чај

кл. 32 - минерални и газирани води, безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и сокови од овошје



- (210) **TM 2001/1162** (220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005
- (731) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтско-хемиска индстрија**
ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
- (740) КОМКОНС дооел.
ул. ” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
- (540)

ALOPROL

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2001/1163** (220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005
- (731) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтско-хемиска индстрија**
ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
- (740) КОМКОНС дооел.
ул. ” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
- (540)

ODINAL

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2001/1164** (220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005
- (731) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтско-хемиска индстрија**
ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
- (740) КОМКОНС дооел.
ул. ” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
- (540)

TRIMOSUL

- (551) индивидуална

- (510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2001/1165** (220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005
- (731) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтско-хемиска индстрија**
ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
- (740) КОМКОНС дооел.
ул. ” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
- (540)

FEBRICET

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2001/1166** (220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005
- (731) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтско-хемиска индстрија**
ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
- (740) КОМКОНС дооел.
ул. ” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
- (540)

VERAZIL

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2001/1167** (220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005
- (731) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтско-хемиска индстрија**
ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
- (740) КОМКОНС доол.
ул. ” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
- (540)

POLIVIT B

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2001/1168** (220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005
- (731) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтско-хемиска индстрија**
ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
- (740) КОМКОНС доол.
ул. ” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
- (540)

PANAPRES

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2001/1170** (220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005
- (731) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтско-хемиска индстрија**
ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
- (740) КОМКОНС доол.
ул. ” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
- (540)

ZUMAKS

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2001/1171** (220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005
- (731) **ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтско-хемиска индстрија**
ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
- (740) КОМКОНС доол.
ул. ” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје, MK
- (540)

NIPIDIN

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2002/4** (220) 08/01/2002
(442) 31/12/2005

- (731) **Schering Aktiengesellschaft**
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
- (540)

ШЕРИТОНИН

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски препарати, имено дермато-лошки

- (210) **TM 2002/34** (220) 21/01/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Друштво за трговија, производство и сервисирање на машини за пакување БОПАК Боге ДООЕЛ**
бул. ”Кузман Јосифовски Питу” бр.24/13 пр., 1000 Скопје, MK

(540)



(591) црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен метал; браварски производи; мали метални производи, метални цевки; каси; производи од метал, кои не се опфатени со другите класи; руди

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојки и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи; инкубатори за јајца

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње; печатарски букви; клишиња

(210) **TM 2002/46**

(220) 30/01/2002

(442) 31/12/2005

(731) **Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation**
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје

ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)



(591) црно-бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/47**

(220) 30/01/2002

(442) 31/12/2005

(731) **„АЛКАЛОИД“ А.Д. - Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
бул."Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) златна и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2002/49**

(220) 31/01/2002

(442) 31/12/2005

(731) **Јавно претпријатие за поштенски сообраќај**
„Македонска Пошта“ ц.о - Скопје
ул. „Орце Николов“ бб, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - пренос на писма, пратки и пакети

(210) **TM 2002/51**

(220) 31/01/2002

(442) 31/12/2005

(731) **Јавно претпријатие за поштенски сообраќај**
„Македонска Пошта“ ц.о - Скопје
ул. „Орце Николов“ бб, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - пренос на писма, пратки и пакети

(210) **TM 2002/52** (220) 31/01/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Unilever Cosmetics International SA, a Swiss Corporation Rue de Lyon 87, Geneva, CH**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - немедицински тоалетни препарати и препарати за капење, имено, парфем, парфемирана вода, парфемиран спреј, тоалетна вода, тоалетен спреј, сапуни, пилинзи за лице (дефолиатори), гел за туширање, препарат за миене тело, шампони, смекнувачи за коса и немедицински препарати за коса, антиперспиранти и дезодоранси за лична употреба, навлажнувачи за лице и тело, есенцијални масла, масла за капење, пудра и талк за тело, креми за бричење, лосиони и балсами за бричење, препарати за заштита од сонце, потпури (миризливи суви цвеќиња и растенија), кесички со миризлив прав и собни мириси

(210) **TM 2002/53** (220) 01/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Подружница на странска организација ПОТРАГА ПО ЗАЕДНИЧКА ОСНОВА**

ул."Орце Николов" бр.63, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - продукција на радио и телевизиски програми

(210) **TM 2002/54** (220) 05/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US**

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

OFORMA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/55** (220) 05/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340 US.**

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

ATTREME

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/82** (220) 11/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Производно услужно трговско друштво ГРАФОСЕТ Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.29 Ноември бр.60, МК**

(540)



(591) сива, розова и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; карти за играње; печатарски букви; клишиња

кл. 40 - обработка на материјали



(210) **TM 2002/83** (220) 11/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Производно услужно трговско друштво ГРАФОСЕТ Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 29 Ноември бр.60, 1000 Скопје, МК**

(540)

ГРАФОСЕТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; карти за играње; печатарски букви; клишиња

кл. 40 - обработка на материјали

(210) **TM 2002/91** (220) 14/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Pfizer Products Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Connecticut Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340., US**

(740) **АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул. "Александар Македонски" 12, 1000, Скопје**

(540)

BRITESS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи и супстанции

(210) **TM 2002/117** (220) 21/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o Danica 5,48000 Koprivnica, HR**

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје**

(540)

TARGET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2002/129** (220) 21/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **„KONSUL” Ltd.**

Sofia, kv. „Lozenetz”, Bul. „Cherni vrah” N 46, Floor 2, ap. 9, BG

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) **црвена, жолта, сина, бела, кафена**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мајонез и сосови

(210) **TM 2002/131** (220) 22/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **РЕПЛЕКФАРМ АД.**

ул. "Козле" бр.188, 1000 Скопје, МК

(740) **СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ул. "Димитрие Чуповски" 13, 1000, Скопје**

(540)

РОКСИТРО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/132** (220) 22/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **РЕПЛЕКФАРМ АД.**

ул. "Козле" бр.188, 1000 Скопје, МК

(740) **СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ул. "Димитрие Чуповски" 13, 1000, Скопје**

(540)

РЕЦИПРОКС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/133**

(220) 22/02/2002

(442) 31/12/2005

(731) **РЕПЛЕКФАРМ АД.**

ул. "Козле" бр.188, 1000 Скопје, МК

(740) **СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. "Димитрие Чуповски" 13, 1000, Скопје

(540)

РЕВАСТАТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/134**

(220) 22/02/2002

(442) 31/12/2005

(731) **KRAFT FOODS HOLDINGS, INC ,a Delaware corporation**
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; сирупи, прашкасти смеси и други препарати за правење напивки, овошни сокови и пијалоци од овошје

(210) **TM 2002/135**

(220) 22/02/2002

(442) 31/12/2005

(731) **KRAFT FOODS HOLDINGS, INC ,a Delaware corporation**
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - диететски додатоци, имено, напивки и препарати за правење напивки со витамини, минерали и диетални додатоци

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; сирупи, прашкасти смеси и други препарати за правење напивки, овошни сокови и пијалоци од овошје

(210) **TM 2002/136**

(220) 22/02/2002

(442) 31/12/2005

(731) **KRAFT FOODS HOLDINGS, INC ,a Delaware corporation**
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - диететски додатоци, имено, напивки и препарати за правење напивки со витамини, минерали и диетални додатоци

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; сирупи, прашкасти смеси и други препарати за правење напивки, овошни сокови и пијалоци од овошје



(210) **TM 2002/138** (220) 25/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, морска храна; овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани, сушени, варени или преработени; препарати направени од сите горе споменати производи; млечни продукти; десертни креми, ладни десерти; млечни пијалоци; ароматизирани млечни пијалоци; пијалоци направени од млечни продукти; супи; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и конституенти за јадења; протеински супстанции; макала

кл. **30** - ориз, паста; жита и житни производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија, цикорија и смеси од цикорија, сите за употреба како замена за кафе; немедицински слатки (слатки кои не содржат лековити состојки во својот состав); слаткарски производи, торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи од сладолед, замрзнат јогурт, замрзнати слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни) производи за мачкање, закуски, готови јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сè вклучено во класата 30

(210) **TM 2002/139** (220) 26/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Novo Nordisk FemCare AG**
Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

НОВОФЕМ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - орални хормонски препарати за третман на жени

(210) **TM 2002/140** (220) 26/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Novo Nordisk A/S**
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

NOVOFEM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - орални хормонски препарати за третман на жени

(210) **TM 2002/141** (220) 27/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Маленко Кирил. дипл.инж.агроном**
ул.Јане Сандански бр.37 - Охрид, МК

(540)



(591) црвена,кафена,жолта и (кафено жолта)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **1** - хемиски производи за индустријата,науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материји; вештачки ѓубрива,смеси за гаснење пожар; препарати за калење и за заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; адхезиви (лепливи материји) наменети за индустрија

(210) **TM 2002/142** (220) 27/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Domino's Pizza PMC, Inc**
30 Frank Lloyd Wright Drive, Ann Arbor, Michigan
48105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - пица пити

кл. **43** - ресторански услуги, услуги за снабдување со храна, услуги во пекарски продавници и пицери

(210) **TM 2002/146** (220) 28/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија**

Градски сид, блок 5, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

MAKINOVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - агенции за трговски информации, дејности (консултации за водење на дејностите), демонстрација на производи, економски прогнози, изложби (организирање на изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пропагандни дејности, проучување на пазарот, рекламирање

кл. **41** - академии (обука), допишување (обучување по пат на допишување), игри за пари, организирање изложби во културни или воспитни цели, кампови за летување, клубови, конференции (организирање и водење на конференциите), конгреси, студио за снимање (услуги на студио за снимање), театарски претстави, филмови (производство на филмови), циркуси

кл. **42** - авторски права, видео ленти (снимање на видео ленти), граѓанска заштита, графичка уметност, индустриски дизајн, инженеринг, индустриско обликување, истражување и

развиток на нови производи, изработка на софтвери, клубови за средби, кампови, консултации, контрола на квалитет, лиценци за интелектуална сопственост, оверување изворни уметнички дела, пансиони, патенти, печатарство, персонал (одбирање на персоналот со психотехничка постапка), преведувачки услуги, професионална ориентација, репортерски услуги, сметачи (програмирање на сметачите), совети за интелектуална сопственост, стручни консултации, фотографија, фотографски репортажи, централна база на податоци

(210) **TM 2002/147** (220) 28/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија**

Градски сид, блок 5, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

UIATIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - агенции за трговски информации, дејности (консултации за водење на дејностите), демонстрација на производи, економски прогнози, изложби (организирање на изложбите) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пропагандни дејности, проучување на пазарот, рекламирање

кл. **41** - академии (обука), допишување (обучување по пат на допишување), игри за пари, организирање изложби во културни или воспитни цели, кампови за летување, клубови, конференции (организирање и водење на конференциите), конгреси, студио за снимање (услуги на студио за снимање), театарски претстави, филмови (производство на филмови), циркуси

кл. **42** - авторски права, видео ленти (снимање на видео ленти), граѓанска заштита, графичка уметност, индустриски дизајн, инженеринг, индустриско обликување, истражување и развиток на нови производи, изработка на софтвери, клубови за средби, кампови, консултации, контрола на квалитетот, лиценци за интелектуална сопственост, оверување изворни уметнички дела, пансиони, патенти, печатарство, персонал (одбирање на персоналот со психотехничка постапка), преведувачки услуги, професионална ориентација, репортерски услуги, сметачи (програмирање на сметачите), совети за интелектуална сопственост, стручни консултации, фотографија, фотографски репортажи, централна база на податоци



- (210) **TM 2002/148** (220) 28/02/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија**
Градски сид, блок 5, 1000 Скопје, МК
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

СПАТУМ

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **35** - агенции за трговски информации, дејности (консултации за водење на дејностите), демонстрација на производи, економски прогнози, изложби (организирање на изложбите) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пропагандни дејности, проучување на пазарот, рекламирање
- кл. **41** - академии (обука), допишување (обучување по пат на допишување), игри за пари, организирање изложби во културни или воспитни цели, кампови за летување, клубови, конференции (организирање и водење на конференциите), конгреси, студио за снимање (услуги на студио за снимање), театарски претстави, филмови (производство на филмови), циркуси
- кл. **42** - авторски права, видео ленти (снимање на видео лентите), граѓанска заштита, графичка уметност, индустриски дизајн, инженеринг, индустриско обликување, истражување и развиток на нови производи, изработка на софтвери, клубови за средби, кампови, консултации, контрола на квалитет, лиценци за интелектуална сопственост, оверување изворни уметнички дела, пансиони, патенти, печатарство, персонал (одбирање на персоналот со психотехничка постапка), преведувачки услуги, професионална ориентација, репортерски услуги, сметачи (програмирање на сметачите), совети за интелектуална сопственост, стручни консултации, фотографија, фотографски репортажи, централна база на податоци

- (210) **TM 2002/149** (220) 28/02/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Pfizer Products Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Connecticut**
Eastern Point Road, GROTON, Connecticut 06340, US
- (740) **АЛКАЛОИД А.Д. Скопје**
ул. "Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

SAVGO

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни производи и супстанции

- (210) **TM 2002/150** (220) 28/02/2002
(442) 31/12/2005

- (731) **Pfizer Products Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Connecticut**
Eastern Point Road, GROTON, Connecticut 06340, US
- (740) **АЛКАЛОИД А.Д. Скопје**
ул. "Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
- (540)

TEFLIC

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни производи и супстанции

- (210) **TM 2002/152** (220) 01/03/2002
(442) 31/12/2005

- (731) **Parke, Davis & Company**
201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US
- (740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **5** - празни капсули за медицински и фармацевтски производи

(210) **TM 2002/153** (220) 01/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Schering AG**

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

ЈАРИНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, имено хормонални препарати

(210) **TM 2002/154** (220) 04/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Македонска традиционална карате федерација**

ул. Иво Лола Рибар бр.63, П.Ф.431, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, жолта, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2002/156** (220) 05/03/2002
(442) 31/12/2005

(300) 01 3121073 14/09/2001 FR

(731) **CAROLINA HERRERA, Ltd.**

501 Seventh Avenue, 17th Floor, 10018 New York, N.Y., US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, светло виолетова, розова и портокалова

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - парфимериски производи, есенцијални масла, козметички препарати, млеко за тело, креми за лице и тело, сапуни, гел за бањање и туширање, талк пудри, лосиони за коса и тело, дезодоранси за лична употреба

(210) **TM 2002/157** (220) 05/03/2002
(442) 31/12/2005

(300) 01 3128721 30/10/2001 FR

(731) **CAROLINA HERRERA, Ltd.**

501 Seventh Avenue, 17th Floor, 10018 New York, N.Y., US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

212 ON ICE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - парфимериски производи, есенцијални масла, козметички препарати, млеко за тело, креми за лице и тело, сапуни, гел за бањање и туширање, талк пудри, лосиони за коса и тело, дезодоранси за лична употреба

(210) **TM 2002/158** (220) 05/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Berlin-Chemie AG**

Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

BRIVUZOST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба

кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење, управување со работи (бизнис менаџмент)

кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска и хигиенска грижа и козметичка нега, грижа за убавината, научни и индустриски истражувања

(210) **TM 2002/160** (220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, темно и светло зелена, темно и светло сина, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мајонез (лесен)

(210) **TM 2002/161** (220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, темно и светло зелена, темно и светло сина, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мајонез (лесен)

(210) **TM 2002/162** (220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло зелена, темно и светло жолта, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мајонез со јогурт

(210) **TM 2002/163** (220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, темно и светло зелена, портокалова, црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мајонез со јогурт

(210) **TM 2002/164** (220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, темно и светло зелена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мајонез од свежи јајца

(210) **TM 2002/165** (220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, темно и светло зелена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мајонез од свежи јајца

(210) **TM 2002/166** (220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло зелена, жолта, темно и светло маслинеста, црвена, жолто кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мајонез со сенф

(210) **TM 2002/167** (220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло зелена, жолта, портокалова, црвена, жолто кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мајонез со сенф

(210) **TM 2002/169** (220) 07/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **IPR Pharmaceuticals, Inc., Sabana Gardens Industrial Park**

P O Box 1967, CAROLINA, PUERTO RICO PR 00984, PR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

VIBRENT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на кардиоваскуларни болести, само за човечка употреба

(210) **TM 2002/170** (220) 07/03/2002
(442) 31/12/2005

(300) 002381093 19/09/2001 EM

(731) **Elan Corporation plc**

Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции



(210) **TM 2002/171** (220) 11/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE LIMITED**
The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster
Down, BS13 8AR Bristol, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

BALLANTINE'S GO PLAY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **33** - вина, алкохоли (пијалози), ликери, коктели;
алкохолни пијалози

(210) **TM 2002/172** (220) 13/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **TILLOTTS PHARMA AG**
Hauptstrasse 27, 4417 Ziefen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

ASACOL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски, медицински, санитарни
и ветеринарни препарати и супстанции; фарма-
цевтски диететски препарати и супстанции; препа-
рати и супстанции за лекување заболувања во
гастроинтестиналниот (желудочноцревниот) тракт

(210) **TM 2002/173** (220) 14/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **MSP Singapore Company, LLC**
2 Havelock Road, # 04-10-11 Apollo Ctr.,
Singapore, 059763, SG
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

EZETROL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2002/174** (220) 14/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **MSP Singapore Company, LLC**
2 Havelock Road, #04-10/11 Apollo Ctr., Singapore,
059763, SG
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

ZETIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2002/176** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**
Ante Starcevic 32 HR-48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - диететички супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња
кл. **29** - месо, месни екстракти, конзервирано,
сушено и варено овошје и зеленчук, џемови,
компот
кл. **30** - чај, колач, слатки, бомбони, сладолед,
сол, сенф, сосови (миродии), миродии
кл. **32** - минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалаци, овошни напавки и овошни
сокови, сирупи и други состојки за подготвување
напавки



(210) **TM 2002/177** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **Signal Investment & Management Co., a Delaware corporation**
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19390, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

GOLD BOND

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - лековити прашаци за кожа и лековити прашоци за нозе, лековити креми и лосиони за кожа, креми против чешање (јадеж) и антибиотски масти, во класата 5

(210) **TM 2002/178** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **Signal Investment & Management Co., a Delaware corporation**
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19390, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

ICY HOT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - локални аналгетици, во класата 5

(210) **TM 2002/179** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **Signal Investment & Management co., a Delaware corporation**
1150 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19390, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

FLEX-ALL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - локални аналгетици, во класата 5

(210) **TM 2002/181** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **Signal Investment & Management Co., a Delaware corporation**
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19390, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

ASPERCREME

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - локални аналгетици во класата 5.

(210) **TM 2002/182** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **Signal Investment & Management Co., a Delaware corporation**
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19390, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

PAMPRIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за олеснување на предменструална тензија во класата 5.

(210) **TM 2002/183** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **Signal Investment & Management Co., a Delaware corporation**
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19390, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

PREMSYN PMS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за олеснување на предменструална тензија во класата 5.



- (210) **TM 2002/184** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Signal Investment & Management Co., a Delaware corporation**
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19390, US
- (740) БИНПРО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

HERPECIN-L

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - мелем за усни во класата 5.

- (210) **TM 2002/185** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED**
The Pavilions Bridgwater Road Bedminster Down BS13 8AR Bristol, UK
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
- (540)

GLENDRONACH

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктейли; алкохолни пијалоци

- (210) **TM 2002/186** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED**
The Pavilions Bridgwater Road Bedminster Down BS13 8AR Bristol, UK
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
- (540)

SCAPA

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктейли; алкохолни пијалоци

- (210) **TM 2002/187** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED**
The Pavilions Bridgwater Road Bedminster Down BS13 8AR Bristol, UK
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
- (540)

OLD SMUGGLER

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктейли; алкохолни пијалоци

- (210) **TM 2002/188** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED**
The Pavilions Bridgwater Road Bedminster Down BS13 8AR Bristol, UK
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
- (540)

MACNAIR'S

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктейли; алкохолни пијалоци

- (210) **TM 2002/189** (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation) a Japanese joint stock company 4-1 Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP**
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
- (540)

EPSON

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнаџи, лакови; средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во облик на листови и прав за сликари, декоратори, печатари и уметници, а особено мастило, влошки со мастило (наполнети), тонери, влошки со тонер (наполнети), ленти од мастило, сите за компјутерски печатачи, текст процесори и фотокопир машини; бои, пигменти

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; уметнички материјали; четкички; машини за пишување и канцелариски прибори (освен мебелот), материјали за обука и настава (со исклучок на апарати); пластични материјали за пакување (не се опфатени со другите класи); печатарски букви; клишиња, а особено ленти од мастило, влошки со мастило (наполнети) и касети со ленти од мастило сите за компјутерски печатачи, текст процесори и фотокопир апарати; печатени прирачници, сечачи за хартија, сечачи за фотографии, ламинатори за хартија, ламинатори за фотографии, ламинатори за книги, средства за правење текстури на хартии, средства за правење текстури на фотографии

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; услуги на инсталирање (инсталациски услуги) а особено поправки и одржување на компјутери, компјутерски печатачи, скенери за слики, проектори со течен кристал, дигитални камери, видео проектори, пратечка компјутерска опрема, целуларни (мобилни) телефони, факс машини, апарати за копирање, канцелариски машини и опрема, апарати за мерење, часовници, рачни часовници, накит, торби, чадори за по дожд, облека, игри, играчки и спортска опрема; давање информации за горе наведените услуги; перални на облека; перални; изнајмување градежна опрема

кл. 40 - обработка на материјали особено печатење, дигитално печатење; скенирање и електронска обработка на податоци на фотографии и слики; трансформација на слики и оптички фотографии во дигитални сликовни податоци-репродукција, обликување, компонирање и печатење на дигитални сликовни податоци; снимање фотографски сликовни податоци на оптички дискови, ЦД-РОМ-ови ИЦ-мемории и медиуми за чување податоци; развивање и изработка на фотографии; ламинирање, поврзување книги нанесување текстура на фотографии, везење, светнување на оптичко стакло, ласерско испишување

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со нив; услуги на анализирање и истражување во областа на индустријата; проектирање и развој во областа на компјутерски хардвери и софтвери; правни услуги а особено хостинг на компјутерски сајтови (web site); правење и одржување на web site-ови за други; давање компјутерски софтвер за обработка на фото ликовни податоци по пат на интернет; обезбедување или изнајмување простор за складирање интернет компјутерски сервер; компјутерско програмирање; инсталирање, одржување, ажурирање и изнајмување компјутерски софтвер; проектирање, инженеринг технички проектни студии, истражување и развој за други; давање на лиценци за интелектуална сопственост

(210) ТМ 2002/190 (220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) ОркаХолдингДООЕЛ, Друштво за производство, трговија и услуги, ОРКА ТЕКСТИЛ

ул. „Варшавска“ бр.1, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

KARACAMICIE::

(591) бела, црна, сива, портокалова, жолта, црвена, сина, зелена, виолетова, розе, златна и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, чевли и капи, конфекциска облека, особено кошули

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, а особено манекенски услуги во рекламни и промовирачки цели; услуги поврзани со промоција/продажба за трето лице; услуги поврзани со: пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, уредување излози, извоз

кл. 40 - обработка на материјали, особено кројачки услуги; услуги поврзани со шиене, шиене на текстил, обработка на текстил, обработување ткаенини

(210) ТМ 2002/191 (220) 18/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД“ АД-СКОПЈЕ

бул. „Александар Македонски“ бр.12, 1000 Скопје, МК

(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - шампони



- (210) **TM 2002/194** (220) 19/03/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Фабрика за производство на фармацевтски производи „Хаско-Лек“**
ул. „Змигродска“ 242 Е - Вроцлав, 51-131, PL
- (740) **СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје
- (540)

ХАСКОСЕПТ

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2002/195** (220) 19/03/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited**
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
- (740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул. „Орце Николов“ 1556, 1000, Скопје
- (540)

SUBOXONE

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

- (210) **TM 2002/196** (220) 19/03/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited**
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
- (740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул. „Орце Николов“ 1556, 1000, Скопје
- (540)

SUBUTEX

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

- (210) **TM 2002/197** (220) 20/03/2002
(442) 31/12/2005
- (300) 2001/02876 07/09/2001 IE
- (731) **Elan Corporation plc**
Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, IE
- (740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
- (540)

ELAN

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

- (210) **TM 2002/198** (220) 20/03/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Unilever Cosmetics International SA a Swiss Corporation**
Rue de Lyon 87, Geneva, Switzerland 1203, CH
- (740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - немедицински тоалетни препарати и препарати за бањање, имено, парфем, парфемирана вода, парфемиран спреј, тоалетна вода, тоалетен спреј, сапуни, пилинзи за лице (дефолиатори), гел за туширање, препарат за миенење тело, шампони, смекнувачи за коса и немедицински препарати за коса, антиперспиранти и дезодоранси за лична употреба, навлажнувачи за лице и тело, есенцијални масла, масла за бањање, пудра и талк за тело, креми за бричење, лосиони и балсами за по бричење, препарати за заштита од сонце, потпури (миризливи суви цвеќиња и растенија), кесички со миризлив прав и собни мириси

(210) TM 2002/199 (220) 20/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, торти и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(210) TM 2002/200 (220) 20/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, торти и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(210) TM 2002/204 (220) 22/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и заленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, торти и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(210) TM 2002/205 (220) 22/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **„ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој**
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

JAKADERM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибаче и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) TM 2002/206 (220) 22/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey, U.S.A.)**

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

ZAQLINQ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман (лекување) од рак

(210) **TM 2002/207**

(220) 22/03/2002

(442) 31/12/2005

(731) **JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey, U.S.A.)**

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

YONDELIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман (лекување) од рак

(210) **TM 2002/208**

(220) 22/03/2002

(442) 31/12/2005

(731) **Novo Nordisk A/S****Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd , DK**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

НОРДИЛЕТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - течен хормон за растење

кл. 10 - медицинска опрема, вклучително претходно наполнето помагало за течен хормон за растење

(210) **TM 2002/209**

(220) 25/03/2002

(442) 31/12/2005

(300) T2001-087939 28/09/2001 JP

(731) **SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB Nya Vattentorget, SE -221 88 Lund, SE**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - телефонски апарати и инструменти; мобилни телефони; телефонски централи; кабинети за телефонска опрема; полици за телефонска опрема; прекинувачки единици, прекинувачи и релеи за телефонска опрема; телефонски конзоли и разделници; аудио засилувачи; резонатори; телефонски приемници; извори за напојување за телефонски системи; полначи на батерии; сметачки програми во снимен облик и фиксирани во електронско мемориско коло, сметачки мемории и езгра; пејџинг и интеркомуникациски системи; електронски аларми за примена во комуникациските уреди за објавување на неисправно функционирање, преоптеретување, оштетување или слично; автоматски телефонски секретарки и машини за издвојување и насочување на повик; радио релејна и пренесувачка опрема; комплетна коаксијална линија за телекомуникацискиот систем; печатени плочи; генератори на зачестеност; мултиплексни аудио пренесувачки терминали за примена во системите за аудио пренос; микрофони; комплетни телекомуникациски системи за електрична мрежа, железници, нафтоводи и слично; електромагнетни свона; електронски филтери; дата модеми за многу брзи преноси за податоци и опрема за аудио зачестеност, имено, пупинизациони калемии; репетитори, компандори и ехо потискувачи, сметачки програми снимени на лента, картичка и диск и не вклучени спојници за водење на припадни електрични проводници и кабли; безжични комуникации и мобилни телефонски системи, имено, мобилни станици, базни станици и опрема во мобилните комуникациски центри; AC/DC (AC/DC) извори на напојување, AC/DC (AC/DC) конвертори, DC /AC (DC /AC) извори за напојување со синусни генератори, други извори на напојување и нивни делови; контактни утички со спојници; конектори за печатени плочи; прекинувачи за електронска комуникациска опрема; интегрални кола; опто компоненти; транзистори; електрични комуникациски апарати и инструменти, електронски кола кои содржат податоци за сметачки програми, IC (IC) картички, магнетни траки, магнетни дискови, оптички апарати/инструменти и нивни делови/приклучоци, батерии, фотографски апарати и инструменти, кинематографски апарати и инструменти, оптички апарати и инструменти, снимени аудио магнетни ленти, IC (IC) картички, магнетни дискови, оптички дискови, магнетно/оптички дискови и други плочи, снимени видео магнетни ленти, IC (IC) картички, магнетни дискови, оптички дискови, магнетно/оптички дискови и други снимени видео дискови и видео ленти, апарати за видео игри за домашна употреба



(210) **TM 2002/210** (220) 25/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ХИПС ДОО Скопје**
ул. Даме Груев 3-5/4 1000 Скопје, МК

(740) ХИПС ДОО Скопје
ул. Првوماјска бб, П.Фах 714, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - санитарни препарати - хигиенски влошки

(210) **TM 2002/211** (220) 25/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Farmaceutsko-hemijska industrija "ZDRAVLJE"**
Akcionarsko drustvo
ul.Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ADRIANOL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - Фармацевтски препарати.

(210) **TM 2002/212** (220) 25/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Farmaceutsko-hemijska industrija "ZDRAVLJE"**
Akcionarsko drustvo
ul.Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ADRIANOL T

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2002/213** (220) 25/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Bristol-Myers Squibb Products SA, A Bristol-Myers Squibb Company, BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL LIMITED**

BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL LIMITED, CH-6341 Baar, Neuhofstrasse 6, CH

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје
(540)

CYTOXAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2002/214** (220) 25/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Bristol-Myers Squibb Products SA, A Bristol-Myers Squibb Company, BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL LIMITED**

CH-6341 Baar, Neuhofstrasse 6, CH

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје
(540)

AMIKIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2002/217** (220) 25/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Bristol-Myers Squibb Products SA, A Bristol-Myers Squibb Company, BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL LIMITED**

BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL LIMITED, CH-6341 Baar, Neuhofstrasse 6, CH

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје
(540)

MONOPRIL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи



(210) **TM 2002/218** (220) 25/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **EBEWE Pharma Ges.m.H.Nfg.KG**
Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)

SEDACORON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2002/220** (220) 26/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Ford Models, Inc. 142 Greene Street, New York**
142 Greene Street, New York 10012, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

FORD MODELS SUPERMODEL OF MACEDONIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41- услуги за забава, особено организирање и
промовирање натпревари за убавина

(210) **TM 2002/221** (220) 26/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Ford Models, Inc. 142 Greene Street, New York**
142 Greene Street, New York 10012, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

FORD MODELS SUPERMODEL OF THE WORLD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - услуги за забава, особено организирање и
промовирање натпревари за убавина

(210) **TM 2002/222** (220) 27/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Novo Nordisk A/S**
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

NORDITROPIN NORDIFLEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, вклучително те-
чен хормон за раст

кл. 10 - медицинска опрема, вклучително претхо-
дно наполнето помагало за една употреба за
течен хормон за раст

(210) **TM 2002/224** (220) 27/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PLIVA farmaceutska industrija, dionicko drustvo**
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

STREPTOKSAZOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати

(210) **TM 2002/225** (220) 28/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ТРГОВСКО ДРУШТВО ТЕМПО - 96 ЕРКАН И**
ДРУГИ ДОО

Ул. Радњанска бр.8, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)

tempo 96

(591) во сите бои и комбинации.

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - метални градежни материјали, метални преносни конструкции, браварски производи, мали металски производи, производи од метал, што не се опфатени со другите класи

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, неметални преносни конструкции

кл. 37 - градежни конструкции, поправки, инсталациони услуги

(210) **TM 2002/226**

(220) 28/03/2002

(442) 31/12/2005


(731) **SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM SIRKETI**

YAKACIK YOLU, CIFTLIK MEVKII SAMANDRA - KARTAL ISTANBUL, TR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, црна, црвена и сина.

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун и производи од тутун; запалки, кибрити, прибор и реквизити за пушачи

(210) **TM 2002/228**

(220) 28/03/2002

(442) 31/12/2005

(731) **PepsiCo, Inc.**

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолто-портокалова, светло и темно сина.

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи, концентрати и други препарати за правење напивки

(210) **TM 2002/229**

(220) 28/03/2002

(442) 31/12/2005

(731) **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA**

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

GALANT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за истите вклучени во класата 12.

(210) **TM 2002/230**

(220) 28/03/2002

(442) 31/12/2005

(731) **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA**

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

L200

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за истите вклучени во класата 12.



(210) **TM 2002/231** (220) 28/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA**
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

L300

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци
за истите вклучени во класата 12

(210) **TM 2002/232** (220) 28/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA**
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

LANCER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци
за истите вклучени во класата 12.

(210) **TM 2002/233** (220) 28/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA**
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

PAJERO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за
истите вклучени во класата 12

(210) **TM 2002/234** (220) 28/03/2002
(442) 31/12/2005
(731) **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA**
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

SPACE WAGON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци
за истите вклучени во класата 12

(210) **TM 2002/242** (220) 03/04/2002
(442) 31/12/2005
(731) **Advanced Medical Optics, Inc.**
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарати за нега на контактни леќи,
посебно раствори и таблети за дезинфекција,
чистење, влажнење, смекнување, потопување,
чување и/или плакнење на контактните леќи;
офтамолошки кит за завивање кој се состои од
раствор за плакнење, гази, апликатори, завои за
очи, штитници и хипоалергенски ленти

кл. 10 - факоемулзиони (Phacoemulsification)
машини за употреба при операција на катаракта,
делови за истите; импланти во вид на интрао-
куларни леќи и справи за имплантација на истите;
хируршки конци за шиене, хируршки инструменти
за шиене, хируршки ножеви, хируршки сечива,
хируршки игли, цевчиња и инструменти за плакнење
и вшмукување во хирургијата; медицински
пернички за очи, медицински штитници за очи,
медицински послужавници, садови за собирање
за употреба во медицината, кеси за дренирање,
ракавици и ракавици без прсти (само со палец) за
употреба во медицината

(210) **TM 2002/243** (220) 03/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **House of Prince A/S**
Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

BASECAMP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, прибор за пушачи, кибрит

(210) **TM 2002/244** (220) 03/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **House of Prince A/S**
Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

INSTINCT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, прибор за пушачи, кибрит

(210) **TM 2002/249** (220) 04/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички друм“ б.б. , YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. „Партизански одреди“ 21, 1000, Скопје
(540)

ALFOGEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјал за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништувањ штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/250** (220) 05/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **THE COCA - COLA COMPANY**
Atlanta, Georgia, GA30301, US

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје
(540)



(591) во сите бои и комбинации
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - пијалоци, како вода за пиење, ароматизирана вода, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци како енергетски пијалоци и пријалоци за спорт; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи, концентрати и прашоци за производство на пијалоци како минерална и газирана вода, енергетски и пијалоци за спорт, овошни пијалоци и сокови

(210) **TM 2002/251** (220) 05/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ELBISCO AE**
St. LEOF MARATONOS (21 km), T.K. 19009
Pikermi, GR

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
Ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/, мирудии, мраз



(210) **TM 2002/252** (220) 05/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ELBISCO AE**
St. LEOF MARATONOS (21 km), T.K. 19009
Pikermi, GR

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/
мирудии, мраз

(210) **TM 2002/256** (220) 05/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation**
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

SOLSENSIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2002/257** (220) 05/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Друштво за услуги, трговија и производство**
„АГЕНЦИЈА МС“ ДООЕЛ Скопје

ул. Владимир Каваев бр. 5а, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

RONDO KEKS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кекси

(210) **TM 2002/261** (220) 08/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Друштво за туризам, трговија и услуги**
КИНИССИ Т.О. Душко и Зоран ДОО

ул. Ленинова 46, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, темно-сина, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складира-
ње стока, организација на патувања

(210) **TM 2002/267** (220) 10/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Hankook Tire Co., Ltd.**
647-15 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

VENTUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - гума, внатрешна гума за возила



(210) **TM 2002/268** (220) 10/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Hankook Tire Co., Ltd.**
647-15 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

OPTIMO K406

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гума, внатрешна гума за возила

(210) **TM 2002/269** (220) 10/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Hankook Tire Co., Ltd.**
647-15 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

CENTUM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гума, внатрешна гума за возила

(210) **TM 2002/271** (220) 10/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **HYUNDAI MOBIS**
140-2, Kye-dong, Chongro-gu, Seoul, KR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)


MOBIS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - модули за воздушни перничииа за автомобили; филтри за воздух за автомобили; климауреди за автомобили; воздушни пумпи за автомобили; аларми за возење назазад за автомобили; алтернатори за автомобили; дискови за сопирање за автомобили; вилушки за сопирање за автомобили; облоги за сопирачки за автомобили; педали за сопирачки за автомобили; аларми против провалување за автомобили; школки за автомобили; дискови за спојки за автомобили; компресори за автомобили; кондензатори за автомобили; картери за автомобили; пополнувачи за дискови со сопирачки за автомобили; панели

за врати за автомобили; синцири за возење за автомобили; електрични мотори за автомобили; електронски синцири за автомобили; електронски држачи за автомобили; електронска контрола на деловите на автомобилите; филтри за моторно масло за автомобили; затвораи за ремонт на мотори за автомобили; мотори за автомобили; издувни цевки за автомобили; блатокалници за автомобили; ламби за магла за автомобили; предни покривки на одбојници за автомобили; предни решетки на одбојници за автомобили; предни шини за одбојници за автомобили; предни одбојници за автомобили; предни маски за автомобили; филтри за гориво за автомобили; кутии за запчаници за автомобили; запчаници за автомобили; решеткаста покривка за автомобили; предни ламби за автомобил; главен потпирач за автомобили; кутии за контрола на топлина за автомобили; панели за покрив за автомобили; заштитници за покрив за автомобили; труби за автомобили; серво уреди за автомобили; панели за инструменти за автомобили; карики за автомобили; мрежи за багаж за автомобили; блатокалници за автомобили; придушувачи за автомобили; пломби за автомобили; брзи конектори за автомобили; радијатор мрежи за автомобили; радијатори за автомобили; задни покривки за одбојници за автомобили; задни одбојници за автомобили; комбинација на задни ламби за автомобили; ретровизори за автомобили; далечински клучеви за автомобили; периферии за тркала за автомобили; синцири ролер за автомобили; носачи за покрив за автомобили; гумени колани за автомобили; заштитни колани за седишта за автомобили; заштитни седишта за деца во автомобили; покривки за седишта за автомобили; седишта за автомобили; серво мотор за автомобили; оски за автомобили; амортизери кои употребуваат притисок на масло и преднасила за автомобили; пружини за амортизери за автомобили; кратки мотори за автомобили; странични огледала за автомобили; сигнални идникатори за автомобили; држачи за скии за автомобили; кабли за свеќички за автомобили; свеќички за автомобили; спирални пружини за автомобили; спојлери за автомобили; запци за тркала за автомобили; пружини за автомобили; управувачки тркала за автомобили; стоп ламби за автомобили; сончеви покриви за автомобили; сончеви визори за автомобили; временски појаси за автомобили; гуми за автомобили; хидротрансформатори за автомобили; торзиони лостови за автомобили; оски за автомобили; трансмисии за автомобили; внатрешни гуми за автомобили; турбошаржери за автомобили; носачи за гуми за автомобили; гуми за автомобили; прозорци за автомобили; предни стакла за автомобили; предни брисачи за автомобили; дрвени зрна за автомобили



- (210) **TM 2002/272** (220) 11/04/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **United Parcel Service of America, Inc., a corporation organized and existing under the Laws of the State of Delaware**
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)



- (591) браон и златна
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. 39 - услуги поврзани со пренос (транспорт) на писма, документи, соопштенија, печатени работи, и други стоки и сопственост со помош на разновидни транспортни средства, вклучително слични услуги што одговараат на класата 39, како што се магацински услуги и складирање и ракување и испраќање во врска со горенаведеното

- (210) **TM 2002/273** (220) 11/04/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Beautimatic International Ltd**
Abbey House, Eastways, Witham, Essex CM8 3YL, UK
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

BEAUTIMATIC

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. 3 - препарати што не содржат медикаменти во себе а се користат за одржување и нега на косата, скалпот, кожата и ноктите; сапуни; парфемии; парфимериски препарати; есенцијални (миризливи) масла и масла од тревки; козметички препарати; make-up препарати; тоалетни препарати што не содржат медикаменти во себе; спрејови за коса; гелови за коса; дезодоранси; препарати за употреба пред, за време и по бричење, препарати за чистење заби, препарати за сончање

- (210) **TM 2002/274** (220) 11/04/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЈУБИ МАКЕДОНИА - СКОПЈЕ**
ул. „11 Октомври“ бр.25, Скопје, МК
- (540)

СО QBE МАКЕДОНИЈА СЕКОГАШ СИГУРНИ


- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. 36 - осигурување (патничко осигурување), финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

- (210) **TM 2002/275** (220) 11/04/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЈУБИ МАКЕДОНИА - СКОПЈЕ**
ул. „11 Октомври“ бр.25, Скопје, МК
- (540)



- (591) во сите бои и комбинации
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. 36 - осигурување (патничко осигурување)

- (210) **TM 2002/276** (220) 11/04/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЈУБИ МАКЕДОНИА - СКОПЈЕ**
ул. „11 Октомври“ бр.25, Скопје, МК
- (540)



- (591) во сите бои и комбинации
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. 36 - осигурување (патничко осигурување)

(210) **TM 2002/278** (220) 11/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Advanced Medical Optics, Inc.**
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарати за нега на контактни леќи, посебно раствори и таблети за дезинфекција, чистење, влажнење, смекнување, потопување, чување и/или плакнење на контактни леќи; офтамолошки кит за завивање што се состои од раствор за плакнење, гази, апликатори, завои за очи, штитници и хипоалергентски ленти

кл. 10 - факоемулзиони (Phacoemulsification) машини за употреба при операција на катаракта, делови за истите; импланти во вид на интраокуларни леќи и справи за имплантација на истите; хируршки конци за шиене, хируршки инструменти за шиене, хируршки ножеви, хируршки сечива, хируршки игли, цевкички и инструменти за плакнење и вшмукување во хирургијата; медицински перничиња за очи, медицински штитници за очи, медицински послужавници, садови за собирање за употреба во медицината, кеси за дренирање, ракавици и ракавици без прсти (само со палец) за употреба во медицината

(210) **TM 2002/280** (220) 11/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички друм“ 6.6., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. Партизански одреди“ 21, 1000, Скопје
(540)

SINHROGAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјал за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/283** (220) 12/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Advanced Medical Optics, Inc.**
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

ADVANCED MEDICAL OPTICS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - препарати за нега на контактни леќи, посебно раствори и таблети за дезинфекција, чистење, влажнење, смекнување, потопување, чување и/или плакнење на контактни леќи; офтамолошки кит за завивање што се состои од раствор за плакнење, гази, апликатори, завои за очи, штитници и хипоалергентски ленти

кл. 10 факоемулзиони (Phacoemulsification) машини за употреба при операција на катаракта, делови за истите; импланти во вид на интраокуларни леќи и справи за имплантација на истите; хируршки конци за шиене, хируршки инструменти за шиене, хируршки ножеви, хируршки сечива, хируршки игли, цевкички и инструменти за плакнење и вшмукување во хирургијата; медицински перничиња за очи, медицински штитници за очи, медицински послужавници, садови за собирање за употреба во медицината, кеси за дренирање, ракавици и ракавици без прсти (само со палец) за употреба во медицината

(210) **TM 2002/285** (220) 12/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Hyundai Motor Company**
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

GETZ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - патнички коли, спортски коли, амбулантни возила, моторни автобуси, камиони, омнибуси, мотори за земни возила, автомобилски тела, одбојници за возила, шасии за возила, тркала за возила и делови и приклучоци (што не се вклучени во другите класи) за сите од гореспоменатите производи

(210) **TM 2002/287** (220) 15/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **VINDIJA prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)




(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - млеко, чоколадно млеко, сите видови на ферментирано млеко, млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни напивки со дотатоци, јогурт, кефир

кл. **32** - минерални, газирани и негазирани води, останати безалкохолни пијалаци, сокови, овошни напивки и овошни сокови; сирупи и други состојки за подготвување пијалаци

(210) **TM 2002/288** (220) 15/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **VINDIJA prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - млеко, чоколадно млеко, сите видови ферментирано млеко, млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни напивки со дотатоци, јогурт, кефир

кл. **32** - минерални, газирани и негазирани води, останати безалкохолни пијалаци, сокови, овошни напивки и овошни сокови; сирупи и други состојки за подготвување пијалаци

(210) **TM 2002/289** (220) 15/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **VINDIJA prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** - млеко, чоколадно млеко, сите видови ферментирано млеко, млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни напивки со дотатоци, јогурт, кефир

кл. **32** - минерални, газирани и негазирани води, останати безалкохолни пијалаци, сокови, овошни напивки и овошни сокови; сирупи и други состојки за подготвување на пијалаци

(210) **TM 2002/290** (220) 15/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Cartridge World Pty Ltd**
39 Charles Street, Norwood 5067, South Australia, AU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - продажба на големо и мало на потрошни делови за принтери и фотокопири, вклучително кертриџи за принтери, хартија, тонер, мастила и факс ролни

(210) **TM 2002/291** (220) 15/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Georgia-Pacific Hellas S.A.I.C.**
132, IERA ODOS 104 47 Athens, GR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно сина, розова-пик, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - хигиенски производи вклучително хигиенски влошки за деца и за жени, пелени, памук, фластери, материјал за завои

кл. 16 - хартија и производи од хартија вклучително и тоалет хартија, кујнски крпи (пешкири), кујнски хартиени ролни, хартиени чаршави за маса, памучна хартија, џебни шамичиња од хартија и од имитација на хартија, хартиени салвети, влажни шамичиња за лице, шамичиња, престилки, хартиени вреќи, хартија во листови или во ролни

кл. 24 - креветски чаршави од хартија

кл. 25 - медицински блузи што се носат под облеката а се направени од хартија

(210) **TM 2002/292** (220) 16/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Оркестар „Слатка Тајна“ , Штерјов Среќко, Петрушев Дејан, Арсов Александар, Тасев Кирил, Михајловски Александар, Пешевски Трајче**

ул. Македонска бр.14 Свети Николе, МК

(740) Штерјов Среќко
ул. „Македонска“ бр. 14, Свети Николе

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - забава и музичко сценски дејности

(210) **TM 2002/293** (220) 16/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Bristol-Myers Squibb Products SA, A Bristol-Myers Squibb Company, BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL LIMITED**

CH-6341 Baar, Neuuhofstrasse 6, CH

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. "Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)

MEGACE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2002/296** (220) 17/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Sony Music Entertainment Inc., a Delaware corporation**
550 Madison Avenue, New York, New York 10022, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

CHAOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - аудио и аудио-визуелно снимање вклучително и фонографски снимки, претходно снимени магнетни ленти, дискови, касети и CD -ромови; компјутерски софтвер; филмови за подвижни

(210) **TM 2002/297** (220) 17/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Sony Music Entertainment Inc., a Delaware corporation**
550 Madison Avenue, New York, New York 10022, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

EPIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - аудио и аудио-визуелно снимање вклучително и фонографски снимки, претходно снимени магнетни ленти, дискови, касети и CD -ромови; компјутерски софтвер; филмови за подвижни слики (играни филмови)



(210) **TM 2002/299** (220) 17/04/2002
(442) 31/12/2005
(300) 002417400 19/10/2001 EC
(731) **Uponor Innovation AB**
Industrivagen, Fristad SE-51381, SE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

BRINGING COMFORT TO LIFE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни згради; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обични метали; браварски производи, ситни метални производи; метални цевки и туби; сефови; производи од обични метали што не се опфатени со другите класи; руди

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници, спојници и преносни уреди (освен за сувоземни возила); земјоделски направи и алатки, освен рачни-инкубатори за јајца

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција); помош (спасување) и настава; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски продажни машини и механизми за апаратите што се активираат со парички или жетони; регистар-каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожари

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни потреби

кл. 17 - цевки, туби, делови и опрема за сите напред наведени производи сите изработени од пластика; спојници, изолациони материјали за цевки и подно греење, монтажни плочи за подно греење

кл. 19 - неметални цевки, туби и олуци и сливници; делови и опрема за сите напред наведени производи

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

(210) **TM 2002/300** (220) 17/04/2002
(442) 31/12/2005
(300) 76/332796 05/11/2001 US
(731) **New Balance Athletic Shoe, Inc., (Corporation of Massachusetts)**
20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

NEW BALANCE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги поврзани со малопродажни продавници, услуги поврзани со продажба преку компјутерски информативен систем достапен во секое време (on line продажби преку компјутер), и услуги за нарачки по пошта преку каталог што се однесуваат главно на облека, додатна опрема (прибор), багаж и обувки за атлетика, спорт, вежбање и фитнес

(210) **TM 2002/301** (220) 17/04/2002
(442) 31/12/2005
(731) **S.C. JOHNSON & SON, INC.**
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)

TOKE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - стврдувач (штирак) во спреј и сродни помагала за пеглање

(210) **TM 2002/302** (220) 19/04/2002
(442) 31/12/2005
(731) **БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат**
ул. Васил Ѓоргов бр. 34/1-6, 1000 Скопје, МК
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, сина и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 - адвокатски услуги

(210) TM 2002/303

(220) 19/04/2002

(442) 31/12/2005

(731) Anker Systems GmbH

Am Stadholz 39, 33609 Bielefeld, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

ANKER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти за електронски начин на продажба; компјутерски хардвери и софтвери и нивни делови и прибори; автоматски благајни и нивни делови и прибори; машини за сортирање, броење, пакување и разбројување на метални и хартиени пари; автоматски скенери и системи за скенирање; електронски ваги; уреди за идентификација на персоналот и корисници и нивни делови и прибори; машини за сметање; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; електронски огласни табли и електронски показни (display) табли

кл. 16 - печатени работи; печатени публикации; учебници; брошури; пропагандни материјали и пропагандна литература; прибор за пишување; книги со упатства; каса блок ролни; ролни за печатење списанија

кл. 37 - услуги за одржување, поправање и инсталирање апарати и инструменти за електронски начин на продавање; компјутерски хардвери и негови делови и прибори; автоматски благајни и нивни делови и прибори; машини за сортирање, броење, пакување и разбројување на метални и хартиени пари; автоматски скенери и системи за скенирање; електронски ваги; уреди за идентификација на персонал и корисници и нивни делови и прибори; машини за сметање; апарати

за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; електронски огласни табли и електронски показни (display) табли

кл. 41 - услуги за обучување и школување на полето на компјутерите, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер и компјутерски системи

кл. 42 - услуги на дизајн и развој на компјутерски софтвер; услуги за одржување, поправање и инсталирање на компјутерски софтвер

(210) TM 2002/304

(220) 19/04/2002

(442) 31/12/2005

(731) Anker Systems GmbH

Am Stadholz 39, 33609 Bielefeld, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти за електронски начин на продажба; компјутерски хардвери и софтвери и нивни делови и прибори; автоматски благајни и нивни делови и прибори; машини за сортирање, броење, пакување и разбројување на метални и хартиени пари; автоматски скенери и системи за скенирање; електронски ваги; уреди за идентификација на персоналот и корисници и нивни делови и прибори; машини за сметање; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; електронски огласни табли и електронски показни (display) табли

кл. 16 - печатени работи; печатени публикации; учебници; брошури; пропагандни материјали и пропагандна литература; прибор за пишување; книги со упатства; каса блок ролни; ролни за печатење списанија

кл. 37 - услуги за одржување, поправање и инсталирање апарати и инструменти за електронски начин на продавање; компјутерски хардвери и негови делови и прибори; автоматски благајни и нивни делови и прибори; машини за сортирање, броење, пакување и разбројување на метални и хартиени пари; автоматски скенери и системи за скенирање; електронски ваги; уреди за идентификација на персонал и корисници и нивни делови и прибори; машини за сметање; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; електронски огласни табли и електронски показни (display) табли

кл. 41 - услуги за обучување и школување на полето на компјутерите, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер и компјутерски системи

кл. 42 - услуги на дизајн и развој на компјутерски софтвер; услуги за одржување, поправање и инсталирање на компјутерски софтвер

(210) **TM 2002/306** (220) 22/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **THE COCA - COLA COMPANY**
Atlanta, Georgia, GA 30301, US

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, зелена, бела и жолто кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пијалочи како вода за пиење, ароматизирана вода, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалочи како енергетски пијалочи и спортски пијалочи; пијалочи од овошје и овошни сокови; сирупи, концентрати и прашоци за производство на пијалочи како минерална и газирана вода, енергетски и спортски пијалочи, овошни пијалочи и сокови

(210) **TM 2002/310** (220) 23/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Johns Manville AB**

P.O. Box 7013 SE-250 07 HELSINGBORG, Svedska, SE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. „Питу Гули“ 70, 1000 Скопје

(540)



(591) вербален со обични букви

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 27 - производи - фабриката од фибер глас за сидни и плафонски покривачи

(210) **TM 2002/311** (220) 23/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **VINDIJA prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6

42000 Varazdin, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца; млеко, козјо и кравјо, чоколадно млеко, млечни производи, млечни напивки во кои преовладува млеко, јогурт, кефир, сирење, шлаг, шлаг/павлака, павлака за путер, путер, маргарин; масла за јадење и масти

кл. 32 - минерални, газирани и негазирани води, останати безалкохолни пијалаци, овошни напивки; сирупи и останати состојки за подготвување пијалаци

(210) **TM 2002/312** (220) 23/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **VINDIJA prehrambena industrija d.d.**
Medimurska 6

42000 Varazdin, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца; млеко, козјо и кравјо, чоколадно млеко, млечни производи, млечни напивки во кои преовладува млеко, јогурт, кефир, сирење, шлаг, шлаг/павлака, павлака за путер, путер, маргарин; масла за јадење и масти

кл. 32 - минерални, газирани и негазирани води, останати безалкохолни пијалаци, овошни напивки; сирупи и останати состојки за подготвување пијалаци



- (210) **TM 2002/313** (220) 24/04/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Exxon Mobil Corporation, a New Jersey corporation 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298,, US**
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

EXXPOL ENHANCE

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 1 - хемиски производи за индустријата, нау-ката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, посебно вештачки непреработени полипропиленски смоли за употреба во автомобилската индустрија; сурови пластични материји; вештачки губрива; смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

- (210) **TM 2002/316** (220) 24/04/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **BROTHER INDUSTRIES, LTD**
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, JP
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
- (540)

brother

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 9 - печатари, ласерски печатари, „инк- џет“ печатари, печатари за компјутери, мобилни печатари, компјутерски програми (софтвер) што можат да се симнат, ласерски повеќе функционални машини што имаат можности за факсирање, печатење, копирање, скенирање и видео каптирање, дигитални повеќе функционални машини што имаат можности за факсирање, печатење, копирање, скенирање и видео каптирање, повеќе функционални машини со „инк- џет“ во боја, со можност за факсирање, печатење, копирање, скенирање фото медиа каптирање, делови и приклучоци за истите вклучително и снимени медиуми со компјутерски програми (софтвер), валци, тонерски картрици за принтери и картрици со мастило за печатари; факсови, ласерски факсови, делови и приклучоци за истите вклучително и рибони со мастило за сфаксови, картрици со рибони со мастило за факсови, тонерски картрици за факсови и термичка хартија за факсови; електрични машини за печатење

налепници; електронски машини за печатење налепници; машини за печатење налепници за компјутери, картрици со ленти за електронски машини за печатење налепници; електронски машини за изработка печати; електронски машини за изработка на печати за компјутери; печати, делови и приклучоци за истите

кл. 16 - рачни машини за чукање, електрични машини за чукање, електронски машини за чукање, делови и приклучоци за истите вклучително и тркала за печатење и рибони за печатење

- (210) **TM 2002/317** (220) 24/04/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Diageo Brands B.V.**
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
- (540)

BLUE LABEL

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 33 - алкохолни напивки

- (210) **TM 2002/318** (220) 25/04/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.**
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)



- (591) тродимензионална
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 21 - стаклени шишиња, пластични шишиња
- кл. 32 - минерални води и сода-води, како и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други подготовки за производство на пијалоци
- кл. 39 - услуги за полнење и пакување пијалоци, особено минерални води и сода-води, како и други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и овошни сокови

(210) **ТМ 2002/319** (220) 26/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје**
ул. "11 Октомври" број 125, 1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, златна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун, производи за пушачи

(210) **ТМ 2002/321** (220) 07/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Друштво за производство и промет на големо и мало ВАНИЛА ДОО експорт-импорт**
ул. Мите Богоевски 1-6, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, гриз, гуми за цваќање, жита (снегулки од сушени жита), згуснувачи за готвење на прехранбени продукти, зобени снегулки, јуфки, какао, какао (производи од какао), карамел бомбони, кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), компирово брашно за употреба во исхраната, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, мента (бомбони

од мента), мента за слатки, мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, овошни слатки, палачинки, природни засладувачи, прополис /про извод на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни снегулки, саќести слатки, скроб за преупотреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (слатки од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, сол за конзервирање прехранбени продукти, торти, украси за слатки /за јадење/, фондани /врста бомбони/, цимет /мирудија/, црн шеќер, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шеќер, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва

кл. 31 - агруми /јужно овошје/, арашиди /овошје/, бадеми /овошје/, бобинки во свежа состојба, бобинки /овошје/, грозје /свежо/, дудинки, жита в зрно /не се обработени/, жито, зрна /жита/, јачмен, какао во зрна /во сурова состојба/, кокосов орех, кола (орех кола), корени за употреба во исхраната, кори /сурови/, костен во свежа состојба, круши, лешници, лимони, ореви, портокали, пченица, пченка, растенија, 'рж, свежо овошје, семе, трици од жита, трици од жито, хмел, шеќерна трска

кл. 35 - агенции за увоз-извоз, анализа на производна цена, вештачење на дејности /еспертиза/, водење дејности (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (помош во водењето на дејностите), дејности (професионални консултации), дејности (советување за организирање и водење на дејностите), демонстрација на производи, документи (умножување на документи), економски прогнози, информации за дејноста, информатички картотеки (водење информатичките картотеки), истражувања за дејностите, изложби (организирање изложби) во комерцијални цели или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), извоз (агенции за извоз - увоз), книги (книговодство), консултации врзани за прашањата на персоналот, книговодство, лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), плакатирање /огласување/, платни листови (изработка платни листови), помош во управување во индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преместување (услуги за преместување на претпријатија), преписи на соопштенија, производни цени (анализа на производните цени), промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот

/маркетинг/, проверка на сметки, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), секретарство (секретарски услуги), сметководство, соопштувања за дејноста, статистичко информирање, стенографски услуги, такси (изработка на такси), товарни вагони (компјутерска локализација на товарни вагони), трговски дејности (проценка на трговските дејности), уредување излози, увоз - извоз (агенции за увоз - извоз), ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

(210) ТМ 2002/322 (220) 07/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) Друштво за производство и промет на големо и мало ВАНИЛА ДОО експорт-импорт
ул. Мите Богоевски 1-б, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, гриз, гуми за џвакање, жита (снегулки од сушени жита), згуснувачи за готвење на прехранбени продукти, зобени снегулки, јуфки, какао, какао (производи од какао), карамел бомбони, кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), компирово брашно за употреба во исхраната, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, мента (бомбони од мента), мента за слатки, мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, овошни слатки, палачинки, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни снегулки, саќести слатки, скроб за преупотреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (слатки од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, сол за конзервирање

прехранбени продукти, торти, украси за слатки /за јадење/, фондани /врста бомбони/, цимет /мирудии/, црн шеќер, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шеќер, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божикни дрва

кл. 31 - агруми /јужно овошје/, арашиди /овошје/, бадеми /овошје/, бобинки во свежа состојба, бобинки /овошје/, грозје /свежо/, дудинки, жита в зрно /не се обработени/, жито, зрна /жита/, јачмен, какао во зрна /во сурова состојба/, кокосов орех, кола (орех кола), корени за употреба во исхраната, кори /сурови/, костен во свежа состојба, круши, лешници, лимони, ореви, портокали, пченица, пченка, растенија, 'рж, свежо овошје, семе, трици од жита, трици од жито, хмел, шеќерна трска

кл. 35 - агенции за увоз-извоз, анализа на производна цена, вештачење на дејности /еспертиза/, водење дејности (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (помош во водењето на дејностите), дејности (професионални консултации), дејности (советување за организирање и водење на дејностите), демонстрација на производи, документи (умножување на документи), економски прогнози, информации за дејноста, информатички картотеки (водење информатичките картотеки), истражувања за дејностите, изложби (организирање изложби) во комерцијални цели или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), извоз (агенции за извоз - увоз), книги (книговодство), консултации врзани за прашањата на персоналот, книговодство, лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), плакатирање /огласување/, платни листови (изработка платни листови), помош во управување во индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преместување (услуги за преместување на претпријатија), преписи на соопштувања, производни цени (анализа на производните цени), промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), секретарство (секретарски услуги), сметководство, соопштувања за дејноста, статистичко информирање, стенографски услуги, такси (изработка на такси), товарни вагони (компјутерска локализација на товарни вагони), трговски дејности (проценка на трговските дејности), уредување излози, увоз - извоз (агенции за увоз - извоз), ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/



(210) **TM 2002/332** (220) 07/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **House of Prince A/S**
Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

DANTON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, прибор за пушачи, кибрити

(210) **TM 2002/333** (220) 07/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Laboratoires INNOTHERA, Societe par Actions**
Simpliffee
7-9 Avenue Francois-Vincent Raspail, FR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

FLEBODIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, имено веното-
ници

(210) **TM 2002/336** (220) 07/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**
301 Henrietta Street , Kalamazoo , Michigan
49001, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

XAL-EASE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - медицински направи за офталмолошка
употреба

(210) **TM 2002/339** (220) 07/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PepsiCo, Inc**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

PEPSI TWIST

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи, концентрати и други
препарати за правење напивки

(210) **TM 2002/350** (220) 09/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Allied Domecq Spirits & Wine Limited**
The Pavilions Bridgwater Road, Bedminster
Down, BS13 8AR, Bristol, UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вина, алкохоли (напивки), ликери, коктейли;
алкохолни пијалоци

(210) **TM 2002/351** (220) 09/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Syngenta Limited**
Fernhurst, Haslemere, Surrey GU27 3JE, UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

QUADRIS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - препарати за уништување штетници; инсек-
тициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2002/352** (220) 10/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Dunhill Tobacco of London Limited**
1A St.James's Street, London, SW1A 1EF, UK

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)

DUNHILL TOP LEAF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари, цигари (пури), тутун за замотување,
тутун и производи од тутун

(210) **TM 2002/363** (220) 16/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PLIVA d.d.**
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

CETAVLON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; средства за дезинфекција; производи
за уништување на животински штетници;
фунгициди и хербициди

(210) **TM 2002/366** (220) 17/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **THE COCA - COLA COMPANY**
Atlanta, Georgia, GA 30301, US

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)

DASANI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пијалоци, како вода за пиење, аромати-
зирана вода, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци како енергетски пијалоци
и пијалоци за спортисти; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи, концентрати и прашоци
за производство на пијалоци како минерална и
газирана вода, енергетски и спортски пијалоци,
овошни пијалоци и сокови

(210) **TM 2002/367** (220) 17/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Фабрика за производство на пиво и**
безалкохолни пијалоци ПИВАРА БИТОЛА АД
Индустриска б.б., МК

(540)



(591) сина, жолта, бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво

(210) **TM 2002/369** (220) 21/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 105777,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно зелена, светло и темно
црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална и газирана вода и други безал-
кохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни
сокови; сирупи, концентрати, и други препарати
за правење напивки



(210) **TM 2002/370** (220) 21/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Nokia Corporation**

Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, FI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

NOKIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, мерачки (за тежина), мерни, сигнализирачки, контролирачки (супервизиски) апарати и инструменти, апарати и инструменти за спасување и подучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, трансмисија или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини за продажба и механизми за апарати што работат на паричка; регистер каси, калкулатори, опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски програми; електрични апарати за продукција, снимање, едитирање и трансмисија на звук, слики и податоци

кл. **38** - телекомуникации

(210) **TM 2002/372** (220) 22/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **House of Prince A/S**

Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, цигари, прибор за пушачи, кибрити

(210) **TM 2002/378** (220) 24/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited**

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул. „Орце Николов“ 1556, 1000, Скопје

(540)

BUPRADEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2002/380** (220) 24/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ**

ул. „Даме Груев“ бр.1, МК

(740) ЕУРОКОМ дооел Скопје

бул. „Кочо Рацин“ 7А 1/ 1, 1000, Скопје

(540)

ALPHA BANK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

(210) **TM 2002/383** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **РЕПЛЕКФАРМ АД**

ул. „Козле“ бр.188 Скопје, МК

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје

(540)

ПУЛМОЛИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди



(210) **TM 2002/384** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **РЕПЛЕКФАРМ АД**

ул. „Козле” бр.188 Скопје, МК

(740) **СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(540)

ДИПАМ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/385** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **РЕПЛЕКФАРМ АД**

ул. „Козле” бр.188 Скопје, МК

(740) **СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(540)

ГЛУКОНОРМ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/386** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул. „Батајнички Друм” б.б., YU

(740) **ЕРОЛ ХАСАН, адвокат**
Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

CHYMORAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат

во медицина; храна за бебиња; фластери, материјал за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/387** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) **ЕРОЛ ХАСАН, адвокат**

Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

HIBIDEKS DAP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјал за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2002/388** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) **ЕРОЛ ХАСАН, адвокат**

Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

VIKOTEMP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјал за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене



(210) **TM 2002/389** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

VIKOPRES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјал за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2002/390** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

VANTAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјал за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2002/391** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

KAVIPRAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2002/392** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

KAVINER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене



(210) **TM 2002/393** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

KARIOFILZ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2002/394** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

KUPROVENT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2002/395** (220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

DIMIGAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/398** (220) 29/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **DaimlerChrysler Corporation, a Delaware corporation**
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

PACIFICA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2002/402** (220) 30/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **IVAX RESEARCH INC**
4400 BISCAYNE BOULEVARD MIAMI, FLORIDA 33137, US

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(540)

PAXENE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди



(210) **TM 2002/405** (220) 30/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION**
200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington,
Delaware 19801, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, чевли и капи

(210) **TM 2002/407** (220) 31/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА**
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД „ АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК

(540)

KORTAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2002/408** (220) 31/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА**
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД „ АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК

(540)

RISSCO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2002/409** (220) 31/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА**
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД „ АД-Скопје

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК

(540)

LOTAR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2002/410** (220) 31/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА**
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД „ АД-Скопје

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК

(540)

RISCH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2002/411** (220) 31/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **РЕПЛЕКФАРМ АД**
ул. „Козле“ бр.188 Скопје, МК

(740) **СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје

(540)

ОСПЕМОКС

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2002/412** (220) 31/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) **РЕПЛЕКФАРМ АД**

ул. „Козле” бр.188 Скопје, МК

(740) **СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(540)

ДИФЛУЗОЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/418** (220) 03/06/2002
(442) 31/12/2005


(731) **Dunhill Tobacco of London Limited**

1A St. James's Street, London, SW1A 1EF, UK

(740) **ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО**, адвокат

ул. „Јуриј Гагарин” 55/ 50, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари, цигари (пури), тутун за замотување, тутун за луле, тутун и производи од тутун

(210) **TM 2002/419** (220) 03/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Dunhill Tobacco of London Limited**

1A St. James's Street, London, SW1A 1EF, UK

(740) **ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО**, адвокат

ул. „Јуриј Гагарин” 55/ 50, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари, цигари (пури), тутун за замотување, тутун за луле, тутун и производи од тутун

(210) **TM 2002/420** (220) 03/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Dunhill Tobacco of London Limited**

1A St. James's Street, London, SW1A 1EF, UK

(740) **ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО**, адвокат

ул. „Јуриј Гагарин” 55/ 50, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари, цигари (пури), тутун за замотување, тутун за луле, тутун и производи од тутун



- (210) **TM 2002/421** (220) 04/06/2002
(442) 31/12/2005
(731) **Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН Благој ДООЕЛ**
ул. „Народен фронт“ бр.5-3/1 - 1000 Скопје, МК
(740) ЗЕГИН ДООЕЛ Скопје
Ул. „Народен фронт“ бр.5-3/1, 1000, Скопје
(540)

KLAMOKS

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати
за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинсекција, препрагати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2002/427** (220) 05/06/2002
(442) 31/12/2005
(731) **AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION, a Massachusetts corporation**
132 Fairgrounds Road, West Kingston, Rhode Island 02892, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. „Орце Николов“ 1556, 1000, Скопје
(540)

APC

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - средства за заштита на сензитивна опрема за електроника и компјутери, компјутерски софтвер програми за употреба со средства за електрична заштита за мониторинг и автоматско исклучување на компјутерски системи, рамка за компјутер и опрема за заштита на компјутери и додатоци; непрекинати снабдувачи на енергија; снабдувачи на енергија, модулари снабдувачи на енергија, АС снабдувачи на енергија, DC снабдувачи на енергија, DC-DC конвертори-преобразувачи, превртувачи, батерии, трансформатори и електрични дистрибутивни инструменти; батериски кертрици наменети за роковници во компјутер, лаптоп компјутери, портабл компјутери и непрекинати снабдувачи на енергија; компјутер и компјутерски кабли за мрежно поврзување, имено воздушни кабли за мрежно поврзување, тенки воздушни кабли за мрежно поврзување, универзални сериски кабли, знаковни кружни кабли, V.35 кабли, коацијални кабли, паралелни принтерски кабли, сериски кабли, оптички влажни

кабли наменети за компјутерска мрежа, кабли за клавијатура, мониторски кабли, кабли за мауси, мултимедиа кабли, аудио кабли, кабли за телефон, модем и факс, кабли за ленти и SCSI кабли, сите за употреба со компјутер и мрена опрема

кл. 11 - електрични вентилатори, тавански вентилатори, клима уреди, портабл клима уреди, инструменти за влага-навлажнување, апарати против влага, унити за воздушна филтрација и за чистење на воздухот наменети за комерцијална и индустриска употреба. ПРВА УПОТРЕБА: 20001023. ПРВА УПОТРЕБА ВО КОМЕРЦИЈА 20001023

кл. 42 - консултански услуги на полето на способноста и капацитетот на енергија, моќна доверба, потреби за заштита на енергијата, инструменти за заштита на енергијата, дизајн на мрежата и на центарот за податоци и контрола на другите, и дизајн на мрежата и на центарот на податоци на системите за околина и контрола на другите. ПРВА УПОТРЕБА: 19950101. ПРВА УПОТРЕБА ВО КОМЕРЦИЈА 19950101

- (210) **TM 2002/429** (220) 06/06/2002
(442) 31/12/2005
(731) **GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY 199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyeong-Gu, Incheon, KR**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

LACETTI

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички коли, спортски коли, амбулантни возила, автобуси, камиони, омнибуси, комбиња, електрични возила, мотори за сувоземни возила, тркала за возила

- (210) **TM 2002/430** (220) 06/06/2002
(442) 31/12/2005
(731) **GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY 199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyeong-Gu, Incheon, KR**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

EVANDA

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички коли, спортски коли, амбулантни возила, автобуси, камиони, омнибуси, комбиња, електрични возила, мотори за сувоземни возила, тркала за возила

(210) **TM 2002/435** (220) 07/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Pharmacia & Upjohn Company**
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи во полето на
анти-инфламаторни аналгетици

(210) **TM 2002/438** (220) 10/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **D-Link Corporation**
20, Park Avenue 2, Science-Based Industrial Park,
Hsinchu, Taiwan R.O.C., TW

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. „Питу Гули“ 70, 1000 Скопје

(540)

D-Link

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - принт сервери, свичеви, стална врска
помеѓу две различни врски (компјутерска или
комуникациска), бриџ рутери концентратори,
напојувања, адаптери, безжични компактни
мемориски флеш картички, интернет телефони,
антени безжични точки за пристап, модеми со
кабел, CD-RW/DVD-RW дигитални камери, CD
плеери, уреди за фаќање сигнали на слика, TV
тјунери, интернет радио апарати, кутии поставени
на врв, MP3 плеери

(210) **TM 2002/439** (220) 10/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Акци онерско друштво за промет со нафта и**
нафтени деривати „МАКПЕТРОЛ“ Скопје
ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 4, 1000
Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - фискален принтер

(210) **TM 2002/442** (220) 11/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Advanced Micro Devices, Inc.**
One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

AMD OPTERON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - компјутерски хардвер; полупроводнички
уреди; микропроцесорски модули; потсистеми за
компјутерски хардвер; и компјутерски софтвер,
имено, софтвер за оперативни системи, софтвер
за игри и софтвер за 3Д графика

(210) **TM 2002/444** (220) 12/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Engelhard Arzneimittel GmbH & Co KG, Herzberger**
str. 3, 61138 Niederdorfelden, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TRACHISAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2002/447** (220) 12/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Hussein CHALAYAN**
Top Flat, 71 Endell Street, London WC2H 9AJ ,
UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр. 17, 1000, Скопје

(540)

HUSSEIN CHALAYAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - парфимериски производи, есенцијални масла, козметички препарати, make-up производи (шминка), млеко за тело, креми за лице и тело; сапуни, гел за капење и туширање, талк пудри, лосиони за коса и тело, дезодоранс за лична употреба

кл. 25 - облека; обувки (освен ортопедски обувки) и капи

(210) **TM 2002/448** (220) 13/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ИКС МИЛЕДИ СОЊА И ЖАКЛИНА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ**

1300 КУМАНОВО, Ул. "Лесковачка" бр.27 б, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. "Апостол Гусларот" бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - производи од жито, леб

(210) **TM 2002/449** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **McDonald's Corporation, One McDonald's Plaza Oak Brook, Illinois 60523, US**

(740) ЧАКМАКОВА БИЛЈАНА, АДВОКАТ
ул. "Св.Кл.Охридски" 66/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

MCSALAD SHAKER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи кои не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

(210) **TM 2002/450** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ZVIJEZDA, dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - сос од домати

(210) **TM 2002/451** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ZVIJEZDA, dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена, зелена, маслинестозелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - сос од копрец

(210) **TM 2002/452** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **S.C. JOHNSON & SON, INC. 1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

GLADE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - средства за освежување на воздухот; дезодоранси за воздух; препарати за прочистување на воздухот; средства за одземање на непријатните мириси од штофови; дезодоранси за килими и простории



(210) **TM 2002/453** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **S.C. JOHNSON & SON, INC.**
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

MR. MUSCOLO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање и со абразивно дејство; препарати за отстранување на лак; препарати чија природа е восок за употреба врз завршени и незавршени површини; препарати за отстранување на восок; средства за ослободување на дренажни испусти; сапуни; детергенти

(210) **TM 2002/454** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **S.C. JOHNSON & SON, INC.**
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

OFF !

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - гермицидни препарати; средства за дезинфекција во форма на течност и спреј; препарати за уништување на коров и штеточини; инсектициди; средства за одбивање на инсекти; фунгициди; средства за освежување на воздухот; дезодоранси за воздух; препарати за прочистување на воздухот; средства за одземање на непријатните мириси од штофови; средства за заштита од молци

(210) **TM 2002/455** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **S.C. JOHNSON & SON, INC.**
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

RAID

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - гермицидни препарати; средства за дезинфекција во форма на течност и спреј; препарати за уништување на коров и штеточини; инсектициди; средства за одбивање на инсекти; фунгициди; средства за освежување на воздухот; дезодоранси за воздух; препарати за прочистување на воздухот; средства за одземање на непријатните мириси од штофови; средства за заштита од молци

(210) **TM 2002/456** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **S.C. JOHNSON & SON, INC.**
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

PRONTO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање и со абразивно дејство; препарати за отстранување на лак; препарати чија природа е восок за употреба врз завршени и незавршени површини; препарати за отстранување на восок; средства за ослободување на дренажни испусти; сапуни; детергенти

(210) **TM 2002/457** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **S.C. JOHNSON & SON, INC.**
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

BIOSHOUT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање и со абразивно дејство; препарати за отстранување на лак; препарати чија природа е восок за употреба врз завршени и незавршени површини; препарати за отстранување на восок; средства за ослободување на дренажни испусти; сапуни; детергенти



(210) **TM 2002/458** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **S.C. JOHNSON & SON, INC.**
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

RALLY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - антифриз препарати; препарати за одмрзнување

кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање и со абразивно дејство; восоци за употреба врз автомобили; заштитни премази од видот на средства за полирање

кл. 5 - средства за освежување на воздухот; дезодоранси за воздух; препарати за прочистување на воздухот; средства за одземање на непријатни мириси од штофови

кл. 21 - крпи за чистење

(210) **TM 2002/459** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **S.C. JOHNSON & SON, INC.**
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции за употреба врз штофови, вклучително и помагала за пеглање; препарати за чистење, полирање, рибање и со абразивно дејство; препарати за употреба пред третман, како и за отстранување на точки и дамки; препарати за отстранување на лак; сапуни кои не се користат врз телото; детергенти кои не се користат врз телото; восоци; препарати чија природа е восок за употреба врз завршени и незавршени површини; препарати за отстранување на восок; средства за полирање чевли, креми за чевли, средства за чистење чевли; средства за ослободување на дренажни испусти

кл. 4 - свеќи, тенки восочни свеќи; фитили

кл. 5 - гермицидни препарати кои не се користат

врз телото; средства за дезинфекција во форма на течност и спреј кои не се користат врз телото; препарати за уништување на коров и штеточини; инсектициди; средства за заштита од молци; средства за одбивање на инсекти; фунгициди; препарати за уништување глодари; средства за освежување на воздухот; дезодоранси за воздух; препарати за прочистување на воздухот; дезодоранси за килими и простории; средства за одземање на непријатните мириси од штофови

кл. 11 - апарат за прочистување на воздухот; вентилациони филтри; електрични неелектрични уреди за прочистување на воздухот

кл. 16 - пластични торби; пластични обвивки; торби за чистење под вакум; хартиени крпи за еднократна употреба за домашно чистење, кои не се збогатени со хемиски средства или соединенија

кл. 21 - мали домашни прибори и садови (кои не се од скапоцен метал, ниту се обложени од истиот); чешли и сунѓери; четки кои не се користат врз човечкото тело (различни од четки за боење); материјали за правење четки; апарати, инструменти; прибор и материјал за чистење, полирање, абразија и триење; држач за сапун; челична волна, пластични садови, ресасти метли, крпи за еднократна употреба за бришење прашина

(210) **TM 2002/461** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ**

ул. „Орце Николов“ 155а (поранешна Орце Николов 161, односна Пиринска 161) 1000 Скопје, МК

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи, списанија, часописи, книги, учебници, книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; карти за

играње, печатарски букви; клишиња

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава, соработка со училишта и други установи по прашањата поврзани со изучување странски јазици, организирање настава по странски јазици во работни организации кои пројавуваат интерес за тоа, организирање семинари за стручно и методско усовршување на наставниот кадар по странски јазици; изработување и издавање учебници и други помагала за интензивна настава на странски јазици, магнетофонски снимања за потрбите на наставата на аудиовизуелните методи, снимање на ленти по учебници, како и преведувања од странски јазици на македонски јазик и обратно; организирање и изведување испити за проверка на знаење од странски јазици како и издавање соодветни документи за истото; забава; спортски и културни активности

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2002/462** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ЦЕНТАР ЗА СТРАНКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ**
ул. „Орце Николов“ 155а (поранешна Орце Николов 161, односна Пиринска 161) 1000Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи, списанија, часописи, книги, учебници, книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава, соработка со училишта и други установи по прашањата поврзани со изучување странски јазици, организирање настава по странски јазици во работни организации кои пројавуваат интерес за тоа, организирање семинари за стручно и методско усовршување на наставниот кадар по странски јазици; изработување и издавање учебници и други помагала за интензивна настава на странски јазици, магнетофонски снимања

за потрбите на наставата на аудиовизуелните методи, снимање ленти по учебници, како и преведувања од странски јазици на македонски јазик и обратно; организирање и изведување испити за проверка на знаење од странски јазици како и издавање соодветни документи за истото; забава; спортски и културни активности

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2002/463** (220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ЦЕНТАР ЗА СТРАНКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ**
ул. „Орце Николов“ 155а (поранешна Орце Николов 161, односна Пиринска 161) 1000Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи, списанија, часописи, книги, учебници, книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава, соработка со училишта и други установи по прашањата поврзани со изучување странски јазици, организирање настава по странски јазици во работни организации кои пројавуваат интерес за тоа, организирање семинари за стручно и методско усовршување на наставниот кадар по странски јазици; изработување и издавање учебници и други помагала за интензивна настава на странски јазици, магнетофонски снимања за потрбите на наставата на аудиовизуелните методи, снимање ленти по учебници, како и преведувања од странски јазици на македонски јазик и обратно; организирање и изведување испити за проверка на знаење од странски јазици како и издавање соодветни документи за истото; забава; спортски и културни активности

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците



(210) **TM 2002/464** (220) 18/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Фармацевтски Факултет Ц.О. Скопје**

Ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коси, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски ветеринарни и санитарни препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава

(210) **TM 2002/465** (220) 18/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **EASTMAN CHEMICAL COMPANY Delaware corporation**

100 North Eastman Road Kingsport, Tennessee 37660, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

KELVX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - непреработени смоли што се користат за пластични материјали изложени на високи температури, за ознаки, за прозорец на покрив (кровни отвори), автомобилска додатна опрема за употреба во градежништвото и конструкциите

кл. 17 екструдирани облици од пластика за општа употреба во индустријата

(210) **TM 2002/469** (220) 19/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **BioPartners GmbH**

Baarermatte 6340 Barr, CH

(740) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. „Васил Ѓоргов“ 24/ 59, 1000, Скопје

(540)

RAVANEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати; санитарни препарати за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери; материјали за завои; материјали за пополнување на забите; дентален восок; дезинфициенси; фармацевтски препарати за третман на хепатитис ц

(210) **TM 2002/470** (220) 19/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Nike International Ltd. Corporation of The Islands Bermuda**

One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005-6453, US

(740) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. „Васил Ѓоргов“ 24/ 59, 1000, Скопје

(540)

NIKE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - очила, вклучително очила за сонце, леќи, рамки и футроли; рецепти за очила, леќи рамки и футроли, кациги за спорт; компјутерски хардвер и софтвер; глобални позициони системи; персонални дигитални асистенти; калориметри; дигитална аудио опрема, вклучително портабл музички плеери, радио линк часовници и двоизлезни радија

кл. 14 - часовници од сите видови вклучително алтиметри, компаси, педометри, хронографи, брзински дистанциран монитор со брзински сензор, монитор за работењето на срце и часовници со штоперница; алат за работа на скапоцени камења со јаки игли

кл. 18 - сите видови спортски торби, ранец, торба за чување работи, торби за чевли, торба за топки, торби за лаптоп компјутери, рачни торби, паричници, торби за патување, футроли телефонски, торба за багаж, торби за книги и сите врсти за чување училишни материјали; чадори

кл. 25 - обувки, облека и капи

кл. 28 - спортски стоки, спортска опрема и игри

(210) **TM 2002/471** (220) 19/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Nike International Ltd. Corporation of The Islands Bermuda**

One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005-6453, US

(740) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. „Васил Ѓоргов“ 24/ 59, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - очила, вклучително очила за сонце, леќи, рамки и футроли; рецепти за очила, леќи рамки и футроли, кациги за спорт; компјутерски хардвер и софтвер; глобални позициони системи; персонални дигитални асистенти; калориметри; дигитална аудио опрема, вклучително портабл музички плеери, радио линк часовници и двоизлезни радија

кл. **14** - часовници од сите видови, вклучително алтиметри, компаси, педометри, хронографи, брзински дистанциран монитор со брзински сензор, монитор за работењето на срце и часовници со штоперица; алат за работа на скапоцени камења со јаки игли

кл. **18** - сите видови спортски торби, ранец, торба за чување работи, торби за чевли, торба за топки, торби за лаптоп компјутери, рачни торби, паричници, торби за патување, футроли телефонски, торба за багаж, торби за книги и сите врсти за чување училишни материјали; чадори

кл. **25** - обувки, облека и капи

кл. **28** - спортски стоки, спортска опрема и игри

(210) **TM 2002/474** (220) 20/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Трговско радиодифузно друштво А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје**

ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, Република Македонија., МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** - електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабелска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграми, радиофонски емисии, радиофонски врски, радиотехнички служби, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телеграфски служби, телеграфски врски, телеграми (праќање телеграми), телекс служби, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации

кл. **41** - видео ленти (изнајмување на видео лентите), видео ленти (производство на филмови на видео летни), дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови /циркуси/, игри за пари, изложби (организирање изложби во културни или воспитни цели), изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување стадиони, изнајмување видео ленти, кампови за летување (услуги на камповите за летување) /забава/, кино-студио, кино сали (користење на кино салите), киноапаратура (изнајмување киноапаратура и прибор), клубови (услуги на клубови) /забава или гледање/, книги (изнајмување на книгите), коцкарници /игри/ (услуги на коцкарниците), конфренции (организирање и водење конгресии), конгреси (организирање и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување магнетоскопи), модни агенции за уметници, монтажа на радио и телевизиски програми, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови што не се рекламни/, приредби (изнајмување декор за приредби), приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), студио за снимање (услуги на студио за снимање), театарски претстави, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите)

кл. **42** - авторски права (регулирање на авторските права), агенции за сместување /хотели, пансионии/, архитектура, брачни агенции, видео ленти (снимање на видео лентите), инженеринг, инженерски нацрти, индустриски дизајн индустриско обликување, изградба (изработка нацрти за изградба), истражување и развиток на нови производи (третолице), изложби (осигурување /набавка/ на простор за изложби), изнајмување софтвер, изработка (концепирање) на софтвер, консултации во врска со сметачи, лиценци за интелектуална сопственост (отстапување на лиценци за интелектуална сопственост), модни цртачи (услуги на модните цртачи), модни извештаи (информации за модата), офсет



печатење, оверување на изворни уметнички дела, печатарство, преведувачки услуги, разработка на технички проекти, репортерски услуги, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), совети за градежништво, совети за интелектуална сопственост, стручни консултации (не се однесуваат на водење на работите), централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), цртачи на амбалажа (услуги на цртачите на амбалажа)

(210) **TM 2002/480** (220) 21/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

HERPLEX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2002/484** (220) 21/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Craw Daddy Licensing Inc**
15821 Ventura Blvd. Suite 500, Encio CA 91436, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CINDY CRAWFORD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни, парфимерија (парфимериски производи), есенцијални масла, препарати за нега на телото и убавината (препарати за разубавување), препарати за коса, пасти за заби

(210) **TM 2002/485** (220) 21/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **SmithKline Beecham p.l.c.**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

EVOCAIR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и супстанции

(210) **TM 2002/486** (220) 21/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Glaxo Group Limited**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, England UB6 ONN, UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

NORATAK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и супстанции

(210) **TM 2002/490** (220) 24/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **„ЈАКА - 80“ АД Радовиш ОЕ Развој**
ул. Маршал Тито бр. 2, Радовиш, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)

OCULIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/491** (220) 25/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Toyotomi Co., Ltd.**
5-17 Momozono-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi-ken, JP

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. „Питу Гули“ 70, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, жолта, розева и бордо

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - гасни печки, печки на алкохол, печки што работат на масло, парафин, керозин или петролеј како гориво; шпорети кои работат на масло, керозин, или петролеј како гориво; калорифери (греалки што работат на принцип на вентилатор)

(210) ТМ 2002/492

(220) 25/06/2002

(442) 31/12/2005

(731) Митко Пиперкоски, Златко Ефремов

ул. Михаил Чаков 13/1/3, Скопје, ул. Вич бр. 22/1-5, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

INTEC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - агенции за трговски информации, агенции за увоз - извоз, водење дејност (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), демонстрација на производи, документи (умножување на документи), истражувања за дејностите, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, извоз (агенции за извоз-увоз), јавно мислење (испитување на јавното мислење), книги (книговодство), консултации врзани за прашањата на персоналот, лицитација (продажба на лицитација), манекени (манекенски услуги) во рекламни и промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (совети за организирање на дејностите), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), плакатирање /огласување/, помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преместување (услуги за преместување на претпријатијата), преписи на соопштенија, претплата на весници (услуги за претплата на весници) /за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /

маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), соопштувања за дејноста, статистичко информирање, стенографски услуги, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање) /за отсутни претплатници/, трговски дејности (проценка на трговските дејности), уредување излози, увоз - извоз (агенции за увоз - извоз)

кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабелска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораките), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграми, радиофонски емисии, радиофонски врски, радиотехнички служби, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телеграфски служби, телеграфски врски, телеграми (праќање телеграми), телекс служби, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации

кл. 42 - авторски права (регулирање на авторските права, видео ленти (снимање на видео лентите), инженеринг, инженерски нацрти, индустриски дизајн, индустриско обликување, изградба (изработка нацрти за изградба), истражување и развој на нови производи (трето лице), изложби (осигурување /набавка/ на простор за изложби), изнајмување софтвери, изработка (концепирање) софтвер, консултации во врска со сметачи, лиценци за интелектуална сопственост (отстапување на лиценците за интелектуална сопственост), модни цртачи (услуги на модните цртачи), модни извештаи (информации за модата), офсет печатење, оверување на изворни уметнички дела, печатарство, преведувачки услуги, разработка на технички проекти, репортерски услуги, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), совети за градежништво, совети за интелектуална сопственост, стручни консултации (не се однесуваат на водење на работите), централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), цртачи на амбалажа (услуги на цртачите на амбалажа)

(210) **TM 2002/493** (220) 25/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Митко Пиперкоски, Златко Ефремов**
ул. Михаил Чаков 13/1/3, ул. Вич бр. 22/1-5, 1000
Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

INTECSYSTEM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - агенции за трговски информации, агенции за увоз - извоз, водење дејност (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), демонстрација на производи, документи (умножување на документи), истражувања за дејностите, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, извоз (агенции за извоз-увоз), јавно мислење (испитување на јавното мислење), книги (книговодство), консултации врзани за прашањата на персоналот, лицитација (продажба на лицитација), манекени (манекенски услуги) во рекламни и промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (совети за организирање на дејностите), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), плакатирање /огласување/, помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преместување (услуги за преместување на претпријатијата), преписи на соопштенија, претплата на весници (услуги за претплата на весници) /за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), соопштувања за дејноста, статистичко информирање, стенографски услуги, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање) /за отсутни претплатници/, трговски дејности (проценка на трговските дејности), уредување излози, увоз - извоз (агенции за увоз - извоз)

кл. **38** - електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабелска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораките), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграми, радиофонски емисии, радиофонски врски, радиотехнички служби, сметач (пренос

на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телеграфски служби, телеграфски врски, телеграми (праќање телеграми), телекс служби, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации

кл. **42** - авторски права (регулирање на авторските права, видео ленти (снимање на видео лентите), инженеринг, инженерски нацрти, индустриски дизајн, индустриско обликување, изградба (изработка нацрти за изградба), истражување и развиток на нови производи (трето лице), изложби (осигурување /набавка/ на простор за изложби), изнајмување софтвери, изработка (концепирање) софтвер, консултации во врска со сметачи, лиценци за интелектуална сопственост (отстапување на лиценците за интелектуална сопственост), модни цртачи (услуги на модните цртачи), модни извештаи (информации за модата), офсет печатење, оверување на изворни уметнички дела, печатарство, преведувачки услуги, разработка на технички проекти, репортерски услуги, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), совети за градежништво, совети за интелектуална сопственост, стручни консултации (не се однесуваат на водење на работите), централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), цртачи на амбалажа (услуги на цртачите на амбалажа)


(210) **TM 2002/496** (220) 28/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје**

Ул. 11 Октомври бр. 125, 1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, бела и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, цигари, производи за пушачи

(210) **TM 2002/506** (220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена, бела, светло и темно: жолта, окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од житарици, леб, колачи и торти, слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за пециво; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз; а особено чоколади, бисквити, кекси, вафли, бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени со чоколада

(210) **TM 2002/508** (220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од житарици, леб, колачи и торти, слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за пециво; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз; а особено чоколади, бисквити, кекси, вафли, бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени со чоколада

(210) **TM 2002/509** (220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло: сина, кафена, окер, карамела; црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од житарици, леб, колачи и торти, слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за пециво; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз; а особено чоколади, бисквити, кекси, вафли, бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени со чоколада

(210) **TM 2002/511** (220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена, бела, портокалова, светло и темножолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за пециво; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз; а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли, бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени со чоколада

(210) **TM 2002/512** (220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**

Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло сина, кафена, жолто-кафена, карамел, црвена, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз; а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли, бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени со чоколада

(210) **TM 2002/513** (220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**

Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина, бела, зелена, темно и светло жолта, жолто-кафена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз; а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли, бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени со чоколада

(210) **TM 2002/514** (220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**

Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло црвена, жолта, жолто-кафена, портокалова, кафена, сина, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз; а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли, бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени со чоколада

(210) **TM 2002/515** (220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**

Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина, бела, жолто-кафена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз; а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли, бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени со чоколада

(210) **TM 2002/516** (220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, зелена и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз; а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли, бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени со чоколада

(210) **TM 2002/517** (220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **MasterCard international Incorporated**
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

MASTERCARD ADVISORS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги поврзани со деловно раководење; маркетиншки услуги; маркетиншки консалтинг услуги; деловно професионални консултации; маркетиншки агенциски услуги (услуги што ги пружаат маркетиншките агенции); маркетиншко и деловно истажување; услуги поврзани со одржување на односи со јавноста; обезбедување информации и обука во врска со рекламни, маркетиншки и комуникациски стратегии

(210) **TM 2002/518** (220) 03/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ТД КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ**
ул. Индустриска бб, Гевгелија, МК

(540)

КОНТИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - сурови пластични материи (полиетиленски и полипропиленски црева и цевки)

кл. **17** - полуфабрикати од пластични материјали, свитливи неметални цевки (полиетиленски и полипропиленски црева и цевки)

кл. **37** - инсталациски уреди (монтажа и проектирање на водоводни и канализациони системи)

(210) **TM 2002/519** (220) 03/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ТД КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ**
ул. Индустриска бб, Гевгелија, МК

(540)

КОНТИ ХИДРОПЛАСТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - сурови пластични материи (полиетиленски и полипропиленски црева и цевки)

кл. **17** - полуфабрикати од пластични материјали, свитливи неметални цевки (полиетиленски и полипропиленски црева и цевки)

кл. **37** - инсталациски уреди (монтажа и проектирање на водоводни и канализациони системи)

(210) **TM 2002/521** (220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**

Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, темно сина, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз; а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли, бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени со чоколада

(210) **TM 2002/522** (220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **The Procter & Gamble Company, a corporation organised and existing under the laws of the State of Ohio**

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - сапуни, парфимерија, есенцијални масла, препарати за нега на телото и убавината, лосиони за коса; пасти за заби; преимпрегнирани крпи направени од хартија и/или целулоза

кл. **5** - хигиенски производи

кл. **16** - артикли направени од хартија или целулоза за санитарни намени, вклучително пелени за еднократна употреба направени од хартија и/или целулоза

кл. **25** - артикли за облекување

(210) **TM 2002/524** (220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Gallaher Limited**

Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE, Surrey KT13 OQU, , UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

ул. "Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или заедно со тутунот а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2002/525** (220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Gallaher Limited**

Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE, Surrey KT13 OQU, , UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

ул. "Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или заедно со тутунот а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2002/526** (220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Gallaher Limited**
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или заедно со тутунот а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2002/527** (220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Gallaher Limited**
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или заедно со тутунот а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2002/528** (220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Gallaher Limited**
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за

ратно завиткување, тутун за цваќање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или заедно со тутунот а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2002/529** (220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Gallagher Limited**
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или заедно со тутунот а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2002/530** (220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Gallagher Limited**
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или заедно со тутунот а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2002/534** (220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Gallagher Limited**
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или заедно со тутунот а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2002/535** (220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Gallagher Limited**
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или заедно со тутунот а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2002/536**

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Gallaher Limited**

Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE, Surrey KT13 OQU, , UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или заедно со тутунот а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2002/537**

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Gallaher Limited**

Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE, Surrey KT13 OQU, , UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или заедно со тутунот, а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(210) **TM 2002/543**

(220) 08/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.**

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)





(591) црвена, бела, жолта, кафена, сина, црна, модра, зелена, сива, виолетова, боја на лешник

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - храна за бебиња, имено пченкарни снегулки со лешници и чоколадо

кл. 30 - пченкарни снегулки со лешници и чоколадо

(210) **TM 2002/551**

(220) 08/07/2002

(442) 31/12/2005

(731) **Irvita Plant Protection N.V.**

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 34, Curacao, AN

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

PANOCTINE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фунгициди, инсектициди и пестициди

(210) **TM 2002/554**

(220) 09/07/2002

(442) 31/12/2005

(731) **The Procter & Gamble Company, manufactures and merchants, a corporation organized and existing under the laws of the State of Ohio**

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

MR. PROPER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни

(210) **TM 2002/555**

(220) 09/07/2002

(442) 31/12/2005

(731) **The Procter & Gamble Company, manufactures and merchants, a corporation organized and existing under the laws of the State of Ohio**

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

MR. PROPER SUPER GEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни

(210) **TM 2002/556**

(220) 09/07/2002

(442) 31/12/2005

(731) **SmithKline Beecham plc**

980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

IXIMAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати за лекување кардиоваскуларни заболувања и пореметувања

(210) **TM 2002/557**

(220) 09/07/2002

(442) 31/12/2005

(731) **SMITHKLINE BEECHAM p.l.c.**

New Horizons Court Middlesex TW8 9EP, UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

COLDREX MAXGRIP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди



(210) **TM 2002/559** (220) 11/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Diageo Brands B.V.**
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

GOLD LABEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напивки

(210) **TM 2002/560** (220) 11/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.**
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - храна за бебиња, диететски производи;
диететски производи за деца
кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желеа, мармалади, компоти; млеко
и млечни производи; смеши од овошје со мусли,
житни снегулки, пченични снегулки, пченкарни
снегулки, оризови снегулки; смеши од зеленчуци
со мусли, житни снегулки, пченични снегулки,
пченкарни снегулки, оризови снегулки
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго;
замена за кафе; брашно и производи направени
од жита, леб, тесто за колач и слатки, сладоледи;
мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мраз; мусли,
житни снегулки, пченични снегулки, пченкарни
снегулки, оризови снегулки со додатоци на овошје
и/или зеленчуци; мусли, житни снегулки, пченични
снегулки, пченкарни снегулки, оризови снегулки со
додатоци од чоколада и/или мед и/или лешници
и/или ореви; чаеви направени од лековити билки
кл. 32 - овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи
и други препарати за правење пијалоци; овошен
нектар; пивки сокови од зеленчук

(210) **TM 2002/561** (220) 12/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. Батајнички друм б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. "Партизански одреди" 21, 1000, Скопје
(540)

ENBECIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(210) **TM 2002/562** (220) 15/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Thorn Lighting Group**
3 King George Close, Eastern Avenue West,
Romford, Essex RM7 7PP, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

THORN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати и уреди (инсталации) за осветлу-
вање; опрема за осветлување; системи за
осветлување; ламби; осветлувачки прекинувачи;
товар за осветлување; електрични и електронски
контроли за осветлување; приклучоци за ламби;
навлаки за ламби; влакна-тенки жички (за греење,
осветлување); светилки

(210) **TM 2002/564** (220) 16/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ETA Zivilska industrija d.d.**
Kajuhova pot 4 1241 Kamnik, SI
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. "Питу Гули" 70, 1000 Скопје
(540)

VETA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалоци; негазирана вода,
газирана вода; негазирана минерална вода,
газирана минерална вода



- (210) **TM 2002/565** (220) 16/07/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Beutlich L.P.**
1541 Shields Drive, Waukegan, Illinois 60085-8304, US
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

HURRICAINЕ

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - локален анестетик кој се продава во течна состојба и како гел и спреј

- (210) **TM 2002/566** (220) 16/07/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), A French Corporation (Societe Anonyme)**
182/188 avenue de France, 75639 PARIS Cedex 13, FR
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

GAULOISES
Blondes



- (591) сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - бурмут; запалки (резервоари за гас за запалки); запалки за пушачи; јантар (чибук од јантар) за чибуче или цигари; кибрит; кибрит (кутии за кибрит) /не се од благородни метали;/ кибрит (држач за кибрит) /не се од благородни метали;/ кремен - запалка; кутии за пури /не се од благородни метали;/ кутии за цигари /не се од благородни метали;/ лулиња; лулиња (стругалки за чистење лулиња); мали цигари; пепелници за пушачи /не се од благородни метали; пушачи (прибор за пушачи); садови за тутун /не се од благородни метали; сечачи за цигари; снопчиња хартија за цигари; држач за луле; стругало за чистење лулиња; трева за пушење; тутун; тутун за цвакање; тутун за шмркање; тутун - кеси; филтери за цигари; хартија за палење луле; хартија за цигари; цигаралаци /не се од благородни метали;/ цигари; цигари (џебни апарати за вткање цигари); цигари кои содржат сурогат на тутун (не се за медицинска употреба); чибуци за цигари; чибуци за цигари /не се од благородни метали/

- (210) **TM 2002/569** (220) 17/07/2002
(442) 31/12/2005
- (300) 2002700136 18/01/2002 IE
- (731) **Elan Pharma International Limited**
Wil House, Shannon Business Park, Shannon, County Clare, IE
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
- (540)

VANTAGREN

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

- (210) **TM 2002/571** (220) 18/07/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Друштво за електронско-телекомуникациски материјали и услуги ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ А.Д. Скопје**
бул. Јане Сандански бр.111, 1000 Скопје, МК
- (740) СЕРДЈУК ВАСИЛИЕ, адвокат
ул. „Стив Наумов“ 22, 1000, Скопје
- (540)

GERMANOS TELECOM

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисииски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција) спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери
кл. 38 - телекомуникации



- (210) **TM 2002/572** (220) 19/07/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Друштво за производство, трговија и услуги Орка Холдинг АД**
ул. „Варшавска” бр.1, 1000 Скопје, МК
- (740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. “Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје
- (540)



- (591) бела, сива и црвена
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди
- кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности
- кл. **44** - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето и животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

- (210) **TM 2002/576** (220) 22/07/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. Батајнички друм б.б., YU
- (740) **ЕРОЛ ХАСАН, адвокат**
Бул.” Партизански одреди” 21, 1000, Скопје
- (540)

BIOCRIL

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

- (210) **TM 2002/577** (220) 22/07/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. Батајнички друм б.б., YU
- (740) **ЕРОЛ ХАСАН, адвокат**
Бул.” Партизански одреди” 21, 1000, Скопје
- (540)

BIOGAL

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

- (210) **TM 2002/578** (220) 22/07/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. Батајнички друм б.б., YU
- (740) **ЕРОЛ ХАСАН, адвокат**
Бул.” Партизански одреди” 21, 1000, Скопје
- (540)

CEGAL

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

- (210) **TM 2002/580** (220) 22/07/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. Батајнички друм б.б., YU
- (740) **ЕРОЛ ХАСАН, адвокат**
Бул.” Партизански одреди” 21, 1000, Скопје
- (540)

SIMGAL

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **1** - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството,

градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материји; вештачки губрива, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/582** (220) 23/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **„BALKAM” AD**

Blvd. „Evropa” No:9, 1324 Sofia, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



SPETEMA

(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(210) **TM 2002/583** (220) 23/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PLIVA d.d**

Ulica grada Vukovara 49, 1000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

STATEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи

(210) **TM 2002/584**

(220) 23/07/2002

(442) 31/12/2005


(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, бела, светло и темно кафена, жолтокафена и црна

(551) индивидуална!

(510, 511)

кл. 29 - масло од тиква - нерафинирано масло за јадење

(210) **TM 2002/585**

(220) 23/07/2002

(442) 31/12/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, светло и темно зелена, бела, црна, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - маслиново масло

(210) **TM 2002/586** (220) 23/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, светло и темно зелена, бела и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - маслиново масло

(210) **TM 2002/587** (220) 23/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Raflatac Oy**

Tesomankatu 31 33310 Tampere, FI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

RAFLATAC PRO LABEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од овие материјали, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјали; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали за уметници; четки за боење; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјал за инструкција и обука (освен апарати); пластифицирани материјали за пакување (што не се опфатени во другите класи); печатарски букви; клишиња; самолепливи ламинати во форма на калема, табли и етикети; етикети и ламинати за обезбедување и против кражба направени од хартија или картон

(210) **TM 2002/590** (220) 24/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Monsanto Technology LLC**

800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)

ASGROW

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 - семе за употреба во земјоделството, посебно семе за зеленчук и за полски посеви

(210) **TM 2002/591** (220) 24/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Monsanto Technology LLC**

800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 - семе за употреба во земјоделството, посебно семе за зеленчук и за полски посеви

(210) **TM 2002/592** (220) 24/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Василески Драге**

Нас. "Точила" Б 1/2 - Прилеп, МК

(540)





(591) светло сина и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други без-алкохолни пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит


(210) **TM 2002/593**

(220) 24/07/2002

(442) 31/12/2005

(731) **Василески Драге****Нас. „Точила” Б 1/2 - Прилеп, МК**

(540)



(591) црвна и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит

(210) **TM 2002/596**

(220) 25/07/2002

(442) 31/12/2005

(731) **MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation****One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

BRINAVESS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и забни отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/597**

(220) 25/07/2002

(442) 31/12/2005

(731) **MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation****One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

SPALEVIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и за забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/598**

(220) 25/07/2002

(442) 31/12/2005

(731) **„РЕПЛЕКФАРМ” АД****ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, МК**

(740) КОМКОНС дооел.

КОМКОНС дооел ул. „Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје, МК

(540)

РИФАЗИД

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/599**

(220) 25/07/2002

(442) 31/12/2005

(731) **„РЕПЛЕКФАРМ” АД****ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, МК**

(740) КОМКОНС дооел.

КОМКОНС дооел ул. „Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје, МК

(540)

РЕФЕРУМ



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање на заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/600** (220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) „РЕПЛЕКФАРМ“ АД

ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, МК

(740) КОМКОНС дооел.

КОМКОНС дооел ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 13, 1000 Скопје, МК

(540)

АСМАТАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање на заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/601** (220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД

ул. „Козле“ бр. 188 Скопје, МК

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје

(540)

АЛЕРЗИН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/602** (220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД

ул. „Козле“ бр. 188 Скопје, МК

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје

(540)

БЕБИЛИНА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/603** (220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД

ул. „Козле“ бр. 188 Скопје, МК

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје

(540)

ФОРВИТА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/604** (220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

ул. „Батајнички друм“ б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

Бул. „Партизански одреди“ 21, 1000, Скопје

(540)

LOMETAZID

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди



(210) **TM 2002/605** (220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

GINO-DAKTANOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/606** (220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

DIDERMAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/607** (220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Mark Anthony International SRL**
2nd Street, Holetown, St.James, BB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци; пиво; пијалоци на база на слад

кл. 33 - алкохолни пијалоци

(210) **TM 2002/608** (220) 26/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **The Iams Company a company organized and existing under the laws of the State of Ohio**
having offices at One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје

(540)

IAMS

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 31 - прехранбени продукти (намирници) за животни

(210) **TM 2002/610** (220) 29/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Etablissements L Lacroix Fils SA**
66 Sint Bavostraat, 2610 Wilrijk, BE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златно жолта, окер, кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - тутун преработен или непреработен; тутунски производи, тутунски супститути, независно дали се за медицински или куративни цели; кибрити и производи за пушачи

(210) **TM 2002/611** (220) 29/07/2002
(442) 31/12/2005


(731) **Etablissements L Lacroix Fils SA**

66 Sint Bavostraat, 2610 Wilrijk, BE

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, златно жолта, кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун преработен или непреработен; тутунски производи, тутунски супститути, независно дали се за медицински или куративни цели; кибрити и производи за пушачи

(210) **TM 2002/612** (220) 30/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Друштво за графичка и издавачка дејност ДАТАПОНС ДОО Скопје**

ул. Никола Парапунов бр.3-а/18-ц/1, Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, зелена, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **2** - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците, емајл (лакови), згуснувачи за бои, индиго (средство за боење), јаглен (црнило од јаглен-пигменти), глазури (премачкувачи), печатарска боја, печатарство (исполнување на печатарски бои), печатарство (печатарски бои), премачкувачи (непросирни лакови), премачкувачки /бои/, премачкувачи /непросирни лакови/ (разредувач на непросирни лакови), разредувач на бои, разредувач на лакови, сушени бои (средство за брзо сушење на боите), тапети (средства за симнување тапети), тер-хартија /покривна хартија/ (премази за тер хартија) /бои/, фиксативи /лакови/, цинкова сива боја /пигмент/, црнила /боечки материјали или бои/, чадно црнило за индустриска употреба

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив, што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјали, фотографии, канцелариски материјали, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи, карти за играње, печатарски букви, клишиња, адреси (апарати за печатење адреси), адреси (клишиња за адреси), адреси (печати со адреси), адреси (плочки со адреси) за апарати за адреси, албуми, амбалажа (хартија за амбалажа), амбалажа за шишиња /картонска или хартиена/, амбалажирање, бакорез, бакорез (ножеви за бакорез), бележници, блокови за цртање, блокови /карнети/, бришачи за перца, бришачи /хартиени/, бришење (гумички за бришење), бришење (модел за бришење), бришење (производи за бришење), брошури, весници, вискоза (фолии од вискоза, вињети (апарати за украсување со вињети), влезници, билети, возни билети, упатници, восок за печатење, впивачи, впишувачи /апарати/ (хартија за впишувачи), врвки за машини за пишување, вреќи за отпадоци од хартија или пластика, вреќички /обвивки, џебови/ за амбалажирање /од хартија или пластичен материјал/, гравирани уметнички предмети, гравирање (плочи за гравирање), гравури, графички прикази, графички слики, графички цртежи, грбови /хартиени печати/, гуми за бришење, гуми за поврзување списи, гумирана ткаенина за производи од хартија или за домаќинство, гумирани траки /хартиени производи/, даска за сложување /типографија/, декоративни вазни од хартија за цвеќе, дијаграми, дрвена хартија, држач за моливи, дупчени картони за ткајачки разбои, дупчење (канцелариски апарати за дупчење), електрокардиографи (хартија за електрокардиографи), етикети (рачни апарати за ставање етикети), етикети /не се од ткаенина/, завеси од хартија, златни перца за пишување, знаменца, знамиња /хартиени/, знаци



/бројки и букви/, јавачи на картички од картотека, јаглен за цртање (моливи), календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, каталози, каширана хартија, книги, книги (ознаки за страници на книги), книшки /работни книшки, пасоши итн/, компјутерски пишуваачи (ленти со боја за пишуваачи), конфети, корици за неповрзани списанија, кутии за сликарски бои /училишен прибор/, кутии за хартиени производи /канцелариски артикли/, кутии од картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење фотографии (апарати за лепење на фотографии), лепливи материји за хартиени производи или за домаќинство, китографии /каменопечат/, литографски камења, мали печати /нотарски потписи/, мапи за пишување, маси за цртање, маслена хартија, мастилници, мастило, материји за размножување /шаблони/, машини за пишување, меурчести листови /од пластика/ за амбалажа нацрти, нотеси за вметнување, нумератори, обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), обвивки за шишиња /од хартија или картон/, обрасци, олеографија, палетизација (пластични обвивки) /растегливи/ за палетизација, пантографи /прибор за пречртување/, папки (фина бела хартија, папки за документи, настели /моливи/, паус хартија, пергамент хартија, печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатење (канцелариски апарати за печатење), печатење (смеши за печатење), печатење (тесто за печатење), печатење (уреди за ставање печати), печати (кутии за печати), печатници (печатени работи) плакати (плочи за поставување плакати) од хартија и картон, плакати писма (хартија за писма), плочи со адреси (уреди за пишување на адресите) проспекти, публикации, разгледници, размножување (апарати за размножување), размножување (ткаенина за разнесување на бојата за апарати за размножување), самокопирна хартија, светлечка хартија фотографии, фотографии (стативи за фотографии), хартија, хартија за копирање /карбон хартија/

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи канцелариски работи, објавување на рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, плакатирање /огласување/ промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламните огласи (ширење на рекламни огласи)

(210) **TM 2002/613** (220) 30/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

ASK FOR MORE

(591) црна, црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи, концентрати, и други препарати за правење напие

(210) **TM 2002/614** (220) 31/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**
100 Route 206 North Peapack, N.J. 07977, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

DEPO-PROVERA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2002/616** (220) 01/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД „ АД-Скопје**
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК

(540)

ХАМЕРШЛАК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материји за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли



- (210) **TM 2002/617** (220) 01/08/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware corporation**
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

REYATAZ

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски препарати за третман и превенција на кардиоваскуларни болести, болести и нарушувања на централниот нервен систем, удар, рак (канцер), воспалување и болести на воспалувања, респираторни и инфективни болести, авто-имунолошки болести, антибиотици

- (210) **TM 2002/623** (220) 08/08/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички друм” 6.б., YU
- (740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. "Партизански одреди" 21, 1000, Скопје
- (540)

GLIORAL

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

- (210) **TM 2002/624** (220) 08/08/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **GlaxoSmithKline Biologicals S.A.**
Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

QUINTANRIX

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции за човечка употреба; вакцини

- (210) **TM 2002/625** (220) 08/08/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **PHARMACIA ENTERPRISES S.A.**
6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg G.D., LU
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

SOMAVERT

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба како антагонисти на хормон за растење

- (210) **TM 2002/628** (220) 08/08/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **THE BLACK & DECKER CORPORATION**
701 E.Joppa Road Towson, MD 21286, US
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје
- (540)

DEWALT

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 7 - алати и машини на електричен погон; посебно дупчалки; преси за дупчење; компресиски дупчалки; брусилки, ударни завртки и завртки што со удар се поставуваат, алати за израмнување и за сечење метал и дрво во рамнина; алати за спојување плочи; ротациски алати; уреди за чистење со песочен млаз; пили; пили за отсекување; кружни пили; пили со кос засек; реципрочни и наизменични пили, столни пили, сврдла и приклучни алати; посебно сврдла за дупчење; сврдла за профилирање и сврдла за одвртување и завртување; стегачки глави за дупчалки и клучеви за стегачки глави за дупчалките, сечачи на дупки, вретенести пили, сечива и тркала (водилки) за пили; посебно абразивни водилки; брусилки за водилките (тркалцата) и жици за водилките; делови за истите
- кл. 9 - батерии, батериски пакувања и полначи за батерии

- (210) **TM 2002/631** (220) 12/08/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Visa International Service Association („Visa“) a Delaware corporation**
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, US
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **36** - финансиски услуги, вклучително и банкарски услуги, плаќање фактури и услуги за поднесување документи, услуги за кредитни картички, услуги за долговни картички, услуги за трошковни картички, услуги за претходно платени картички што се даваат преку наснимено салдо, електронски долговни и кредитни трансакции, исплата во готово, електронски готовински трансакции, услуги за увид во влогови и машини за автоматска исплата, услуги за укажување на продажба и укажување на трансакција, услуги за овластување за вршење трансакции, услуги за обработка на плаќање, проверка на долговни и кредитни картички, услуги за проверка и веродостојност на исправноста на трансакциите на плаќање, услуги за олеснување на плаќањето помеѓу поединци преку електронски средства; електронски трансфер на пари, услуги за работење со „смарт“ картички и за електронско плаќање во готово, имено, размена на валута во обезбедена средина преку глобални електронски комуникациски мрежи, доставување информации и извештаи за кредитни и долговни картички, раководење со финансиски записи, услуги за електронски пренос на пари и размена на валути, финансиски информации што се доставуваат преку компјутер со помош на обезбедени информации преку компјутерска мрежа

- (210) **TM 2002/634** (220) 14/08/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **VURAL GIYIM SANAYII VE TICARET LIMITED SIRKETI, UGUR MUMCU**
MAHALLESİ, FATİH CADDESİ, NO: 8 GAZIOSMANPASA İSTANBUL, TR
- (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
- (540)

CRACKER

- (591) Во сите бои и комбинации.
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **25** - облека, чевли и капи

- (210) **TM 2002/635** (220) 14/08/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB**
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
- (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
- (540)



- (591) зелена, црвена, бела, црна и златно жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - кафе

- (210) **TM 2002/636** (220) 14/08/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB**
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
- (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
- (540)



- (591) зелена, црвена, бела, црна, златно жолта и сребрена


(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

(210) **TM 2002/637** (220) 14/08/2002
(442) 31/12/2005
(731) **FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB**
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, црвена, бела, црна, златно жолта и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе


(210) **TM 2002/638** (220) 14/08/2002
(442) 31/12/2005
(731) **FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB**
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна, жолта и сребрена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кикиритки обложени со тесто од жита со вкус на шунка

(210) **TM 2002/639** (220) 14/08/2002
(442) 31/12/2005
(731) **FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB**
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
(540)



(591) светло сина, црвена, бела, црна, жолта и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кикиритки обложени со тесто од жита со вкус на скара

(210) **TM 2002/640** (220) 14/08/2002
(442) 31/12/2005
(731) **MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation**
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

ALTESPA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди



(210) **TM 2002/641** (220) 15/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

CRYSTAL' AIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за белеење и други супстанции за перење и миење; средства за нега на ткаенина; смекшувачи на ткаенини; средства за перење; препарати за чистење, полирање, чистење на дамки и абразивни препарати; мирис; миризливо дрво; ароми; суштествени масла; миризливи препарати што се испуштаат во воздух во форма на чад, пареа или гас со цел парфемирање на воздухот; дезодоранси за лична употреба

кл. 4 - свеќи; миризливи или парфемирани свеќи; свеќи за

парфемирање на воздухот; осветлувачи; осветлен восок; свеќници и фитили


кл. 5 - средства за освежување на воздухот; препарати за прочистување на воздухот; препарати за освежување на воздухот во соби; миризливи препарати за освежување и парфемирање на воздухот; дезодоранси; средства за неутрализирање на миризби; апарати за дезинфекција; инсектициди; парастидици; средства за уништување инсекти; фунгициди

(210) **TM 2002/642** (220) 16/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) **FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.**
4-7, Doshomachi 3-chome, Chou-ku, Osaka, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2002/650** (220) 21/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

DECOSPHERE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за белеење и други супстанции за перење и миење; средства за нега на ткаенина; смекшувачи на ткаенини; средства за перење; препарати за чистење, полирање, чистење на дамки и абразивни препарати; мирис; миризливо дрво; ароми; суштествени масла; миризливи препарати што се испуштаат во воздух во форма на чад, пареа или гас со цел парфемирање на воздухот; дезодоранси за лична употреба

кл. 4 - свеќи; миризливи или парфемирани свеќи; свеќи за парфемирање на воздухот; осветлувачи; осветлен восок; свеќници и фитили

кл. 5 - средства за освежување на воздухот; препарати за прочистување на воздухот; препарати за освежување на воздухот во соби; миризливи препарати за освежување и парфемирање на воздухот; дезодоранси; средства за неутрализирање на миризби; апарати за дезинфекција; инсектициди; парастидици; средства за уништување инсекти; фунгициди

(210) **TM 2002/653** (220) 23/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Bristol-Myers Squibb Company,**
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

ABILIFY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман и превенција на кардиоваскуларни болести, болести и нарушувања на централниот нервен систем, удар, рак (канцер), воспалување и болести на воспалувања, респираторни и инфективни болести, авто-имунолошки болести, антибиотици

(210) **TM 2002/654**

(220) 26/08/2002

(442) 31/12/2005

(731) **PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.**
Ante Starcevic 32, HR 48000 Koprivnica, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно сина, црвена, кафена, бела, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - детска храна; диететски производи

кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за храна и масти

кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока; саго; надоместоци за кафе; брашно и производи од жита; леб; колач; благи производи; бонбони; сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; пециво; сол; оцет, сосови; мирудии; мраз за разладување

(210) **TM 2002/655**


(220) 26/08/2002

(442) 31/12/2005

(731) **PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.**
Ante Starcevic 32, HR 48000 Koprivnica, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, кафена, бела, жолто кафена, сина, жолта, зелена, портокалова и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - детска храна; диететски производи

кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за храна и масти

кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока; саго; надоместоци за кафе; брашно и производи од жита; леб; колач; благи производи; бонбони; сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; пециво; сол; оцет, сосови; мирудии; мраз за разладување

(210) **TM 2002/656**

(220) 26/08/2002

(442) 31/12/2005

(731) **PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.**
Ante Starcevic 32, HR 48000 Koprivnica, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, кафена, бела, жолта, зелена и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - детска храна; диететски производи
 кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за храна и масти
 кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока; саго; надоместоци за кафе; брашно и производи од жита; леб; колач; благи производи; бонбони; сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; пециво; сол; оцет, сосови; мирудии; мраз за разладување

(210) TM 2002/657

(220) 26/08/2002

(442) 31/12/2005

(731) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.

Ante Starcevic 32, HR 48000 Koprivnica, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолто кафена, кафена, бела, црвена, жолта, сина, зелена и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - детска храна; диететски производи
 кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за храна и масти
 кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока; саго; надоместоци за кафе; брашно и производи од житарици; леб; колач; благи производи; бонбони; сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; пециво; сол; оцет, сосови; мирудии; мраз за разладување

(210) TM 2002/659

(220) 27/08/2002

(442) 31/12/2005

(731) Kraft Foods AS

Johan Thore Holsts plass 1, N-0566 Oslo, NO

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

DAIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, замена на кафе, чај и какао, вклучително и напиеви направени од нив; шеќер и засладувачи; брашно и нутриционистички препарати направени од жита, жита за доручек, паста и други продукти од тесто, пици, „Russian rasies“, пити, леб, колач и конфекционирани слатки вклучително чоколади и слатка; сладолед, јогурт сладолед, замрзнат јогурт и мраз; сол, сенф, кечап, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, ужинки во форма на пуканки и житни грицкалки како и ужинки базирани на жито, ориз, јачмен, 'рж или колач

(210) TM 2002/660

(220) 28/08/2002

(442) 31/12/2005

(731) KRAFT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI SEYHLI KOYU SANAYI CAD. NO.36 PENDIK ISTANBUL, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

CIPSO

(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

- (210) **TM 2002/662** (220) 28/08/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Beutlich L.P.**
1541 Shields Drive, Waukegan, Illinois 60085-8304, US
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

PERIDIN-C

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - таблети и/или капсули за против вирусни состојби, против настинка и против хеморагични состојби

- (210) **TM 2002/663** (220) 02/09/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **„VIOTROS - Industry of Foodstuff - Preparations & Treatment of Milk, Industrial and Commercial Societe Anonyme“ работи и како „VIOTROS AVEE“**
Olymbou 32, Kalochori, Thessaloniki, GR
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)



- (591) сина, модра, жолта, бела, маслинесто зелена, темно маслинесто зелена, окер
- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сирење, млеко и млечни производи, месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови; јајца; масла и масти за јадење, конзервирана храна во конзерви, конзервирани салати во оцет (туршии)

- (210) **TM 2002/664** (220) 04/09/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **BP p.l.c.**
1 St James's Square, UK
- (740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
- (540)



- (591) зелена и жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - масла и масти, мазива, горива, масла за подмачкување, хидраулични масла, сите вклучени во класата 04
кл. 35 - обезбедување интернет портални уреди за он-лајн трговија; обезбедување он-лајн уреди за набавка; фотокопирање, деловни односи за набавка на стока за продажба во соодветни продавници, услужни станици, продавници за храна за носење, пекари, кафетерии, ресторани, автомати, канцелариски услуги, менаџмент на лојалноста на муштеријата, поттикнувачки и промоционални шеми; совети за работа на пекари, продавници на храна за носење, кафетерии, ресторани, услужни станици и соодветни продавници, обезбедување роба за продавници на мало, работа на услужни станици; услуги поврзани со бензиски пумпи и продавници што се наоѓаат на истите; услуги на мали продавници што работат 24 часа; продажба и снабдување со пијалоци преку автомати
кл. 37 - подмачкување возила, одржување, чистење и поправка; полирање возила; миенење на возила; услужни станици за возила; поправка на внатрешноста на автомобилот; вулканизација и поправка на гумите на возилото, сите вклучени во класата 37
кл. 39 - дистрибуција и достава на горива, воздушни и водени, за употреба на моторите на возилата
кл. 43 - услуги во кафетерии, снек барови и продавници за храна за носење



(210) **TM 2002/677** (220) 04/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Unilever N.V.**
Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) модра, златна, жолта, бела и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - диететски препарати, нитриционистички додатоци, особено диететски маргарин за медицинска употреба

кл. 29 - колбаси, паштета и месни производи за мачкање; маргарин, путер, масти за готвење и пржење, производи од сирење, кравјо сирење, млеко и производи од млеко, обрано млеко, млечни производи, јогурт, крем, вештачки крем и сирење, јајца, џем, желеа, соја грав; јајце во прав, масти и масла за јадење

кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока; саго; вештачко кафе; брашно и производи направени од жита; леб; тесто за колач и слатки; овошни сладоледи; мед; меласа, квасец; прашок за печиво; сол; сенф; оцет; соја сос; салатни преливи; мајонез мирудии; сосови (како мирудии); мраз

кл. 32 - безалкохолни пијалаци што содржат овошни сокови и млеко, матеница или јогурт

(210) **TM 2002/683** (220) 05/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Uponor Innovation AB**
Industrivagen, SE-51381 FRISTAD, SE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

UPONOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни згради; метални материјали за железнички шини;

неелектрични кабли и жици од обични метали; браварски производи, ситни метални производи; метални цевки и туби; сефови; производи од обични метали, што не се опфатени со другите класи; руди

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојки, спојки и преносни уреди (освен за сувоземни возила); земјоделски направи и алатки, освен рачни, инкубатори за јајца

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотогравски, кинематографски, оптички, за вагање мерење, сигнализација, контрола (инспекција); помош (спасување) и настава апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски продажни машини и механизми за апаратите што се активираат со парички или жетони; регистар-каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожари

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење) ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни потреби

кл. 17 - цевки, туби, делови и опрема за напред наведените производи, сите изработени од пластика; спојки, изолациони материјали за цевки подно греење, монтажни плочи за подно греење

кл. 19 - неметални цевки, туби и олуци и сливници; делови и опрема за сите напред наведени производи

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги

(210) **TM 2002/684** (220) 05/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **HUMAX Co., Ltd.**

HUMAX Venture Tower 271-2, Seohyeon-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-050, KR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

HUMAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - приемници за сателитско телевизиско емитување, приемници за кабелско телевизиско емитување, аудио и видео приемници, DVD апарати за репродукција, DVD-RW, MP3, опрема за одредување на локацијата на сателитот и на земјата, уреди за репродукција на компакт дискови, наснимен компјутерски софтвер, пренослива комуникациска опрема

(210) **TM 2002/685** (220) 06/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

FERRO GRADUMET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/689** (220) 10/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey)**

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман (лекување) на ракот

(210) **TM 2002/690** (220) 10/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **KYE SYSTEMS CORP. Taiwan corporation**

No. 492, Sec. 5, Chung Hsin Rd., San Chung, Taipei Hsien, TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компјутери, компјутерски печатари, драјвови за диск, компјутерски програми, тастатури за компјутери, монитори за компјутери, екрани со течен кристал, сканери за компјутери, матични плочи за компјутери, „интерфејс” картички, картички за додадени вредности (даноци, хонорари), дигитализатори, глумче, топче за водење на курсорот, електронска плоча, рачка за управување на курсорот, подлошка за игри, тркало за натпреварување, засилувач, звучник, подесувач на фреквенцијата, видео рекордер, компакт диск само за читање, драјвови за компакт дискови само за читање, драјвови за дигитални видео дискови само за читање, уред за репродукција на дигитални видео дискови, направи за складирање дискети, уреди за непрекинато напојување, модем, модемски картички, картички за мрежи за локални области, „етернет” картички, „интерфејс” картички за мрежно работење, адаптери за мрежи за локални области, прекинувачи, утикачи, мостови, насочувачи, „set top” кутија, Digital Subscriber Line Access Multiplex, камера за персонален компјутер, дигитална камера, звучник, картички, видеокартички, картички за видео графичко распоредување, графички картички, PDA (персонален дигитален помошник), основа, двоен синхронизиран кабел, дигитален наснимувач, уред за репродукција MP3, уреди за репродукција со дигитален „интерфејс” за музички инструменти, GPS (систем за глобално позиционирање), картички од меѓународни здруженија за мемориски картички за персонален компјутер наменети за џебен компјутер, микрофон, телефон што се поставува на глава, слушалки, компјутерски куќишта



(210) **TM 2002/691** (220) 11/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички Друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

DEFRINOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/692** (220) 11/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички Друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

VERMIZOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/693** (220) 11/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички Друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

EVITA SELEN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/695** (220) 13/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ELBISCO HOLDING S.A.,**
23Kolokotroni str., 14562 Kefalari, Kifissia, GR

(740) ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, адвокат
ул. “29 Ноември” бр.56, 1000, Скопје

(540)

SWEET HOME

(591) жолта, црна, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз

кл. 35 - промет на големо и мало (трговија)

(210) **TM 2002/698** (220) 18/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI ANONIM Sirketi**

Bostanci Kozyatagi, Ankara Asfalti Uzeri Huseyin Celik Sok. 81090 KADIKOY-ISTANBUL, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. “Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта, портокалова, црвена, виолетова, темно сина, светло сина и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки губриња, смеши за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви наменети за индустријата

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материји за боење, средства за нагизување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун, и производи од нив, што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

(210) TM 2002/700

(220) 19/09/2002

(442) 31/12/2005

(731) NBA Properties, Inc.

645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, имено чорапи, обувки, кошаркарски обувки и патики, маици, кошули, дуксери, спортски панталони (тренирки), панталони, костуми за капење и кратки горни маици, дресови, куси панталони, пиџами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, ремени, вратоврски, машки пиџами, шапки, зимски костуми, зимски панталони, зимски кратки горни маици, јакни, блузи со качулки што не прокиснуваат, капуту, платнени лигавчиња, врзулки за глава, манжетни, престилки, боксер-куси панталони, панталони, капи, заштитници за уши, ракавици, ракавици без прсти (само со палец), ткаени и плетени кошули, костуми, фустани и униформи за лицата што ги бодрат натпреварувачите (навивачи)

(210) TM 2002/702

(220) 23/09/2002

(442) 31/12/2005

(731) Make-Up Art Cosmetics Inc.

767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметички производи, дрогериски производи за нега на кожата, производи за нега на косата и парфимерија

(210) TM 2002/704

(220) 24/09/2002

(442) 31/12/2005

(731) GALLAHER LIMITED

Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE, Surrey KT13 0QU, UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

ул. „Питу Гули“ 70, 1000 Скопје

(540)

LD PLATINUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одвоено од тутунот а не се за медицински намени и не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци за цигари и кибрити



(210) **TM 2002/705** (220) 24/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **GALLAHER LIMITED**
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 0QU, UK

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
ул. "Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(591) комбинација од црна, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одвоено од тутунот а не се за медицински намени и не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

(210) **TM 2002/706** (220) 24/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **LUKATEX Ltd**
23, Dragan Tcankov Blvd., Sofia 1000, BG

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** - аспиратори; електрични мешалки; електро-механички машини за подготвување пијалоци; блендери (електрични мешалки) за куќни потреби; бојлери; машини за сечење леб; компресори за фрижидери; машини за миење садови; машини за сушење; машини за месо; електрични куќни уреди; електрични процесори за храна; електрични преси за овошје за куќни потреби; електрични уреди за мелење /кршење/ (толчење) за куќни потреби; електрични рачни машини за дупчење; електрични кујнски машини; електрични ножеви; електрични

апарати и машини за чистење; машини за лупење; машини за плакнење; електрични ножици; машини за шиене; вакуумски чистачи; машини за перење; електрични апарати за заварување; електрични машини за бришење за домашни потреби

кл. **11** - инсталации за осветлување; загревање, производство на пареа, печење, ладење, сушење, вентилација; инсталации за еркондишн; инсталации за вентилација за возила; опрема за вентилација за инсталации за еркондишн; уреди за печење за домашни потреби; камини, електрични машини за кафе; опрема за греење; електрични радијатори; тави; апарати за печење; рерни за печење; фризерни (уреди за ладење); електрични готвачки преси; електрични уреди за пржење; електрични бојлери на гас; скари; апарати за вентилација; апарати за колач; електрични садови за готвење; електрични котли; микробранови печки; плочи за приготвување колач; фен за коса; апарати за ладење пијалоци; апарати за печење кафе; апарати за печење овошје; апарати за вентилација и освежување; апарати и машини за замрзнување; уреди и инсталации за замрзнување; фрижидери и комори за замрзнување

кл. **35** - агенции за увоз-извоз; организација на изложби за комерцијални и рекламни цели; систематизација и компилација на информации во компјутерски бази на податоци; бизнис-менаџмент и организација на консултации; акционерство; директно писмено рекламирање; јавно рекламирање; сметководство; книговодство; комерцијално-информативни агенции; бизнис-менаџмент асистенција; пребарување во компјутерски бази на податоци; комерцијална или индустриска менаџмент асистенција

кл. **37** - одржување и услуги за репарирање; услуги за инсталации; приклучување; рамковни и услуги за инсталации; надзор (супервизија) на градежни конструкции

(210) **TM 2002/709** (220) 24/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **„РЕПЛЕКФАРМ“ АД**
ул. „Козле“ бр. 188 Скопје, МК

(740) **СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје

(540)

КЛАРИЦИН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди



(210) **TM 2002/711** (220) 24/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) „РЕПЛЕКФАРМ” АД
ул. „Козле” бр. 188 Скопје, МК
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

ЛЕКСАН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во медици-
ната; храна за бебиња; фластери, материјали за
завои; материјали за пломбирање заби и забарски
смоли; средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/715** (220) 26/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **SMITHKLINE BEECHAM PLC**
980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје
(540)

EVODART

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2002/716** (220) 27/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД**
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр.19, 1000 Скопје,
МК
(540)

COSMOFON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2002/717** (220) 27/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Aramis Inc.**
767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ARAMIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - козметички производи за нега на кожата,
дрогериски производи, производи за нега на
косата и парфимерија

(210) **TM 2002/718** (220) 27/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Aramis Inc.**
767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

LAB SERIES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - козметички производи за нега на кожата,
дрогериски производи, производи за нега на
косата и парфимерија

(210) **TM 2002/719** (220) 27/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **La Mer Technology, Inc.**
767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

CREME DE LA MER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - козметички производи за нега на кожата,
дрогериски производи, производи за нега на
косата и парфимерија



(210) **TM 2002/721** (220) 30/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Трговско друштво за производство, услуги, транспорт и трговија „СТЕЛА-6“ увоз-извоз ДОО**

7500 Прилеп, ул. Велебит бр. 27, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. „Апостол Гусларот“ бр. 4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање патувања

(210) **TM 2002/722** (220) 30/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Друштво за производство, промет, превоз и услуги 2002 - ПАЛАС увоз-извоз ДОО**

7500 ПРИЛЕП ул. Задарска бр. 4, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. „Апостол Гусларот“ бр. 4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање патувања

(210) **TM 2002/723** (220) 30/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Друштво за превоз, услуги, трговија на големо и мало ЧИБУК-КОМПАНИ Сарафилоски Звонко ДООЕЛ**

нас. Точила I згр. Ц 10/16, Прилеп, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. „Апостол Гусларот“ бр. 4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање патувања

(210) **TM 2002/724** (220) 30/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **KWANG YANG MOTOR CO., LTD.**

35, Wan Hsing Street, San Min District, Kaohsiung City, TW

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти; лубриканти (средства за подмачкување); производи за впивање, влажнење и врзување на прашина; горива (вклучително го и бензинот за моторите) и светлечките материји; свеќи, фитили

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и агрегати (освен за копнени возила); спојки и преносни компоненти (освен за копнени возила); земјоделски алатки; инкубатори за јајца; делови и приклучоци за сите гореспоменати производи

кл. 12 - возила; уреди за движење по земја, воздух или вода; делови и приклучоци за сите гореспоменати производи

(210) **TM 2002/725** (220) 30/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) **KWANG YANG MOTOR CO., LTD.**
35, Wan Hsing Street, San Min District, Kaohsiung City, TW

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

KYMSO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти; лубриканти (средства за подмачкување); производи за впивање, влажнење и врзување на прашина; горива (вклучително и бензинот за моторите) и светлечките материји; свеќи, фитили

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и агрегати (освен за копнени возила); спојки и преносни компоненти (освен за копнени возила); земјоделски алатки; инкубатори за јајца; делови и приклучоци за сите гореспоменати производи

кл. 12 - возила; уреди за движење по земја, воздух или вода; делови и приклучоци за сите гореспоменати производи

(210) **TM 2002/727** (220) 01/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Alza Corporation**
1900 Charleston Road, Mountain View, CA 94039-7210, CA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

CONCERTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување заболувања на хиперактивност и отсуство на внимание кај деца

(210) **TM 2002/729** (220) 01/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Синирли Сорумлу Мармара Зејтин Тарим Кооператифлери Бирлиги МАРМАРАБИРЛИК**
од Буреа-Измир карајолу 29.км Башкој Бурса, TR

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. „Партизански одреди“ 21, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2002/730** (220) 01/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **OFFICE 1 SUPERSTORES INTERNATIONAL INC.**
125 APAQUOGUE RD., PO BOX 5093, EAST HAMPTON, NY 11937, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, модра и жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од тие материјали што не се опфатени со другите класи; печатарски производи

кл. 35 - услуги на продажба на стоки од класата 16, канцелариски материјал и опрема



(210) **TM 2002/731** (220) 01/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PLIVA d.d.**
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје
(540)

MAXFLU

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2002/738** (220) 04/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Zippo Manufacturing Company**
33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

ZIPPO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожни корици (футроли) за пенкала (налив пера); кожни пирофорични (pyrophoric) запалки и навлаки (футроли) за ленири

(210) **TM 2002/739** (220) 04/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **GREEK COOPERATIVE CIGARETTE MANUFACTURING COMPANY S.A.**
SEKAP S.A., Xanthi, GR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

JET-SET

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, производи за пушачи и кибрити

(210) **TM 2002/740** (220) 04/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Perutnina Ptuj, d.d.**
Potrceva c. 10, 2250 PTUJ, SI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела и зелено-жолти нијанси
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - производи од пилешко месо

(210) **TM 2002/741** (220) 04/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Друштво за електронско-телкомуникациски материјали и услуги ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ А.Д.Скопје**
Бул.Јане Сандански бр.111, МК
(740) СЕРДЈУК ВАСИЛИЕ, адвокат
ул."Стив Наумов" 22, 1000, Скопје
(540)



(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила) машински спојници и трансмисиски елементи земјоделски направи

кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола, спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се

активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 15 - музички инструменти

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, машини за пишување и канцелариски прибор, материјали за пакување, што не се опфатени со другите класи

кл. 17- каучук, гума, азбест, лискун и производи од нив, што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични маси

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството (не се од благородни метали или преслечени со нив), чешли и сунгери, четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полупреработено стакло (освен градежно стакло) стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2002/742** (220) 04/10/2002

(442) 31/12/2005

(731) **Друштво за електронско-телкомуникациски материјали и услуги ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ А.Д.Скопје**

Бул.Јане Сандански бр.111, МК

(740) СЕРДЈУК ВАСИЛИЕ, адвокат
ул."Стив Наумов" 22, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила) машински спојници и трансмисиски елементи земјоделски направи

кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола,

спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 15 - музички инструменти

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, машини за пишување и канцелариски прибор, материјали за пакување, што не се опфатени со другите класи

кл. 17 - каучук, гума, азбест, лискун и производи од нив, што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични маси

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството (кои не се од благородни метали или преслечени со нив), чешли и сунгери, четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полупреработено стакло (освен градежно стакло) стакларија, порцеолан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2002/743**

(220) 07/10/2002

(442) 31/12/2005

(731) **Hyundai Motor Company**

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

CRDI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - патнички автомобили, комбиња, камиони за ѓубре, автобуси, спортски автомобили, камиони, возила ладилници, приколки, дизел мотори за сувоземни возила и бензински мотори за сувоземни возила



(210) **TM 2002/769** (220) 09/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **JADRAN-Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ROZAMET

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2002/783** (220) 15/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **„ЈАКА - 80“ АД Радовиш ОЕ Развој**
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

BARALGETAS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2002/790** (220) 15/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ELBISCO HOLDING S.A.**
23 Kolokotroni str., 14562 Kefalari, Kifissia, GR

(740) ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, адвокат
ул. "29 Ноември" бр.56, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни прера-
ботки, конзервирано, сушено и варено овошје и

зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и
млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии);
мирудии, мраз

кл. 35 - промет на големо и мало (трговија)

(210) **TM 2002/791** (220) 15/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ELBISCO HOLDING S.A.**
23 Kolokotroni str., 14562 Kefalari, Kifissia, GR

(740) ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, адвокат
ул. "29 Ноември" бр.56, 1000, Скопје
(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии);
мирудии, мраз

кл. 35 - промет на големо и мало (трговија)

(210) **TM 2002/792** (220) 15/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ELBISCO HOLDING S.A.**
23 Kolokotroni str., 14562 Kefalari, Kifissia, MK

(740) ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, адвокат
ул. "29 Ноември" бр.56, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз

кл. 35 - промет на големо и мало (трговија)

(210) ТМ 2002/793

(220) 15/10/2002

(442) 31/12/2005

(731) ЖИТО ЛУКС АД Скопје

ул. Васил Ѓоргов бр. 11, 1000 Скопје, МК

(740) ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, адвокат

ул. "29 Ноември" бр.56, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз

кл. 35 - промет на големо и мало (трговија)

(210) ТМ 2002/795

(220) 15/10/2002

(442) 31/12/2005

(731) Motorola, Inc. a Delaware corporation

1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

PARTYMOTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - телефони, преносни, радио-телефони или сателитски телефони, специјализирани мрежни компјутерски терминали за телекомуникации, факсимили, комуникатори; „интелигентни“ телефони, особено телефони со можност за пренос на податоци, говор и слики и пристап на интернет, праќање и примање телефакс пораки и електронска пошта; антени, батерии, полначи на батерии, уреди за напојување, куќишта или футроли или покривачи, копчи и стегачи, торби за мобилни телефони, персонални дигитални потсетници и компјутери и торби за додатна опрема за истите, особено за микрофони, звучници, слушалки со микрофон, батерии, покривачи и полнач за батерии; држачи, основи за маси, микрофони, звучници, слушалки со микрофон, додатна опрема за мобилни телефони како што се држачи кои ги ослободуваат рацете, слушалки со микрофон, микрофони и звучници за мобилни телефони; комплекти на прибор за адаптација на преносните комуникациски уреди и инструменти за употреба во возилата, кои опфаќаат антени, антенски преносни водови, антенски адаптери, кабли, слушалки, микрофони што се користат без да се држат со раце, држачи за телефони, звучници, полначи за автомобили, кабли за пренос на податоци, електрични проводници; лежишта за телефони како делови од телефонот, кабли за електрични адаптери, телефонски кабли, микрофони, звучници и полначи на батерии; апарати за снимање, складирање, пренос, прием и репродукција на податоци, звук, слика и/или видео прикази, особено основни станици што содржат насочени антени, електронски контролори на основни станици, насочени антени, микробранови радио-апарати, телефонски центри, пристапни точки за разгранување, прекинувачи за телекомуникациски потреби, сервери, рутери, „интелигенти“ картички, модеми, мултиплексери; електрични кабли и кабли од оптички влакна, електронски системи и апарати, особено скремблери, дескремблери, кодери и декодери, за скремблирање, дескремблирање, кодирање и/или декодирање на гласот, податоци слики и видео записи, уреди за влез и излез на електронски податоци, особено терминали, приемници, предаватели, уреди за дешифрирање и примопредаватели со способност за обработка на сигналот од радио емитувањето, сателитски сигнали, телефакс сигнали, телевизиски, телекомуникациски, мрежни и инфрацрвени сигнали, сигнали на видео игри и сигнали на компјутерски податоци и за праќање, репродукција или прием на звук, слики, видео записи и мултимедиски записи или податоци; опрема за обработка на податоци, особено уреди за обработка на дигитални сигнали; компјутери, компјутерски софтвер и програми што се користат за пренос или репродукција или прием на звук, слики, видео записи или податоци преку телекомуникациска мрежа или системи помеѓу терминали и за подобрување и олеснување на користење и пристап на компјутерските мрежи

и телефонските мрежи; компјутерски софтвер за управување со базите на податоци за општа намена; компјутерски софтвер за електронско трговско работење што му овозможува на корисникот безбедно да ги праќа нарачките и да врши исплата во областа на електронските деловни трансакции преку глобалната компјутерска мрежа или телекомуникациска мрежа; софтвер за обука и техничка поддршка за компјутери и мобилни телефони од областа на телекомуникацијата; компјутерски софтвер за обавување на работи за оржување на компјутерот; софтвер за компјутерски игри; компјутерски софтвер и програми што содржат музика, филмови, анимации, електронски книги и игри од општо-забавен карактер; извори на напојување за елементи на комуникациските мрежи, особено батерии и уреди за напојување; потстанции или репетитори, особено појачувачи на сигналот или појачувачи на репетиторот; мултимедиски системи, особено софтвер за дистрибуција на информации и интерактивна содржина што е во текст, слика, видео запис и звук на корисниците во областа на комуникацијата и мултимедиски терминали за компјутери; сателитски, кабелски и/или земски приемници и антени, прекинувачи и мотори за нив; монитори, екрани за мобилни телефони; кориснички уреди за врска со компјутерот, особено тастатури, додатни тастатури, тастатури за посебна намена, тастери, командни табли и екрани; компјутерски софтвер и програми за управување и работа на радио-телекомуникациските уреди, компјутерски софтвер за пристап, пребарување означување и барање информации и податоци од глобалните компјутерски мрежи и од глобалните телекомуникациски мрежи, за прегледување и движење по веб-сајтовина овие мрежи и компјутерски софтвер за праќање и примање кратки пораки и електронска пошта и за филтрирање на нетекстуални информации од податоци; аналогни и дигитални примопредаватели или приемници за пренос на податоци, говор, слики и видео записи; софтвер за електронски игри за мобилни телефони; камери, особено фотоапарати, дигитални камери, филмски камери, видео камери; системи и уреди за електрични парични трансакции, особено „интелигентни“ картички, читачи на „интелигентните“ картички; машини за сметање; картички за комуникациски цели, особено картички на податоци, модемски картички и факс-модем картички за комуникациски цели, сите за користење со комуникациските уреди; електронски публикации, особено прирачници за корисниците на компјутер снимени на компјутерски медиуми; неснимени аудио и видео касети, ленти, компакт-дискови; снимени аудио и видео касети, ленти и компакт-дискови кои содржат музика, филмови, анимации, електронски книги, видео-игри; аудио и видео ленти, касети, дигитални видео-дискови, видео компакт-дискови, интерактивни компакт-дискови, ласерски дискови, мини-дискови и mp3 дискови и уреди за снимање и репродукција од компакт дискови и нивни периферни уреди со содржини за забава, информации, медиумски материјали, прирачници и материјали за

подучување; телевизори; слушалки; двогледи; очила за сонце; очила; уреди за тревога во случај на насилно влегување и пожар; стерео опрема, особено стерео приемници и појачувачи, репродукциски уреди со звучници за компакт дискови, mp3 дискови и мини дискови

кл. 38 - услуги во областа на телекомуникациите и радиокомуникациите, особено услуги во врска со сателитските преноси, телефонските комуникации, пренос на телеграми, телетекст, факсимили и електронска пошта, услуги на телевизиски емитувања, електронско праќање говорни пораки, особено снимање, складирање и потоа пренос на говорни пратки по телефон, одржување видео телеконференции, електронски пренос на говор, видео запис, пораки и податоци, пренос на говор, говорна пошта, праќање на дигитални текстуални пораки, телефакс пошта и пејџинг услуги; обезбедување пристап на телекомуникациската мрежа со оптички влакна, управување со мрежата и водење на администрацијата, планирање на телекомуникациската мрежа, и радио емитување; обезбедување телекомуникациски приклучоци на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување повеќекориснички пристап кон глобалната компјутерска информациска мрежа преку компјутери, радио уреди, радио пејџери, целуларни телефони и лични дигитални потсетници; изнајмување и лизинг на телекомуникациските мрежи и телекомуникациските уреди, особено на основните станици што се состојат од антени и антенски столбови, предаватели, приемници, уреди за обработка на сигнали, микробранови радио линии за врска, кабли за врска, уреди за напојување и ормарчиња за електронски контролори на основните станици, усмерени антени, микробранови радио-апарати, телефонски центри, опремите за вршење пренос во комуникацијата, пристапните точки на разгранување, прекинувачи за телекомуникациска намена, сервери, рутери, картички на податоци, модеми, мултиплексерите; електрични кабли и кабли од оптички влакна, софтвери и програми за скремблирање, дескремблирање, кодирање и декодирање на гласот, податоците, сликите и видео записите

кл. 42 - основни и применети истражувања во областа на физиката, хемијата, техниката, компјутерското програмирање, информативната технологија и телекомуникациите; истражувања и развој на новите производи за други во областа на телекомуникациите; истражувања и развој на нови производи за други во областа на телекомуникационата и информативната технологија; проектирање компјутерски софтвер за други; проектирање компјутерски бази на податоци за други; проектирање интерфејс за компјутерски софтвер за други; компјутерско програмирање за други; проектирање и развој на дигиталните телекомуникациски системи за јавни и приватни мрежи; изнајмување и лизинг на програми за обработка на податоци; советодавни услуги од областа на телекомуникацијата, непосредно или преку глобалната компјутерска информативна

мрежа; услуги на компјутерско консултирање преку глобалната компјутерска мрежа; дистрибуција на аудио, видео и мултимедиски содржини преку глобалните компјутерски мрежи; обезбедување компјутерски услуги по барање кои овозможуваат корисникот да прима персонализирани информации преку глобалната компјутерска мрежа или преку рачните безжични уреди, вклучително радио пејџери, целуларни телефони, лични комуникациски служби и лични дигитални потсетници; обезбедување персонализирани информации по барање од широката лепеза теми преку радио уреди и глобалната компјутерска мрежа; компјутерски услуги како што се обезбедување интерактивен сајт на глобалната компјутерска мрежа достапен преку компјутер, површинските водови и радио комуникациските уреди, кој интерактивен сајт опфаќа еден центар на лични податоци што има прилагодлив адресар, календар, центар за електронска пошта и други орудија за лично планирање на времето и зголемување на продуктивноста, кој исто така содржи широка лепеза на информации за комуникациските производи, услуги, технологија и други општи информации од областа на комуникациските производи, услуги, технологии и други општи информации од областа на комуникацијата

(210) **TM 2002/796** (220) 15/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Motorola, Inc. a Delaware corporation**
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

HELLOMOTO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - телефони, преносни, радио-телефони или сателитски телефони, специјализирани мрежни компјутерски терминали за телекомуникации, факсимили, комуникатори; „интелигентни“ телефони, особено телефони со можност за пренос на податоци, говор и слики и пристап на интернет, праќање и примање телефакс пораки и електронска пошта; антени, батерии, полначи на батерии, уреди за напојување, куќишта или футроли или покривачи, копчи и стегачи, торби за мобилни телефони, персонални дигитални потсетници и компјутери и торби за додатна опрема за истите, особено за микрофони, звучници, слушалки со микрофон, батерии, покривачи и полнач за батерии; држачи, основи за маси, микрофони, звучници, слушалки со микрофон, додатна опрема за мобилни телефони како што се држачи кои ги ослободуваат рацете, слушалки со микрофон, микрофони и звучници за мобилни

телефони; комплекти на прибор за адаптација на преносните комуникациски уреди и инструменти за употреба во возилата, кои опфаќаат антени, антенски преносни водови, антенски адаптери, кабли, слушалки, микрофони што се користат без да се држат со раце, држачи за телефони, звучници, полначи за автомобили, кабли за пренос на податоци, електрични проводници; лежишта за телефони како делови од телефонот, кабли за електрични адаптери, телефонски кабли, микрофони, звучници и полначи на батерии; апарати за снимање, складирање, пренос, прием и репродукција на податоци, звук, слика и/или видео прикази, особено основни станици што содржат насочени антени, електронски контролори на основни станици, насочени антени, микробранови радио-апарати, телефонски централи, пристапни точки за разграничување, прекинувачи за телекомуникациски потреби, сервери, рутери, „интелигентни“ картички, модеми, мултиплексери; електрични кабли и кабли од оптички влакна, електронски системи и апарати, особено скремблери, дескремблери, кодери и декодери, за скремблирање, дескремблирање, кодирање и/или декодирање на гласот, податоци слики и видео записи, уреди за влез и излез на електронски податоци, особено терминали, приемници, предаватели, уреди за дешифрирање и примопредаватели со способност за обработка на сигналот од радио емитувањето, сателитски сигнали, телефакс сигнали, телевизиски, телекомуникациски, мрежни и инфрацрвени сигнали, сигнали на видео игри и сигнали на компјутерски податоци и за праќање, репродукција или прием на звук, слики, видео записи и мултимедиски записи или податоци; опрема за обработка на податоци, особено уреди за обработка на дигитални сигнали; компјутери, компјутерски софтвер и програми што се користат за пренос или репродукција или прием на звук, слики, видео записи или податоци преку телекомуникациска мрежа или системи помеѓу терминали и за подобрување и олеснување на користење и пристап на компјутерските мрежи и телефонските мрежи; компјутерски софтвер за управување со базите на податоци за општа намена; компјутерски софтвер за електронско трговско работење што му овозможува на корисникот безбедно да ги праќа нарачките и да врши исплата во областа на електронските деловни трансакции преку глобалната компјутерска мрежа или телекомуникациска мрежа; софтвер за обука и техничка поддршка за компјутери и мобилни телефони од областа на телекомуникацијата; компјутерски софтвер за обавување на работи за оржување на компјутерот; софтвер за компјутерски игри; компјутерски софтвер и програми што содржат музика, филмови, анимации, електронски книги и игри од општо-забавен карактер; извори на напојување за елементи на комуникациските мрежи, особено батерии и уреди за напојување; потстанции или репетитори, особено појачувачи на сигналот или појачувачи на репетиторот; мултимедиски системи, особено софтвер за дистрибуција на информации и интерактивна



содржина што ево текст, слика, видео запис и звук на корисниците во областа на комуникацијата и мултимедиски терминали за компјутери; сателитски, кабелски и/или земски приемници и антени, прекинувачи и мотори за нив; монитори, екрани за мобилни телефони; кориснички уреди за врска со компјутерот, особено тастатури, додатни тастатури, тастатури за посебна намена, тастери, командни табли и екрани; компјутерски софтвер и програми за управување и работа на радио-телекомуникациските уреди, компјутерски софтвер за пристап, пребарување означување и барање информации и податоци од глобалните компјутерски мрежи и од глобалните телекомуникациски мрежи, за прегледување и движење по веб-сајтови на овие мрежи и компјутерски софтвер за праќање и примање кратки пораки и електронска пошта и за филтрирање на нетекстуални информации од податоци; аналогни и дигитални примопредаватели или приемници за пренос на податоци, говор, слики и видео записи; софтвер за електронски игри за мобилни телефони; камери, особено фотоапарати, дигитални камери, филмски камери, видео камери; системи и уреди за електрични парични трансакции, особено „интелигентни“ картички, читачи на „интелигентните“ картички; машини за сметање; картички за комуникациски цели, особено картички на податоци, модемски картички и факс-модем картички за комуникациски цели, сите за користење со комуникациските уреди; електронски публикации, особено прирачници за корисниците на компјутер снимени на компјутерски медиуми; неснимени аудио и видео касети, ленти, компакт-дискови; снимени аудио и видео касети, ленти и компакт-дискови кои содржат музика, филмови, анимации, електронски книги, видео-игри; аудио и видео ленти, касети, дигитални видео-дискови, видео компакт-дискови, интерактивни компакт-дискови, ласерски дискови, мини-дискови и тр3 дискови и уреди за снимање и репродукција од компакт дискови и нивни периферни уреди со содржини за забава, информации, медиумски материјали, прирачници и материјали за подучување; телевизори; слушалки; двогледи; очила за сонце; очила; уреди за тревога во случај на насилно влегување и пожар; стерео опрема, особено стерео приемници и појачувачи, репродукциски уреди со звучници за компакт дискови, тр3 дискови и мини дискови

кл. 38 - услуги во областа на телекомуникациите и радиокомуникациите, особено услуги во врска со сателитските преноси, телефонските комуникации, пренос на телеграми, телетекст, факсимили и електронска пошта, услуги на телевизиски емитувања, електронско праќање говорни пораки, особено снимање, складирање и потоа пренос на говорни пратки по телефон, одржување видео телеконференции, електронски пренос на говор, видео запис, пораки и податоци, пренос на говорот, говорна пошта, праќање на дигитални текстуални пораки, телефакс пошта и пејџинг услуги; обезбедување пристап на телекомуникациската мрежа со оптички влакна, управување со мрежата и водење на администрацијата, планирање на

телекомуникациската мрежа, и радио емитување; обезбедување телекомуникациски приклучоци на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување повеќекориснички пристап кон глобалната компјутерска информациска мрежа преку компјутери, радио уреди, радио пејџери, целуларни телефони и лични дигитални потсетници; изнајмување и лизинг на телекомуникациските мрежи и телекомуникациските уреди, особено на основните станици што се состојат од антени и антенски столбови, предаватели, приемници, уреди за обработка на сигнали, микробранови радио линии за врска, кабли за врска, уреди за напојување и ормарчиња за електронски контролори на основните станици, усмерени антени, микробранови радио-апарати, телефонски центри, опремите за вршење пренос во комуникацијата, пристапните точки на разгранување прекинувачи за телекомуникациска намена, сервери, рутери, картички на податоци, модеми, мултиплексерите; електрични кабли и кабли од оптички влакна, софтвери и програми за скремблирање, дескремблирање, кодирање и декодирање на гласот, податоците, сликите и видео записите

кл. 42 - основни и применети истражувања во областа на физиката, хемијата, техниката, компјутерското програмирање, информативната технологија и телекомуникациите; истражувања и развој на новите производи за други во областа на телекомуникациите; истражувања и развој на нови производи за други во областа на телекомуникационата и информативната технологија; проектирање компјутерски софтвер за други; проектирање компјутерски бази на податоци за други; проектирање интерфејс за компјутерски софтвер за други; компјутерско програмирање за други; проектирање и развој на дигиталните телекомуникациски системи за јавни и приватни мрежи; изнајмување и лизинг на програми за обработка на податоци; советодавни услуги од областа на телекомуникацијата, непосредно или преку глобалната компјутерска информативна мрежа; услуги на компјутерско консултирање преку глобалната компјутерска мрежа; дистрибуција на аудио, видео и мултимедиски содржини преку глобалните компјутерски мрежи; обезбедување компјутерски услуги по барање кои овозможуваат корисникот да прима персонализирани информации преку глобалната компјутерска мрежа или преку рачните безжични уреди, вклучително радио пејџери, целуларни телефони, лични комуникациски служби и лични дигитални потсетници; обезбедување персонализирани информации по барање од широката лепеза теми преку радио уреди и глобалната компјутерска мрежа; компјутерски услуги како што се обезбедување интерактивен сајт на глобалната компјутерска мрежа достапен преку компјутер, површинските водови и радио комуникациските уреди, кој интерактивен сајт опфаќа еден центар на лични податоци што има прилагодлив адресар, календар, центар за електронска пошта и други орудија за лично планирање на времето и зголемување на продуктивноста, кој исто



така содржи широка лепеза на информации за комуникациските производи, услуги, технологија и други општи информации од областа на комуникациските производи, услуги, технологии и други општи информации од областа на комуникацијата

(210) **TM 2002/800** (220) 16/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

TWIMAX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз; а особено чоколада, бисквити, кеси, вафли, бисквити преливни со чоколада и вафли прелиени со чоколада

(210) **TM 2002/801** (220) 17/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **МЕДИА ДОО**
ул. Шумадијска бр. 6/1, Скопје, МК
(540)

MEDIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, влажни шамичиња, шамичиња за еднократна употреба
кл. **5** - фармацевтски производи; крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфетки, хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материали за завои
кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба, носни шамичиња од хартија за еднократна употреба, салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

(210) **TM 2002/802** (220) 18/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **„Generika Inform Impex-Milka Draga-nova”ET(Сo.)**
1505 Sofia, ul. „Sultan tepe” 19, BG
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GENERIKA-ASPIBAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски препарати

(210) **TM 2002/804** (220) 18/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ЛЕОВ, Трајче**
ул. Костурска 51, 1400 Велес, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **6** - метални лимови, метални конструкции, метални конструкции (преносни), садови (резервоари) за киселини (метални), садови за течни горива (метални), силоси (метални), цевки (метални арматури за цевки), цевки (метални цевки за слевање), цевки (метални цевки со повеќе отвори за цевки), цевки (метални цевки), челични конструкции, челични лимови, челични цевки

кл. **11** - греалки за воздух, калорифери, греалки за кревет, греалки за купатило, греалки за нозе, греење(електрични апарати за греење), греење (инсталации за греење), грејачи за вода (бојлери), грејачи за вода, грејачи за пегла, грејачи за храна, грејачи на тело, грејачки плочи, електрични бојлери, електрични радијатори, печење (ражен за печење), печки (решетки за печки), печки (уреди за греење), плочи за греење

кл. **40** - бојадисување, галванизација, електролиза (обложување со постапка на електролиза), заварување, леене метали, калење метали, обложување на металите, обработка на металите, стружење, точење (острење), хромирање



(210) **TM 2002/806** (220) 21/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**
100 Route 206 North, Pearack, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи и супстанции;
лекови и вакцини

(210) **TM 2002/808** (220) 22/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **МЕДИА ДОО**
ул. Шумадијска бр. 6/1, СКОПЈЕ, МК

(540)

MEDIA FASHION COLOR CREME

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагизување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, влажни шамичиња, шамичиња за еднократна употреба

кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфетки, хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материали за завои

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба, носни шамичиња од хартија за еднократна употреба, салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

(210) **TM 2002/809** (220) 22/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **МЕДИА ДОО**
ул. Шумадијска бр. 6/1 СКОПЈЕ, МК

(540)

MABELLA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагизување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, влажни шамичиња, шамичиња за еднократна употреба

кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфетки, хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материали за завои

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба, носни шамичиња од хартија за еднократна употреба, салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

(210) **TM 2002/812** (220) 23/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Акционерско друштво за производство на апарати за домаќинство МЕТАЛАЦ БИТОЛА А.Д.**

Индустриски квартал бб, 7000 Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

METALEC BITOLA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - арматури за градба /метални/, метални врски, метална градба, метални конструкции, метални конструкции/преносни/, опрема/метална/ за домаќинство, заштитници за печки, регистарски таблички /метални/, прачки на метални решетки, решетки за печки /метални/, метални силоси, челични конструкции

кл. 11 - греалки за бањи, грејачи за вода, инсталации за дистрибуција на водата, греалки за воздух /калорифери/, греалки за бања, греалки за нозе, електрични апарати за греење, инсталации за греење, уреди за греење на тврдо или течно гориво или гас, грејачи за вода /бојлери/, грејачи на тела, грејачки плочи, електрични бојлери, електрични радијатори, печки за пекарници, ражен за печење, арматура за печки, обликувана опрема за печки, простор за пепел во печките, решетки за печки, уреди за полнење на печките, печки /огниште/, печки /уреди за греење/, плочи за греење

(210) **TM 2002/813** (220) 23/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Акционерско друштво за производство на апарати за домаќинство МЕТАЛЕЦ БИТОЛА А.Д.**

Индустриски квартал бб, 7000 Битола, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

АНТИКА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - печки-уреди за греење

(210) **TM 2002/814** (220) 23/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Акционерско друштво за производство на апарати за домаќинство МЕТАЛЕЦ БИТОЛА А.Д.**

Индустриски квартал бб, 7000 Битола, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

HERAKLEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - печки-уреди за греење

(210) **TM 2002/815** (220) 23/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Акционерско друштво за производство на апарати за домаќинство МЕТАЛЕЦ БИТОЛА А.Д.**

Индустриски квартал бб, 7000 Битола, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - арматури за градба /метални/, метални врски, метална градба, метални конструкции, метални конструкции/преносни/, опрема/метална/ за домаќинство, заштитници за печки, регистарски таблички /метални/, прачки на метални решетки, решетки за печки /метални/, метални силоси, челични конструкции

кл. 11 - греалки за бањи, грејачи за вода, инсталации за дистрибуција на водата, греалки за воздух /калорифери/, греалки за бањи, греалки за нозе, електрични апарати за греење, инсталации за греење, уреди за греење на тврдо или течно гориво или гас, грејачи за вода /бојлери/, грејачи на тела, грејачки плочи, електрични бојлери, електрични радијатори, печки за пекарници, ражен за печење, арматура за печки, обликувана опрема за печки, простор за пепел во печките, решетки за печки, уреди за полнење на печките, печки /огниште/, печки /уреди за греење/, плочи за греење


(210) **TM 2002/817** (220) 24/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **TDR d.o.o.**

Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(591) комбинација од бела, сина, црвена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - филтер цигари

- (210) **TM 2002/820** (220) 28/10/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (591) црна, бела, жолта, темно и светло
зелена.окер и кафена
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **30** - мајонез со маслиново масло

- (210) **TM 2002/821** (220) 28/10/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (591) црна, бела, жолта, темно и светло зелена и
кафена
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **30** - мајонез со маслиново масло

- (210) **TM 2002/827** (220) 29/10/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **МЕДИА ДОО**
ул.Шумадијска бр. 6/1 СКОПЈЕ, МК
- (540)

KLESH

- (551) индивидуална
- (510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, влажни марамчиња, марамчиња за еднократна употреба

кл. **5** - фармацевтски производи; крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфетки, хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба, женски влошки, тампони, ветеринарски препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материали за завои

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со други класи, бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба, носни марамчиња од хартија за еднократна употреба, салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

- (210) **TM 2002/829** (220) 30/10/2002
(442) 31/12/2005

- (731) **ETA zivilska industrija, d.d.**
Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, SI
- (740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
ул."Питу Гули" 70, 1000 Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
- (510, 511)

кл. **29** - месо, риби, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пастеризирано овошје и зеленчук; замрзнато овошје и зеленчук; длабоко замрзнато овошје и зеленчук; со помош на замрзнување осушено овошје и зеленчук; желеа, џемови, мармелади, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, додатоци за кафе; брашно и производи од жито; леб, колач, слатки, сладолед, мед, сируп од меласа; квасец, прашок за подигање на тестото; сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мраз

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи и бобинки, што не се опфатени во другите класи; сурово, непреработено овошје и зеленчук; семиња; природни билки; природно цвеќе



(210) **TM 2002/833** (220) 30/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје
(540)

GALLOFAK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/834** (220) 30/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје
(540)

KALCIGAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/835** (220) 30/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје
(540)

FARIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/836** (220) 30/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје
(540)

GASTROGAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/840** (220) 30/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **BP p.l.c.**
1 St James's Square, London, SW1Y 4 PD, England, UK

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување; горива; светлечки материи; нехемиски адитиви за масла и горива; мазива и средства за подмачкување; средства од метал што имаат подмачкувачки карактеристики; машински масла;



масла за опрема, автомобилно финално масло за возење; восоци; нафта желе за индустриска употреба

кл. 37 - миење возила, вулканизирање гуми и одржување мотори на возила, сите снабдувани преку услужни станици; услужни станици за возила кои вклучуваат и оддели за полнење; бензински станици

кл. 39 - дистрибуција и достава на горива, воздушни и водени, услуги за повторно полнење, услуги на станици за повторно полнење на возилата; складирање стока

кл. 43 - хотелски услуги; менаџмент за сместување во кампови на земја; услуги во кафулиња, кафетерии, кантини, снабдувања, ресторани и снек-барови; пекари; услуги во продавници за храна за носење; обезбедување храна и пијалоци; обезбедување средства за потребите на конференции; исто; изнајмување соби; обезбедување сместување во кампови на земја

(210) **TM 2002/841** (220) 31/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Трговско друштво за производство, услуги, транспорт и трговија „ТБ ПЕЖО-2001“ увоз-извоз ДООЕЛ**

7500 ПРИЛЕП, ул. Коста Абрашевиќ бр.20, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање на патувања

(210) **TM 2002/849** (220) 04/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Ravintoraisio Oy**

Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

BORDS EVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

(210) **TM 2002/851** (220) 04/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул. „Батајнички друм“ б.б., YU

(740) **ЕРОЛ ХАСАН, адвокат**

Бул. „Партизански одреди“ 21, 1000, Скопје

(540)

NOVALGETOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/852** (220) 04/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул. „Батајнички друм“ б.б., YU

(740) **ЕРОЛ ХАСАН, адвокат**

Бул. „Партизански одреди“ 21, 1000, Скопје

(540)

DAKTANOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/853** (220) 04/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул. „Батајнички друм“ б.б., YU

(740) **ЕРОЛ ХАСАН, адвокат**

Бул. „Партизански одреди“ 21, 1000, Скопје



(540)

TRIAGIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/854**

(220) 04/11/2002

(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул."Батајнички друм", б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

Бул." Партизански одреди" 21, 1000, Скопје

(540)

BOROGAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/855**

(220) 04/11/2002

(442) 31/12/2005

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**

ул."Батајнички друм", б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

Бул." Партизански одреди" 21, 1000, Скопје

(540)

PALADOR LIV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2002/856**

(220) 06/11/2002

(442) 31/12/2005

(731) **ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „МУЛТИПРОМ“ ДООЕЛ - СКОПЈЕ**

ул. „ИНДУСТРИСКА“ бб, 1040 Маџари - Скопје, МК

(540)

OLIMP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) **TM 2002/859**

(220) 07/11/2002

(442) 31/12/2005

(731) **Compagnie Generale des Etablissements Michelin-Michelin & Cie**

12 Cours Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9, FR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

LATITUDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - пневматски гуми и внатрешни гуми за тркала за возила; газечки површини за регенерирање на пневматски гуми; гасеници за возила (гасеничари)

(210) **TM 2002/869**

(220) 11/11/2002

(442) 31/12/2005

(300) BAZ026006A 06/07/2002 BH

(731) **MDP „NIRS“ Srpski Brod, ZDP Rafinerija Ulja Modrica p.o. Vojvode Stepe 49, Modrica, BA**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје



(540)



(591) зелена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, на-
ката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
губриња, смеси за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви наменети за индустријата

кл. 4 - индустриски масла и масти, средства за под-
мачкување; соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување; горива (вклучително
и течните горива за мотори) и материи за
осветлување; свеќи и фитили за осветлување

кл. 35 - групирање на разни производи за сметка
на трети лица (вклучително и нивниот превоз)
заради овозможување на потрошувачот полесно
воочување и купување на тие производи

кл. 37 - градење, поправка, услуги на поставу-
вање

кл. 40 - обработка на материјали, вклучително
и преработка и доработка на петрохемиски
производи

(210) TM 2002/870 (220) 11/11/2002

(442) 31/12/2005

(731) MDP „NIRS“ Srpski Brod, ZDP Rafinerija Ulja
Modrica p.o. Vojvode Stepe 49, Modrica, BA(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - масло за мотори

(210) TM 2002/871

(220) 11/11/2002

(442) 31/12/2005

(731) MDP „NIRS“ Srpski Brod, ZDP Rafinerija Ulja
Modrica p.o. Vojvode Stepe 49, Modrica, BA(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - масло за мотори

(210) TM 2002/877

(220) 11/11/2002

(442) 31/12/2005

(731) Smithers-Oasis Company

2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls,
Ohio 44221, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)

OASIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 - пенести потпирачи за цветни аранжмани

кл. 21 - контејнери, плочи или подножја со било
каква форма од порозен синтетички материјал
или синтетичка пена за природни како и вештачки
билки и цвеќиња

(210) TM 2002/878

(220) 11/11/2002

(442) 31/12/2005

(731) МЕДИА ДОО

ул. Шумадиска бр. 6/1, 1000 СКОПЈЕ, МК

(540)

SCANDIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, влажни шамичиња,
шамичиња за еднократна употреба

кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, пред-



лошки, хигиенски пелени и салфетки, хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба, носни шамичиња од хартија за еднократна употреба, салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

- (210) **TM 2002/883** (220) 12/11/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **„ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој**
ул. Маршал Тито бр. 2, Радовиш, МК
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
- (540)

AMINALON

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

- (210) **TM 2002/884** (220) 12/11/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **KABUSHIKI KAISHA MOLTEN**
1-8 Yokogawa-Shinmachi, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JP
- (740) БИНПРО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 28 - топки за игри, имено, топки за одбојка, кошарка, фудбал, ракомет, американски фудбал, топки за рагби фудбал, ватерполо топки, меки топки (за безбол), други топки за игри или спортови; вреќи и торби за носење топки; други спортски производи; играчки, вклучени во интернационалната класа 28

- (210) **TM 2002/885** (220) 13/11/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **MERCK & CO ., Inc., a New Jersey corporation**
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, US
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

DUVEPRA

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2002/886** (220) 13/11/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **MERCK & CO ., Inc., a New Jersey corporation**
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, US
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

DUTOSA

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2002/887** (220) 13/11/2002
(442) 31/12/2005
- (731) **Diners Club International Ltd.**
8430 W. Bryn Mawr Ave., Chicago, IL 60631, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје



(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот, а особено услуги поврзани со кредитни картички; програми за лојалност на корисниците на кредитните картички; помош на патниците во форма на обезбедување медицински и правни препораки-совети, обновување или замена на изгубени или украдени патни документи, тревелс-патни чекови и кредитни картички

(210) **TM 2002/889** (220) 14/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) **The Procter & Gamble Company , a company organized and existing under the laws of the State of Ohio**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

BIOMAT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагизување

(210) **TM 2002/890** (220) 14/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**
100 Route 206 North Peapack, N.J. 07977, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

SURVELL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/891** (220) 15/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) **J. Safra Holdings (Gibraltar) Limited , a corporation organized and existing under the laws of Gibraltar**

2nd Floor, Imossi House, 1/5 Irish Town, Gibraltar, GI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

BANQUE JACOB SAFRA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, банкарски и финансиски услуги

(210) **TM 2002/893** (220) 18/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) **PLIVA d.d.**
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје
(540)

PLIVA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата и науката

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, одматување и стружење; сапуни; парфимериски производи, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи; диететски супстанции за употреба во медицината, храна за доенчиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и за земање забни отпечатоци (забарски смоли); средства за дезинфекција; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2002/897** (220) 19/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) **THE LONDON TOBACCO COMPANY LIMITED**
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 2PG , UK

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. "Апостол Гусларот" бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутн, производи од тутун, прибор за пушачи, запалки, кибрит

(210) TM 2002/898

(220) 20/11/2002

(442) 31/12/2005

(731) United Parcel Service of America, Inc., a corporation organized and existing under the Laws of the State of Delaware

55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компјутерски програми и софтвер; батерии; уреди за алтернативно напојување со струја; заштитници на пулсирања, магнетни дискови и траки, печатари, ваги и скенери

кл. 35 - логистички менаџмент; интегрирано следење и менаџмент на комерцијални трансакции; рекламирачки услуги; деловни менаџмент услуги; деловни административни услуги; услуги за канцелариско работење; обезбедување компјутеризирано следење на пакети во транзит; дистрибуција на мостри; услуги за асистенција при менаџмент; консултантски услуги за менаџмент

кл. 36 - комерцијални услуги за обезбедување заем; услуги за посредување на царина; набавки при расцаринување; обезбедување при времени увозни обврзници; обработка на визи/квоти;

обезбедување царински обврзници; обезбедување враќање на царината; рекламација на царински давачки за други; осигурителни услуги; финансиски услуги; монетарни услуги; услуги со недвижности; посредувачки (брокерски) услуги; банкарски услуги; услуги со финансирање; производствени услуги; кредитни услуги; административни услуги сврзани со побарување по гаранции; услуги за посредување во недвижности; поморско осигурување; справување со ризик

кл. 39 - шпедиција; пакување стока за транспорт; услуги за превоз на писма, документи, соопштенија, печатен материјал и друга стока и предмети со разни транспортни средства; вклучително и сродни услуги во класата 39 како што е складирање, сместување стоки во склад; пакување, испорака и враќање назад на стоката сврзана со претходно наведеното

(210) TM 2002/900

(220) 22/11/2002

(442) 31/12/2005

(731) YILDIZ HOLDING A.S.

Davutpasa Caddesi No: 10, Topkapi, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

ULKER TUTKU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли, бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени со чоколада

(210) TM 2002/922

(220) 25/11/2002

(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

ул. Батајнички друм б.б., YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

Бул. "Партизански одреди" 21, 1000, Скопје

(540)

FLORMIDAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицина; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди



(210) **TM 2002/927** (220) 26/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**
Dansome Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

DESTREE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и други субстанции за перење алишта и миене садови; препарати за алишта; препарати за алишта наменети за суво перење; препарати за полирање кујна и стакло; препарати за чистење, полирање и светнување, како и абразивни препарати; чистачи на килими; шампони, детергенти; сапуни; препарати за употреба во домаќинството; смекнувачи на ткаенина; адитиви за алишта; препарати за отстранување дамки; сите горе наведени стоки со или без дезинфекциски компоненти

(210) **TM 2002/928** (220) 26/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Reckitt Benckiser NV**
Gebou de Appelaer, De Fruittuinen 2-12, 2132 NZ, Hoofddorp, NL

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

LOVELAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и други субстанции за перење алишта и миене садови; препарати за алишта; препарати за алишта наменети за суво перење; препарати за полирање кујна и стакло; препарати за чистење, полирање и светнување, како и абразивни препарати; чистачи на килими; шампони, детергенти; сапуни; препарати за употреба во домаќинството; смекнувачи на ткаенина; адитиви за алишта; препарати за отстранување на дамки; сите горе наведени стоки со или без дезинфицирани компоненти, во меѓународната класа

(210) **TM 2002/975** (220) 06/12/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Друштво за трговија и услуги увоз-извоз**
Смилев Дејан и др. ЕЛЕН ДОО

ул. Егејска бр. 122, 7500 Прилеп, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, портокалова, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање патувања

(210) **TM 2002/981** (220) 09/12/2002
(442) 31/12/2005

(731) **LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation**
Levi's Plaza 1155 Battery Street , San Francisco, California 94111, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - паричници; футроли за клучеви; футроли за бизнис картички; ранци; торби за на рамо; актенчанти; чанти; патни торби; патна опрема направена од кожа; големи торби, торби-вреќи за чување работи, сите вклучени во оваа класа

кл. 25 - панталони, фармерки, куси панталони (шорцеви), работни костуми-комбинезони, кошули маици, Т-маици, блузи, елеци, џакети, палта, спортски палта, џемпери, горни делови од тренерки, панталони тренерки, долна облека, шапки-капи, вратоврски, колани, чорапи и чевли

(210) **TM 2002/983** (220) 09/12/2002
(442) 31/12/2005

(731) **Dallas Project Holdings Limited**
Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, BB

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - компјутерски софтвер за дизајнирање, инсталирање и извршување главна рамка и клиент/сервер апликациони програми; за интегрирање на финансиски функции и функции за производство и продажбени функции на работењето; компјутерски софтвер за менаџмент на услуги што го поддржуваат работењето; компјутерски софтвер за услуги на муштерии опфатени во класата 09

кл. **16** - памфлети, книги, флаери, брошури, списанија, извештаи, весници, прирачници и водичи од областа на бизнис менаџментот, информатичката технологија и компјутерските информации опфатени во класата 16

кл. **35** - менаџмент услуги, консалтинг, планирање и информации поврзани со истите; деловни маркетинг совети; деловно посредување за обезбедување компјутерски хардвер и софтвер за трети лица; комерцијален и бизнис консалтинг и информации; бизнис консалтинг во врска со спојување и стекнување; деловни анализи; анализи на пазарот; деловни проценки; помош во менаџментот на комерцијалните активности и прикази на истражувањата на пазарот; истражувања на полето на комерцијалните активности; економски истражувања и анализи; изведување стручни деловни извештаи; организирање и водење на трговски презентации и конференции за комерцијални или рекламни цели во комерцијалниот и менаџмент секторот; административен менаџмент на проекти од областа на развојот, специфицирањето, поставувањето и примената на информатички систем; деловен консалтинг во областа на трговијата со технолошки производи; обезбедување информации поврзани со консалтинг во областа на организацијата на претпријатијата; горенаведените услуги предадени преку светската мрежа на канцеларии во меѓународната класа 35

кл. **36** - финансиски услуги; монетарни услуги; финансиски совети и анализи; ризично финансирање на капитал во меѓународната класа 36

кл. **37** - инсталација, одржување и поправка на

компјутери, компјутерски системи, компјутерски мрежи и хардвер; инсталација, примена, одржување и поправка на хардвер, истото и за компјутерски системи и компјутерски мрежи во меѓународната класа 37

кл. **41** - обука, курсеви, семинари и работилници од областа на развојот и имплементацијата на компјутерскиот софтвер, употреба на компјутерски софтвер, деловни активности и деловен менаџмент; развивање на материјал за обука од областа на развојот и имплементацијата на софтвер, употребата на софтверот, комерцијалните активности и менаџментот; организација на едукација во класови; распространување и изнајмување книги и друг печатен материјал за едукативни цели во меѓународната класа 41

кл. **42** - обезбедување информации во врска со информатичката технологија и употреба и апликација на компјутери и компјутерски системи; обезбедување информации во врска со консалтинг за информатичката технологија и употреба и апликација на компјутери и компјутерски системи; совети во врска со употребата и апликацијата на компјутери, компјутерски системи и развој на компјутерски системи; услуги на компјутерските научници, меѓу другите и развој на компјутерските системи; советување од областа на информатичката технологија; развој на компјутерскиот софтвер и интернет сајтови; инсталација, одржување и надградување на софтверот; посредување меѓу компании во меѓународната класа 42

(210) **TM 2002/987** (220) 10/12/2002
(442) 31/12/2005

(731) **RISO KAGAKU CORPORATION**
2-20-15 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **2** - мастило за печатење, паста за печатење, мастило за копирање, композити за печатење и други препарати за печатење и/или копирање; маслени бои; бои (colourings) и тонер кертриџи

кл. **7** - апарати и машини за печатење; печатарски преси (машини); печатарски плочи како што се „heat-perforatable flexible printing plates“;



полначи на хартија (paper feeders); машини за сортирање печатена хартија; апарати за печатење како и за правење матрици; машини за произведување на матрици; флеш единици за произведување матрици како делови од машини за произведување матрици; делови, приклучоци и аксесор за гореспоменатите производи; мастила и бои (colourings) за употреба во врска со гореспоменатите производи

кл. 9 - машини и апарати за репродуцирање слика; машини и апарати за копирање; фотографски, електростатски и термички машини и апарати за копирање; дигитални принтери; дигитални печатарски машини за канцелариска употреба; дигитални дупликатори; принтери за употреба со компјутери; флеш-тип матрици; флеш-тип единици за правење матрици; флеш светилки, флеш ламби; интерфејс за компјутери, единици на соларни батерии за гореспоменатите производи, факс машини; компјутерски програми; компјутерски софтвер; компјутерски периферални уреди и делови; приклучоци и аксесори за сите од гореспоменатите производи

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од хартија и/или картон; кутии од хартија и/или картон; карти, хартиени листови; канцелариски реквизити; канцелариски материјали; печатарски типови (printers type); печатарски блокови; матрична хартија, матрични листови; матрични плочи; мастилни перничиња; мастилни рибони; мастилни листови за дупликатори; печатарски сетови; печатски кит за употреба со матрична хартија; печатарски апарати за канцелариска употреба; копирачки апарати за канцелариска употреба; дупликатори; печатарски апарати, како и апарати за правење матрици за канцелариска употреба; делови, приклучоци и аксесорис за сите од гореспоменатите производи; секачи/ уништувачи на хартија; мастила за матрично или сито (screen) печатење и мимеографски мастила; различни бои мастила и „colourants“ за мастила, сите за употреба во домаќинството или канцелариска употреба

(210) **TM 2002/988** (220) 10/12/2002
(442) 31/12/2005

(731) **RISO KAGAKU CORPORATION**
2-20-15 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

RISOGRAPH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - мастило за печатење, паста за печатење, мастило за копирање, композити за печатење и други препарати за печатење и/или копирање; маслени бои; бои (colourings) и тонер кертрици

кл. 7 - апарати и машини за печатење; печатарски преси (машини); печатарски плочи како што се „heat-perforatable flexible printing plates“; полначи на хартија (paper feeders); машини за сортирање печатена хартија; апарати за печатење како и за правење матрици; машини за произведување на матрици; флеш единици за произведување матрици како делови од машини за произведување матрици; делови, приклучоци и аксесори за гореспоменатите производи; мастила и бои (colouring) за употреба во врска со гореспоменатите производи

кл. 9 - машини и апарати за репродуцирање слика; машини и апарати за копирање; фотографски, електростатски и термички машини и апарати за копирање; дигитални принтери; дигитални печатарски машини за канцелариска употреба; дигитални дупликатори; принтери за употреба со компјутери; флеш-тип матрици; флеш-тип единици за правење матрици; флеш светилки, флеш ламби; интерфејс за компјутери, единици на соларни батерии за гореспоменатите производи, факс машини; компјутерски програми; компјутерски софтвер; компјутерски периферални уреди и делови; приклучоци и аксесори за сите од гореспоменатите производи

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од хартија и/или картон; кутии од хартија и/или картон; карти, хартиени листови; канцелариски реквизити; канцелариски материјали; печатарски типови (printers type); печатарски блокови; матрична хартија, матрични листови; матрични плочи; мастилни перничиња; мастилни рибони; мастилни листови за дупликатори; печатарски сетови; печатски кит за употреба со матрична хартија; печатарски апарати за канцелариска употреба; копирачки апарати за канцелариска употреба; дупликатори; печатарски апарати, како и апарати за правење матрици за канцелариска употреба; делови, приклучоци и аксесорис за сите од гореспоменатите производи; секачи/ уништувачи на хартија; мастила за матрично или сито (screen) печатење и мимеографски мастила; различни бои мастила и „colourants“ за мастила, сите за употреба во домаќинството или канцелариска употреба

(210) **TM 2002/989** (220) 10/12/2002
(442) 31/12/2005

(731) **RISO KAGAKU CORPORATION**
2-20-15 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - мастило за печатење, паста за печатење, мастило за копирање, композити за печатење и други препарати за печатење и/или копирање; маслени бои; бои (colourings) и тонер кертрици

кл. 7 - апарати и машини за печатење; печатарски преси (машини); печатарски плочи како што се „heat-perforatable flexible printing plates“; полначи на хартија (paper feeders); машини за сортирање печатена хартија; апарати за печатење како и за правење матрици; машини за произведување на матрици; флеш единици за произведување матрици како делови од машини за произведување матрици; делови, приклучоци и аксесори за гореспоменатите производи; мастила и бои (colouring) за употреба во врска со гореспоменатите производи

кл. 9 - машини и апарати за репродуцирање слика; машини и апарати за копирање; фотографски, електростатски и термички машини и апарати за копирање; дигитални принтери; дигитални печатарски машини за канцелариска употреба; дигитални дупликатори; принтери за употреба со компјутери; флеш-тип матрици; флеш-тип единици за правење матрици; флеш светилки, флеш ламби; интерфејс за компјутери, единици на соларни батерии за гореспоменатите производи, факс машини; компјутерски програми; компјутерски софтвер; компјутерски периферални уреди и делови; приклучоци и аксесори за сите од гореспоменатите производи

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од хартија и/или картон; кутии од хартија и/или картон; карти, хартиени листови; канцелариски реквизити; канцелариски материјали; печатарски типови (printers type); печатарски блокови; матрична хартија, матрични листови; матрични плочи; мастилни перничина; мастилни рибони; мастилни листови за дупликатори; печатарски сетови; печатски кит за употреба со матрична хартија; печатарски апарати за канцелариска употреба; копирачки апарати за канцелариска употреба; дупликатори; печатарски апарати, како и апарати за правење матрици за канцелариска употреба; делови, приклучоци и аксесорис за сите од гореспоменатите производи; секачи/ уништувачи на хартија; мастила за матрично или сито (screen) печатење и мимеографски мастила; различни бои мастила и „colourants“ за мастила, сите за употреба во домаќинството или канцелариска употреба

(210) **TM 2005/4** (220) 04/01/2005
(442) 31/12/2005

(731) **УНИ-ВЕРСА МОЈАНОВСКИ-ЕБНЕР ЕДВ**
ИНТЕРНЕТ МОБИЛ Друштво за трговија на
големо и мало, услуги и изнајмување на стручни
кадри ДООЕЛ експорт-импорт, Битола
ул. „Солунска“ бр.210, Битола, МК

(740) БЛАГИЦА ВЕСКОВСКА, адвокат
ул. Архимедова 4, 7500, Прилеп

(540)



(591) розово, циклама и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, чевли и капи



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
кл.1	TM 2000/1302		TM 2002/0650		TM 2002/0055
	TM 2001/0032		TM 2002/0702		TM 2002/0091
	TM 2002/0141		TM 2002/0717		TM 2002/0117
	TM 2002/0313		TM 2002/0718		TM 2002/0131
	TM 2002/0458		TM 2002/0719		TM 2002/0132
	TM 2002/0465		TM 2002/0801		TM 2002/0133
	TM 2002/0518		TM 2002/0808		TM 2002/0135
	TM 2002/0519		TM 2002/0809		TM 2002/0136
	TM 2002/0580		TM 2002/0827		TM 2002/0139
	TM 2002/0698		TM 2002/0878		TM 2002/0140
	TM 2002/0869		TM 2002/0889		TM 2002/0149
	TM 2002/0893		TM 2002/0893		TM 2002/0150
			TM 2002/0927		TM 2002/0152
			TM 2002/0928		TM 2002/0153
кл.2	TM 2001/1152				TM 2002/0158
	TM 2001/1153				TM 2002/0169
	TM 2001/1158	кл.4	TM 2000/1302		TM 2002/0170
	TM 2002/0189		TM 2001/0032		TM 2002/0172
	TM 2002/0612		TM 2002/0434		TM 2002/0173
	TM 2002/0616		TM 2002/0459		TM 2002/0174
	TM 2002/0698		TM 2002/0641		TM 2002/0176
	TM 2002/0987		TM 2002/0650		TM 2002/0177
	TM 2002/0988		TM 2002/0664		TM 2002/0178
	TM 2002/0989		TM 2002/0724		TM 2002/0179
кл.3			TM 2002/0725		TM 2002/0181
	TM 2001/1026		TM 2002/0840		TM 2002/0182
	TM 2001/1156		TM 2002/0869		TM 2002/0183
	TM 2002/0052		TM 2002/0870		TM 2002/0184
	TM 2002/0156		TM 2002/0871		TM 2002/0194
	TM 2002/0157				TM 2002/0195
	TM 2002/0191	кл.5	TM 2001/1073		TM 2002/0196
	TM 2002/0198		TM 2001/1129		TM 2002/0197
	TM 2002/0205		TM 2001/1149		TM 2002/0205
	TM 2002/0273		TM 2001/1150		TM 2002/0206
	TM 2002/0301		TM 2001/1151		TM 2002/0207
	TM 2002/0434		TM 2001/1162		TM 2002/0208
	TM 2002/0447		TM 2001/1163		TM 2002/0210
	TM 2002/0453		TM 2001/1164		TM 2002/0211
	TM 2002/0456		TM 2001/1165		TM 2002/0212
	TM 2002/0457		TM 2001/1166		TM 2002/0213
	TM 2002/0458		TM 2001/1167		TM 2002/0214
	TM 2002/0459		TM 2001/1168		TM 2002/0217
	TM 2002/0464		TM 2001/1170		TM 2002/0218
	TM 2002/0484		TM 2001/1171		TM 2002/0222
	TM 2002/0522		TM 2002/0004		TM 2002/0224
	TM 2002/0554		TM 2002/0046		TM 2002/0242
	TM 2002/0555		TM 2002/0047		TM 2002/0249
	TM 2002/0641		TM 2002/0054		



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2002/0256		TM 2002/0577		TM 2002/0855
	TM 2002/0278		TM 2002/0578		TM 2002/0878
	TM 2002/0280		TM 2002/0580		TM 2002/0883
	TM 2002/0283		TM 2002/0583		TM 2002/0885
	TM 2002/0291		TM 2002/0596		TM 2002/0886
	TM 2002/0293		TM 2002/0597		TM 2002/0890
	TM 2002/0333		TM 2002/0598		TM 2002/0893
	TM 2002/0351		TM 2002/0599		TM 2002/0922
	TM 2002/0363		TM 2002/0600		
	TM 2002/0378		TM 2002/0601	кл.6	TM 2000/1302
	TM 2002/0383		TM 2002/0602		TM 2001/0032
	TM 2002/0384		TM 2002/0603		TM 2001/1159
	TM 2002/0385		TM 2002/0604		TM 2002/0034
	TM 2002/0386		TM 2002/0605		TM 2002/0225
	TM 2002/0387		TM 2002/0606		TM 2002/0299
	TM 2002/0388		TM 2002/0614		TM 2002/0683
	TM 2002/0389		TM 2002/0617		TM 2002/0804
	TM 2002/0390		TM 2002/0623		TM 2002/0812
	TM 2002/0391		TM 2002/0624		TM 2002/0815
	TM 2002/0392		TM 2002/0625	кл.7	TM 2001/1049
	TM 2002/0393		TM 2002/0640		TM 2002/0034
	TM 2002/0394		TM 2002/0641		TM 2002/0299
	TM 2002/0395		TM 2002/0642		TM 2002/0571
	TM 2002/0402		TM 2002/0650		TM 2002/0628
	TM 2002/0407		TM 2002/0653		TM 2002/0683
	TM 2002/0408		TM 2002/0654		TM 2002/0706
	TM 2002/0409		TM 2002/0655		TM 2002/0724
	TM 2002/0410		TM 2002/0656		TM 2002/0725
	TM 2002/0411		TM 2002/0657		TM 2002/0741
	TM 2002/0412		TM 2002/0662		TM 2002/0742
	TM 2002/0421		TM 2002/0677		TM 2002/0987
	TM 2002/0434		TM 2002/0685		TM 2002/0988
	TM 2002/0435		TM 2002/0689		TM 2002/0989
	TM 2002/0444		TM 2002/0691	кл.9	TM 2001/0032
	TM 2002/0452		TM 2002/0692		TM 2001/1049
	TM 2002/0454		TM 2002/0693		TM 2001/1159
	TM 2002/0455		TM 2002/0709		TM 2002/0209
	TM 2002/0458		TM 2002/0711		TM 2002/0296
	TM 2002/0459		TM 2002/0715		TM 2002/0297
	TM 2002/0464		TM 2002/0727		TM 2002/0299
	TM 2002/0469		TM 2002/0731		TM 2002/0303
	TM 2002/0480		TM 2002/0769		TM 2002/0304
	TM 2002/0485		TM 2002/0783		TM 2002/0316
	TM 2002/0486		TM 2002/0801		TM 2002/0370
	TM 2002/0490		TM 2002/0802		TM 2002/0427
	TM 2002/0498		TM 2002/0806		TM 2002/0438
	TM 2002/0522		TM 2002/0808		TM 2002/0439
	TM 2002/0543		TM 2002/0809		TM 2002/0442
	TM 2002/0551		TM 2002/0827		TM 2002/0470
	TM 2002/0556		TM 2002/0833		TM 2002/0471
	TM 2002/0557		TM 2002/0834		TM 2002/0571
	TM 2002/0560		TM 2002/0835		TM 2002/0628
	TM 2002/0561		TM 2002/0836		TM 2002/0683
	TM 2002/0565		TM 2002/0851		TM 2002/0684
	TM 2002/0569		TM 2002/0852		TM 2002/0690
	TM 2002/0572		TM 2002/0853		TM 2002/0741
	TM 2002/0576		TM 2002/0854		TM 2002/0742



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2002/0795		TM 2002/0859		TM 2002/0981
	TM 2002/0796				
	TM 2002/0898	кл.14	TM 2001/1026	кл.19	TM 2001/0032
	TM 2002/0983		TM 2002/0470		TM 2002/0225
	TM 2002/0987		TM 2002/0471		TM 2002/0299
	TM 2002/0988		TM 2002/0741		TM 2002/0683
	TM 2002/0989		TM 2002/0742	кл.20	TM 2002/0698
					TM 2001/0938
кл.10	TM 2002/0208	кл.15	TM 2002/0741	кл.21	TM 2002/0318
	TM 2002/0222		TM 2002/0742		TM 2002/0458
	TM 2002/0242				TM 2002/0459
	TM 2002/0278	кл.16	TM 2001/1158		TM 2002/0741
	TM 2002/0283		TM 2001/1159		TM 2002/0742
	TM 2002/0336		TM 2002/0034		TM 2002/0877
	TM 2002/0387		TM 2002/0082		
	TM 2002/0388		TM 2002/0083	кл.24	TM 2001/1026
	TM 2002/0389		TM 2002/0189		TM 2001/1157
	TM 2002/0390		TM 2002/0291		TM 2002/0291
	TM 2002/0391		TM 2002/0303		TM 2005/0004
	TM 2002/0392		TM 2002/0304		
	TM 2002/0393		TM 2002/0316	кл.25	TM 2001/0032
	TM 2002/0394		TM 2002/0459		TM 2001/1026
			TM 2002/0461		TM 2001/1157
кл.11	TM 2001/0032		TM 2002/0462		TM 2002/0190
	TM 2001/1049		TM 2002/0463		TM 2002/0291
	TM 2001/1159		TM 2002/0522		TM 2002/0405
	TM 2002/0299		TM 2002/0587		TM 2002/0447
	TM 2002/0427		TM 2002/0612		TM 2002/0470
	TM 2002/0459		TM 2002/0730		TM 2002/0471
	TM 2002/0491		TM 2002/0741		TM 2002/0522
	TM 2002/0562		TM 2002/0742		TM 2002/0634
	TM 2002/0683		TM 2002/0801		TM 2002/0700
	TM 2002/0706		TM 2002/0808		TM 2002/0981
	TM 2002/0804		TM 2002/0809		TM 2005/0004
	TM 2002/0812		TM 2002/0827	кл.27	TM 2002/0310
	TM 2002/0813		TM 2002/0878		
	TM 2002/0814		TM 2002/0983	кл.28	TM 2002/0470
	TM 2002/0815		TM 2002/0987		TM 2002/0471
			TM 2002/0988		TM 2002/0884
кл.12	TM 2001/1049		TM 2002/0989		
	TM 2002/0229	кл.17	TM 2001/0032	кл.29	TM 2001/1161
	TM 2002/0230		TM 2002/0299		TM 2002/0138
	TM 2002/0231		TM 2002/0465		TM 2002/0176
	TM 2002/0232		TM 2002/0518		TM 2002/0204
	TM 2002/0233		TM 2002/0519		TM 2002/0287
	TM 2002/0234		TM 2002/0683		TM 2002/0288
	TM 2002/0267		TM 2002/0698		TM 2002/0289
	TM 2002/0268		TM 2002/0741		TM 2002/0311
	TM 2002/0269		TM 2002/0742		TM 2002/0312
	TM 2002/0271		TM 2002/0877		TM 2002/0449
	TM 2002/0285				TM 2002/0560
	TM 2002/0398	кл.18	TM 2001/1026		TM 2002/0584
	TM 2002/0429		TM 2001/1157		TM 2002/0586
	TM 2002/0430		TM 2002/0470		TM 2002/0654
	TM 2002/0724		TM 2002/0471		TM 2002/0655
	TM 2002/0725		TM 2002/0738		
	TM 2002/0743				



<u>(510)</u>	<u>(210)</u>	<u>(510)</u>	<u>(210)</u>	<u>(510)</u>	<u>(210)</u>
	TM 2002/0656		TM 2002/0639	кл.33	TM 2001/1113
	TM 2002/0657		TM 2002/0654		TM 2002/0171
	TM 2002/0660		TM 2002/0655		TM 2002/0185
	TM 2002/0663		TM 2002/0656		TM 2002/0186
	TM 2002/0677		TM 2002/0657		TM 2002/0187
	TM 2002/0695		TM 2002/0659		TM 2002/0188
	TM 2002/0729		TM 2002/0677		TM 2002/0317
	TM 2002/0740		TM 2002/0695		TM 2002/0350
	TM 2002/0790		TM 2002/0729		TM 2002/0559
	TM 2002/0791		TM 2002/0790		TM 2002/0592
	TM 2002/0792		TM 2002/0791		TM 2002/0593
	TM 2002/0793		TM 2002/0792		TM 2002/0607
	TM 2002/0829		TM 2002/0793		
	TM 2002/0849		TM 2002/0800	кл.34	TM 2001/0655
	TM 2002/0856		TM 2002/0820		TM 2001/0656
			TM 2002/0821		TM 2002/0226
кл.30	TM 2001/1161		TM 2002/0829		TM 2002/0243
	TM 2002/0129		TM 2002/0856		TM 2002/0244
	TM 2002/0138		TM 2002/0900		TM 2002/0319
	TM 2002/0142				TM 2002/0332
	TM 2002/0160	кл.31	TM 2002/0321		TM 2002/0352
	TM 2002/0161		TM 2002/0322		TM 2002/0372
	TM 2002/0162		TM 2002/0449		TM 2002/0418
	TM 2002/0163		TM 2002/0590		TM 2002/0419
	TM 2002/0164		TM 2002/0591		TM 2002/0420
	TM 2002/0165		TM 2002/0608		TM 2002/0496
	TM 2002/0166		TM 2002/0829		TM 2002/0524
	TM 2002/0167		TM 2002/0856		TM 2002/0525
	TM 2002/0176				TM 2002/0526
	TM 2002/0199	кл.32	TM 2001/1111		TM 2002/0527
	TM 2002/0200		TM 2001/1112		TM 2002/0528
	TM 2002/0204		TM 2001/1161		TM 2002/0529
	TM 2002/0251		TM 2002/0134		TM 2002/0530
	TM 2002/0252		TM 2002/0135		TM 2002/0534
	TM 2002/0257		TM 2002/0136		TM 2002/0535
	TM 2002/0321		TM 2002/0176		TM 2002/0536
	TM 2002/0322		TM 2002/0228		TM 2002/0537
	TM 2002/0448		TM 2002/0250		TM 2002/0566
	TM 2002/0450		TM 2002/0287		TM 2002/0592
	TM 2002/0451		TM 2002/0288		TM 2002/0593
	TM 2002/0506		TM 2002/0289		TM 2002/0610
	TM 2002/0508		TM 2002/0306		TM 2002/0611
	TM 2002/0509		TM 2002/0311		TM 2002/0704
	TM 2002/0511		TM 2002/0312		TM 2002/0705
	TM 2002/0512		TM 2002/0318		TM 2002/0739
	TM 2002/0513		TM 2002/0339		TM 2002/0817
	TM 2002/0514		TM 2002/0366		TM 2002/0897
	TM 2002/0515		TM 2002/0367		
	TM 2002/0516		TM 2002/0369	кл.35	TM 2001/1026
	TM 2002/0521		TM 2002/0560		TM 2001/1159
	TM 2002/0543		TM 2002/0564		TM 2002/0146
	TM 2002/0560		TM 2002/0592		TM 2002/0147
	TM 2002/0582		TM 2002/0593		TM 2002/0148
	TM 2002/0635		TM 2002/0607		TM 2002/0158
	TM 2002/0636		TM 2002/0613		TM 2002/0190
	TM 2002/0637		TM 2002/0677		TM 2002/0290
	TM 2002/0638		TM 2002/0729		TM 2002/0300



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2002/0302		TM 2002/0492		TM 2001/0032
	TM 2002/0321		TM 2002/0493		TM 2001/0938
	TM 2002/0322		TM 2002/0571		TM 2001/1026
	TM 2002/0492		TM 2002/0716		TM 2001/1158
	TM 2002/0493		TM 2002/0741		TM 2001/1159
	TM 2002/0517		TM 2002/0742		TM 2002/0146
	TM 2002/0612		TM 2002/0795		TM 2002/0147
	TM 2002/0664		TM 2002/0796		TM 2002/0148
	TM 2002/0695				TM 2002/0158
	TM 2002/0706	кл.39	TM 2000/1302		TM 2002/0189
	TM 2002/0730		TM 2001/0032		TM 2002/0302
	TM 2002/0790		TM 2001/1006		TM 2002/0303
	TM 2002/0791		TM 2001/1026		TM 2002/0304
	TM 2002/0792		TM 2002/0261		TM 2002/0427
	TM 2002/0793		TM 2002/0272		TM 2002/0474
	TM 2002/0869		TM 2002/0318		TM 2002/0492
	TM 2002/0898		TM 2002/0664		TM 2002/0493
	TM 2002/0983		TM 2002/0721		TM 2002/0741
			TM 2002/0722		TM 2002/0742
кл.36	TM 2000/1515		TM 2002/0723		TM 2002/0795
	TM 2000/1516		TM 2002/0840		TM 2002/0796
	TM 2001/0032		TM 2002/0841		TM 2002/0983
	TM 2001/1044		TM 2002/0898		
	TM 2002/0274		TM 2002/0975	кл.43	TM 2002/0142
	TM 2002/0275				TM 2002/0664
	TM 2002/0276				TM 2002/0840
	TM 2002/0380	кл.40	TM 2001/1026	кл.44	TM 2002/0572
	TM 2002/0631		TM 2002/0082		
	TM 2002/0631		TM 2002/0083	кл.45	TM 2002/0461
	TM 2002/0887		TM 2002/0189		TM 2002/0462
	TM 2002/0891		TM 2002/0190		TM 2002/0463
	TM 2002/0898	кл.41	TM 2002/0804		
	TM 2002/0983		TM 2002/0869		
кл.37	TM 2000/1302		TM 2000/1515		
	TM 2001/0032		TM 2000/1516		
	TM 2001/0938		TM 2001/0032		
	TM 2001/1159		TM 2001/1026		
	TM 2002/0189		TM 2001/1159		
	TM 2002/0225		TM 2002/0053		
	TM 2002/0299		TM 2002/0146		
	TM 2002/0303		TM 2002/0147		
	TM 2002/0304		TM 2002/0148		
	TM 2002/0518		TM 2002/0154		
	TM 2002/0519		TM 2002/0220		
	TM 2002/0664		TM 2002/0221		
	TM 2002/0683		TM 2002/0292		
	TM 2002/0706		TM 2002/0303		
	TM 2002/0840		TM 2002/0304		
	TM 2002/0869		TM 2002/0461		
	TM 2002/0983		TM 2002/0462		
кл.38	TM 2000/1515		TM 2002/0463		
	TM 2000/1516		TM 2002/0464		
	TM 2001/1159		TM 2002/0474		
	TM 2002/0049		TM 2002/0572		
	TM 2002/0051		TM 2002/0983		
	TM 2002/0370				
	TM 2002/0474	кл.42	TM 2000/1302		



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка
(210) број на пријавата

BALKAM AD MK/T/ 2002/582

Generika Inform Impex-Milka
DraganovaET(Co.) MK/T/ 2002/802

KONSUL Ltd. MK/T/ 2002/129

VIOTROS - Industry of Foodstuff -
Preparations & Treatment of Milk,
Industrial and Commercial Societe
Anonyme работи и како
VIOTROS AVEE MK/T/ 2002/663

АЛКАЛОИД А.Д. - Фармацевтска,
хемиска, козметичка индустрија
MK/T/ 2002/47

ЈАКА - 80 АД Радовиш ОЕ Развој
MK/T/ 2002/205
MK/T/ 2002/883
MK/T/ 2002/490
MK/T/ 2002/783

РЕПЛЕКФАРМ АД
MK/T/ 2002/709
MK/T/ 2002/711
MK/T/ 2002/598
MK/T/ 2002/599
MK/T/ 2002/600

Advanced Medical Optics, Inc. MK/T/ 2002/242
MK/T/ 2002/278
MK/T/ 2002/283

Advanced Micro Devices, Inc. MK/T/ 2002/442

ALLIED DOMECQ
SPIRITS & WINE LIMITED
MK/T/ 2002/171
MK/T/ 2002/185
MK/T/ 2002/186
MK/T/ 2002/187
MK/T/ 2002/188

Allied Domecq Spirits
& Wine Limited MK/T/ 2002/350

Alza Corporation MK/T/ 2002/727

AMERICAN POWER CONVERSION
CORPORATION,
a Massachusetts corporation MK/T/ 2002/427

Anker Systems GmbH
MK/T/ 2002/303
MK/T/ 2002/304

Aramis Inc. MK/T/ 2002/717
MK/T/ 2002/718

Beautimatic International Ltd BELUPO -
LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o MK/T/ 2002/273
MK/T/ 2002/117
MK/T/ 2001/1129
MK/T/ 2002/498
MK/T/ 2002/480

Berlin-Chemie AG MK/T/ 2002/158

BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI
ANONIM SIRKETI MK/T/ 2002/698

Beutlich L.P. MK/T/ 2002/662
MK/T/ 2002/565

BioPartners GmbH MK/T/ 2002/469

BP p.l.c.
MK/T/ 2001/32
MK/T/ 2002/664
MK/T/ 2002/840

Bristol-Myers Squibb Company, MK/T/ 2002/653

Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware corporation MK/T/ 2002/617

Bristol-Myers Squibb Products SA, A Bristol-Myers
Squibb Company, BRISTOL-MYERS
SQUIBB INTERNATIONAL LIMITED
MK/T/ 2002/213
MK/T/ 2002/214
MK/T/ 2002/217
MK/T/ 2002/293

BROTHER INDUSTRIES, LTD MK/T/ 2002/316

CAROLINA HERRERA, Ltd. MK/T/ 2002/156
MK/T/ 2002/157

Cartridge World Pty Ltd MK/T/ 2002/290

Compagnie Generale des Etablissements
Michelin-Michelin & Cie MK/T/ 2002/859

Craw Daddy Licensing Inc MK/T/ 2002/484

DaimlerChrysler Corporation, a
Delaware corporation MK/T/ 2002/398
Dallas Project Holdings Limited MK/T/ 2002/983



Diageo Brands B.V. MK/T/ 2002/317
 MK/T/ 2002/559

Diners Club International Ltd. MK/T/ 2002/887

D-Link Corporation MK/T/ 2002/438

Domino's Pizza PMC, Inc MK/T/ 2002/142

Dunhill Tobacco of London Limited
 MK/T/ 2002/352
 MK/T/ 2002/418
 MK/T/ 2002/419
 MK/T/ 2002/420

EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Delaware corporation MK/T/ 2002/465

EBEWE Pharma Ges.m.H.Nfg.KG
 MK/T/ 2002/218

Elan Corporation plc MK/T/ 2002/170
 MK/T/ 2002/197

Elan Pharma International Limited
 MK/T/ 2002/569

ELBISCO AE MK/T/ 2002/251
 MK/T/ 2002/252

ELBISCO HOLDING S.A MK/T/ 2002/792
 MK/T/ 2002/695
 MK/T/ 2002/790
 MK/T/ 2002/791

Engelhard Arzneimittel GmbH&CoKg, Herzberger MK/T/ 2002/444

ETA zivilska industrija, d.d. MK/T/ 2002/829

ETA Zivilska industrija d.d. MK/T/ 2002/564

Etablissements L Lacroix Fils SA
 MK/T/ 2002/610
 MK/T/ 2002/611

Exxon Mobil Corporation MK/T/ 2002/434

Exxon Mobil Corporation , a New Jersey corporation MK/T/ 2002/313

Farmaceutsko-hemijska industrija "ZDRAVLJE" Akcionarsko drustvo MK/T/ 2002/211
 MK/T/ 2002/212

Ford Models, Inc. 142 Greene Street, New York
 MK/T/ 2002/220
 MK/T/ 2002/221

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB MK/T/ 2002/635
 MK/T/ 2002/636
 MK/T/ 2002/637
 MK/T/ 2002/638
 MK/T/ 2002/639

FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 MK/T/ 2002/642

Gallaher Limited MK/T/ 2002/524
 MK/T/ 2002/525
 MK/T/ 2002/526
 MK/T/ 2002/527
 MK/T/ 2002/528
 MK/T/ 2002/529
 MK/T/ 2002/530
 MK/T/ 2002/534
 MK/T/ 2002/535
 MK/T/ 2002/536
 MK/T/ 2002/537

GALLAHER LIMITED MK/T/ 2002/704
 MK/T/ 2002/705

Georgia-Pacific Hellas S.A.I.C. MK/T/ 2002/291

Glaxo Group Limited MK/T/ 2002/486

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
 MK/T/ 2002/624

GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY
 MK/T/ 2002/429
 MK/T/ 2002/430

GREEK COOPERATIVE CIGARETTE MANUFACTURING COMPANY S.A.
 MK/T/ 2002/739

Hankook Tire Co., Ltd. MK/T/ 2002/267
 MK/T/ 2002/268
 MK/T/ 2002/269

House of Prince A/S MK/T/ 2002/243
 MK/T/ 2002/244
 MK/T/ 2002/332
 MK/T/ 2002/372

HUMAX Co., Ltd. MK/T/ 2002/684

Hussein CHALAYAN MK/T/ 2002/447

HYUNDAI MOBIS MK/T/ 2002/271

Hyundai Motor Company MK/T/ 2002/285
 MK/T/ 2002/743



**IPR Pharmaceuticals, Inc.,
Sabana Gardens Industrial Park**

MK/T/ 2002/169

Irvita Plant Protection N.V. MK/T/ 2002/551

IVAX RESEARCH INC MK/T/ 2002/402

**J. Safra Holdings (Gibraltar) Limited ,
a corporation organized and existing
under the laws of Gibraltar**

MK/T/ 2002/891

JADRAN-Galenski Laboratorij d.d.

MK/T/ 2002/769

Johns Manville AB

MK/T/ 2002/310

**JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized
and existing under the laws of the State of
New Jersey, U.S.A.)**

MK/T/ 2002/206

MK/T/ 2002/207

MK/T/ 2002/689

KABUSHIKI KAISHA MOLTEN MK/T/ 2002/884

KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.

MK/T/ 2002/318

MK/T/ 2002/543

MK/T/ 2002/560

Kraft Foods AS

MK/T/ 2002/659

**KRAFT FOODS HOLDINGS, INC ,
a Delaware corporation**

MK/T/ 2002/134

**KRAFT FOODS HOLDINGS,
INC, a Delaware corporation**

MK/T/ 2002/135

MK/T/ 2002/136

**KRAFT GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI**

MK/T/ 2002/660

KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

MK/T/ 2002/724

MK/T/ 2002/725

KYE SYSTEMS CORP. Taiwan corporation

MK/T/ 2002/690

La Mer Technology, Inc.

MK/T/ 2002/719

**Laboratoires INNOTHERA,
Societe par Actions Simplifiee**

MK/T/ 2002/333

LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation

MK/T/ 2002/981

LIEBHERR-INTERNATIONAL AG

MK/T/ 2001/1049

LUKATEX Ltd

MK/T/ 2002/706

Make-Up Art Cosmetics Inc.

MK/T/ 2002/702

Mark Anthony International SRL

MK/T/ 2002/607

Mars, Incorporated

MK/T/ 2002/138

MasterCard international Incorporated

MK/T/ 2002/517

McDonald's Corporation, One McDonald's Plaza

MK/T/ 2002/449

**MDP NIRS Srpski Brod , ZDP Rafinerija
Ulja Modrica p.o.**

MK/T/ 2002/871

MK/T/ 2002/869

MK/T/ 2002/870

MERCK & CO ., Inc., a New Jersey corporation

MK/T/ 2002/885

MK/T/ 2002/886

MK/T/ 2002/256

MK/T/ 2002/596

MK/T/ 2002/597

MK/T/ 2002/640

**MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA**

MK/T/ 2002/229

MK/T/ 2002/230

MK/T/ 2002/231

MK/T/ 2002/232

MK/T/ 2002/233

MK/T/ 2002/234

Monsanto Technology LLC

MK/T/ 2002/590

MK/T/ 2002/591

**Motorola, Inc. a Delaware
corporation**

MK/T/ 2002/795

MK/T/ 2002/796

MSP Singapore Company, LLC

MK/T/ 2002/173

MK/T/ 2002/174

N. KALOYANNIS BROS., S.A.

MK/T/ 2001/1113

NBA Properties, Inc.

MK/T/ 2002/700



New Balance Athletic Shoe, Inc.,
(Corporation of Massachusetts)
 MK/T/ 2002/300

Nike International Ltd. Corporation
of The Islands Bermuda MK/T/ 2002/470
 MK/T/ 2002/471

NINE WEST DEVELOPMENT
CORPORATION
 MK/T/ 2002/405

NOBEL Communications Ltd. MK/T/ 2001/1161

Nokia Corporation MK/T/ 2002/370

Novo Nordisk A/S MK/T/ 2002/140
 MK/T/ 2002/208
 MK/T/ 2002/222

Novo Nordisk FemCare AG MK/T/ 2002/139

OFFICE 1 SUPERSTORES
INTERNATIONAL INC. MK/T/ 2002/730

Parke, Davis & Company MK/T/ 2002/152

PepsiCo, Inc MK/T/ 2002/339
 MK/T/ 2002/199
 MK/T/ 2002/200
 MK/T/ 2002/204
 MK/T/ 2002/228
 MK/T/ 2002/369
 MK/T/ 2002/613

Perutnina Ptuj, d.d. MK/T/ 2002/740

Pfizer Products Inc. MK/T/ 2001/1073

Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation MK/T/ 2002/46
 MK/T/ 2002/54
 MK/T/ 2002/55

Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut
 MK/T/ 2002/91
 MK/T/ 2002/149
 MK/T/ 2002/150

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
 MK/T/ 2002/890
 MK/T/ 2002/336

Pharmacia & Upjohn Company MK/T/ 2002/435
 MK/T/ 2002/614
 MK/T/ 2002/806

PHARMACIA ENTERPRISES S.A.
 MK/T/ 2002/625

PLIVA d.d MK/T/ 2002/583
 MK/T/ 2002/363
 MK/T/ 2002/731
 MK/T/ 2002/893

PLIVA farmaceutska industrija,
dionicko drustvo MK/T/ 2002/224

PODRAVKA
prehrambena industrija d.d. MK/T/ 2002/176
 MK/T/ 2002/654
 MK/T/ 2002/655
 MK/T/ 2002/656
 MK/T/ 2002/657

PPG Industries Ohio, Inc. MK/T/ 2001/1152
 MK/T/ 2001/1153

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
 MK/T/ 2001/655
 MK/T/ 2001/656

Raflatac Oy MK/T/ 2002/587

Ravintoraisio Oy MK/T/ 2002/849

Reckitt & Colman (Overseas) Limited
 MK/T/ 2002/641
 MK/T/ 2002/650
 MK/T/ 2002/927

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
 MK/T/ 2002/195
 MK/T/ 2002/196
 MK/T/ 2002/378

Reckitt Benckiser NV MK/T/ 2002/928

RISO KAGAKU CORPORATION MK/T/ 2002/987
 MK/T/ 2002/988
 MK/T/ 2002/989

S.C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2001/1156

S.C. JOHNSON & SON, INC. MK/T/ 2002/301
 MK/T/ 2002/452
 MK/T/ 2002/453
 MK/T/ 2002/454
 MK/T/ 2002/455
 MK/T/ 2002/456
 MK/T/ 2002/457
 MK/T/ 2002/458
 MK/T/ 2002/459

Schering AG MK/T/ 2002/153



Schering Aktiengesellschaft	MK/T/ 2002/4		MK/T/ 2002/608
SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM SIRKETI	MK/T/ 2002/226	THE LONDON TOBACCO COMPANY LIMITED	MK/T/ 2002/897
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation) a Japanese joint stock company	MK/T/ 2002/189	The Procter & Gamble Company , a company organized and existing under the laws of the State of Ohio	MK/T/ 2002/889 MK/T/ 2002/522 MK/T/ 2002/555
Signal Investment & Management Co., a Delaware corporation	MK/T/ 2002/177 MK/T/ 2002/178 MK/T/ 2002/179 MK/T/ 2002/181 MK/T/ 2002/182 MK/T/ 2002/183 MK/T/ 2002/184	Thorn Lighting Group	MK/T/ 2002/562
Smithers-Oasis Company	MK/T/ 2002/877	TILLOTTS PHARMA AG	MK/T/ 2002/172
SmithKline Beecham p.l.c.	MK/T/ 2002/485	Toyotomi Co., Ltd.	MK/T/ 2002/491
SMITHKLINE BEECHAM p.l.c.	MK/T/ 2002/557	Unilever Cosmetics International SA a Swiss Corporation	MK/T/ 2002/198 MK/T/ 2002/52
SMITHKLINE BEECHAM PLC	MK/T/ 2002/715	Unilever N.V.	MK/T/ 2002/677
SmithKline Beecham plc	MK/T/ 2002/556	United Parcel Service of America, Inc., a corporation organized and existing under the Laws of the State of Delaware	MK/T/ 2002/272 MK/T/ 2002/898
SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), A French Corporation (Societe Anonyme)	MK/T/ 2002/566	Uponor Innovation AB	MK/T/ 2002/299 MK/T/ 2002/683
SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB	MK/T/ 2002/209	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	MK/T/ 2002/287 MK/T/ 2002/288 MK/T/ 2002/289
Sony Music Entertainment Inc., a Delaware corporation	MK/T/ 2002/296 MK/T/ 2002/297	VINDIJA prehrambena industrija d.d. Medimurska 6	MK/T/ 2002/311 MK/T/ 2002/312
Syngenta Limited	MK/T/ 2002/351	Visa International Service Association (Visa) a Delaware corporation	MK/T/ 2002/631
TDR d.o.o.	MK/T/ 2002/817	VURAL GIYIM SANAYII VE TICARET LIMITED SIRKETI, UGUR MUMCU	MK/T/ 2002/634
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	MK/T/ 2001/1159	YILDIZ HOLDING A.S.	MK/T/ 2002/506 MK/T/ 2002/508 MK/T/ 2002/509 MK/T/ 2002/511 MK/T/ 2002/512 MK/T/ 2002/513 MK/T/ 2002/514 MK/T/ 2002/515
THE BLACK & DECKER CORPORATION	MK/T/ 2002/628		
THE COCA - COLA COMPANY	MK/T/ 2002/250 MK/T/ 2002/306 MK/T/ 2002/366		
The Iams Company a company organized and existing under the laws of the State of Ohio			



	MK/T/ 2002/516		MK/T/ 2002/854
	MK/T/ 2002/521		MK/T/ 2002/855
	MK/T/ 2002/800		MK/T/ 2002/922
	MK/T/ 2002/900		MK/T/ 2002/249
ZAGREBACKA PIVOVARA, dionicko drustvo			MK/T/ 2002/280
za proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pica			MK/T/ 2002/386
			MK/T/ 2002/387
	MK/T/ 2001/1111		MK/T/ 2002/388
	MK/T/ 2001/1112		MK/T/ 2002/389
Zippo Manufacturing Company	MK/T/ 2002/738		MK/T/ 2002/390
			MK/T/ 2002/391
ZVIJEZDA dionicko drustvo za			MK/T/ 2002/392
proizvodnju, trgovinu i usluge	MK/T/ 2002/160		MK/T/ 2002/393
	MK/T/ 2002/161		MK/T/ 2002/394
	MK/T/ 2002/162		MK/T/ 2002/395
	MK/T/ 2002/163		MK/T/ 2002/561
	MK/T/ 2002/164		MK/T/ 2002/576
	MK/T/ 2002/165		MK/T/ 2002/577
	MK/T/ 2002/166		MK/T/ 2002/578
	MK/T/ 2002/167		MK/T/ 2002/580
	MK/T/ 2002/584		MK/T/ 2002/604
	MK/T/ 2002/585		MK/T/ 2002/605
	MK/T/ 2002/586		MK/T/ 2002/606
	MK/T/ 2002/820		MK/T/ 2002/623
	MK/T/ 2002/821		MK/T/ 2002/685
	MK/T/ 2002/450		MK/T/ 2002/691
	MK/T/ 2002/451		MK/T/ 2002/692
			MK/T/ 2002/693
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА			MK/T/ 2002/833
ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ			MK/T/ 2002/834
КЛУБИ МАКЕДОНИА - СКОПЈЕ			MK/T/ 2002/835
	MK/T/ 2002/274	ГОДА, Горан	MK/T/ 2002/836
	MK/T/ 2002/275		
	MK/T/ 2002/276		
Акционерско друштво за производство		ДППУ ЦОРЦО-КОМЕРЦ СКОПЈЕ	
на апарати за домаќинство			MK/T/ 2001/1157
МЕТАЛАЦ БИТОЛА А.Д.	MK/T/ 2002/812	Друштво за графичка и издавачка дејност	
	MK/T/ 2002/814	ДАТАПОНС ДОО Скопје	MK/T/ 2002/612
	MK/T/ 2002/815		
	MK/T/ 2002/813	Друштво за електронско-телекомуни-	
Акционерско друштво за промет		кациски материјали и услуги	
со нафта и нафтени деривати		ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ А.Д. Скопје	
МАКПЕТРОЛ Скопје	MK/T/ 2002/439		MK/T/ 2002/571
			MK/T/ 2002/741
АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ	MK/T/ 2002/380		MK/T/ 2002/742
БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат	MK/T/ 2002/302	Друштво за превоз, услуги, трговија на	
Василески Драге	MK/T/ 2002/592	големо и мало ЧИБУК-КОМПАНИ	
	MK/T/ 2002/593	Сарафилоски Звонко ДООЕЛ	MK/T/ 2002/723
ГАЛЕНИКА АД Београд	MK/T/ 2002/851	Друштво за производство и промет на	
	MK/T/ 2002/852	големо и мало ВАНИЛА ДОО экспорт-импорт	
	MK/T/ 2002/853		MK/T/ 2002/321
			MK/T/ 2002/322

**ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО И МАЛО ИКС МИЛЕДИ
СОЊА И ЖАКЛИНА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ**

МК/Т/ 2002/448

**Друштво за производство, промет, превоз
и услуги 2002 - ПАЛАС увоз-извоз ДОО**

МК/Т/ 2002/722

**Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ТЕКСТИЛ Орка Холдинг ДООЕЛ**

МК/Т/ 2001/1026

**Друштво за производство, трговија
и услуги Орка Холдинг АД**

МК/Т/ 2002/572

**Друштво за промет, услуги и производство
ЈУГООПРЕМА АД**

МК/Т/ 2001/938

**Друштво за трговија и услуги увоз-извоз
Смилев Дејан и др. ЕЛЕН ДОО**

МК/Т/ 2002/975

**Друштво за трговија, производство
и сервисирање на машини за
пакување БОПАК Боге ДООЕЛ**

МК/Т/ 2002/34

**Друштво за туризам, трговија и услуги
КИНИССИ Т.О. Душко и Зоран ДОО**

МК/Т/ 2002/261

**Друштво за услуги, трговија и производство
АГЕНЦИЈА МС ДООЕЛ Скопје**

МК/Т/ 2002/257

ЖИТО ЛУКС АД Скопје

МК/Т/ 2002/793

**Здружение на такси возачи
МИЛЕНИУМ**

МК/Т/ 2001/1006

**Јавно претпријатие за поштенски
сообраќај Македонска Пошта ц.о - Скопје**

МК/Т/ 2002/49

МК/Т/ 2002/51

**КОСМОФОН Услуги на мобилна
телефонија АД Скопје**

МК/Т/ 2002/716

ЛЕОВ, Трајче

МК/Т/ 2002/804

**Македонска традиционална
карате федерација**

МК/Т/ 2002/154

Маленко Кирил-дипл.инж.агроном

МК/Т/ 2002/141

МЕДИА ДОО

МК/Т/ 2002/808

МК/Т/ 2002/809

МК/Т/ 2002/827

МК/Т/ 2002/878

МК/Т/ 2002/801

Митко Пиперкоски, Златко Ефремов

МК/Т/ 2002/492

МК/Т/ 2002/493

**ОКТА - Рафинерија на нафта
Акционерско друштво - Скопје**

МК/Т/ 2000/1302

**Орка Холдинг ДООЕЛ, Друштво за произ-
водство, трговија и услуги, ОРКА ТЕКСТИЛ**

МК/Т/ 2002/190

**Оркестар Слатка Тајна, Штерјов Среќко,
Петрушев Дејан, Арсов Александар, Тасев Кирил,
Михајловски Александар, Пешевски Трајче**

МК/Т/ 2002/292

**Подружница на странска организација
ПОТРАГА ПО ЗАЕДНИЧКА ОСНОВА**

МК/Т/ 2002/53

**ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА
И УСЛУГИ МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - СКОПЈЕ**

МК/Т/ 2002/856

**Производно услужно трговско друштво
ГРАФОСЕТ Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

МК/Т/ 2002/82

МК/Т/ 2002/83

РЕПЛЕКФАРМ АД

МК/Т/ 2002/383

МК/Т/ 2002/384

МК/Т/ 2002/385

МК/Т/ 2002/411

МК/Т/ 2002/412

МК/Т/ 2002/601

МК/Т/ 2002/602

МК/Т/ 2002/603

МК/Т/ 2002/131

МК/Т/ 2002/132

МК/Т/ 2002/133

СИЛЕКС БАНКА

МК/Т/ 2001/1044

**Синирли Сорумлу Мармара Зејтин
Тарим Кооперативфлери
Бирлиги МАРМАРАБИРЛИК**

МК/Т/ 2002/729

Сојуз на пронаоѓачи и автори на

**технички унапредувања на Македонија**

МК/Т/ 2002/146
МК/Т/ 2002/147
МК/Т/ 2002/148

ТД КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ

МК/Т/ 2002/518
МК/Т/ 2002/519

**Трговско друштво за внатрешен
и надворешен промет ЗЕГИН
Благој ДООЕЛ**

МК/Т/ 2002/421

**Трговско друштво за печатарска
дејност издавачка дејност производство
трговија и услуги ГРАФОТИСОК
Томислав и Маријана увоз - извоз ДОО Скопје**

МК/Т/ 2001/1158

**Трговско друштво за производство,
услуги, транспорт и трговија
СТЕЛА-6 увоз-извоз ДОО**

МК/Т/ 2002/721

**Трговско друштво за производство,
услуги, транспорт и трговија
ТБ ПЕЖО-2001 увоз-извоз ДООЕЛ**

МК/Т/ 2002/841

**ТРГОВСКО ДРУШТВО ТЕМПО
- 96 ЕРКАН И ДРУГИ ДОО**

МК/Т/ 2002/225

**Трговско радиодифузно друштво
А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје**

МК/Т/ 2002/474

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје

МК/Т/ 2002/319
МК/Т/ 2002/496

**Универзитет Св.Кирил и Методиј
Фармацевтски Факултет Ц.О. Скопје**

МК/Т/ 2002/464

**УНИ-ВЕРСА МОЈАНОВСКИ-ЕБНЕР
ЕДВ ИНТЕРНЕТ МОБИЛ Друштво
за трговија на големо и мало, услуги
и изнајмување на стручни кадри
ДООЕЛ експорт-импорт, Битола**

МК/Т/ 2005/4

**Фабрика за производство на пиво и безалко-
холни пијалоци ПИВАРА БИТОЛА АД**

МК/Т/ 2002/367

**Фабрика за производство на фармацевтски
производи Хаско-Лек**

МК/Т/ 2002/194

**ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-Скопје**

МК/Т/ 2002/407
МК/Т/ 2002/408
МК/Т/ 2002/409
МК/Т/ 2002/410
МК/Т/ 2002/616

**ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ**

МК/Т/ 2002/191
МК/Т/ 2001/1149

**ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД,
фармацевтско-хемиска индустрија**

МК/Т/ 2001/1150
МК/Т/ 2001/1151
МК/Т/ 2001/1162
МК/Т/ 2001/1163
МК/Т/ 2001/1164
МК/Т/ 2001/1165
МК/Т/ 2001/1166
МК/Т/ 2001/1167
МК/Т/ 2001/1168
МК/Т/ 2001/1170
МК/Т/ 2001/1171

ХИПС ДОО Скопје

МК/Т/ 2002/210

ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ

МК/Т/ 2002/461
МК/Т/ 2002/462
МК/Т/ 2002/463

ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **10129** (151) 21/04/2005
 (210) ТМ 2000/1189 (220) 29/09/2000
 (181) 29/09/2010
 (450) 31/12/2005

(732) **Company with foreign investments „Reemtsma-Ukraine”**
Instytutska street 25, 01021, UA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. “Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, златна, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, цигари, производи за пушачи, кибрити

(111) **10130** (151) 21/04/2005
 (210) ТМ 2000/1190 (220) 29/09/2000
 (181) 29/09/2010
 (450) 31/12/2005

(732) **Company with foreign investments „Reemtsma-Ukraine”**
Instytutska street 25, 01021, UA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. “Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, златна, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, цигари, производи за пушачи, кибрити

(111) **10131** (151) 21/04/2005
 (210) ТМ 2000/1191 (220) 29/09/2000
 (181) 29/09/2010
 (450) 31/12/2005

(732) **Company with foreign investments „Reemtsma-Ukraine”**
Instytutska street 25, 01021, UA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. “Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, цигари, производи за пушачи, кибрити

(111) **10132** (151) 21/04/2005
(210) ТМ 2000/1192 (220) 29/09/2000
(181) 29/09/2010
(450) 31/12/2005

(732) **Company with foreign investments „Reemtsma-Ukraine”**
Instytutska street 25, 01021, UA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. “Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сина, златна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, цигари, производи за пушачи,
кибрити

(111) **10133** (151) 21/04/2005
(210) ТМ 2000/1193 (220) 29/09/2000
(181) 29/09/2010
(450) 31/12/2005

(732) **Company with foreign investments „Reemtsma-Ukraine”**
Instytutska street 25, 01021, UA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. “Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, цигари, производи за пушачи,
кибрити

(111) **10134** (151) 21/04/2005
(210) ТМ 2000/1194 (220) 29/09/2000
(181) 29/09/2010
(450) 31/12/2005

(732) **Company with foreign investments „Reemtsma-Ukraine”**
Instytutska street 25, 01021, UA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. “Димитар Пандилов” бр.17, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, цигари, производи за пушачи,
кибрити



- (111) **10761** (151) 16/11/2005
 (210) ТМ 2000/1297 (220) 01/11/2000
 (181) 01/11/2010
 (450) 31/12/2005
- (732) **Трговско друштво за трговија на големо и мало и услуги СКАЛА ДОО населба Г. Оризари ул. Крсте Нале 138, 7000 Битола, МК**
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (591) бела, црвена и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - живина (месо од живина), јајца, колбаси (месни), месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), паштета (паштета од џигер), пушено месо, салами, свинско месо, сланина, сувомесни производи, јогурт, млеко, млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни производи, павлака (млечни производи), сирење, путер

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со прехранбени производи: живина (месо од живина), јајца, колбаси (месни), месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), паштета (паштета од џигер), пушено месо, салами, свинско месо, сланина, сувомесни производи, јогурт, млеко, млечни напивки во кој преовладува млеко, млечни производи, павлака (млечни производи), сирење, путер

- (111) **10745** (151) 01/11/2005
 (210) ТМ 2000/1356 (220) 16/11/2000
 (181) 16/11/2010
 (450) 31/12/2005
- (732) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE**
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

FENTANYL JANSSEN

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - фармацевтски препарати

- (111) **10762** (151) 16/11/2005
 (210) ТМ 2000/1396 (220) 28/11/2000
 (181) 28/11/2010
 (450) 31/12/2005
- (732) **Акционерско друштво за менувачница, трговија и услуги ЕТЕРНА - АГРО - ЕКСПОРТ АД увоз-извоз ул. Анести Пановски бр. 49, 7000 Битола, МК**
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

ETERNA

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **31** - градинарско зеленило (свежо), добиток (храна за добиток), животни (живи), жито, зелена салата, зрна (жита), компири, корени за употреба во исхраната, леќа (зеленчук) свежа, лук (зеленчук) свеж, луковици (грутки), пиперка (растение), пченица, пченка, растенија, свеж зеленчук, свежо овошје, семе, сено

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со: градинарско зеленило (свежо), добиток (храна за добиток), животни (живи), жито, зелена салата, зрна (жита), компири, корени за употреба во исхраната, леќа (свежа), лук (зеленчук) свеж, луковици (грутки), пиперка (растение), пченица, пченка, растенија, свеж зеленчук, свежо овошје, семе, сено

кл. **36** - вложување средства, внесување долгови (агенции за внесување долгови), животна осигурување (потпишување полиса за животна осигурување), заем врз основа на залог, заеми, закуп на недвижен имот, изнајмување каде што закупецот станува сопственик на предметот на закупот (лизинг), изнајмување земјоделска сопственост, консултации по повод финансиски прашања, кредитни агенции, менување (менувачници), монетарни дејности, недвижен имот (агенции за недвижен имот), недвижен имот (проценка на недвижниот имот), недвижен имот (управување со недвижниот имот), осигурување, осигурување (информации за осигурувањето), осигурување (консултации за осигурувањето), посредување, посредување при осигурување, посредување во трговија со недвижен имот, проценка на недвижен имот, финансирање (служби за финансии), финансиска анализа, финансиски дејности, финансиски информации, финансиски проценки, финансиски трансакции, штедилници

(111) **10772** (151) 15/11/2005
(210) ТМ 2000/1437 (220) 07/12/2000
(181) 07/12/2010
(450) 31/12/2005

(732) **SANKYO COMPANY LIMITED**
5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

OLMETEC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на кардиоваскуларни болести, вклучително висок крвен притисок, конгестивен срцев удар, дијабетска нефропатија, артериосклерози и удари, што се издаваат само на лекарски рецепт и се наменети за орална употреба само во таблетна форма

(111) **10746** (151) 01/11/2005
(210) ТМ 2000/1441 (220) 28/11/2000
(181) 28/11/2010
(450) 31/12/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ТЕСИМА ДООЕЛ Скопје увоз-извоз
ул. Гиго Михајловски бр.9, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување (рекламирање), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација, рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци), услуги при продажба на големо и мало со машини за обработка на дрво

кл. 37 - апарати (поставување, одржување и поправа на апарати), работилница (изнајмување апарати за работилници), сервисни станици

(111) **10773** (151) 15/11/2005
(210) ТМ 2000/1478 (220) 19/12/2000
(181) 19/12/2010
(450) 31/12/2005

(732) **ПОПОВИЌ, Новица**

ул. III Ударна Македонска Бригада 48А, 1000
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - регулатори на напон за возила, редуктори
кл. 16 - амбалажа (хартија за амбалажа), бележници, блокови (хартиени производи), бришење (гумички за бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски прибор), канцелариски ножеви за бришење (редирање), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, квасилки за марки (канцелариски), квасилки (канцелариски прибор), кутии за хартиени производи (канцелариски артикли), листови (хартиени производи), мастилници, мастило, моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или превивање хартија (канцелариски прибор), ножеви за хартија (канцелариски прибор), обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), папки (канцелариски прибор), папки (хартиени производи), перничница за печати, папки за документи, прибор за пишување, прибор за цртање, регистри (книги), течности за корекција (канцелариски прибор), спојничница /кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничница)/канцелариски прибор/, уреди за сечење хартија (канцелариски прибор), хартија, хартија за копирање /карбон хартија/

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со амбалажа (хартија за амбалажа), бележници, блокови (хартиени производи), бришење (гумички за бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски прибор), канцелариски ножеви за бришење (редирање), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, навлажнувачи за марки (канцелариски), навлажнувачи (канцелариски прибор), кутии за хартиени производи (канцелариски артикли), листови (хартиени производи), мастилници, мастило, моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или превивање на хартијата (канцелариски прибор), обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), папки (канцелариски прибор), папки (хартиени

производи), перничиња за печати, папки за документи, прибор за пишување, прибор за цртање, регистри (книги), течности за корекција (канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничиња) /канцелариски прибор/, уреди за режење хартија (канцелариски прибор), хартија, хартија за копирање /карбон хартија/, хартиени кеси за подароци, персонално досие, жилети (ножиња за бричење), пени за бричење, батерии, производи од стакло, производи од порцелан, производи од текстил

(111) **10774** (151) 15/11/2005
(210) ТМ 2000/1479 (220) 19/12/2000
(181) 19/12/2010
(450) 31/12/2005

(732) **ПОПОВИЌ, Новица**

ул. III Ударна Македонска Бригада 48А, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

UNIVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - регулатори на напон за возила, редуктори
кл. **16** - амбалажа (хартија за амбалажа), бележници, блокови (хартиени производи), бришење (гумички за бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски прибор), канцелариски ножеви за бришење (редирање), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, квасилки за марки (канцелариски), квасилки (канцелариски прибор), кутии за хартиени производи (канцелариски артикли), листови (хартиени производи), мастилници, мастило, моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или превивање хартија (канцелариски прибор), ножеви за хартија (канцелариски прибор), обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), папки (канцелариски прибор), папки (хартиени производи), перничиња за печати, папки за документи, прибор за пишување, прибор за цртање, регистри (книги), течности за корекција (канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничиња) /канцелариски прибор/, уреди за сечење хартија (канцелариски прибор), хартија, хартија за копирање /карбон хартија/

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со амбалажа (хартија за амбалажа), бележници, блокови (хартиени производи), бришење (гумички за бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски прибор), канцелариски ножеви за бришење (радирање), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки, навлажнувачи за марки (канцелариски), навлажнувачи

(канцелариски прибор), кутии за хартиени производи (канцелариски артикли), листови (хартиени производи), мастилници, мастило, моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или превивање на хартијата (канцелариски прибор), обвивки (канцелариски уреди за затворање на обвивките), папки (канцелариски прибор), папки (хартиени производи), перничиња за печати, папки за документи, прибор за пишување, прибор за цртање, регистри (книги), течности за корекција (канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничиња) /канцелариски прибор/, уреди за режење хартија (канцелариски прибор), хартија, хартија за копирање /карбон хартија/, хартиени кеси за подароци, персонално досие, жилети (ножиња за бричење), пени за бричење, батерии, производи од стакло, производи од порцелан, производи од текстил

(111) **10810** (151) 16/11/2005
(210) ТМ 2001/31 (220) 18/01/2001
(181) 18/01/2011
(450) 31/12/2005

(732) **BP p.l.c.**

1 ST JAMES'S SQUARE, LONDON SW1Y 4PD, GB

(740) **ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат**

бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, светло-зелена, бела и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемиски производи за употреба во индустријата и науката; хемиски производи за употреба во индустријата и/или за употреба во производните процеси; вештачки и синтетички смоли; сурови пластични материи за употреба во индустријата; хемиски производи за употреба во металуршката индустрија; препарати, течности и масла за работа на машински и/или метални работни опарации; смеси од течности и масла; разладувачи; растворувачи; хидраулични течности; детергенти и препарати за одмастување за употреба во индустријата и процесите на производство; хемиски производи за употреба во системите за ладење; растворувачки агенсии; средства, течности и масла за отстранување на варовник, талог, каменец, малтер, масло, маснотии, восок, мастило, јаглен, нечистотија,

плевел, мемла, кал и дамки; емулгатори; хемиски препрати за спречување на 'рѓа; материјали за филтрирање; течности за трансмисија; течности за сопирачки; препарати за употреба во детекција на површини што се извалкани, расипани и напукнати; дијагностички препарати и аналитички препрати; хемиски препрати за дисперзија на масло, мазира и петролеј; хемиски производи за превенција од каменец; препарати за чистење, перење отстранување на маслото, сите во употреба во индустриски и производни цели; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; катализатори; масти за дупчалки; подмачкувачи за дупчалки; соединенија за моделирање; полимери за употреба во индустријата; течни полимери за употреба во соединенија во индустријата за едрење и за затворачи; инженерска термопластика; силикон и силикати; аглутинати за цемент

кл. 4 - индустриски масла и масти; соединенија за апсорбирање прав по пат на навлажнување и врзување; горива; илуминати; нехемиски адитиви за масла и горива; подмачкувачи и масла за подмачкување; метални производи за подмачкување; моторни масла, масла за запчаници, масла за подмачкување моторни возила; восоци; петролејско желе за индустриска потреба

кл. 6 - подредени рамки за соларни ќелии и модули; контејнери од метал за подмачкувачи, масла, мазира, хемикалии, компресиран гас и течно гориво; метални цевки; метални вентили што не се делови од машини; држачи за клучеви; алуминиум

кл. 9 - апарати и инструменти, геодетски, фотографски и мерни; апарати за гаснење пожар; електрични кабли; фотоволтажни соларни електрични инсталации за употреба во телекомуникации, навигациони цели, катодна заштита, осветлување и за електрификација на рурални средини; електрични ќелии и батерии; полначи на батерии; акумулатори; хидрометри на киселина; киселински мерачи за батерии; анодни батерии; аноди; оспособувачи; катодни апарати против корозија; прекинувачи на кола и затворачи на кола; облека за заштита од несреќи и/или пожари; заштитни ракавици; заштитни шлемови; апарати што работат на паричка за паркирање на автомобили и на паркинзи; компјутери; магнетски или оптички дискови; електрични инсталации за далечинска контрола на индустриските операции; галвански батерии; магнетски идентификациони картички; картички за електронско, оптичко или магнетно чување податоци за употреба како картички за потрошувач; „смарт“ картички; читачи и декодери на картички што работат автоматски и машини за читање на картички; картички за авторизација, картички за плаќање и идентификациони картички; електрични апарати за далечинско палење, интегрални кола; панцири; спасоносни сплавови; гуми за спасување за деца; фенери; осцилографи; печатени кола; пирометри; електрични отпорници; соларни батерии; телеметри; температурни индикатори;

електрична инсталација за превенција од крадење; силиконски вафли; индикатори за ниво на вода; претходно наснимување податоци, ленти, видео и магнетски или оптички дискови; софтвер за компјутери; електронски публикации; машини за забава на автоматски погон или по пат на жетони; очила за сонце; стакла против блесок; синцири за бинокли; фотографски филм; камери; пумпи за гориво за сервисни станици; магнетски ленти; светлосни знаци; апарати за мерење притисок; радија; електрични утикачи; утикачи за адаптери; индикатори на брзина; предупредувачки триаголници за дефект на возилата на пат

кл. 11 - инсталации и апарати за осветлување, топлење, готвење, ладење, сушење, вентилирање, еркондишни, снабдување со вода, санитарни цели, одделување гас, чување гас, отстранување смет или наслаг; инцинератори; акумулатори за топлина; апарати за автомобили против заслепување; апарати за ладење и замрзнување; радијатори за централно затоплување; електрични сијалици, ламби и цевки што не се полнат; електрични уништувачи, уништувачи на инсекти; апарати и столбови за дестилација; инсталации за отстранување прав во индустриски цели; трепкачки светла; горива; економизери за горива; согорувачи на гас; радијатори; регулирачки и безбедносни апарати за апарати и цевки за вода, гас или масло; соларни колектори за топлење; соларна опрема; електрични факели; вентили за контрола на ниво за употреба во складишта; апарати за освежување на воздухот во автомобили, авиони и чамци; компоненти и опрема вклучени во оваа класа за употреба во производство на апарати за: готвење, разладување, замрзнување, еркондишни, вентилирање, топлење, осветлување, перење и сушење алишта, чинии, тенџериња и прибор за готвење, снабдувачи со вода, капење, отстранување на нечистотија и за санитарни цели

кл. 17 - материјал за пакување и изолација; немтални цевки; масло за изолација; полу произведени пластични производи; пластичен филм што не е за пакување; полиолефински влакна што не се за текстилна употреба; карбонски влакна што не се за текстилна употреба; облоги за насади; пластики во незавршена форма за употреба во производство; компоненти и делови за употреба во производство

кл. 19 - асфалт, смола, битумен, соединение на асвалтен битумен, соединенија и емулзии од асвалтен битумен (што не се обоени); асвалтна преслека; преслека од битумен за покриви; битуменски производи за конструкција на згради и патишта; рамки за употреба во градење и инженерство што не се од метал; оџаци; скали и огради за скали, што не се од метал; бараки; греди; летви; решетки за работа што не се од метал; макадам; градежни панели што не се од метал; претходно произведени платформи и греди што не се од метал; материјал за изработка и преслекување на патишта; штитници од влага и осветлувачи на покриви, што не се од метал; катран; ленти од катран за градење; преслекувачи

за сидови што не се од метал, за градење; неметални црепови; решеткасти структури за секакви потреби во градење и инженерство; геотекстили (неметални)

кл. 25 - облека, чевли, капи, спортска облека; облека за бебиња; униформи; облека што не пропушта вода; облека што не пропушта вода за скијање на вода и други водени активности

кл. 36 - финансиски менаџменти и консултации; финансиски услуги; позајмици (финансиски); продажба на кредит; инструмент за плаќање; картички за претходно плаќање и за различни плаќања; и системи што исполнуваат слични функции; консултации за менаџмент за купување; услуги за финасиско чистење; процесуирање на плаќања; изнајмување и давање лизинг на недвижна сопственост; картичка за плаќање; картичка за предвременно плаќање, разделено плаќање, каричка за лична идентификација, картичка за авторизација за купување, картичка за попусти и картичка за услуги во готово; финансирање на набавки; електронски трансфер на средства и услуги за префрлување готовина; услуги што се однесуваат на издавање сметки и анализи за сите горни услуги; процесуирање на плаќање; финансиски услуги; осигурување и осигурување на услуги на брокери; услуги за гаранции; услуги во администрација на пензиски фонд и менаџмент; услуги за издавање информации за пензиски фонд веднаш; растење на хуманитарен фонд; финансиско спонзорство

кл. 37 - антикорозивен третман на возила; асвалтирање; чистење, полирање, подмачкување, одржување и поправање авиони, моторни возила и приколки; миене моторни возила; инсталација и поправка на печки; поправка и менување на гуми на возила; инсталација и поправка на опрема за топлење; услуги за перење; чистење; одржување и поправка на кожа; конструкции на топли леи; инсталации одржување и сервисирање апарати и инструменти за снабдување и дистрибуција со гас; поправка, одржување и сервисирање апарати и инструменти за гас; инсталација, поправка и одржување машини; конструкција и одржување мрежи од цевки; поправка и одржување пумпи; услуги за сервисни станици за возила и пумпи за гориво за возила; инсталации за масло; бојосување или поправка на знаци; одржување, поправка и грижа за бродови, опрема за масло и авиони

кл. 39 - изнајмување на возила, вклучително лесни автомобили, камиони и приколки; влечење возила; паркирање возила; транспорт, пакување, чување и дистрибуција на стока; аранжмани за патување; чување бродови; дистрибуција, снабдување, транспорт и чување гориво, масло, петролеј, гас и подмачкувачи; трансмисија, снабдување и дистрибуција на електрична енергија; транспорт на масло и гас низ цевки; транспортни услуги во морини; услуги за полнење со гориво; полнење со гориво на бродови, чамци, авиони и долги возила; катеринг на бродови или простор на бродови за транспорт на стока

кл. 41 - образование и останати сродни услуги на полето на индустријата за масло, гас и петрохемија, наука, здравје, безбедност и човекова околина; организирање и одржување меѓународни

контакти помеѓу училишта во различни држави обезбедувајќи при тоа мултијазични наставни единици за таа цел; објавување книги; услуги за електронски игри на интернет; услуги за обука во врска со употреба на компјутерски софтвер за организирањераспореднатранспортнапроизводи, мониторинг на изведбата и известување во врска со тоа, вклучително постојано отворени (он-лине) услуги; услуги за обука во врска со совладување петрохемиско производство

кл. 42 - хотелски услуги; менаџмент за сместување во кампови; услови за опрема за јавни бањи, тушеви, сауни и тоалети; места за игралишта за деца на сервисни станици; кафиња; кафетерии, кантини, ресторани и снек бар услуги; услови за храна и пијалаци; услови за обезбедување конференции; компјутерско програмирање; изнајмување компјутери; дизајн на компјутерски софтвер; услуги за процесуирање податоци; подготовка и одржување на компјутерски програми за организирање распоред на транспорт на производи и извештаи за тоа, вклучително отворени (он-лине) услуги; дизајнерски услуги за малопроджба и големопродажба; изнајмување униформи и машини за продажба; услуги за анализа на експлоатацијата на нафтни полиња; тестирање на квалитет на маслото, подобрување на квалитет на маслото, опрема за нафтени полиња; тестирање (инспекција) за рано дијагностицирање на нафтени полиња и опрема и системи за нафтени полиња; испитување морини, воздух и почва; дизајнирање опрема за употреба во индустриски процеси; услуги во хортикултура; анализи и дијагнози на масла, мазива и подмачкувачи, геолошки испитувања и геолошка експлоатација; операции на нафтени и гасни полиња; услуги за обезбедување и консултативни услуги во врска со тоа; услуги во врска со претходни знаења за опрема за размена на технички и технолошки информации; надгледување и инспекција на поле, машини и апарати; услуги на немедицинска технолошка анализа; правно застапување; експлоатација на индустриска и интелектуална сопственост; услуги на франшиза во продажба; сите вклучени во класата 42. Исто така: изнајмување соби, резервирање сместување во кампови; архитектонски совети и консултативни услуги; консултативни услуги во врска со компјутерски софтвер; услуги за информации за временската прогноза; услуги на печатење; подготовка на инженерски нацрти, техничка документација и извештаи; услуги за професионални совети во врска со подмачкување и одржување на машини и машинерија; услуги за консултации, советодавни, технички, научни, истражувачки и дизајн, се во врска со индустрија, инжинерство, компјутери, масла, хемикалии, пластични маси, продажба, влијание на полињата на околината; правен совет; консултативна услуга во врска со пополнување и проследување на пријава за регистрација на интелектуална сопственост; сите вклучени во класата 42 и сите вклучени во отворена (он-лине) услуга

(111) **10704** (151) 19/10/2005
(210) ТМ 2001/91 (220) 08/02/2001
(181) 08/02/2011
(450) 31/12/2005

(732) **TBWA International B.V.**
Stadhouderskade 79, 1072 AE Amsterdam, NL

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TBWA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - брушури и други печатени работи

кл. 35 - рекламни услуги; маркетинг услуги; продукција и распространување рекламни работи; помош во бизнисот на комерцијални и индустриски компании; бизнис менаџменти бизнис организација, консалтинг и помош бизнис информации; комерцијални информации; бизнис пребарување; статистички информации и постапки; процесуирање податоци; промоција на продажби; купопродажба и издавање рекламен простор; купопродажба и издавање општи и рекламни материјали; директно порачано рекламирање; испитување на пазарот; гласачко мислење; организирање изложби; радио, телевизиско печатено и на билборди рекламирање; јавни и промотивни услуги; услуги на рекламни агенции; услуги на маркетинг агенции; планирање и купување по медиум; услуги на спонзорирање; анализи на пазарот; услуги на дизајнирање; услуги на развивање нови производи; сметководство; репродуцирање документи; услуги на агенции за вработување; издавање канцелариски машини и канцелариска опрема; обезбедување на напреднаведените услуги on-line од компјутерска база на податоци или на интернет; консултантски или советодавни услуги во врска со напреднаведените услуги.


кл. 42 - дизајнирање рекламни материјали

(111) **10700** (151) 27/10/2005
(210) ТМ 2001/168 (220) 28/02/2001
(181) 28/02/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Rothmans of Pall Mall Limited**
Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. "Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун, производи од тутун, пушачки артикли, запалки, кибрити


(111) **10701** (151) 27/10/2005
(210) ТМ 2001/169 (220) 28/02/2001
(181) 28/02/2011
(450) 31/12/2005

(300) 00/3066432 23/11/2000 FR

(732) **Dunhill Tobacco of London Limited**
1A St. James' s Street, London SW1A 1EF, UK

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул. "Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари, цигари (пури), цигарилоси, тутун за луле, тутун за сопствено замотување, тутун, производи од тутун



(111) **10702** (151) 27/10/2005
 (210) ТМ 2001/170 (220) 28/02/2001
 (181) 28/02/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **Rothmans of Pall Mall Limited**

Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
 ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, црвена, модра, зелена, сина, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **34** - цигари, тутун, производи од тутун, пушачки
 артикли, запалки, кибрити

(111) **10760** (151) 09/11/2005
 (210) ТМ 2001/184 (220) 02/03/2001
 (181) 02/03/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **Друштво за производство, промет и услуги**
РОТИКО Далибор и др. ДОО експорт-импорт
Скопје
бул.Партизанси одреди бр. 155/2-4, 1000 Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Беласица“ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
 (540)

MENADA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумарски
 производи и зрнести производи што не се опфатени
 со другите класи; животни (живи); свежо овошје и
 зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна
 за животни; пивски слад

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други
 безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
 овошни сокови; сирупи и други препарати за
 производство на пијалоци

кл. **42** - подготвување храна и пијалоци; услуги
 за привремено сместување; медицинска и
 хигиенска помош за разубавување; ветеринарни
 и земјоделски услуги; правни услуги; научни и
 индустриски истражувања; изработка на програми
 за компјутери; услуги што не се опфатени со
 другите класи

(111) **10707** (151) 27/10/2005
 (210) ТМ 2001/253 (220) 16/03/2001
 (181) 16/03/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED**

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB

(740) КПМГ АС ДООЕЛ Скопје
 ул."Даме Груев" 28 , кат 4, 1000, Скопје
 (540)

LAMICTAL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - фармацевтски производи

(111) **10775** (151) 15/11/2005
 (210) ТМ 2001/263 (220) 16/03/2001
 (181) 16/03/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also**
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
 (540)

OMMS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **9** - компјутери, компјутерски периферни уреди
 и мерни уреди за истите

(111) **10718** (151) 27/10/2005
(210) ТМ 2001/276 (220) 20/03/2001
(181) 20/03/2011
(450) 31/12/2005
(732) **АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЛУБИ МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ**
ул. 11 Октомври бр. 25, 1000 Скопје, МК
(540)

QBE MACEDONIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

(111) **10770** (151) 08/11/2005
(210) ТМ 2001/279 (220) 21/03/2001
(181) 21/03/2011
(450) 31/12/2005

(732) **РОДОН ДООЕЛ**
ул. Индустриски пат бб, Битола, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи
кл. 25 - облека, чевли и капи

(111) **10776** (151) 15/11/2005
(210) ТМ 2001/318 (220) 02/04/2001
(181) 02/04/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Diners Club International Ltd.**
8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

CLUB CASH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот, а особено финансиски услуги, вклучително и услуги поврзани со кредитни картички

(111) **10683** (151) 25/08/2005
(210) ТМ 2001/426 (220) 23/04/2001
(181) 23/04/2011
(450) 31/12/2005

(732) **BRUNSWICK BOWLING & BILLIARDS CORPORATION**

525 West Laketon Avenue, P.O. Box 329, Muskegon, Michigan 49443-0329, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - ленти за куглање, вклучително делови и приклучоци за истите, сетери за кегли за куглање, кегли за куглање, топки за куглање, рафтови за топки за куглање, покажувачи на резултати и дисплеи за куглање, враќачи на топките за куглање, самолепливи единици за патеки за куглање и одбојнички заштитени единици за чување на шината за куглање

(111) **10736** (151) 01/11/2005
(210) ТМ 2001/451 (220) 03/05/2001
(181) 03/05/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје**
ул. "4 Јули" За, 1000 Скопје, МК

(740) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
ул. Никола Вапцаров 2/1, 1000 Скопје

(540)





(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатени работи
кл. 35 - огласување

(111) 10737 (151) 01/11/2005
(210) ТМ 2001/453 (220) 03/05/2001
(181) 03/05/2011
(450) 31/12/2005

(732) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
ул." 4 Јули" 3а, 1000 Скопје, МК

(740) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
ул. Никола Вапцаров 2/1, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатени работи
кл. 35 - огласување

(111) 10689 (151) 12/09/2005
(210) ТМ 2001/482 (220) 09/05/2001
(181) 09/05/2011
(450) 31/12/2005

(732) Друштво за вработување на инвалидни лица
за производство и трговија Мултикрем дооел
Штип

„Тошо Арсов“ бр 36 Штип, МК

(740) БИЛЈАНА СИМОНОВА, адвокат
ул. „Тошо Арсов“ 36, 2000, Штип
(540)



(591) бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни прера-
ботки, конзервирано, сушено и варено овошје и

зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко, и
млечни производи, масло и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за пециво, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(111) 10706 (151) 19/10/2005
(210) ТМ 2001/574 (220) 24/05/2001
(181) 24/05/2011
(450) 31/12/2005

(732) BUSHNELL CORPORATION

9200 Cody, Overland Park, Kansas 66214, US

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)

PERMA FOCUS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - окулари

(111) 10690 (151) 12/09/2005
(210) ТМ 2001/593 (220) 29/05/2001
(181) 29/05/2011
(450) 31/12/2005

(732) S. Dyrup & Co. A/S

Gladsaxevej 300, 2860 Soborg, DK

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Васил Ѓоргов“ 24/ 59, 1000, Скопје

(540)

DYRUP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 - бои; фирнајзи; лакови; заштита против
рѓосување и пропаѓање на дрвото; колорити;
фиксатори на бои; сурови природни смоли; метали
во фолија и прашковидна форма за боење;
декорација, печатење и уметност и подобни за
отстранување тапети

- (111) **10801** (151) 17/11/2005
 (210) ТМ 2001/682 (220) 11/06/2001
 (181) 11/06/2011
 (450) 31/12/2005
- (732) **KABUSHIKI KAISHA MAKITA**
 trading as **MAKITA CORPORATION** 11-8, 3-
CHOME, SUMIYOSHI-CHO ANJO-SHI, AICHI-KEN,
JP
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)

maktec

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 7 - алати на електричен погон, вклучително и безжични алати: пили за шини, брусилка, брусеви, распрснувачи, дробилки, рачни моторни пили, циркуларни пили, јаглени четкички, машини за сечење, сечила, сврдла, тримери за трева, сечачи на жлебови, ударни дупчалки, тримери за жива ограда, сет одвртувачи, клучеви за матици, уводни пили, аголници, косилки, мешалки за течност, аголни пили, грицкалки, чекани за заковување и демолирање, стругови, светнувачи, повратни пили, кружни чекани, направи за обрежување, одвртувачи, ножици, спајувалки, смукалки, клучеви за матици, пумпи како и делови и додатна опрема за сите наведени производи; машини за обработка на дрво: трачни пили, спојници, спојни стругови и стругови, столни пили, моторни синцирни точила, подвижни работни плочи, машини за спојување, како и делови и додатна опрема за сите наведени производи; бензиски моторни алати: распрснувачи, рачни моторни пили, сечачи, тримери за трева, тримери за жива ограда, косилки пумпи, како и делови и додатна опрема за сите наведени производи; пнеуматски алати: воздушни компресори, воздушни пиштоли за клинци, воздушни пиштоли за спајувалки како и делови и додатна опрема за сите наведени производи; бензиски генератори, преносни бензински генератори, како и делови и додатна опрема за сите наведени производи; истражувања; изработка на програми за компјутери; услуги што не се опфатени со другите класи а особено услуги поврзани со продажба и доставување бела техника и мебел

- (111) **10697** (151) 19/10/2005
 (210) ТМ 2001/701 (220) 19/06/2001
 (181) 19/06/2011
 (450) 31/12/2005
- (732) **АД ОХИС - Фабрика „Билјана“**
 ул. Првوماјска бб, 1000 Скопје, МК
- (540)



- (591) црвена, бела, жолта, сина и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. 3 - производи за миење, чистење, дезинфекција, одмастување, дезодорирање, за постигнување сјај, сапуни

- (111) **10684** (151) 12/09/2005
 (210) ТМ 2001/724 (220) 26/06/2001
 (181) 26/06/2011
 (450) 31/12/2005
- (732) **Друштво за производство и маркетинг Г - М М Г**
- м м доо ДООЕЛ Скопје
 ул. Даме Груев бр. 28, 1000 Скопје, МК
- (540)

 **BLACK & DECKER**

- (591) портокалова и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојки и трасмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи; инкубатори за јајца
- кл. 8 - рачни алати и направи; прибор за јадење, ладно оружје, жилети



(111) **10685** (151) 12/09/2005
(210) ТМ 2001/725 (220) 26/06/2001
(181) 26/06/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Друштво за производство и маркетинг Г - М М г**
- м м доо ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр. 28, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојки и трасмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи; инкубатори за јајца

кл. 8 - рачни алати и направи; прибор за јадење, ладно оружје, жилети

(111) **10686** (151) 12/09/2005
(210) ТМ 2001/726 (220) 26/06/2001
(181) 26/06/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Друштво за производство и маркетинг Г - М М г**
- м м доо ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр. 28, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен сувоземни возила), машински спојки и трасмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи; инкубатори за јајца

кл. 8 - рачни алати и направи; прибор за јадење, ладно оружје, жилети

(111) **10802** (151) 17/11/2005
(210) ТМ 2001/733 (220) 28/06/2001
(181) 28/06/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Exxon Mobil Corporation, a New Jersey corporation**
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

TEMPO PACK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - печатени публикации, весници и периодичници во врска со петрохемиски производи и услуги

(111) **10803** (151) 17/11/2005
(210) ТМ 2001/742 (220) 02/07/2001
(181) 02/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Bristol-Myers Squibb Pharma Company**
203 Longmeadow Drive Wilmington, DE 19810, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)

SYMPHONIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на кардиоваскуларни заболувања, заболувања на централниот нервен систем, рак, инфламациони и инфламаторни заболувања, респираторни и инфекциски заболувања и за дијагностицирање

(111) **10804** (151) 17/11/2005
(210) ТМ 2001/751 (220) 04/07/2001
(181) 04/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **SSANGYONG MOTOR COMPANY**
150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do, KR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - возила, апарати за движење по земја, воздух или вода, спортски возила и возила за спорт, возила за повеќе намени, патнички автомобили, комбиња, пикап (pick-up) камиони, автобуси, приколки за трактори, камиони истоварувачи, тркачки автомобили, тркала за возила, моторни возила

(111) 10741 (151) 31/10/2005
(210) ТМ 2001/752 (220) 04/07/2001
(181) 04/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) Здружение на граѓани МАКЕДОНСКИ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ -Скопје
Кошаркарска сала „Градски Парк“, - Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црвена, зелена, жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - настава и разонода
кл. 42 - спорт; дејности од областа на културата и уметноста; реклама и пропаганда; хуманитарни дејности; образовни и едукативни дејности неспомнати во другите класи

(111) 10738 (151) 31/10/2005
(210) ТМ 2001/753 (220) 04/07/2001
(181) 04/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) Здружение на граѓани МАКЕДОНСКИ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ -Скопје
Кошаркарска сала „Градски Парк“, - Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје
(540)

МАКЕДОНСКИ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - настава и разонода
кл. 42 - спорт; дејности од областа на културата и уметноста; реклама и пропаганда; хуманитарни дејности; образовни и едукативни дејности неспомнати во другите класи

(111) 10759 (151) 03/11/2005
(210) ТМ 2001/754 (220) 04/07/2001
(181) 04/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
ул. Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, зелена, жолто кафена, и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - масло, особено масло за пржење



(111) **10717** (151) 24/10/2005
 (210) ТМ 2001/757 (220) 06/07/2001
 (181) 06/07/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **DUNAPACK PAPIR ES CSOMAGOLOANYAG RT**

Duna u. 42., H-1215 Budapest, HU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартиени производи и слични производи со отпечатени и неотпечатени површини, материјали за пакување, ребраста хартија во рамнини и свиткана во ролни, кутии од ребреста хартија, чинии од ребреста хартија и покривни плочи од ребреста хартија

(111) **10696** (151) 18/10/2005
 (210) ТМ 2001/758 (220) 06/07/2001
 (181) 06/07/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **IPR PHARMACEUTICALS INC**

Sabana Gardens Industrial Park, P. O. Box 1967, CAROLINA, Puerto Rico PR 00984, PR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати и супстанции
 кл. **16** - печатени работи; фотографии, материјал за настава и обука (освен апарати)

(111) 10695 (151) 18/10/2005
 (210) ТМ 2001/759 (220) 06/07/2001
 (181) 06/07/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **AstraZeneca AB**

Vastra Malarehamnen 9, 151 85 SODERTALJE, SE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати и супстанции
 кл. **16** - печатени работи; фотографии, материјал за настава и обука (освен апарати)

(111) **10805** (151) 17/11/2005
 (210) ТМ 2001/763 (220) 13/07/2001
 (181) 13/07/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **Cable & Wireless plc, a company registered under the laws of England and Wales**

124 Theobald's Road, London WC1X 8RZ, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти - научни, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење тежини, мерни, сигнални,

за проверка (набљудување), спасувачки и едукативни; апарати за наснимување; машини за пресметување, опрема и компјутери за обработка на податоци; компјутерски програми и софтвер преземен од или наменет за пребарување не интернет и за пребапување на податоци на глобална компјутерска мрежа или Интернет; електронски публикации кои можат да се преземат од интернет; апарат за телекомуникации, инструменти (бклучително и модеми) мрежи и електрични шеми бклучително и такви за овозможување, олеснување и водењена врски до датотеки, глобални компјутерски мрежи и интернет; апарати и инструменти - телефони, телекс, телепријатели и за електронско соопштувањена податоци; апарат за повикување преку радио врска; радио-телефонски апарати; електронски апарати и инструменти, сите за раководење или изведба и анализа на телекомуникации и мрежи и кола за пренесување податоци; оптички и електро-оптички апарат и опрема за праќање, пренесување или примање не податоци, информации, слики или звуци; кабли за телекомуникации; оптички влакна, врски и кола со оптички влакна; електронски апарат и инструменти за повикување, прибирање, обработка, сместување, складирање, пренесување, примање, прикажување и/или печатење на сигнали, податоци и информации за комуникација; апарати и инструменти за наснимување, примање и/или пренесување на видео и/или звучни сигнали и/или податоци и/или информации; интерактивен електронски апарат и инструменти за телекомуникации, пренесување и примање на податоци, слики и/или звуци и за нарачка на производи и/или услуги; апарати и инструменти и претходно платени картици за задолжување и/или одобрување на финансиски сметки и за вршење на плаќања за производи или услуги; долговни и/или кредитни и/или задолжувачки картички кои може да се читаат со помош на машина; апарати, инструменти и софтвер за комуникација со компјутерски мрежи (на пр. world wide web); софтвер за телекомуникации; телевизиски, радио, видео и аудио апарати, опрема и уреди; апарати за шифрирање и дешифрирање електронски, видео и/или звучни сигнали и/или податоци; делови и парчиња за горенаведените производи; и делови и парчиња за сите горенаведени производи

кл. 16 - телефонски, факсимил, „e-mail“ и „website“ адресари; печатени работи; списанија; книги, адресари, брошури, летоци, циркулари, канцелариски материјал; хартија и картон и производи направени од овие материјали; фотографии, инструкциски и едукативен материјал; материјали за пакување; картички во форма на долговни картички, кредитни картички, задолжувачки картички и телефонски картички

кл. 35 - екламирање и промовирање и информациски услуги кои се однесуваат на тоа; услуги за маркетинг и за односи со јавноста; ускладување на реклами и информации за употреба во или како „веб“ страници на интернет; оперативни и деловни услуги; услуги за деловен менаџмент и

организација; обезбедување на сите горенаведени услуги преку главен компјутер (во секое време), или во компјутерска датотека, или од интернет, или електронски; услуги на компјутерско одговарање со помош на телекомуникациски апарат на недостапни претплатници; деловни советодавни и консултациски услуги; регистрација, транскрипција, составување, ускладување, пренесување и систематизација на писмени и дигитални соопштенија; користење и ускладување на математички и статистички податоци; изготвување на деловни извештаи; организирање и реализација на деловни и комерцијални конференции и семинари

кл. 36 - осигурување и финансиски услуги вклучително и обезбедување на истите електронски и/или по пат на телекомуникации; финансиски консултациски и советодавни услуги; услуги на претходно платени телефонски картички, кредитни картички, долговни картички, чековни гарантни картички и задолжувачки картички; банкарски и услуги за штедење и инвестиции; услуги на финансиски менаџмент; услуги на финансиско сравнување; услуги за финансиски инструменти за електронско пазарно работење и срамнување; услуги за задолжување и одобрување на финансиски сметки; услуги за електронско банкарско работење, купување и/или плаќање сметки, проценување на ризикот за кредити и раководење во врска со ризикот на кредитите; информациски услуги кои се однесуваат на финансии и осигурување, кои се обезбедуваат преку главен компјутер (во секое време) со помош на компјутерска датотека или интернет; домашно банкарско работење; банкарско работење со помош на интернет; консултациски, информациски и советодавни услуги што се однесуваат на сите горенаведени услуги

кл. 37 - услуги за конструирање и поправка во врска со апарати и опрема за комуникација; услуги за поправка, монтажа и одржување на опрема и апарати за телекомуникации, емитување, прием на емисии, праќање пораки и прием на пораки; подводна изградба, монтажа и поправка; услуги за спојување на подморски кабли; поправка, одржување, поставување и затрупување на кабли (вклучително и оптички и подморски кабли); работење и раководење со бродови кои функционираат со кабелска врска; работење и раководење со железнички станици кои функционираат со кабелска врска; работење и раководење на подморнички возила со далечинска команда; и консултациски, информациски и советодавни услуги што се однесуваат на горенаведените услуги.

кл. 38 - телекомуникациски услуги; услуги преку интернет; обезбедување телекомуникациски врски до глобална компјутерска мрежа; обезбедување пристап за корисници до интернет или до глобална компјутерска мрежа; телекомуникација на информации (вклучително и „веб“ страници), компјутерски програми и било какви други податоци; услуги за телекомуникациски пристап;



услуги за интерактивна електронска комуникација; услуги за мрежи; обезбедување на построенија и конструкции на „world wide web“, комуникациски услуги преку сателитски, оптички и мрежи со компјутерски терминали; услуги за праќање пораки со помош на компјутер; услуги за изнајмување и закупување во врска со апарати и опрема за комуникации; услуги за воспоставување и експлоатација на телекомуникации; наснимување, пренесување, или репродукција на звук или слики; емитување и пренесување на радио, телевизиски и кабелски програми; одржување на видео врски; емитување преку кабелска телевизија; услуги за домашно купување; обезбедување пристап до електронски податоци, датотеки, огласни табли и публикации на далечински компјутери или преку компјутерски мрежи; советодавни, информациски, консултациони услуги што се однесуваат на горенаведеното

кл. 41 - услуги за едукација и забава; услуги за далечинско учење; објавување, вклучително и електронски и/или услуги за објавување преку главен компјутер (достапни во секое време); услуги за обука; услуги за образование, забава, упатства, обука и електронско објавување кое може да се преземе преку компјутер, кои се однесуваат на информациска технологија, компјутери, телекомуникации, компјутерски софтвер, дизајнирање на „вебсајт“ и деловен менаџмент; деловно гостопримство; организирање забавни и културни настани, конференции и состаноци, обезбедување објекти за електронски и/или интерактивни дискусии преку главен компјутер (достапни во секое време), разговори и учење, телевизиски, видео и услуги за забава; консултациони, информациски и советодавни услуги што се однесуваат на горенаведените услуги

кл. 42 - услуги за научно и индустриско истражување; елаборати за технички проекти; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги кои се однесуваат на експлоатација на вештачка интелигенција; консултативни услуги во областа на телекомуникациите; услуги за инженеринг проектирање; услуги за подводни истражувања; услуги за гео-сеизмички набљудувања; услуги за подводно обележување на карти; услуги за резервација и чекирање; изнајмување компјутери; проектирање, цртање и овластено пишување, сето за ускладување на „web“ страници на интернет; информации кои се обезбедуваат преку главен компјутер (во секое време) од компјутерска датотека или од интернет; информации на пребарување и повикување информации; податоци и „вебсајтови“ на или од компјутерски мрежи; создавање и одржување „вебсајтови“; водење грижа за „вебсајтовите“ за други; монтажа и одржување на компјутерски софтвер; создавање индекси на информации, податоци, „сајтови“ и други ресурси на компјутерски мрежи; изнајмување на време за пристап до компјутерска датотека

- | | |
|-------------------|------------------|
| (111) 10806 | (151) 17/11/2005 |
| (210) TM 2001/764 | (220) 13/07/2001 |
| | (181) 13/07/2011 |
| | (450) 31/12/2005 |
- (732) **Cable & Wireless plc, a company registered under the laws of England and Wales**
124 Theobald's Road, London WC1X 8RZ, GB
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
- (540)

C & W

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти - научни, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење тежини, мерни, сигнални, за проверка (набљудување), спасувачки и едукативни; апарати за наснимување, пренесување или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, дискови за наснимување; машини за пресметување, опрема и компјутери за обработка на податоци; компјутерски програми и софтвер преземен од или наменет за пребарување на Интернет и за пребарување на податоци на глобална компјутерска мрежа, вклучително и софтвер преземен од глобална компјутерска мрежа или интернет; електронски публикации кои може да се преземат од интернет; апарат за телекомуникации, инструменти (вклучително и модеми), мрежи и електрични шеми вклучително и такви за овозможување, олеснување и водење на врски до датотеки, глобални компјутерски мрежи и Интернет; апарати и инструменти - телефони, телекс, телепринтери и за електронско соопштување на податоци; апарат за повикување преку радио врска; радио-телефонски апарати; електронски апарати и инструменти, сите за раководење и/или изведба и анализа на телекомуникации и мрежи и кола за пренесување податоци; оптички и електро-оптички апарат и опрема за праќање, пренесување и/или примање на податоци, информации, слики и/или звуци; кабли за телекомуникации; оптички влакна, врски и кола со оптички влакна; електронски апарат и инструменти за повикување, прибирање, обработка, сместување, складирање, пренесување, примање, прикажување и/или печатење на сигнали, податоци и информации за комуникација; апарати и инструменти за наснимување, примање и/или пренесување на видео и/или звучни сигнали и/или податоци и/или информации; интерактивен електронски апарат и инструменти за телекомуникации, пренесување и примање на податоци, слики и/или звуци и за нарачка на производи и/или услуги; апарати и инструменти и претходно платени картици за задолжување и/или одобрување на финансиски сметки и за вршење на плаќања за производи или услуги; долговни и/или кредитни и/или задолжувачки картички

кои може да се читаат со помош на машина; апарати, инструменти и софтвер за комуникација со компјутерски мрежи (на пр. world wide web); софтвер за телекомуникации; телевизиски, радио, видео и аудио апарати, опрема и уреди; апарати за шифрирање и дешифрирање електронски, видео и/или звучни сигнали и/или податоци; делови и парчиња за горенаведените производи; и делови и парчиња за сите горенаведени производи

кл. 16 - телефонски, факсимил, „e-mail“ и „website“ адресари; печатени работи; списанија; книги, адресари, брошури, летоци, циркулари, канцелариски материјал; хартија и картон и производи направени од овие материјали; фотографии, инструкциски и едукативен материјал; материјали за пакување; картички во форма на долговни картички, кредитни картички, задолжувачки картички и телефонски картички

кл. 35 - рекламирање и промовирање и информациски услуги кои се однесуваат на тоа; услуги за маркетинг и за односи со јавноста; ускладување на реклами и информации за употреба во или како „веб“ страници на Интернет; оперативни и деловни услуги; услуги за деловен менаџмент и организација; обезбедување на сите горенаведени услуги преку главен компјутер (во секое време), или во компјутерска датотека, или од интернет, или електронски; услуги на компјутерско одговарање со помош на телекомуникациски апарат на недостапни претплатници; деловни советодавни и консултациски услуги; регистрација, транскрипција, составување, ускладување, пренесување и систематизација на писмени и дигитални соопштенија; користење и ускладување на математички и статистички податоци; изготвување на деловни извештаи; организирање и реализација на деловни и комерцијални конференции и семинари

кл. 36 - осигурување и финансиски услуги вклучително и обезбедување на истите електронски и/или по пат на телекомуникации; финансиски консултациски и советодавни услуги; услуги на претходно платени телефонски картички, кредитни картички, долговни картички, чековни гарантни картички и задолжувачки картички; банкарски и услуги за штедење и инвестиции; услуги на финансиски менаџмент; услуги на финансиско сравнување; услуги за финансиски инструменти за електронско пазарно работење и сравнување; услуги за задолжување и одобрување на финансиски сметки; услуги за електронско банкарско работење, купување и/или плаќање сметки, проценување на ризикот за кредитите и раководење во врска со ризикот на кредитите; информациски услуги кои се однесуваат на финансии и осигурување, кои се обезбедуваат преку главен компјутер (во секое време) со помош на компјутерска датотека или интернет; домашно банкарско работење; банкарско работење со помош на Интернет; консултациски, информациски и советодавни услуги што се однесуваат на сите горенаведени услуги

кл. 37 - услуги за конструирање и поправка во

врска со апарати и опрема за комуникација; услуги за поправка, монтажа и одржување на опрема и апарати за телекомуникации, емитување, прием на емисии, праќање пораки и прием на пораки; подводна изградба, монтажа и поправка; услуги за спојување на подморски кабли; поправка, одржување, поставување и затрупување на кабли (вклучително и оптички и подморски кабли); работење и раководење со бродови кои функционираат со кабелска врска; работење и раководење со железнички станици кои функционираат со кабелска врска; работење и раководење на подморнички возила со далечинска команда; и консултациски, информациски и советодавни услуги кои се однесуваат на горенаведените услуги

кл. 38 - телекомуникациски услуги; услуги преку Интернет; обезбедување телекомуникациски врски до глобална компјутерска мрежа; обезбедување пристап за корисници до интернет или до глобална компјутерска мрежа; телекомуникација на информации (вклучително и „веб“ страници), компјутерски програми и било какви други податоци; услуги за телекомуникациски пристап; услуги за интерактивна електронска комуникација; услуги за мрежи; обезбедување на построенија и конструкции на „world wide web“, комуникациски услуги преку сателитски, оптички и мрежи со компјутерски терминали; услуги за праќање пораки со помош на компјутер;

услуги за изнајмување и закупување во врска со апарати и опрема за комуникации; услуги за воспоставување и експлоатација на телекомуникации; наснимување, пренесување, или репродукција на звук или слики; емитување и пренесување на радио, телевизиски и кабелски програми; одржување на видео врски; емитување преку кабелска телевизија; услуги за домашно купување; обезбедување пристап до електронски податоци, датотеки, огласни табли и публикации на далечински компјутери или преку компјутерски мрежи; советодавни, информациски, консултациски услуги што се однесуваат на горенаведеното

кл. 41 - услуги за едукација и забава; услуги за далечинско учење; објавување, вклучително и електронски и/или услуги за објавување преку главен компјутер (достапни во секое време); услуги за обука; услуги за образование, забава, упатства, обука и електронско објавување кое може да се преземе преку компјутер, кои се однесуваат на информациска технологија, компјутери, телекомуникации, компјутерски софтвер, дизајнирање на „вебсајт“ и деловен менаџмент; деловногостопримство; организирање на забавни и културни настани, конференции и состаноци, обезбедување објекти за електронски и/или интерактивни дискусии преку главен компјутер (достапни во секое време), разговори и учење, телевизиски, видео и услуги за забава; консултациски, информациски и советодавни услуги кои се однесуваат на горенаведените услуги

кл. 42 - услуги за научно и индустриско истражу-



вање; елаборати за технички проекти; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги кои се однесуваат на експлоатација на вештачка интелигенција; консултативни услуги во областа на телекомуникациите; услуги за инженеринг проектирање; услуги за подводни истражувања; услуги за гео-сеизмички набљудувања; услуги за подводно обележување на карти; услуги за резервација и чекирање; изнајмување компјутери; проектирање, цртање и овластено пишување, сето за ускладување на „веб“ страници на интернет; информации кои се обезбедуваат преку главен компјутер (во секое време) од компјутерска датотека или од Интернет; информации на пребарување и повикување информации; податоци и „вебсајтови“ на или од компјутерски мрежи: создавање и одржување „вебсајтови“; водење грижа за „вебсајтовите“ за други; монтажа и одржување на компјутерски софтвер; создавање индекси на информации, податоци, „сајтови“ и други ресурси на компјутерски мрежи; изнајмување на време за пристап до компјутерска датотека

- | | |
|---|------------------|
| (111) 10807 | (151) 17/11/2005 |
| (210) TM 2001/765 | (220) 13/07/2001 |
| | (181) 13/07/2011 |
| | (450) 31/12/2005 |
| (732) Cable & Wireless plc, a company registered under the laws of England and Wales | |
| 124 Theobald's Road, London WC1X 8RZ, GB | |
| (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | |
| ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје | |
| (540) | |

CABLE & WIRELESS

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти - научни, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење тежини, мерни, сигнални, за проверка (набљудување), спасувачки и едукативни; апарати за наснимување, пренесување или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, дискови за наснимување; машини за пресметување, опрема и компјутери за обработка на податоци; компјутерски програми и софтвер преземен од или наменет за пребарување на интернет и за пребарување на податоци на глобална компјутерска мрежа, вклучително и софтвер преземен од глобална компјутерска мрежа или интернет; електронски публикации кои може да се преземат од интернет; апарат за телекомуникации, инструменти (вклучително и модеми), мрежи и електрични шемии вклучително и такви за овозможување, олеснување и водење на врски до датотеки, глобални компјутерски мрежи и интернет; апарати и инструменти - телефони, телекси, телепринтери и за електронско соопштување податоци; апарат за повикување преку радио врска; радио-телефонски апарати;

електронски апарати и инструменти, сите за раководење и/или изведба и анализа на телекомуникации и мрежи и кола за пренесување податоци; оптички и електро-оптички апарат и опрема за праќање, пренесување и/или примање на податоци, информации, слики и/или звуци; кабли за телекомуникации; оптички влакна, врски и кола со оптички влакна; електронски апарат и инструменти за повикување, прибирање, обработка, сместување, складирање, пренесување, примање, прикажување и/или печатење на сигнали, податоци и информации за комуникација; апарати и инструменти за наснимување, примање и/или пренесување на видео и/или звучни сигнали и/или податоци и/или информации; интерактивен електронски апарат и инструменти за телекомуникации, пренесување и примање податоци, слики и/или звуци и за нарачка на производи и/или услуги; апарати и инструменти и претходно платени картички за задолжување и/или одобрување на финансиски сметки и за вршење на плаќања за производи или услуги; долговни и/или кредитни и/или задолжувачки картички што може да се читаат со помош на машина; апарати, инструменти и софтвер за комуникација со компјутерски мрежи (на пр. world wide web); софтвер за телекомуникации; телевизиски, радио, видео и аудио апарати, опрема и уреди; апарати за шифрирање и дешифрирање електронски, видео и/или звучни сигнали и/или податоци; делови и парчиња за горенаведените производи; и делови и парчиња за сите горенаведени производи

кл. 16 - телефонски, факсимил, „e-mail“ и „website“ адресари; печатени работи; списанија; книги, адресари, брошури, летоци, циркулари, канцелариски материјал; хартија и картон и производи направени од овие материјали; фотографии, инструкциски и едукативен материјал; материјали за пакување; картички во форма на долговни картички, кредитни картички, задолжувачки картички и телефонски картички

кл. 35 - рекламирање и промовирање и информациски услуги што се однесуваат на тоа; услуги за маркетинг и за односи со јавноста; чување реклами и информации за употреба во или како „веб“ страници на интернет; оперативни и деловни услуги; услуги за деловен менаџмент и организација; обезбедување на сите горенаведени услуги преку главен компјутер (во секое време), или во компјутерска датотека, или од интернет, или електронски; услуги на компјутерско одговарање со помош на телекомуникациски апарат на недостапни претплатници; деловни советодавни и консултациски услуги; регистрација, транскрипција, составување, чување, пренесување и систематизација на писмени и дигитални соопштенија; користење и чување на математички и статистички податоци; изготвување деловни извештаи; организирање и реализација на деловни и комерцијални конференции и семинари

кл. 36 - осигурување и финансиски услуги, вклучително и обезбедување на истите електронски и/или по пат на телекомуникации; финансиски

консултациски и советодавни услуги; услуги на претходно платени телефонски картички, кредитни картички, долговни картички, чековни гарантни картички и задолжувачки картички; банкарски и услуги за штедење и инвестиции; услуги на финансиски менаџмент; услуги на финансиско израмнување; услуги за финансиски инструменти за електронско пазарно работење и израмнување услуги за задолжување и одобрување на финансиски сметки; услуги за електронско банкарско работење, купување и/или плаќање сметки, проценување на ризикот за кредити и раководење во врска со ризикот на кредитите; информациски услуги што се однесуваат на финансии и осигурување, а се обезбедуваат преку главен компјутер (во секое време) со помош на компјутерска датотека или интернет; домашно банкарско работење; банкарско работење со помош на интернет; консултациски, информациски и советодавни услуги што се однесуваат на сите горенаведени услуги

кл. 37 - услуги за конструирање и поправка во врска со апарати и опрема за комуникација; услуги за поправка, монтажа и одржување на опрема и апарати за телекомуникации, емитување, прием на емисии, праќање пораки и прием на пораки; подводна изградба, монтажа и поправка; услуги за спојување на кабли за подморе; поправка, одржување, поставување и затрупување на кабли (вклучително и оптички и кабли за подвода); работење и раководење со бродови кои функционираат со кабелска врска; работење и раководење со железнички станици што функционираат со кабелска врска; работење и раководење на подморнички возила со далечинска команда; и консултациски, информациски и советодавни услуги што се однесуваат на горенаведените услуги

кл. 38 - телекомуникациски услуги; услуги преку интернет; обезбедување телекомуникациски врски до глобална компјутерска мрежа; обезбедување пристап за корисници до интернет или до глобална компјутерска мрежа; телекомуникација на информации (вклучително и „веб“ страници), компјутерски програми и било какви други податоци; услуги за телекомуникациски пристап; услуги за интерактивна електронска комуникација; услуги за мрежи; обезбедување на построенија и конструкции на „world wide web“, комуникациски услуги преку сателитски, оптички и мрежи со компјутерски терминали; услуги за праќање пораки со помош на компјутер;

услуги за изнајмување и закупување врска со апарати и опрема за комуникации; услуги за воспоставување и експлоатација на телекомуникации; наснимување, пренесување, или репродукција на звук или слики; емитување и пренесување на радио, телевизиски и кабелски програми; одржување на видео врски; емитување преку кабелска телевизија; услуги за домашно купување; обезбедување пристап до електронски податоци, датотеки, огласни табли и публикации на далечински компјутери или преку компјутерски мрежи; советодавни, информациски,

консултациски услуги што се однесуваат на горенаведеното

кл. 41 - услуги за едукација и забава; услуги за далечинско учење; објавување, вклучително и електронски и/или услуги за објавување преку главен компјутер (достапни во секое време); услуги за обука; услуги за образование, забава, упатства, обука и електронско објавување што може да се преземе преку компјутер, а се однесуваат на информациска технологија, компјутери, телекомуникации, компјутерски софтвер, дизајнирање на „вебсајт“ и деловен менаџмент; деловно гостопримство; организирање забавни и културни настани, конференции и состаноци, обезбедување објекти за електронски и/или интерактивни дискусии преку главен компјутер (достапни во секое време), разговори и учење, телевизиски, видео и услуги за забава; консултациски, информациски и советодавни услуги што се однесуваат на горенаведените услуги

кл. 42 - услуги за научно и индустриско истражување; елаборати за технички проекти; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги што се однесуваат на експлоатација на вештачка интелигенција; консултативни услуги во областа на телекомуникациите; услуги за инженеринг проектирање; услуги за подводни истражувања; услуги за гео-сеизмички набљудувања; услуги за подводно одбележување на карти; услуги за резервација и чекирање; изнајмување компјутери; проектирање, цртање и овластено пишување, сето за ускладување на „веб“ страници на интернет; информации што се обезбедуваат преку главен компјутер (во секое време) од компјутерска датотека или од интернет; информации на пребарување и повикување информации; податоци и „вебсајтови“ на или од компјутерски мрежи: создавање и одржување „вебсајтови“; водење грижа за „вебсајтовите“ за други; монтажа и одржување на компјутерски софтвер; создавање индекси на информации, податоци, „сајтови“ и други ресурси на компјутерски мрежи; изнајмување време за пристап до компјутерска датотека



- (111) **10693** (151) 18/10/2005
 (210) ТМ 2001/767 (220) 13/07/2001
 (181) 13/07/2011
 (450) 31/12/2005
- (732) GTFM, Inc. CORPORATION NEW YORK
 350 Fifth Avenue Suite 6617 New York, New York
 10118, US
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

FUBU

- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **3** - тоалетен сапун, сол за капење, топчиња за капење, парферм тоалетна вода, колонска вода, црвило за уста, лак за нокти, мејк-ап креми, млеко за чистење, пудра за тело и лице, лосион за чистење на кожа и креми, туш за очи, лосион за после бричење, сапун за бричење, дезороданси, лосиони за коса и талк во прав
- кл. **14** - накит и рачни часовници.
- кл. **25** - облека, особено кошули, поткошули, џемпери, чевли, капи, шамивчиња, пуловери, панталони, колани за облека, чорапи, костими за капење, џакети, облека за дожд, фустани, обувки, чорапи, шалови, шапки, ленти за околу глава, пиџами и ноќници

- (111) **10694** (151) 18/10/2005
 (210) ТМ 2001/768 (220) 13/07/2001
 (181) 13/07/2011
 (450) 31/12/2005
- (732) GTFM, Inc. CORPORATION NEW YORK
 350 Fifth Avenue Suite 6617 New York, NEW
 YORK 10118, US
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **3** - тоалетен сапун, сол за капење, топчиња за капење, парферм тоалетна вода, колонска вода, црвило за уста, лак за нокти, мејк-ап креми, млеко за чистење, пудра за тело и лице, лосион за чистење на кожа и креми, туш за очи, лосион за

после бричење, сапун за бричење, дезороданси, лосиони за коса и талк во прав

кл. **14** - накит и рачни часовници.

кл. **25** - облека, особено кошули, поткошули, џемпери, чевли, капи, шамивчиња, пуловери, панталони, колани за облека, чорапи, костими за капење, џакети, облека за дожд, фустани, обувки, чорапи, шалови, шапки, ленти за околу глава, пиџами и ноќници

- (111) **10808** (151) 17/11/2005
 (210) ТМ 2001/771 (220) 19/07/2001
 (181) 19/07/2011
 (450) 31/12/2005

- (732) **SYNGENTA LIMITED**
Sungenta European Regional Center Priestley
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey
GU2, 7YH, GB

- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **5** - хербициди, инсектициди, фунгициди, пестициди, препарати за уништување глодари и препарати за уништување штетници

- (111) **10809** (151) 17/11/2005
 (210) ТМ 2001/772 (220) 19/07/2001
 (181) 19/07/2011
 (450) 31/12/2005

- (732) **Pharmacia & Upjohn Company**
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје
- (540)

VIQUIST

- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња фластери, материјал за преврзување материјали за пломбирање заби и за забни отисоци дезинфекциони средства производи за уништување на животински штетници фунгициди, хербициди



(111) **10739** (151) 01/11/2005
(210) ТМ 2001/773 (220) 19/07/2001
(181) 19/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Pharmacia & Upjohn Company**
100 Route 206 North, Pearack, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

LIVATE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување на сепса, со исклучок на препарати за лекување и ублажување на кожни болести, пореметување и состојби

(111) **10740** (151) 01/11/2005
(210) ТМ 2001/774 (220) 19/07/2001
(181) 19/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Pharmacia & Upjohn Company**
100 Route 206 North, Pearack, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

CIVIST

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња фластери, материјал за преврзување материјали за пломбирање заби и за забни отисоци дезинфекциони средства производи за уништување на животински штетници фунгициди, хербициди

(111) **10729** (151) 27/10/2005
(210) ТМ 2001/784 (220) 20/07/2001
(181) 20/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Gallaher Limited Members Hill**
Brooklands Road WEYBRIDGE, Surrey KT13 OQU, GB
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. „Питу Гули“ 70, 1000 Скопје
(540)

SAINT GEORGE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување цигари и цигарилоси, тутун за швакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одвоено или заедно со тутун а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(111) **10730** (151) 27/10/2005
(210) ТМ 2001/785 (220) 20/07/2001
(181) 20/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Gallaher Limited Members Hill**
Brooklands Road WEYBRIDGE, Surrey KT13 OQU, GB
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. „Питу Гули“ 70, 1000 Скопје
(540)

THREE KINGS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување цигари и цигарилоси, тутун за швакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одвоено или заедно со тутун а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(111) **10731** (151) 27/10/2005
(210) ТМ 2001/786 (220) 20/07/2001
(181) 20/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Gallaher Limited Members Hill**
Brooklands Road WEYBRIDGE, Surrey KT13 OQU, GB
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. „Питу Гули“ 70, 1000 Скопје
(540)

JAZZ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување цигари и цигарилоси, тутун за



швакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одвоено или заедно со тутун а не се за медицински намени или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(111) **10811** (151) 17/11/2005
(210) ТМ 2001/787 (220) 20/07/2001
(181) 20/07/2011
(450) 31/12/2005

(300) 2262074 20/02/2001 GB

(732) **FORD MOTOR COMPANY**

The American Road, Dearborn, Michigan 48121, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

FOMOCO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - епила; состави за поправка на површини; состави за запечатување; состави за растопување; состави што спречуваат замрзнување; хемиски производи за употреба при работа, поправка, сервисирање и одржување друмски возила

кл. 2 - состави за обложување и средства за конзервирање, сите се по природа бои

кл. 3 - состави за чистење, полирање, рибање и абразивни состави

кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за подмачкување и хидраулички масла

кл. 6 - шарки, неелектрични брави и резиња; значки; прицврстувачи; цевки (кои не се бојлерски цевки или делови од машини) и врски за истите; резервоари за течности; сите од обичен метал; јажиња за влечење од метал; канистери; шарки; значки; прицврстувачи; клучеви; калаузи; приврзоти за клучеви; синцирчиња за клучеви; прстени за клучеви; регистерски таблички за возила; регистерски таблички за автомобили; делови и елементи за друмски возила

кл. 7 - алтернатори; средства за прочистување (филтри за воздух) за машини; компресори (машини); карбуратори; вентилатори и ремења за вентилатори, сите за радијатори за ладење на моторите (различни од оние наменети за друмски возила); спојка; машини (не се за друмски возила); ауспуси; радијатори за ладење за машини; менувач на брзини што не е за друмски возила; апарат за довод на гориво во мотори: уреди за инјектирање на гориво за мотори со внатрешно согорување; електрични агрегати; хидрауличен запчаник за подигање; апарат за ладење на маслото (за машини); пумпи (различни од оние за издавање бензин, хируршки пумпи или пумпи

за воздух што служат како прибор за возилата); вентили; уреди за отстранување на преносот на енергија за машини; делови за горенаведените производи; четки и лежишта; спојки за машини; погонски ремења; погонски синцири; сопирачки; капи за радијатори за ладење; апарат за механичка контрола за машини, сопирачки, спојки, забрзување или за преносен апарат; хидраулички цилиндри; хидраулички мотори; хидраулички цевки сите за машини; електрични мотори; преносни запчаници и преносни оски; спојки за константна брзина; делови за машини; шипки за поврзување; контролни кабли; апарат за палење и дистрибутори за палење, сите за мотори со внатрешно согорување; филтри; подигнувачи; патрони за палење со искра; свеќици за палење; клипови; клипни прстени; делови од рекетката; цевоводи; брегасти осовини; кардани; турбо-суперполначи за машини; делови и елементи за друмски возила и машини

кл. 8 - рачни дигалки; рачни алати; гарнитури на рачни алати; делови за наведените производи

кл. 9 - електрични акумулатори; антени (воздушни); предупредувачки уреди против кражба; електрични акумулатори и склопови; електрични уреди за дување; електрични запалки; електрични прекинувачи; комутатори; електрични кондензатори; електрични врски; електрични кабли; електрични осигурувачи; електрични кутии за осигурувачи; електрични контролни апарати и инструменти за моторни возила и машини; електрични сензори; апарат за гаснење пожар; мерачи; инструмент табли и спојки; леки за светилки; звучници; бројчаници за километража; печатени електрични кола; електрични релеа; електрични склопки; брзинометри; тахометри; температурни сензори; регулатори на напон; волтметри; средства за прибирање на електричните жици во сноп; амперметри; радио апарати; опрема за репродукција на звук; опрема за телекомуникации; уреди за прифаќање ленти; уреди за прифаќање компакт дискови; испитни апарати; компјутерски софтвер; компакт дискови; магнетни ленти; средства за складирање податоци; инсталации за телефон во автомобил; аспиратори за чистење, автомобили; опрема за панично предупредување на автопат; опрема за чистење за моторни возила; делови и елементи за друмски возила

кл. 11 - инсталации и апарати за климатизација, вентилација или греење на моторни друмски возила; светлечки инсталации и апарати; склопови за сијалици; делови за горенаведените производи; уреди што спречуваат заслепување; сијалички за светилки; светлечки арматури; рефлектори; делови и елементи за друмски возила

кл. 12 - друмски возила и делови и елементи за истите; склопови за оски за возила; каросерии за возила; калибарски шестари за сопирачки; инсталации за сопирање; палки за влечење; шипки за амортизација; куплунзи; преносници на диференцијалот; погонски преносници; погонски оски; машини; мотори; вентилатори; уреди

за избор (промена) на брзината; преносници; оски за преносници; радијатори; радијаторски капи; ауспуси; капаци за ауспуси; хидраулични цилиндри и мотори; спојки; лежишта; ремења за вентилатори; шасија за моторни возила; апарат за управување, на рачен и енергетски погон; седишта со ограничување заради лична безбедност; покривки за седишта; подвижни кровови; столбови за управување возила; глави за тркала за возила; тркала за возила; делови за горенаведените производи; средства за дотерување тркала; одбојници; покажувачи на правецот; врати; отвори (решетки); тапацири; рачки за врата: рог-антени; огледала (ретровизори); штитници од кал: багажници за на кров; багажници за скии; амортизери; спирали; шипки за стабилизирање; задвижувачки мотори; управувачки тркала; управувачки врски; одстојници; опрема за спуштање на одстојниците; палки за усукување; палки за влечење; прозорци; механизми за движење на прозорци; бришачи за ветробраново стакло; држачи за рачки; тегови за тркала; подлошки за сопирачки и облоги за сопирачки за возила; кабини; капи за резервоари за гориво за возила; механички контролни уреди; склопови за машини; резервоари; штитници за врева од машини; заштитни капаци; радијаторски решетки; резервоари за течности; кутии за складирање; комори за складирање; носачи на тркала; механизми за подигнување на кабина; украсна табла; спојлери (во авијација), рабови; уреди против кражба; жалузини за прозорци на возила; уреди за задржување на багажот на возила; мрежи за багаж; синџири за снег; мрежи за миленици; мрежи за камења; безбедносни седишта за деца; безбедносни перничкиња; сонцобрани; опрема за монтирање мобилни телефони; значки за возила; рамки за регистерски таблички

кл. 16 - пакување од хартија, картон, или од пластични материјали; пакување за делови за возила; печатени работи; книги; часописи; списанија; весници; инструкциски и едукативни материјали; списоци на резервни делови; прирачници за одржување и рекламни материјали; печатени публикации што се однесуваат на самоодни предмети

кл. 17 - средства за прицврстување и поврзување, сите направени од пластични материјали, за цевки и кабли; еластични капаци направени од гума или пластични материјали за заштита на механички компоненти; склопови направени од гума или пластични материјали за машини, преносни склопови и за ауспуси; пластични материјали во форма на платна (нештофени) за употреба во производството на покривки за кровови на возила; облоги за куплунзи; дихтунзи (различни од влакнести дихтунзи за бродови); подлошки (различни од оние за славини за вода) од гума, пластични материјали или од вулканизирани влакна; изолациони подлошки од гума или од пластичен материјал; соединенија за запечатување или затнување (по природа зглобови или пакувања); изолациони материјали;

неметални црева; маслени затнувачи (пакувања); ленти направени од гума или пластични материјали за запечатување спојки; делови и елементи за друмски возила

кл. 27 - покривки за под, килимчиња и простирки за возила; простирки за врата

(111) 10722 (151) 24/10/2005
(210) ТМ 2001/790 (220) 20/07/2001
(181) 20/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **KNORR-NAHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT**
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, сина, модра и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - универзални мирудии

(111) 10812 (151) 17/11/2005
(210) ТМ 2001/793 (220) 23/07/2001
(181) 23/07/2011
(450) 31/12/2005

(300) 168747 15/06/2001 CZ

(732) **IVAX-CR a.s**
Ostravska 29, 747 70 Opava-Komarov, CZ

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемикалии и хемиски препарати
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции

за употреба во пералници, препарати за чистење, полирање, рибане и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби; забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хибрициди, додатоци на храна, витамински додатоци, наркотици и психотични супстанции и прекурсори

кл. 32 - минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци, додатоци за пијалоци

(111) **10813** (151) 17/11/2005

(210) TM 2001/794 (220) 23/07/2001

(181) 23/07/2011

(450) 31/12/2005

(732) **Bristol-Myers Squibb Pharma Company**

203 Longmeadow Drive Wilmington, DE 19810, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

ENERAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на кардиоваскуларни заболувања на централниот нервен систем, рак, инфламациони и инфламаторни заболувања, респираторни и инфекциски заболувања и за дијагностицирање со употреба на компјутерско снимање

(111) **10815** (151) 17/11/2005

(210) TM 2001/798 (220) 23/07/2001

(181) 23/07/2011

(450) 31/12/2005

(732) **SEAGATE TECHNOLOGY LLC, a Delaware Corporation**

920 Disc Drive, Scotts Valley, California 95066, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати за складирање компјутерски податоци вклучено диск драјв, апарати и компјутерски софтвер за складирање податоци и повикување и за работа на компјутерски мрежи и раководење со податоци

(111) **10816** (151) 17/11/2005

(210) TM 2001/801 (220) 23/07/2001

(181) 23/07/2011

(450) 31/12/2005

(732) **Dow AgroSciences LLC a Delaware limited liability company**

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

MUSTANG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - пестициди, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербациди и инсектициди

(111) **10705** (151) 19/10/2005

(210) TM 2001/802 (220) 24/07/2001

(181) 24/07/2011

(450) 31/12/2005

(732) **Pilkington plc, incorporated in England**

Prescot Road, St. Helens Merseyside, WA10 3TT, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PILKINGTON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - ветробрани и прозорци вклучително и покривни прозорци за копнени, морски и воздушни возила

кл. 19 - градежни материјали стакло, зајакнато стакло, лиснато стакло, обложено стакло, стакло за заштита од радијација; затемнето или обоено стакло; прозорци; предмети изработени од стакло или воглавно од стакло; плочи и штитници од стакло или главно од стакло; веранди; стакленици; повеќестрани единици за застаклување; градежни единици за застаклување; градежни стаклени склопови; делови и опрема за сите горенаведени производи за употреба во градежништвото

кл. 37 - вградување и поправка на стакло, двојни прозорци и прозорци на возилата, обложување со стакло

(111) 10742	(151) 02/11/2005
(210) ТМ 2001/804	(220) 24/07/2001
	(181) 24/07/2011
	(450) 31/12/2005

(732) **ATLAS, turisticка агенција d.d**

Brsalje 17, HR-20000 Dubrovnik, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ATLAS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - гласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација; канцелариски работи; услуги на продажба за трето лице; организирање продажни изложби, уметнички и антиквитетни предмети; услуги на реклама и пропаганда; комерцијални услуги на остварување функции на прометот на стоки и услуги; услуги на туристички агенции кои се бават со анимирање на туристичкиот пазар; организирање различни приредби за туристички цели

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи, работи со недвижности; услуги во врска со водење работи за кредитни картички и патнички исправи (чекови); посредување кај осигурувањето на патници и туристи

кл. 37 - изградба; поправки; услуги на поставување; услуги на работилници за сервисирање автомобили, миене моторни возила, снабдување на возила на деловни партнери со нафта и масло; услуги во врска со поморска бродоградба, ремонт и обнова на челични и дрвени бродови; поправка на електротехнички апарати и уреди, електронска мерна и регулаторна опрема, апарати и уреди; одржување на пловни објекти, посредување во градба и ремонт на бродови

кл. 39 - превоз; паркирање и складиштување на производи; организирање патувања; услуги на отворени простори за гаражирање; организирање и спроведување одмор, чување пловни објекти, услуги на капетан на јахта, како и други услуги за потребите на наутички туризам опфатени со оваа класа; услуги на поморски агенција во врска со прифаќање и исправање туристички пловила; услуги во врска со развивање и организирање на посебни облици на туризам (здравствен, конгресен, ловен и сл.); изнајмување возила; пружање на услуги на туристички водичи и пратиљи; посредување во врска со туристички услуги; издавање на возни карти и прибавување на патни исправи; давање на туристички информации, поморски превоз; превоз на патници во патниот промет, јавен патен превоз; давање во закуп на лично возила и автобуси; останат превоз на патници (водење на жичари, превоз на патници со жичари); услуги на поморски агенции во врска со пловидба; услуги на помош, посредување и застапување во врска со пловидба и искористување на бродови како што се услуги на прифаќање и отпремување на бродови; склучување на договори за искористување на бродови, осигурување, пополнување на посада и грижа за посадата; организирање и спроведување на туристички патувања и излети; изнајмување на пловни објекти (чартери) и пружање на услуги на пловни објекти за одмор, спорт и разонода, изнајмување на везови за пловни објекти

кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода, спортски и културни дејности; организирање спортски, културни и останати приредби; услуги на издавање на туристичка литература и други производи кои вообичаено се издаваат во туристичкиот промет

кл. 42 - окрепнување; привремено примање на стан; медицинска нега, хигиенска нега и нега на убавина, ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; начну и индустриски програмирање за сметачи (компјутери); прифаќање и организирање на престојот на патници и туристи во земјата; услуги во врска со издавање соби односно кревети и фамилијарни апартамани од страна на домаќинставата; угостителски услуги, услуги на хотели, мотели, пансиони, туристички населби, кампови, ресторани со посложување и останата прехрана на пловни објекти и на излети; останати угостителски што ги пружаат кафеани, крчми, барови и слично; услуги на фотостудија; пружање угостителски услуги



- (111) **10743** (151) 02/11/2005
 (210) ТМ 2001/805 (220) 24/07/2001
 (181) 24/07/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **ATLAS, turisticка агенција d.d**

Brsalje 17, HR-20000 Dubrovnik, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **35** - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација; канцелариски работи; услуги на продажба за трето лице; организирање продажни изложби, уметнички и антиквитетни предмети; услуги на реклама и пропаганда; комерцијални услуги на остварување функции на прометот на стоки и услуги; услуги на туристички агенции кои се бават со анимирање на туристичкиот пазар; организирање различни приредби за туристички цели

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи, работи со недвижности; услуги во врска со водење работи за кредитни картички и патнички исправи (чекови); посредување кај осигурувањето на патници и туристи

кл. **37** - изградба; поправки; услуги на поставување; услуги на работилници за сервисирање автомобили, миене моторни возила, снабдување на возила на деловни партнери со нафта и масло; услуги во врска со поморска бродоградба, ремонт и обнова на челични и дрвени бродови; поправка на електротехнички апарати и уреди, електронска мерна и регулаторна опрема, апарати и уреди; одржување на пловни објекти, посредување во градба и ремонт на бродови

кл. **39** - превоз; паркирање и складиштување на производи; организирање патувања; услуги на отворени простори за гаражирање; организирање и спроведување одмор, чување пловни објекти, услуги на капетан на јахта, како и други услуги за потребите на наутички туризам опфатени со оваа класа; услуги на поморски агенција во врска со прифаќање и исправање туристички пловила; услуги во врска со развивање и организирање на посебни облици на туризам (здравствен, конгресен, ловен и сл.); изнајмување возила; пружање на услуги на туристички водичи и пратиљи; посредување во врска со туристички услуги; издавање на возни карти и прибавување на патни исправи; давање на туристички информации, поморски превоз; превоз на патници во патниот промет, јавен патен превоз; давање во закуп на лично возила и автобуси; останат превоз на патници (водење на жичари, превоз на патници со жичари); услуги на поморски

агенции во врска со пловидба; услуги на помош, посредување и застапување во врска со пловидба и искористување на бродови како што се услуги на прифаќање и отпремување на бродови; склучување на договори за искористување на бродови, осигурување, пополнување на посада и грижа за посадата; организирање и спроведување на туристички патувања и излети; изнајмување на пловни објекти (чартери) и пружање на услуги на пловни објекти за одмор, спорт и разонода, изнајмување на везови за пловни објекти

кл. **41** - обука, стручно оспособување, разонода, спортски и културни дејности; организирање спортски, културни и останати приредби; услуги на издавање на туристичка литература и други производи кои вообичаено се издаваат во туристичкиот промет

кл. **42** - окрепнување; привремено примање на стан; медицинска нега, хигиенска нега и нега на убавина, ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; начну и индустриски програмирање за сметачи (компјутери); прифаќање и организирање на престојот на патници и туристи во земјата; услуги во врска со издавање соби односно кревети и фамилијарни апартмани од страна на домаќинствата; угостителски услуги, услуги на хотели, мотели, пансиони, туристички населби, кампови, ресторани со послужување и останата прехрана на пловни објекти и на излети; останати угостителски што ги пружаат кафеани, крчми, барови и слично; услуги на фотостудија; пружање угостителски услуги

- (111) **10744** (151) 01/11/2005
 (210) ТМ 2001/806 (220) 24/07/2001
 (181) 24/07/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **ATLAS, turisticка агенција d.d**

Brsalje 17, HR-20000 Dubrovnik, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **3** - парфимериски и козметички производи.

кл. **14** - благородни материјали и нивни легури и производи од тие материјали или обложени со тие материјали, што не се опфатени со другите класи; производи од скапоцени камења, накит, скапоцени камења, часовнички производи и хронометарски инструменти

кл. **16** - хартија, картон и производи од тие материјали што не се опфатени со другите класи; печатарски производи; производи за поврзување книги;

фотографии; прибор за пишување; лепила (лепливи работи за производи од хартија или за домаќинство); сликарски прибор; четкички; машини за пишување и прибор за канцеларија (освен мебел); опрема за подучување и за обука (освен апарати); пластични материјали за амбалажа (не се опфатени со други класи); карти за играње

кл. 18 - кожа, имитација на кожа, производи од тие материјали што не се вклучени во другите класи; животински кожи; куфери и торби; чадори, чадори за сонце и стапови; производи за колани

кл. 20 - мебел, огледала, рамки; производи што не се опфатени со другите класи од дрво, плута, трска, прачки, рогозина, коски, слонова коска, усовина, желка, амбра, седеф, морска згура; надоместоци (замены) на сите тие материјали или производи од пластични маси

кл. 25 - облека, обувки, покривачи за глава

кл. 28 - игри и играчки, гимнастички и спортски артикли што не се опфатени со другите класи; украси за божиќни дрва

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи;

комерцијална администрација; канцелариски работи; услуги на продажба за трето лице; организирање на продажни изложби, уметнички и антиквитетни предмети; услуги на реклама и пропаганда; комерцијални услуги на остварување функции на прометот на стоки и услуги; услуги на туристички агенции што се бават со анимирање на туристичкиот пазар; организирање на различни приредби за туристички цели

кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода, спортски и културни дејности; организирање спортски, културни и останати приредби; услуги на издавање туристичка литература и други производи што вообичаено се издаваат во туристичкиот промет

кл. 42 - закрепнување; привремено примање стан; медицинска нега, хигиенска нега и нега на убавина, ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; научни и индустриски истражувања, програмирање за сметачи (компјутери); прифаќање и организирање на престојот на патници и туристи во земјата; услуги во врска со издавање соби односно кревети и фамилијарни апартамани од страна на домаќинствата; угостителски услуги, услуги на хотели, мотели, пансиони, туристички населби, кампови, ресторани со послужување и останата прехрана на пловни објекти и на излети; останати угостителски услуги што ги пружаат кафеани, крчми, барови и слично; услуги на фотостудија; давање угостителски услуги

(111) 10721 (151) 24/10/2005
(210) ТМ 2001/807 (220) 24/07/2001
(181) 24/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Esprit International, California Partnership**
584 Broadway, New York, New York, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - козметика и парфимерија; сапуни и тоа-летни препарати; со исклучок на обојувачки и сапопотемнувачки (за црнеење) продукти

кл. 9 - рамки за очила, очила, очила за сонце, футроли за очила, сенки за очи, заштитно облекло за очи и облекло за очи при спортување

кл. 14 - накит што спаѓа во класата 14, вклучително накит направен од благородни и неблагородни метали; часовници, саати и временски релее (бројачи)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа, и производи што се направени од тие материјали а не се вклучени во другите класи; кутии за носење, торби, багаж, куфери, чадори, рачни торби, чанти; футроли за клучеви, торби за патување за облекло, торби за плажа, ремени (колани) и паричници

кл. 24 - чаршафи за на маса, крпи, подлошки; покривки за кревет, постелнина вклучително чаршафи и навлаки за перници; крпи за бања и крпи за лице и раце, крпи за пред када и ткаенини (парчиња) и производи од ткаенини за домаќинството што не се вклучени со другите класи

кл. 25 - облекло, обувки и покривачи за глава

кл. 35 - услуги на огласување и рекламирање и услуги во малопродажба

кл. 39 - аранжмани за патување

(111) 10793 (151) 17/11/2005
(210) ТМ 2001/809 (220) 26/07/2001
(181) 26/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware corporation**

345 Park Avenue New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Димитар Пандилов“ бр.17, 1000, Скопје



(540)

ORENCIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за човекова употреба

(111) 10794

(151) 17/11/2005

(210) ТМ 2001/810

(220) 26/07/2001

(181) 26/07/2011

(450) 31/12/2005

(732) **Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware corporation**

345 Park Avenue New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

INTUID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за човекова употреба

(111) 10795

(151) 17/11/2005

(210) ТМ 2001/812

(220) 26/07/2001

(181) 26/07/2011

(450) 31/12/2005

(732) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; и особено детергенти за миене садови и препарати за чистење во домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) 10796

(151) 17/11/2005

(210) ТМ 2001/813

(220) 26/07/2001

(181) 26/07/2011

(450) 31/12/2005

(732) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

**PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
SPRING BLOSSOM**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; и особено детергенти за миене садови и препарати за чистење во домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) 10797

(151) 17/11/2005

(210) ТМ 2001/814

(220) 26/07/2001

(181) 26/07/2011

(450) 31/12/2005

(732) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје

(540)

**PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
OCEAN BREEZE**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; и особено детергенти за миене садови и препарати за чистење во домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите



(111) **10798** (151) 17/11/2005
(210) ТМ 2001/815 (220) 26/07/2001
(181) 26/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS GREEN APPLE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; и особено детергенти за миене садови и препарати за чистење во домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) **10799** (151) 17/11/2005
(210) ТМ 2001/816 (220) 26/07/2001
(181) 26/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS ORCHARD FRESH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; и особено детергенти за миене садови и препарати за чистење во домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) **10800** (151) 17/11/2005
(210) ТМ 2001/817 (220) 26/07/2001
(181) 26/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Димитар Пандилов" бр.17, 1000, Скопје
(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS BOTANICAL BLEND

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; и особено детергенти за миене садови и препарати за чистење во домаќинството, сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) **10758** (151) 03/11/2005
(210) ТМ 2001/820 (220) 26/07/2001
(181) 26/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Royal Bank of Canada**
1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec, Canada, H3C 3A9, CA
(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Васил Ѓоргов“ 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

RBC INSURANCE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - финансиски сервис; осигурувачки и реосигурувачки сервис; монетарни работи; работи со недвижности (сѐ од класата 36)

(111) **10724** (151) 24/10/2005
(210) ТМ 2001/821 (220) 27/07/2001
(181) 27/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје**
ул. Козле бр.188, Скопје, МК
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела и модра

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, одмастување, триење и нагризување; сапуни; парфимериски производи, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња, фластери, материјал за преврзување материјали за пломбирање заби и за забни отисоци, дезинфекциони средства, производи за уништување на животински штетници, фунгициди, хербициди

(111) 10818

(151) 17/11/2005

(210) ТМ 2001/823

(220) 30/07/2001

(181) 30/07/2011

(450) 31/12/2005


(732) **Индустија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола**

ул.Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, бела, жолта, кафена, сина, портокалова, жолто-кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - овошни сокови

(111) 10819

(151) 17/11/2005

(210) ТМ 2001/824

(220) 30/07/2001

(181) 30/07/2011

(450) 31/12/2005


(732) **Индустија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола**

ул.Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, зелена, кафена, бела, сина, портокалова, жолто-кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - овошни сокови

(111) 10820

(151) 17/11/2005

(210) ТМ 2001/825

(220) 30/07/2001

(181) 30/07/2011

(450) 31/12/2005

(732) **Индустија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола**

ул.Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, црвена, зелена, бела, жолта, светло сина, светло зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - овошни сокови

(111) 10755

(151) 02/11/2005

(210) ТМ 2001/835

(220) 30/07/2001

(181) 30/07/2011

(450) 31/12/2005

(732) VINDIJA d.d.

Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

VIN DON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени производи од животинско потекло, месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пелте (желе), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(111) 10749

(151) 02/11/2005

(210) ТМ 2001/843

(220) 06/08/2001

(181) 06/08/2011

(450) 31/12/2005

(732) ImClone Systems Incorporated

180 Varick Street, 6th Floor, New York, New York 10014, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)

XETUXA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, посебно моно-клонални антитела за лекување рак

(111) 10779

(151) 16/11/2005

(210) ТМ 2001/846

(220) 09/08/2001

(181) 09/08/2011

(450) 31/12/2005

(732) KD GROUP, financia druzba, d.d. (скратено име KD GROUP, d.d.)

Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)

KD Group

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на огласување, рекламирање, економска пропаганда и истражување на пазарот и јавното мислење; услуги на административни работи, особено секретарски услуги; деловна администрација; деловни и менаџмент советувања; услуги на организација и деловни застапувања во областа на трговијата, воспоставување, финансирање и управување на друштва и заеднички фондови; услуги на комерцијализација на производи за трети; сметководство и книговодство.

кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено финансиски закуп (лизинг), финансиско посредување и финансиско управување, како и работи на подрачјето на воспоставувањето, управувањето и финансирањето на друштва и заеднички фондови; јавни собирања на парични средства и инвестирање во вредносни хартии како и купување и продавање вредносни хартии и работи на подрачјето на трговијата со недвижности, услуги во врска со давање на недвижности во закуп; работи во врска со посредување со



недвижности, особено услуги на управување со недвижности; изведба на проекти за недвижности за трговија; посредување, особено посредување при комерцијализација на производи за трети; даночно советување.

кл. 39 - транспорт, особено воздушен и морски транспорт; изнајмување опрема за транспортирање по вода; изнајмување опрема за транспортирање по воздух

кл. 42 - преведување.

(111) **10782** (151) 16/11/2005
(210) ТМ 2001/851 (220) 09/08/2001
(181) 09/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) **KD GROUP, financna druzba, d.d. (скратено име KD GROUP, d.d.)**

Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

KD Holding

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на огласување, рекламирање, економска пропаганда и истражување на пазарот и јавното мислење; услуги на административни работи, особено секретарски услуги; деловна администрација; деловни и менаџмент советувања; услуги на организација и деловни застапувања во областа на трговијата, воспоставување, финансирање и управување на друштва и заеднички фондови; услуги на комерцијализација на производи за трети; сметководство и книговодство

кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено финансиски закуп (лизинг), финансиско посредување и финансиско управување како и работи на подрачјето на воспоставувањето, управувањето и финансирањето на друштва и заеднички фондови; јавни собирања парични средства и инвестирање во вредносни хартии како и купување и продавање вредносни хартии и работи на подрачјето на трговијата со недвижности, услуги во врска со давање на недвижности во закуп; работи во врска со посредување со недвижности, особено услуги на управување со недвижности; изведба на проекти за недвижности за трговија; посредување, особено посредување при комерцијализација на производи за трети; даночно советување

кл. 39 - транспорт, особено воздушен и морски транспорт; изнајмување опрема за транспортирање по вода; изнајмување опрема за транспортирање по воздух

кл. 42 - преведување

(111) **10781** (151) 16/11/2005
(210) ТМ 2001/852 (220) 09/08/2001
(181) 09/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) **KD GROUP, financna druzba, d.d. (скратено име KD GROUP, d.d.)**

Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

KD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на огласување, рекламирање, економска пропаганда и истражување на пазарот и јавното мислење; услуги на административни работи, особено секретарски услуги; деловна администрација; деловни и менаџмент советувања; услуги на организација и деловни застапувања во областа на трговијата, воспоставување, финансирање и управување на друштва и заеднички фондови; услуги на комерцијализација на производи за трети; сметководство и книговодство

кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено финансиски закуп (лизинг), финансиско посредување и финансиско управување како и работи на подрачјето на воспоставувањето, управувањето и финансирањето на друштва и заеднички фондови; јавни собирања парични средства и инвестирање во вредносни хартии како и купување и продавање вредносни хартии и работи на подрачјето на трговијата со недвижности, услуги во врска со давање на недвижности во закуп; работи во врска со посредување со недвижности, особено услуги на управување со недвижности; изведба на проекти за недвижности за трговија; посредување, особено посредување при комерцијализација на производи за трети; даночно советување

кл. 39 - транспорт, особено воздушен и морски транспорт; изнајмување опрема за транспортирање по вода; изнајмување опрема за транспортирање по воздух

кл. 42 - преведување

(111) **10750** (151) 02/11/2005
(210) ТМ 2001/857 (220) 14/08/2001
(181) 14/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) **JAMNICA d.d.**

Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела, темно-сина и зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - овошен сок на база на црна рибизла

(111) 10751 (151) 02/11/2005
(210) ТМ 2001/858 (220) 14/08/2001
(181) 14/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) JAMNICA d.d.

Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолто-кафена, бела, сина и зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - леден чај со вкус на праска

(111) 10752 (151) 02/11/2005
(210) ТМ 2001/859 (220) 14/08/2001
(181) 14/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) JAMNICA d.d.

Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела, црна и зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - овошен сок на база на јагода

(111) 10753 (151) 02/11/2005
(210) ТМ 2001/860 (220) 14/08/2001
(181) 14/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) JAMNICA d.d.

Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)





(591) црвена, жолта, бела, жолто-кафена и зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - овошен сок на база на кајсија, јаболко и праска

(111) 10817 (151) 17/11/2005
(210) ТМ 2001/864 (220) 15/08/2001
(181) 15/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Exxon Mobil Corporation, a New Jersey corporation**
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

ExxonMobil
Aviation

(591) црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прав со навлажување и врзување, горива (вклучително и течни горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи, фитили, посебно авиациони горива, лубриканти, масти и хидраулични флуиди во меѓународната класа 4

кл. 35 - огласување, водење на работењето (бизнис менаџмент); управување со работите (бизнис администрација), канцелариски работи, вклучително работи што се однесуваат на услуги за индустријата за авиациони горива; менаџмент, маркетинг, промотивни услуги, советодавни и консултантски услуги што се однесуваат на сите горе споменати услуги во меѓународната класа 35

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот, вклучително фактурирање и наплатувачки услуги во меѓународната класа 36

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги; поправки, одржување и чистење на авиони; услуги на снабдителни станици за авиони, паркинг услуги за авиони во меѓународната класа 37

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања, посебно воздушен транспорт; изнајмување авиони и возила, разнесување аеродромски багаж, аеродромска земна поддршка, услуги на планирање на летови во меѓународната класа 39

(111) 10754 (151) 02/11/2005
(210) ТМ 2001/869 (220) 21/08/2001
(181) 21/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) **CORPORATION HABANOS s.a**

Calle 3ra. No. 2006 e/ 20y 22, Miramar, Ciudad de La Habana, CU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од овие материјали, (не се вклучени во другите класи); печатени работи; подврзувачки материјали за книги; фотографии; канцелариски материјали; адхезиви за канцелариска намена или намена во домаќинството; материјали за уметници; четки за боење; машини за пишување и канцелариски реквизити (со исклучок на мебел); инструкциски и образовни материјали (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се вклучени во другите класи); печатарски букви; печатарски плочи

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали (не се вклучени во другите класи, животинска кожа; големи кожи; ковчежи и патни торби; аташе папки; папки за визит карти; џебни паричници; торби; папки за пасоши; акт ташни; папки за документи; чадори; јареми (harnedd) и седларска роба

кл. 25 - облека, обувки и облека за глава

кл. 42 - услуги на привремено сместување, услуги на клубови, ресторани, кафе барови, кафетерии и услуги на снек барови; снабдување клубови, набавка (овозможување) на артикли за пушачи за продажба или консумирање во клубови, ресторани и барови

(111) 10708 (151) 27/10/2005
(210) ТМ 2001/871 (220) 21/08/2001
(181) 21/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Novo Nordisk A/S**

Novo Alle DK-2880 Bagsvaerd, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

НовоМикс

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - анти-диабетски препарати

- (111) **10709** (151) 27/10/2005
 (210) ТМ 2001/872 (220) 21/08/2001
 (181) 21/08/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **NBA Properties, Inc.**

Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - звучни, видео, компјутерски и ласерски дискови, претходно снимени аудио и видео касети, претходно снимени звучни и видео ленти, претходно снимени компакт дискови, претходно снимени компјутерски дискови, се во врска со кошарката; прибор за компјутери, како што се подлошки за глумчиња, глумчиња, кутии за дискети, кутии за пренос на компјутери, подлошки за рачни зглобови пред тастатурата, картонски рамки за монитори за компјутери, се во врска со кошарката; компјутерски програми за пружање информации, статистички и/или останати податоци за кошарката; компјутерски софтвер што се однесува на кошарката, имено за заштита и одморање на екранот (screensavers); софтвери за видео игри; носачи на видео игри и уреди за видео игри за користење на телевизор; радио уреди и телефони; двогледи; очила за заштита од сонце; рамки за очила; ленти и синџирчиња за носење очила, футроли и кутии за очила; магнети; кредитни картички и магнетни телефонски картички, видео снимки, наменски видео снимки и звучни записи од подрачјето на кошарката што се достапни преку глобалната компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за пружање информации, статистички и останати податоци, бази на податоци, бази на статистички и останати податоци, размена на информации и интерактивна размена на информации во областа на кошарката достапни преку глобалната компјутерска мрежа; компјутерски софтвери за игри, програми за видео игри, интерактивни видео игри и софтвери за останати игри што се достапни преку глобалната компјутерска мрежа; компјутерски софтвери што се користат како заштита за екранот (screensavers), позадини на

екранот, рамки за пребарувачи и граничници достапни преку глобалната компјутерска мрежа

кл. 16 - публикации и печатени работи, и тоа кошаркарски картички за размена, картички за размена што се однесуваат на танцови групи, картички за размена со сликички на маскоти, картички за размена од подрачјето на забавата, налепници, ознаки, пригодни кошаркарски марки, колекционерски картонски дискови за размена, сидно информативни плочи, прицврстувачки потсетници, самолепливи потсетници, разгледници, одложувачи од хартија и пластика, картички за пораки, карти за играње, информативни подлошки, хемиски моливи со куглички, моливи, држачи на моливи и хартија, стоечки плочи, самолепливи албуми, гумени ознаки, хартиени транспаренти и знаменца, означувачи на страници за книги, повези со три надворешни прстени, омоти за списи, роковници и тетратки со повез и/или врамени со жичани спирали, роковници, врамени и неврамени фотографии, постери, календари, смешни налепници, обвивки за книги, хартија за завиткување, дневници, активности за деца, статистички книги, водачи низ кошарката и референтни книги за кошарка, часописи од подрачјето на кошарката, пригодни програми за игри, хартиени декорации, роковници за канцеларии, статистички листови со кошаркарски теми, билтени и памфлети од областа на кошарката; банкарски чекови, обвивки за чековни книшки, кредитни картички и немагнетни телефонски картички, електронски публикации од типот на часописи и билтени од областа на кошарката достапни преку глобалната компјутерска мрежа; книги за боење од типот на цртежи и слики достапни преку глобалната компјутерска мрежа; детски книги за боење; каталози

кл. 25 - обувки и облека, и тоа чорапи, чевли, кошаркарски обувки, кошаркарски патики, маици со куси ракави, маици, пуловери од памук, панталони за интезивно потеење, панталони, горни делови на тренерки, трико маици, куси панталони, пиџами, спортски маици и кошули, маици за раѓби, волнени маици, појаси, вратоврски, ноќни кошули, костуми за загревање, панталони за загревање, горни делови на облекло за загревање, јакни, ветровки, капути, штитници за брада од ткаенина, потници за глава и рачни зглобови, скутници, боксерски куси панталони, спортски панталони, капи, греачи за уши, ракавици, ракавици без прсти, ткаени куси панталони куси панталони од трикотажа

кл. 28 - играчки, игри, спортски артикли, а особено кошаркарски топки, топчиња за голф, топки за играње на отворено игралиште, спортски топки, гумени топки и топки од пенести материи што силно отскокнуваат, плишани топки, мрежички за обрачи на кошевите, табли за кошеви, пумпи за дуеење кошаркарски топки и игли за истите, стапови за голф, торби за голф, палки за удирање во голфот, подарок пакети со топки за голф со алати за поправка на теренот, и/или со означувачи на почетните точки или топчиња,

прибор за голф, и тоа навлаки за торби за голф, футроли за главите на стаповите, ракавици за голф, футроли за топчиња за голф, ознаки за велосипеди, електронска столна кошарка, столна кошарка, кошаркарски играчки што се играат на плоча, уреди за електронски видео играчки, кошаркарска опрема што се состои од мрежичка и свирче, кукли, акциони играчки, полнети играчки, сложувалки и украси за божиќно дрво; акциони играчки, игри за видео играчници, игри за забава на возрасни и деца, останати информациски игри и игри со плоча достапни преку глобалната компјутерска мрежа

кл. 41 - услуги на разонода и образование од типот на директен телевизиски и радио пренос од областа на кошарката и прикажување во живо на кошаркарски натпревари, игри и турнири; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски преноси на кошаркарски натпревари, настани и програми од областа на кошарката; водење и организирање кошаркарски центри и центри за обука на тренери, како и центри за водење и организирање на кошаркарски приредби, веб страници што прикажуваат најзанимливи телевизиски снимки, најзанимливи интерактивни телевизиски снимки, видео записи, наменски видео записи, избор на најзанимливи интерактивни видео записи, радио програми и нивни најзанимливи делови, звучни записи од областа на кошарката; веб страници со информации, статистички податоци, бази на информации, бази на статистички информации, размена на информации и интерактивна размена на информации од областа на кошарката, што ја обезбедуваат он-лине компјутерската база на податоци од областа на кошарката; веб страници со он-лине компјутерски играчки, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри, игри за видео играчници, игри за забава на возрасни и деца, игри на плочи и останати игри, како и книги за боење од типот на цртежи и слики; пружање информации од областа на кошарката преку

дамки; дезодорирачки и освежувачки препарати за употреба на облека и текстил; сапуни; сапуни за давање сјај на текстилот; средства за перење раце; штирак за употреба при перењето; вреќички и листови за парфимирање ткаенина; препарати за чистење, полирање, рибане и абразивни препарати; потпури; мирисни води; дезодоранси

(111) 10763 (151) 11/11/2005
(210) TM 2001/877 (220) 24/08/2001
(181) 24/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Royal Bank of Canada**

1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec, Canada, H3C 3A9, CA

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Васил Ѓоргов“ 24/ 59, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - финансиски сервис, имено; банкарски сервис; банкарско инвестирање; банкарска трговија; сервис за инвестирање, имено инвестиции и министерски менаџмент сервис; консалтинг за инвестиции и советодавен сервис; презимање инвестирање на капитал; трговија и добит упатства и извршување; трговија со недвижности и сопственички менаџмент сервис; советодавен сервис за недвижности; брокерство на недвижности; финансиско планирање и препораки за даночно планирање; финансиски упатства; сервис за заедничко вложување, имено заедничко вложување - брокерско, заедничко вложување во инвестиции и заедничко вложување во дистрибуција; сигурносен брокерски сервис; сервис во врска со менаџмент на обрезање и пензиски вложувања; чување и пензиски сервис; сервис во врска со администрација на имот имено чување и уредување, заложен сервис, финансиски извештаи и обезбедување позајмици; синдикални позајмици, имотно обезбедување и воспоставување на финансии; заложен и сопственички сервис; кредитен сервис имено сервис на кредитни картички, сервис за позајмици и хипотеки; сервис за сметки; депозитен сервис, имено чување, чекирање и гарантирање на инвестициони вложувања; паричен сервис, имено маркет на пари, клиринг, трговија, замена на

(111) 10734 (151) 01/11/2005
(210) TM 2001/873 (220) 22/08/2001
(181) 22/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
(540)

COCCOLINO RAPIDA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - детерџенти; препарати и супстанции, сите за употреба при перење; препарати за кондиционирање на ткаенина; омекнувачи на ткаенини; препарати за белење; препарати за отстранување

странски пари, сервис на позајмици и паричен менаџмент; сервис на готовински менаџмент; финансиски лизинг трансакции во постапка на глобално обезбедување; готовски менаџмент; плаќање и трговски бизнис во одредени маркети; трговски финансиски сервис; фиксни добивки истражување, продажба и пазарење; трговија со квоти, изведени квоти, измени и опции и сродни продукти; сервис на осигурување и реосигурување имено имотна и осигурување од незгоди; животно и здравствено осигурување; ануитети; сегрегатски вложувања; патно осигурување; животно, здравствено, имотна и реосигурување од незгоди, изградба на финасии; кредитно осигурување; осигурувачки сервис осигурител; работи сродни со администрација на осигурувањето; интернет-обезбедување на електронски трансакции, солучии за е-комерц и рентање терминали за продажба; доверлива програма (сервис); он-лине бизнис центер (сервис), имено потполн интегриран бизнис влез за провајдирање на корисниците со бизнис помагала усогласени со индустријата, интегрирани да овозможат бизнис процеси, физички и битни за добивање, влечење и зголемување на хоризонтален и вертикален маркет за развој и оперирање на сите аспекти на нивниот бизнис; бизнис консултации; бизнис асистенции и менаџмент сервис

- | | |
|---|------------------|
| (111) 10711 | (151) 27/10/2005 |
| (210) ТМ 2001/893 | (220) 06/09/2001 |
| | (181) 06/09/2011 |
| | (450) 31/12/2005 |
| (732) Друштво за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз | |
| ул. Ѓоре Ѓорески бр.5, 7500 Прилеп, МК | |
| (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ | |
| ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје | |
| (540) | |

IRM

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, нау-ката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и погон-ски машини (освен за сувоземни возила); маши-нски спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи; инкубатори за јајца

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични фотографски, кинемато-

графски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апа-рати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механиз-ми за апарати што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

- | | |
|--------------------|------------------|
| (111) 10712 | (151) 27/10/2005 |
| (210) ТМ 2001/894 | (220) 06/09/2001 |
| | (181) 06/09/2011 |
| | (450) 31/12/2005 |

(732) **Друштво за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз**
ул. Ѓоре Ѓорески бр.5, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

RMC

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37 - апарати (поставување, одржување и поправка на апарати), електрични апарати (поста-вување и поправка на електрични апарати), информации врзани за поправка, климатизација на воздухот (поправка и одржување на клима уреди), трезори (одржување и поправка на трезори)

кл. 38 - електронска пошта, комуникации по пат на сметачки терминали, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, радиофонски емисии, радиофонски врски, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски врски, телеграфски врски, упатства за телекомуникации

кл. 42 - изнајмување софтвери, изработка (кон-цепирање) на софтвери, консултации во врска со сметачи, контрола на квалитет, лиценци за интелектуална сопственост (отстапување на лиценци за интелектуална сопственост), механика (истражување од областа на механиката), патенти (користење на патентите), разработка на технички проекти, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), совети за интелектуална сопственост, хемиски истражувања, централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), цртачи на амбалажи (услуги на цртачите на амбалажа)



(111) **10713** (151) 27/10/2005
 (210) ТМ 2001/895 (220) 06/09/2001
 (181) 06/09/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **Grunenthal GmbH**

Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

RAPIGESIC

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **10777** (151) 15/11/2005
 (210) ТМ 2001/901 (220) 10/09/2001
 (181) 10/09/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **Dow Corning Corporation**

2200 W. Salzburg Road, Midland, Michigan 48686-0944, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

SILASTIC

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 - силиконско соединение, имено додаток кој се користи за зголемување на ефективност на хербициди и пестициди што се употребуваат за семиња и билки во земјоделската индустрија

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни продукти, диететска храна за деца и пациенти, фластери, завои, средства за полнење на забите, маса за забни отпечатоци во забарството, средства за дезинфекција, средства за уништување (гушење) на плевел и инсекти

(111) **10778** (151) 15/11/2005
 (210) ТМ 2001/902 (220) 10/09/2001
 (181) 10/09/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **Dow Corning Corporation**

2200 W. Salzburg Road, Midland, Michigan 48686-0944, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

SYLGARD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - силиконско соединение, имено додаток кој се користи за зголемување на ефективност на хербициди и пестициди што се употребуваат за семиња и билки во земјоделската индустрија

(111) **10780** (151) 16/11/2005
 (210) ТМ 2001/903 (220) 10/09/2001
 (181) 10/09/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **Dow Corning Corporation**

2200 W. Salzburg Road, Midland, Michigan 48686-0944, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

SYLTHERM XLT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - ниско-температурна, течно-фазна течност за трансфер на топлина за употреба во системите за греење и ладење во фармацевтската индустрија и индустријата на фини хемикалии

(111) **10785** (151) 16/11/2005
 (210) ТМ 2001/904 (220) 12/09/2001
 (181) 12/09/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **FRANCK, Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB**

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, златна, црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

(111) **10786** (151) 16/11/2005
(210) ТМ 2001/905 (220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) **FRANCK, Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB**
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, црвена, бела, црна и златно жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

(111) **10787** (151) 16/11/2005
(210) ТМ 2001/906 (220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) **FRANCK, Prehrambena industrija, dionicko drustvo - ZAGREB**
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, црвена, бела, црна и златно жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

(111) **10788** (151) 16/11/2005
(210) ТМ 2001/907 (220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011
(450) 31/12/2005

(300) Z20011068 A 05/07/2001 HR
(732) **BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica**
10000 ZAGREB, Vlasika 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
(540)

VIGOR NEW GENERATION

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) **10789** (151) 16/11/2005
(210) ТМ 2001/908 (220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011
(450) 31/12/2005

(300) Z 20011105 A 11/07/2001 HR
(732) **BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica**
10000 ZAGREB, Vlasika 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања



(111) **10790** (151) 16/11/2005
 (210) ТМ 2001/909 (220) 12/09/2001
 (181) 12/09/2011
 (450) 31/12/2005

(300) Z 20011104 A 11/07/2001 HR
 (732) **BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica**
 10000 ZAGREB, Vlasaka 116, HR
 (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, бела и портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)
 кл. **35** - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација, канцелариски работи
 кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) **10791** (151) 16/11/2005
 (210) ТМ 2001/910 (220) 12/09/2001
 (181) 12/09/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica**
 10000 ZAGREB, Vlasaka 116, HR
 (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
 (540)



(591) сиво-зелена, сребрена и светло зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **33** - коктел водка (специјален ликер-лимета)

(111) **10792** (151) 16/11/2005
 (210) ТМ 2001/911 (220) 12/09/2001
 (181) 12/09/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica**
10000 ZAGREB, Vlasaka 116, HR
 (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. „Апостол Гусларот“ бр.4, 1000, Скопје
 (540)



(591) сиво-зелена, сребрена и портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **33** - коктел водка (специјален ликер-тангери-на)

(111) **10719** (151) 27/10/2005
 (210) ТМ 2001/912 (220) 12/09/2001
 (181) 12/09/2011
 (450) 31/12/2005

(300) 2264056 13/03/2001 UK
 (732) **Pfizer Products Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Connecticut**
and residing at: Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US
 (740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
 ул. „Александар Македонски“ 12, 1000, Скопје
 (540)

ENVACAR

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - фармацевтски и ветеринарски препарати и супстанции, сите вклучени во класата 5



- (111) **10720** (151) 27/10/2005
(210) ТМ 2001/913 (220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011
(450) 31/12/2005
- (300) 2264049 13/03/2001 UK
- (732) **Pfizer Products Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Connecticut**
and residing at: Eastern Point Road, Groton, Connecticut, 06340, US
- (740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
- (540)

OPOVASC

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати и супстанции, сите вклучени во класата 5

- (111) **10723** (151) 27/10/2005
(210) ТМ 2001/914 (220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011
(450) 31/12/2005

- (300) 2277605 10/08/2001 UK
- (732) **Pfizer Products Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Connecticut**
and residing at: Eastern Point Road, Groton, Connecticut, 06340, US
- (740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
- (540)

OPOVAS

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати и супстанции, сите вклучени во класата 5

- (111) **10714** (151) 20/10/2005
(210) ТМ 2001/921 (220) 17/09/2001
(181) 17/09/2011
(450) 31/12/2005

- (732) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

SPAZMOL

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

- (111) **10715** (151) 27/10/2005
(210) ТМ 2001/922 (220) 17/09/2001
(181) 17/09/2011
(450) 31/12/2005

- (732) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

STRUMEX

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

- (111) **10716** (151) 27/10/2005
(210) ТМ 2001/923 (220) 17/09/2001
(181) 17/09/2011
(450) 31/12/2005

- (732) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје
- (540)

ULKOBOS

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати; диететски супстанции за медицинска



употреба, храна за доенчиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **10735** (151) 01/11/2005
(210) ТМ 2001/924 (220) 17/09/2001
(181) 17/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) **GELCREM S.r.l.**

Via Adamello 5/7, 20010 Bareggio / MI /, IT

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

ул. "Питу Гули" 70, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - минерални и газирани води и останати безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и останати препарати за подготовка на напивки

(111) **10765** (151) 10/11/2005
(210) ТМ 2001/936 (220) 27/09/2001
(181) 27/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.**

ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

DIONA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - чоколадни пралини, чоколадо и други чоколадни преработки

(111) **10756** (151) 10/11/2005
(210) ТМ 2001/937 (220) 27/09/2001
(181) 27/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, светлосина, темносина, црна, жолта, портокалова, кафена и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - маргарин

(111) **10784** (151) 11/11/2005
(210) ТМ 2001/940 (220) 01/10/2001
(181) 01/10/2011
(450) 31/12/2005

(732) **COCA COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA**

Fragoglissias 9, 151 25 Marousi, Athens, GR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, 1000, Скопје

(540)

AVRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - минерални и сода води; овошни сокови и други безалкохолни пијалоци; сирупи и други препарати за подготвување напивки



(111) **10768** (151) 10/11/2005
(210) ТМ 2001/945 (220) 02/10/2001
(181) 02/10/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.**
ул. „Леце Котески” бр. 23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

MEDITERANEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - чоколадни школки, бомбониери, чоколадо
и други чоколадни производи

(111) **10732** (151) 01/11/2005
(210) ТМ 2001/950 (220) 03/10/2001
(181) 03/10/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Conrad Hospitality, LLC**
9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, California
90210, US

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул. „Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(540)

CONRAD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **42** - услуги на сместување, хотелски, мотелски,
барски, кафе, ресторантски, банкетски и кетеринг
услуги; менаџментски хотелски услуги; услуги на
резервација за хотелско сместување; услуги на
снабдување со сите неопходни работи и потреби
за прослави, конференции, конвенции, изложби,
семинари и состаноци

(111) **10710** (151) 28/10/2005
(210) ТМ 2001/952 (220) 03/10/2001
(181) 03/10/2011
(450) 31/12/2005

(732) **GALENKA a.d.**
Batajnicki drum b.b. Beograd - Zemun, YU

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул. „Партизански одреди” 21, 1000, Скопје

(540)

IZOMONIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(111) **10766** (151) 14/11/2005
(210) ТМ 2001/964 (220) 05/10/2001
(181) 05/10/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.**
ул. „Леце Котески” бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SIRIUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - полнета /чоколада/, чоколада и чоколадни
производи

(111) **10767** (151) 14/11/2005
(210) ТМ 2001/965 (220) 05/10/2001
(181) 05/10/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.**
ул. „Леце Котески” бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SINTAGMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - чоколада, чоколадни и чоколадирани
производи



(111) **10725** (151) 25/10/2005
 (210) ТМ 2001/968 (220) 08/10/2001
 (181) 08/10/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **LIJANOVICI D.O.O.**

Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

PILI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо и живина; месни екстракти; сите видови колбаси и преработки од месо и живина; сите видови сувомесни производи

(111) **10726** (151) 25/10/2005
 (210) ТМ 2001/969 (220) 08/10/2001
 (181) 08/10/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **LIJANOVICI D.O.O.**

Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, црна и жолто-кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - полутраен колбас од пилешко месо

(111) **10747** (151) 02/11/2005
 (210) ТМ 2001/976 (220) 09/10/2001
 (181) 09/10/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **Милан Бошковски**

ул. „Гаврил Константиновиќ“ бр.73, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи кои го заменуваат кафето) и чоколадни пијалоци

(111) **10748** (151) 02/11/2005
 (210) ТМ 2001/977 (220) 09/10/2001
 (181) 09/10/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **Милан Бошковски**

ул. „Гаврил Константиновиќ“ бр.73, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

GRAND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи кои го заменуваат кафето) и чоколадни напивки



(111) **10703** (151) 25/10/2005
(210) ТМ 2001/988 (220) 15/10/2001
(181) 15/10/2011
(450) 31/12/2005

(732) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4, 1000, Скопје

(540)

NIZON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња фластери, материјал за преврзување материјали за пломбирање заби и за забни отисоци дезинфекциони средства производи за уништување на животински штетници фунгициди, хербициди

(111) **10691** (151) 17/10/2005
(210) ТМ 2001/1004 (220) 18/10/2001
(181) 18/10/2011
(450) 31/12/2005

(732) **RECKITT & COLMAN (Overseas) LIMITED**

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул. „Орце Николов“ 1556, 1000, Скопје

(540)

MR SHEEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење и полирање; антис-татички препарати

кл. 21 - контејнери и направи за домаќинство и кујна; сунѓери; четки (освен четки за боење); мет-лички; чистачи за килими; крпи; четки за триење; продукти наменети за чистење; крпи за чистење; апарати за прашина; облека за чистење; натопени алишта со детергент наменети за чистење; челична волна; материјали за полирање; кожа за полирање

(111) **10692** (151) 17/10/2005
(210) ТМ 2001/1005 (220) 18/10/2001
(181) 18/10/2011
(450) 31/12/2005

(732) **RECKITT & COLMAN (Overseas) LIMITED**

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул. „Орце Николов“ 1556, 1000, Скопје

(540)

AIR WICK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење и полирање; препарати за белење; препарати и супстанции за перење; сапуни; детергенти; не медицински препарати за тоалети; козметика; парфеми; есенцијални масла; миризливи препарати за воздух; освежувачи на воздухот; миризливи шишарки; миризливи стикови; миризливи спрејови

кл. 4 - свеќи; миризливи или на парфемирани свеќи; свеќи за парфемирање на воздухот; осветлувачи; заострени свеќи; свеќници и фитили

кл. 5 - апарати за дезинфекција (различни од оние што се наменети за апсорбирање прашина); санитарни препарати; антисептички средства; средства за уништување на инсекти; гермициди; дезодоранси (не за лична употреба); средства за освежување на воздух; миризливи препарати и супстанции за освежување на воздухот; ароматични препарати за освежувачи на воздухот; средства за освежување на атмосферата; и препарати за освежување на воздухот во соба

кл. 11 - апарати и средства, сите наменети за мирисање, чистење или освежување на атмосферата; делови и составни елементи за сите горенаведени стоки

кл. 21 - контејнери и направи за домаќинство и кујна (освен за оние направени од благородни метал или крзнени средства) согорувачи од масло; согорувачи од парфеми; миризливи согорувачи од масло; есенцијални со масло согорувачи; апарати за греење и ослободувачки мириз во атмосферата; апотекарски инструменти; средства за дезодоранси; контејнери наменети за парфемирање освежување на атмосферата или аптекарски парфеми; средства за освежување на воздухот и за исчистување на атмосферата во собите; средства од стакло, порцелан и грнчарски производи

- (111) **10764** (151) 10/11/2005
 (210) ТМ 2001/1012 (220) 23/10/2001
 (181) 23/10/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.**

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - бистри супи (бујони), бистри супи (бујони) (состојки за подготвување бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје (суво), желатин за исхрана, желиња за исхрана, замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата од зеленчук), шлаг, какао - путер, кокос (сушен кокосов орех), конзервиран грашок, конзервиран зеленчук, конзервирани шампињони (печурки), конзервирано градинарско зелје, концентрати за супи (бујони), краставички (кисели), кристализирано овошје, кромид (зеленчук) конзервиран, леќа (зеленчук) конзервирана, мармалад, маслинки (конзервирани маслинки), млечни производи, овошје (конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна каша, овошни желиња, овошни салати, ореви (подготвувани ореви), подготвувани бадеми, салати од зеленчук, супи од зеленчук, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен зеленчук

кл. **30** - бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), ванилија (арома), ванилин (надоместок за ванилија), вафли, гриз, гуми за џвакање, жита (снегулки од сушени жита), згуснувачи за готвење на прехранбени продукти, зобени снегулки, какао, какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), кафе (зелено), кечап (сос), компирово брашно за употреба во исхраната, мајонез, макарони, малтоза, марципан (слатки од шеќер и бадем), матична млеч за исхрана на луѓето (не е за медицинска употреба), мед, медени слатки, меласа, мента (бонбони од мента), мента за слатки, мирудии, мирудии (зачини), мирудии, ароматични, овошни слатки, палачинки, пиперка (мирудија), пица, природни засладувачи, прополис (производ на

пчела) за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки (поп - корн), пченкарни снегулки, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, скроб за преупотреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (слатки од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки) слатки од бадем, сол за конзервирање, сол (за во јадење), сосови (со исклучок на сосови за салати), стапчиња - слатки, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки (за јадење) за слатки, фондани (врста бонбони), цимет (мирудија), црн пипер, црн шеќер, чаеви (не се за медицинска употреба), чај, чајни слатки (мињони), чоколадни пијалоци, чоколадно млеко (напиевка), чоколадо, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва

кл. **32** - безалкохолни овошни екстракти, безалкохолни пијалоци, вода (за пиење), газирани води, газирани води (производи за подготвување на газирани води), газирани пијалоци (прашок за газирани пијалоци), газирани пијалоци (таблети за газирани пијалоци), ѓумбир (пиво од ѓумбир), концентрати на екстракти за подготвување напиевки, лимонада, лимонада (сирупи за лимонада) минерални води (производи за подготвување минерални води), минерални води (пијалоци), овошни напиевки без алкохол, овошни сокови, сода - вода, сокови од растенија (напиевки)

- (111) **10757** (151) 02/11/2005
 (210) ТМ 2001/1016 (220) 24/10/2001
 (181) 24/10/2011
 (450) 31/12/2005

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**

ul. Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - додатоци за тесто

(111) **10733** (151) 31/10/2005
(210) ТМ 2001/1018 (220) 25/10/2001
(181) 25/10/2011
(450) 31/12/2005

(732) **Rittal GmbH & Co. KG**
Auf dem Stutzberg, 35745 Herborn, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 - предмети за затворање (од метал), како што се брави за врата; дополнителни предмети од метал, како што се вртливи агли; рамкови предмети и рамкови помошници од метал, фиксирани или подвижни, како што се рамкови панели, стожерни рамки, основи за оддели; жичани помошници од метал или од пластика, како што се ленти за спони за кабли, внатрешност на кабли, профилирани спони, ленти за налепници; делови за истите, на пример главни делови

кл. 9 - куќишта, особено куќишта за прекинувачи направени од метал и/или од пластика, стажажи, полицаи и маси, особено за индустријата, инсталација, електронски, компјутерски, интерактивни терминални системи и информатичка трансмисија, исто во врска со потпирачки системи, еркондишн и/или земјотресен и/или разурнувачки и/или експлозивен доказ; компонентни за пренос за утикачи со електронски кола (вклучени во оваа класа); сигнални уреди за мониторинг и осигурување куќишта, особено куќишта за прекинувачи; компоненти за дистрибуција (вклучени во оваа класа), особено конектори и адаптери и полначи; инструменти за надгледување на протокот на гас, особено притисок на гас во регулаторни станици; преслеки од метал, стакло или пластика, на пример врати, сидови; влошки за подмонтажни пренесувачи, картички за вклучување, касети, конектори за вклучување; делови за сите претходно именувани стоки

кл. 11 - инсталациони прибори, како што се сијалици со куќишта за прекинувачи; клима уреди, особено апарати за ладење, менувачи за топлина, филтер вентилатори и системи за топлење, особено за куќишта за прекинувачи

кл. 42 - услуги на компјутерски консултации; ажурирање, создавање и надградување програми за процесуирање; дизајн на компјутерски софтвер; истражувања во областа на технологијата и инженерството; нацрти, планирање и тестирање на материјали; научни истражувања

(111) **10771** (151) 09/11/2005
(210) ТМ 2004/319 (220) 27/04/2004
(181) 27/04/2014
(450) 31/12/2005

(732) **Трговско друштво за транспорт, трговија, услуги и посредување ВАИД ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт**

Чучер- Сандево, 1204, Кучевиште, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чај

кл. 35 - услуги при продажба на чај на големо и мало

(111) **10727** (151) 26/10/2005
(210) ТМ 2004/808 (220) 21/10/2004
(181) 21/10/2014
(450) 31/12/2005


(732) **Друштво за производство и трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ**

ул. "Беласица" б.б., 1000 Скопје, МК

(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ

Куманово, Романовце

(540)



(591) зелена, црвена, портокалова, бела и светло зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци

(111) 10687

(151) 06/09/2005

(210) ТМ 2004/917

(220) 19/11/2004

(181) 19/11/2014

(450) 31/12/2005

(732) Друштво за трговија производство и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ

ул."Беласица" б.б., 1000 Скопје, МК

(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ

Романовце, Куманово

(540)



(591) бела, сина, црна и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе и чај

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(111) 10728

(151) 26/10/2005

(210) ТМ 2004/918

(220) 19/11/2004

(181) 19/11/2014

(450) 31/12/2005

(732) Друштво за трговија производство и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ

ул."Беласица" б.б., 1000 Скопје, МК

(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ

Романовце, Куманово

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе и чај

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци

(111) 10688

(151) 06/09/2005

(210) ТМ 2004/919

(220) 19/11/2004

(181) 19/11/2014

(450) 31/12/2005

(732) Друштво за трговија производство и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ

ул."Беласица" б.б., 1000 Скопје, МК

(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ

Романовце, Куманово

(540)



(591) црвена, жолта, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе и чај

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци

(111) **10769** (151) 07/11/2005
 (210) ТМ 2004/1054 (220) 30/12/2004
 (181) 30/12/2014
 (450) 31/12/2005
 (732) Друштво за туризам трговија и услуги СИТИ
 Силвица и др. ДОО експорт-импорт Скопје
 ул."11 Октомври" бр.23/2, 1000 Скопје, МК
 (740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје
 (540)



(591) портокалова и темно сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 39 - туристички агенции

(111) **10699** (151) 17/10/2005
 (210) ТМ 2005/71 (220) 04/02/2005
 (181) 04/02/2015
 (450) 31/12/2005
 (732) Друштво за современа комуникации ЈБТ ДОО
 Скопје
 ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, МК
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Беласица“ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
 (540)

MARSHAL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
 саго, замена за кафе, брашно и производи од
 жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
 за печење сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
 мирудии, мраз
 кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
 кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
 привремено сместување

(111) **10698** (151) 17/10/2005
 (210) ТМ 2005/72 (220) 04/02/2005
 (181) 04/02/2015
 (450) 31/12/2005
 (732) Друштво за современа комуникации ЈБТ ДОО
 Скопје
 ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, МК
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Беласица“ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
 (540)

MARSAL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
 саго, замена за кафе, брашно и производи од
 жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
 за печење сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
 мирудии, мраз
 кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
 кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
 привремено сместување



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл.1	10711		10719		10807
	10777		10720		10810
	10778		10723		10811
	10780		10724		10814
	10810		10739		10815
	10811		10740	кл. 11	10692
	10812		10745		10733
			10749		10810
кл. 2	10690		10772		10811
	10811		10777		
			10793	кл. 12	10705
кл. 3	10691		10794		10804
	10692		10803		10811
	10693		10808		
	10694		10809	кл. 14	10693
	10697		10812		10694
	10721		10813		10721
	10724		10816		10744
	10734				
	10744	кл. 6	10733	кл. 16	10695
	10795		10810		10696
	10796		10811		10704
	10797				10709
	10798	кл. 7	10684		10717
	10799		10685		10736
	10800		10686		10737
	10811		10711		10744
	10812		10801		10754
			10811		10773
кл. 4	10692				10774
	10810	кл. 8	10684		10802
	10811		10685		10805
	10817		10686		10806
			10811		10807
кл. 5	10692				10811
	10695	кл. 9	10706		
	10696		10709	кл. 17	10810
	10703		10711		10811
	10707		10721		
	10708		10733	кл. 18	10721
	10710		10773		10744
	10713		10774		10754
	10714		10775		
	10715		10805	кл. 19	10705
	10716		10806		10810



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
			10727		10763
кл. 20	10744		10735		10776
			10750		10779
кл. 21	10691		10752		10781
	10692		10753		10782
			10760		10783
кл. 24	10721		10764		10805
	10770		10784		10806
кл. 25	10693		10812		10807
	10694		10818		10810
	10709		10819		10817
	10721		10820	кл. 37	10705
	10744				10712
	10754	кл. 33	10698		10742
	10770		10699		10743
	10810		10788		10746
			10789		10805
кл. 27	10811		10790		10806
			10791		10807
кл. 28	10683		10792		10810
	10709	кл. 34	10700		10817
	10744		10701		
			10702	кл. 38	10712
кл. 29	10689		10729		10805
	10725		10730		10806
	10726		10731		10807
	10755				
		кл. 35	10704	кл. 39	10721
	10756		10721		10742
	10759		10736		10743
	10761		10737		10769
	10764				10779
			10742		10781
	10687		10743		10782
	10688		10744		10783
	10689		10746		10788
	10698		10761		10789
	10699		10762		10790
	10722		10771		10810
	10728		10773		10817
	10747		10774		
	10748		10779	кл. 41	10709
	10751		10781		10738
	10757		10782		10741
	10764		10783		10742
	10765		10788		10743
	10766		10789		10744
	10767		10790		10805
	10768		10805		10806
	10771		10806		10807
	10785		10807		10810
	10786		10817		10704
	10787				10712
		кл. 36	10718		10732
кл. 31	10760		10742		
	10762		10743		10733
			10758		10738
кл. 32	10689		10762		10741



<u>(510)</u>	<u>(111)</u>	<u>(510)</u>	<u>(111)</u>	<u>(510)</u>	<u>(111)</u>
	10742				
	10743				
	10744				
	10754				
	10760				
	10779				
	10781				
	10782				
	10783				
	10805				
	10806				
	10807				
	10810				
кл. 43	10687				
	10688				
	10698				
	10699				
	10728				



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка (111) регистарски број на документот (210) број на пријавата					
AstraZeneca AB			10796	MK/T/ 2001/813	
10695	MK/T/ 2001/759		10797	MK/T/ 2001/814	
ATLAS, turisticka agencija d.d			10798	MK/T/ 2001/815	
10742	MK/T/ 2001/804		10799	MK/T/ 2001/816	
10743	MK/T/ 2001/805		10800	MK/T/ 2001/817	
10744	MK/T/ 2001/806		Conrad Hospitality, LLC		
BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica			10732	MK/T/ 2001/950	
10788	MK/T/ 2001/907		CORPORATION HABANOS s.a		
10789	MK/T/ 2001/908		10754	MK/T/ 2001/869	
10790	MK/T/ 2001/909		Diners Club International Ltd.		
10791	MK/T/ 2001/910		10776	MK/T/ 2001/318	
10792	MK/T/ 2001/911		Dow AgroSciences LLC		
BOSNALIJEK d.d.			a Delaware limited liability company		
10714	MK/T/ 2001/921		10816	MK/T/ 2001/801	
10715	MK/T/ 2001/922		Dow Corning Corporation		
10716	MK/T/ 2001/923		10777	MK/T/ 2001/901	
10703	MK/T/ 2001/988		10778	MK/T/ 2001/902	
BP p.l.c.			10780	MK/T/ 2001/903	
10810	MK/T/ 2001/31		DUNAPACK PAPIR ES		
Bristol-Myers Squibb Company,			CSOMAGOLOANYAG RT		
a Delaware corporation			10717	MK/T/ 2001/757	
10793	MK/T/ 2001/809		Dunhill Tobacco of London Limited		
10794	MK/T/ 2001/810		10701	MK/T/ 2001/169	
Bristol-Myers Squibb Pharma Company			Esprit International, California Partnership		
10803	MK/T/ 2001/742		10721	MK/T/ 2001/807	
10813	MK/T/ 2001/794		Exxon Mobil Corporation,		
BRUNSWICK BOWLING			a New Jersey corporation		
& BILLIARDS CORPORATION			10802	MK/T/ 2001/733	
10683	MK/T/ 2001/426		10817	MK/T/ 2001/864	
BUSHNELL CORPORATION			FORD MOTOR COMPANY		
10706	MK/T/ 2001/574		10811	MK/T/ 2001/787	
Cable & Wireless plc, a company			FRANCK, Prehrambena industrija,		
registered under the laws of England			dionicko drustvo - ZAGREB		
and Wales			10785	MK/T/ 2001/904	
10805	MK/T/ 2001/763		10786	MK/T/ 2001/905	
10806	MK/T/ 2001/764		10787	MK/T/ 2001/906	
10807	MK/T/ 2001/765		GALENKA a.d.		
COCA COLA HELLENIC			10710	MK/T/ 2001/952	
BOTTLING COMPANY SA			Gallaher Limited Members Hill		
10784	MK/T/ 2001/940				
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY					
10795	MK/T/ 2001/812				



10729	MK/T/ 2001/784
10730	MK/T/ 2001/785
10731	MK/T/ 2001/786
GELCREM S.r.l.	
10735	MK/T/ 2001/924
GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED	
10707	MK/T/ 2001/253
Grunenthal GmbH	
10713	MK/T/ 2001/895
GTfM, Inc. CORPORATION NEW YORK	
10693	MK/T/ 2001/767
10694	MK/T/ 2001/768
ImClone Systems Incorporated	
10749	MK/T/ 2001/843
IPR PHARMACEUTICALS INC	
10696	MK/T/ 2001/758
IVAX-CR a.s	
10812	MK/T/ 2001/793
JAMNICA d.d.	
10750	MK/T/ 2001/857
10751	MK/T/ 2001/858
10752	MK/T/ 2001/859
10753	MK/T/ 2001/860
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	
10745	MK/T/ 2000/1356
KABUSHIKI KAISHA MAKITA	
10801	MK/T/ 2001/682
KD GROUP, financia druzba, d.d. (скратено име KD GROUP, d.d.)	
10779	MK/T/ 2001/846
10783	MK/T/ 2001/847
10782	MK/T/ 2001/851
10781	MK/T/ 2001/852
KNORR-NAHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT	
10722	MK/T/ 2001/790
LIJANOVICI D.O.O.	
10725	MK/T/ 2001/968
10726	MK/T/ 2001/969
NBA Properties, Inc.	
10709	MK/T/ 2001/872
Novo Nordisk A/S	
10708	MK/T/ 2001/871

**Pfizer Products Inc., a corporation
organized and existing under the
laws of the State of Connecticut**

10719	MK/T/ 2001/912
10720	MK/T/ 2001/913
10723	MK/T/ 2001/914

Pharmacia & Upjohn Company

10809	MK/T/ 2001/772
10739	MK/T/ 2001/773
10740	MK/T/ 2001/774

Pilkington plc, incorporated in England

10705	MK/T/ 2001/802
-------	----------------

**RECKITT & COLMAN
(Overseas) LIMITED**

10691	MK/T/ 2001/1004
10692	MK/T/ 2001/1005

Rittal GmbH & Co. KG

10733	MK/T/ 2001/1018
-------	-----------------

Rothmans of Pall Mall Limited

10700	MK/T/ 2001/168
10702	MK/T/ 2001/170

Royal Bank of Canada

10758	MK/T/ 2001/820
10763	MK/T/ 2001/877

S. Dyrup & Co. A/S

10690	MK/T/ 2001/593
-------	----------------

SANKYO COMPANY LIMITED

10772	MK/T/ 2000/1437
-------	-----------------

**SEAGATE TECHNOLOGY
LLC, a Delaware Corporation**

10814	MK/T/ 2001/797
10815	MK/T/ 2001/798

SSANGYONG MOTOR COMPANY

10804	MK/T/ 2001/751
-------	----------------

SYNGENTA LIMITED

10808	MK/T/ 2001/771
-------	----------------

TBWA International B.V.

10704	MK/T/ 2001/91
-------	---------------

**TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)**

10775	MK/T/ 2001/263
-------	----------------

Unilever N.V.

10734	MK/T/ 2001/873
-------	----------------



VINDIJA d.d.
10755 MK/T/ 2001/835

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
10759 MK/T/ 2001/754
10756 MK/T/ 2001/937
10757 MK/T/ 2001/1016

АД ОХИС - Фабрика "Билјана"
10697 MK/T/ 2001/701

Акционерско друштво за менувачница, трговија и услуги ЕТЕРНА - АГРО - ЕКСПОРТ АД увоз-извоз
10762 MK/T/ 2000/1396

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЛУБИ МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ
10718 MK/T/ 2001/276

Друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија Мултикрем дооел Штип
10689 MK/T/ 2001/482

Друштво за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз
10711 MK/T/ 2001/893
10712 MK/T/ 2001/894

Друштво за производство и маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ Скопје
10684 MK/T/ 2001/724
10685 MK/T/ 2001/725
10686 MK/T/ 2001/726

Друштво за производство и трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
10727 MK/T/ 2004/808

Друштво за производство, промет и услуги РОТИКО Далибор и др. ДОО експорт-импорт Скопје
10760 MK/T/ 2001/184

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕСИМА ДООЕЛ Скопје увоз-извоз
10746 MK/T/ 2000/1441
10699 MK/T/ 2005/71
10698 MK/T/ 2005/72

Друштво за трговија производство и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
10687 MK/T/ 2004/917
10728 MK/T/ 2004/918

10688 MK/T/ 2004/919

Друштво за туризам трговија и услуги СИТИ Силвица и др. ДОО експорт-импорт Скопје
10769 MK/T/ 2004/1054

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
10724 MK/T/ 2001/821

Здружение на граѓани МАКЕДОНСКИ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ -Скопје
10741 MK/T/ 2001/752
10738 MK/T/ 2001/753

Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
10736 MK/T/ 2001/451
10737 MK/T/ 2001/453

Индустрија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола
10818 MK/T/ 2001/823
10819 MK/T/ 2001/824
10820 MK/T/ 2001/825

Милан Бошковски
10747 MK/T/ 2001/976
10748 MK/T/ 2001/977

ПОПОВИЌ, Новица
10773 MK/T/ 2000/1478
10774 MK/T/ 2000/1479

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
10765 MK/T/ 2001/936
10768 MK/T/ 2001/945
10766 MK/T/ 2001/964
10767 MK/T/ 2001/965
10764 MK/T/ 2001/1012

РОДОН ДООЕЛ
10770 MK/T/ 2001/279

Трговско друштво за транспорт, трговија, услуги и посредување ВАИД ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт
10771 MK/T/ 2004/319

Трговско друштво за трговија на големо и мало и услуги СКАЛА ДОО населба Г. Оризари
10761 MK/T/ 2000/1297

**ПРОДОЛЖУВАЊА**

(111)	(186)
00146	11.08.2013
00147	11.08.2013
03655	20.12.2013
03573	20.12.2013
00641	29.12.2013
00638	29.12.2013
00640	29.12.2013
00702	11.01.2014
03557	28.01.2014
00808	18.02.2014
00809	18.02.2014
00800	18.02.2014
00810	18.02.2014
00744	01.03.2014
03603	14.03.2014
04843	06.04.2014
03768	15.04.2014
03829	29.04.2014
03798	26.05.2014
03799	26.05.2014
03800	26.05.2014
03828	01.06.2014
05507	26.09.2014
04086	13.01.2014
04170	08.03.2014
04171	08.03.2014
04240	04.04.2014
01611	15.04.2014
03035	20.12.2013
02503	01.02.2014
04511	10.10.2014
02305	22.04.2014
02338	16.06.2015
04679	01.03.2014
04684	20.07.2014
04694	20.07.2014
04697	15.12.2013
02350	15.02.2015
04744	15.06.2014
00151	07.07.2013
00178	20.04.2013
00279	11.05.2013
00280	11.05.2013
00281	11.05.2013
00282	11.05.2013
00283	11.05.2013
00303	06.07.2013
00363	15.07.2013
00364	15.07.2013
00365	15.07.2013
00377	20.04.2013
00537	24.12.2012
00690	13.12.2013
00691	13.12.2013
00726	13.12.2013



03574	20.12.2013
03580	20.12.2013
03824	18.05.2014
05043	20.02.2010
00398	17.06.2013
00399	17.06.2013
00400	17.06.2013
00451	17.06.2013
00453	17.06.2013
00454	17.06.2013
00536	01.04.2013
01744	20.07.2014
01747	15.02.2015
01792	19.03.2011
02132	01.03.2011
02863	15.10.2013
03153	22.10.2010
03976	15.09.2013
06408	01.02.2014



ПРОМЕНИ

промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка

(111) 03092

(732) **MANPOWER INC., a Wisconsin corporation**5301 North Ironwood Road
Milwaukee, Wisconsin, US

(580)

(111) 01512

(732) **DLM Foods L.L.C.**1075 Progress Street, Pittsburgh,
Pennsylvania 15212, US

(580)

(111) 05675

(732) **The Glenlivet Distillers Limited**111-113 Renfrew Road, Paisley PA3
4DY, Scotland, GB

(580)

(111) 01928

(732) **QANTAS AIRWAYS LIMITED (ACN 009 661 901)**203 Coward Street, Mascot, New
South Wales, 2020, AU

(580)

(111) 01929

(732) **QANTAS AIRWAYS LIMITED (ACN 009 661 901)**203 Coward Street, Mascot, New
South Wales, 2020, AU

(580)

(111) 02050

(732) **QANTAS AIRWAYS LIMITED (ACN 009 661 901)**203 Coward Street, Mascot, New South
Wales, 2020, AU

(580)

(111) 04380

(732) **Akcionarsko drustvo za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda i finih
hemikalija „Zorka-Pharma”, Sabac**

ul.Narodnih Heroja b.b., Sabac, YU

(580)

(111) 04380

(732) **Akcionarsko drustvo za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda i finih
hemikalija „Zorka-Pharma”, Sabac**

ul.Narodnih Heroja b.b., Sabac, YU

(580)

(111) 01807

(732) **Dole Food Company, Inc.**One Dole Drive Westlake Village
California 91361, US

(580)

(111) 03269

(732) **Takeda Pharmaceutical Company
Limited**1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka, JP

(580)



(111) **02305**

(732) **Kabushiki Kaisha Kenwood (also trading as Kenwood Corporation)**

2967-3, Ishikawa-Machi, Hachioji-Shi,
Tokyo, JP

(580)

(111) **08277**

(732) **PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A.**

Av. Escola Politecnica, n 760 CEP
05350-901, Jaguare, Sao Paulo,SP, BR

(580)

(111) **09631**

(450) 30.06.2003

(732) **NAVISIONDAMGAARD A/S**

Frydenlunds Alle 6 DK- 2950 Vedbaek

(580) 05.09.2005

(111) **01744**

(450) 31.03.1996

(732) **WYETH HOLDINGS CORPORATION**

Five Giralda Farms Madison, New Jersey
07940 US

(580) 06.09.2005

(111) **03824**

(450) 30.06.1996

(732) **Bosch Rexroth Teknik AB**

125 81 Stockholm SE,

(580) 26.08.2005

(111) **08932**

(450) 31.12.2002

(732) **WARNER-LAMBERT COMPANY LLC**

201 Tabor Road Morris Plains New Jersey
07950, US

(580) 06.09.2005

(111) **08931**

(450) 31.12.2002

(732) **WARNER-LAMBERT COMPANY LLC**

201 Tabor Road Morris Plains New Jersey
07950, US

(580) 05.09.2005

(111) **09090**

(450) 30.09.2002

(732) **WARNER-LAMBERT COMPANY LLC**

201 Tabor Road Morris Plains New Jersey
07950, US

(580) 05.09.2005

(111) **01051**

(450) 31.12.1995

(732) **BENSON & HEDGES (OVERSEAS) LIMITED**

Globe House,4 Temple Place, London WC2R
2PG, England, GB

(580) 26.08.2005

(111) **03586**

(450) 31.03.1996

(732) **ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED**

Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, England, GB

(580) 26.08.2005

(111) **03587**

(450) 31.03.1996

(732) **ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED**

Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, England, GB

(580) 26.08.2005

(111) **03589**

(450) 31.03.1996

(732) **ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED**
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, England, GB

(580) 26.08.2005

(111) **00151**

(450) 30.09.1994

(732) **Converce Inc.**
One High Street North Andover,
Massachusetts, US

(580) 26.08.2005

(111) **03977**

(450) 30.09.1994

(732) **Converce Inc.**
One High Street North Andover,
Massachusetts, US

(580) 26.08.2005

(111) **03976**

(450) 30.09.1994

(732) **Converce Inc.**
One High Street North Andover,
Massachusetts, US

(580) 26.08.2005

(111) **03153**

(450) 30.09.1994

(732) **Converce Inc.**
One High Street North Andover,
Massachusetts, US

(580) 29.08.2005

(111) **03390**

(450) 30.09.1996

(732) **IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC.,**
20 Manchester Square
London W1U 3AN GB

(580) 30.09.2005

(111) **02637**

(450) 30.06.1996

(732) **Imperial Tobacco Canada Limited**
600 de Maisonneuve West, 20th Floor
Montreal, Quebec, CA

(580) 06.12.2005

(111) **00311**

(450) 31.03.1995

(732) **Тодор Стојановски**
Бул. "Јане Сандански" бр.3/4-6
1000 Скопје

(580) 13.07.2005

(111) **02637**

(450) 30.06.1996

(732) **Colts & Old Port Cigar Company Inc.**
c/o James D. Murphy
44 Chipman Hill, 10th Floor
Saint John, New Brunswick, E2L 4S6, CA

(580) 06.12.2005

(111) **09418**

(450) 31.12.1996

(732) **British American Tobacco Switzerland SA**
route de France 17 2926 Boncourt CH

(580) 30.09.2005



(111) **09631**

(450) 30.06.2003

(740) **БИНСО д.о.о Скопје**

Народен Фронт бр.7/4; П Фах 768,

1000 Скопје, МК

(580) 06.09.2005



ПРЕНОС

(111) 04380	(111) 03976
(450)	(450) 30.09.1996
(770)	(770) Converse Inc. One Fordham Road North Reading, Massachusetts 01864-2680, US
(732) Akcionarsko drustvo za proizvodnju farmaceutskih proizvoda i finih hemikalija „Zorka-Pharma”, Sabac ul.Narodnih Heroja b.b., Sabac, YU	(732) Footwear Acquisition, Inc., One Fordham Road North Reading, Massachusetts 01864, US
(580)	(580) 26.08.2005
(111) 02637	(111) 03977
(450) 30.06.1996	(450) 30.09.1996
(770) Imperial Tobacco Canada Limited 600 de Maisonneuve West, 20th Floor Montreal, Quebec, CA	(770) Converse Inc. One Fordham Road North Reading, Massachusetts 01864-2680, US
(732) Colts & Old Port Cigar Company Inc. 3810 Ste- Antonio Street, Montreal, Quebec, CA.	(732) Footwear Acquisition, Inc., One Fordham Road North Reading, Massachusetts 01864, US
(580) 06.12.2005	(580) 26.08.2005
(111) 03153	(111) 00151
(450) 30.09.1996	(450) 30.09.1994
(770) Converse Inc. One Acquisition, Inc., One Fordham Road North Reading, Massachusetts 01864, US	(770) Converse Inc. One Fordham Road North Reading, Massachusetts 01864-2680, US
(732) Footwear Acquisition, Inc., One Fordham Road North Reading, Massachusetts 01864, US	(732) Footwear Acquisition, Inc., One Fordham Road North Reading, Massachusetts 01864, US
(580) 29.08.2005	(580) 26.08.2005
	(111) 08931
	(450) 31.12.2002
	(770) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC 201 Tabor Road Morris Plains New Jersey 07950, US
	(732) Cadbury Ireland Ltd. (an Irish Company) Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE
	(580) 05.09.2005



(111) **08932**

(450) 31.12.2002

(770) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road Morris Plains New Jersey
07950, US

(732) **Cadbury Ireland Ltd.(an Irish Company)**
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE

(580) 06.09.2005

(111) **09090**

(450) 30.09.2002

(770) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road Morris Plains New Jersey
07950, US

(732) **Cadbury Ireland Ltd. (an Irish Company)**
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE

(580) 05.09.2005

(111) **09214**

(450) 31.12.2002

(770) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road Morris Plains New Jersey
07950, US

(732) **Cadbury Ireland Ltd. (an Irish Company)**
Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IE

(580) 22.08.2005

(111) **03977**

(450) 30.09.1994

(770) **Converse Inc.**
One Fordham Road North Reading,
Massachusetts 01864-2680, US

(732) **Footwear Acquisition, Inc.,**
One Fordham Road North Reading,
Massachusetts 01864, US

(580) 26.08.2005



ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ТРГОВСКА МАРКА

(111) 00486

(732) **SEBAGO INC.**

Mechanic Street, Westbrook, Maine
04092, US

(111) 00069

(732) **ПОС "ЈАКА 80" - Радовиш,
Економска единица маркетинг со
развој**

ул. „ Сава Ковачевиќ „ бр. 15-а,
Скопје, МК

(111) 00032

(732) **ST.REGIS TOBACCO
CORPORATION LIMITED**

Grienbachstrasse 11, CH- 6301 Zug,
CH

(111) 03780

(732) **BASF Agrochemical Products B.V.**

Kadestraat 1, 6811CA Arnhem, NL

(111) 03781

(732) **BASF Agro B.V.**

Arnhem (NL) Zweigniederlassung
Wadenswil, a Swiss Branch of a
Dutch Private Limited Liability
Company, Steinacherstrasse 101,
CH-8804 AU, CH

(111) 03846

(732) **BASF Agrochemical Products B.V.**

Kadestraat 1, 6811CA, Arnhem, NL

(111) 03782

(732) **BASF Agro B.V.**

Arnhem (NL) Zweigniederlassung
Wadenswil, a Swiss Branch of a
Dutch Private Limited Liability
Company, Steinacherstrasse 101, CH-8804
Au, CH

(111) 03783

(732) **BASF Agrochemical Products B.V.**

Kadestraat 1, 6811CA Arnhem, NL

(111) 03786

(732) **BASF Agro B.V.**

Arnhem (NL) Zweigniederlassung
Wadenswil, a Swiss Branch of a
Dutch Private Limited Liability Company,
Steinacherstrasse 101, CH-8804 Au, CH

(111) 03785

(732) **BASF Agro B.V.**

Arnhem (NL) Zweigniederlassung
Wadenswil, a Swiss Branch of a
Dutch Private Limited Liability Company,
Steinacherstrasse 101, CH-8804 Au, CH

(111) 00266

(732) **NBA PROPERTIES, INC.**

645 Fifth Avenue, New York, New York, US

(111) 07662

(732) **Burton Retail Limited**

214 Oxford Street, London W1N 9DF, GB

(111) 06670

(732) **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.**

Neenah, Wisconsin 54956, US

(111) 09689

(732) **BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED**

Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB

(111) 03553

(732) **А.Д. АК "ТИКВЕШ" Експорт-импорт
Ц.О., Кавадарци**



ул."29 Ноември" бр.5,1430 Кавадарци,
МК

(111) 03554

(732) **А.Д. АК "ТИКВЕШ" Експорт-импорт
Ц.О., Кавадарци**

ул."29 Ноември" бр.5,1430
Кавадарци, МК

(111) 03555

(732) **А.Д. АК "ТИКВЕШ" Експорт-импорт
Ц.О., Кавадарци**

ул."29 Ноември" бр.5,1430
Кавадарци, МК

(111) 04950

(732) **THE UPJOHN COMPANY**

Kalamazoo, Michigan 49001, US

(111) 00371

(732) **JOTUN A/S**

Hystadvein 167, 3200 Sandefjord, NO

(111) 08741

(732) **„БОРО“ - Заеднички занаетчиски
металостругарски, машинобраварски
и леарски дуќан - Скопје**

ул."820" б.б., Маџари, 1000 Скопје,
МК

(111) 03556

(732) **А.Д. АК "ТИКВЕШ" Експорт-импорт
Ц.О., Кавадарци**

ул."29 Ноември" бр.5,1430
Кавадарци, МК

(111) 03560

(732) **А.Д. АК "ТИКВЕШ" Експорт-импорт
Ц.О., Кавадарци**

ул."29 Ноември" бр.5,1430
Кавадарци, МК

(111) 03564

(732) **А.Д. АК "ТИКВЕШ" Експорт-импорт
Ц.О., Кавадарци**

ул."29 Ноември" бр.5, 1430 Кавадарци,
МК

(111) 00529

(732) **ОХИС Органско хемиска индустрија
'Наум Наумовски - Борче'**

ул.Првوماјска бб ф-ка.'Билјана', 1000
Скопје, МК

(111) 00530

(732) **ОХИС Органско хемиска индустрија
'Наум Наумовски - Борче'**

ул.Првوماјска бб, ф-ка. 'Билјана', 1000
Скопје, МК

(111) 00533

(732) **SOLUTIA INC.**

10300 Olive Boulevard, St. Louis, Missouri,
US

(111) 00532

(732) **THE COCA - COLA COMPANY**

Atlanta, Georgia, P.O. Draver 1734, GA
30301, Atlanta, US

(111) 00521

(732) **THE COCA - COLA COMPANY**

Atlanta, Georgia P.O. Draver 1734, GA
30301, Atlanta, US

(111) 05991

(732) **BATMARK LIMITED a limited liability
company organized and existing under
the laws of England and Wales**

a limited liability company organized and
existing under the laws of England and
Wales, Millbank, Knowle Green, Staines,
Middlesex, TW18 1DY, GB



(111) 10076

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**бул. „Александар Македонски“ бр.12, 1000
Скопје, МК

(111) 03656

(732) **KONFEKCIJA MONT KOZJE, p.o.**

Kozje 8, 63260 Kozje, SI

(111) 03575

(732) **SOUZA CRUZ S.A.**Rua Candelaria 66 Caixa Postal 160-ZC-00,
Rio de Janeiro, RJ, BR

(111) 03576

(732) **SOUZA CRUZ SA**Rua Candelaria 66 Caixa Postal 160-ZC-00,
Rio de Janeiro, BR

(111) 03578

(732) **SOUZA CRUZ S.A.**Rua Candelaria 66, Caixa Postal 160-ZC-00,
Rio de Janeiro, BR

(111) 03579

(732) **BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.**401 South Fourth Avenue, Suite 1800
Louisville, Kentucky 40202, US

(111) 05262

(732) **SEARS ROEBUCK and Co.**Sears Tower, 45th Floor, Chicago, Illinois
60684, US

(111) 03498

(732) **ПОС „ЈАКА 80“ - Радовиш, Економска
единица маркетинг со развој**ул. Сава Ковачевиќ бр.15-а, 1000 Скопје ,
МК

(111) 00535

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А.Д. Скопје,
ц.о.**бул. „Александар Македонски“ бр.12, 1000
Скопје, МК

(111) 00940

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**бул. „Александар Македонски“ бр. 12,
1000 Скопје, МК

(111) 00942

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**бул. „Александар Македонски“ бр. 12,
1000 Скопје, МК

(111) 00943

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**бул. „Александар Македонски“ бр. 12,
1000 Скопје, МК

(111) 00944

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**бул. „Александар Македонски“ бр. 12,
1000 Скопје, МК

(111) 00945

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**бул. „Александар Македонски“ бр. 12,
1000 Скопје, МК



(111) 01121

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

бул. "Александар Македонски" бр.12, 1000
Скопје, МК

(111) 01151

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

бул."Александар Македонски" бр.12, 1000
Скопје, МК

(111) 03882

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

бул.,Александар Македонски" бр.12, 1000
Скопје, МК

(111) 00248

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

бул. "Александар Македонски" бр.12, 1000
Скопје, МК

(111) 01143

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

бул." Александар Македонски" бр.12, 1000
Скопје, МК

(111) 01154

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

бул."Александар Македонски" бр.12, 1000
Скопје, МК

(111) 01147

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

бул." Александар Македонски" бр.12, 1000
Скопје, МК

(111) 01156

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

бул." Александар Македонски" бр.12,
1000 Скопје, МК

(111) 01149

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

бул."Александар Македонски" бр.12,
1000 Скопје, МК

(111) 01158

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

бул."Александар Македонски" бр.12,
1000 Скопје, МК

(111) 01150

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

бул. "Алексанар Македонски" бр.12, 1000
Скопје, МК

(111) 01161

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

бул."Александар Македонски" бр.12,
1000 Скопје, МК



(111) 01162

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

бул. "Александар Македонски" бр.12, 1000 Скопје, МК

(111) 01025

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000 Скопје, МК

(111) 01165

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, МК

(111) 01032

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000 Скопје, МК

(111) 01166

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, МК

(111) 01033

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000 Скопје, МК

(111) 01167

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК

(111) 01035

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000 Скопје, МК

(111) 01168

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК

(111) 01036

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000 Скопје, МК

(111) 01022

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000 Скопје, МК

(111) 03885

(732) **Dart Industries Inc.**

14901 S. Orange Blossom Trail Orlando, Florida 32837, US

(111) 03926

(732) **ASTRAZENECA UK LIMITED**



15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, GB

(111) **03927**

(732) **BIOGLAN AB,**

P.O.Box 50310, S-202 13 Malmo, SE

(111) **03934**

(732) **ZENECA LIMITED**

15 Stanhope Gate London W1Y 6LN, GB

(111) **03936**

(732) **AVECIA LIMITED**

Hexagon House, Blackley, Manchester M9
8ZS, GB

(111) **03939**

(732) **AVECIA LIMITED**

Hexagon House, Blackley, Manchester M9
8ZS, GB

(111) **03951**

(732) **THE CELOTEX CORPORATION**

4010 Boy Scout Blvd., One Metro Center,
Tampa, Florida, US

(111) **03117**

(732) **INDIAN RIVER INTERNATIONAL**

7308 N.W. Stallings Drive, Nacogdoches,
TEXAS, US

(111) **03954**

(732) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ, АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО-ПРИЛЕП**

ул."Маркова", бр.101, МК

(111) **03956**

(732) **СЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
ЗДРУЖЕН ТРУД "ЈУГОТУТУН" - СКОПЈЕ**

Тутунски комбинат Прилеп, ул."Маркова"
бр.101, Прилеп, МК

(111) **03152**

(732) **BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.**

401 South Fourth Avenue, Suite 1800,
Louisville, Kentucky 40202, US

(111) **06312**

(732) **THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
INC.**

600 North Sherman Drive, Indianapolis,
Indiana 46201, US

(111) **03987**

(732) **THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
INC.**

600 North Sherman Drive, Indianapolis,
Indiana 46201, US

(111) **06317**

(732) **Guinness United Distillers & Vinters
B.V.**

Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam , NL

(111) **04000**

(732) **BRITISH AMERICAN TOBACCO(BRANDS)
INC**

401 South Fourth Avenue, Suite 1800,
Louisville, Kentucky 40202, US

(111) **04020**

(732) **SASSON LICENCING CORPORATION**

Lemp Building, Route 739 & Hemlock
Farms Road, Hawley, Pennsylvania, US

(111) **03357**

(732) **MUNDIPHARMA AG**

St. Alban Vorstadt 94, CH-4006 Basel, CH

(111) **01078**

(732) **BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.**



401 South Fourth Avenue, Suite 1800,
Louisville, Kentucky 40202, US

(111) **02624**

(732) **BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITEDUS**

Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, US

(111) **02626**

(732) **WESTMINSTER TOBACCO COMPANY
LIMITED**

Westminster House, 7 Millbank, London
SW, GB

(111) **02629**

(732) **BROWN & WILLIAMSON TOBACCO
CORPORATION (EXPORT) LIMITED**

1500 Browns & Williamson Tower,
Louisville Galleria, Louisville, Kentucky,
US

(111) **00574**

(732) **Philip Morris Products S.A.**

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel,
CH

(111) **03585**

(732) **CLAN MUNRO WHISKY LIMITED**

Main Street Coabridge Scotland ML5 3RH,
GB

(111) **00679**

(732) **THE COCA - COLA COMPANY**

Atlanta, GA 30301, State of Georgia, US

(111) **00826**

(732) **THE COCA - COLA COMPANY**

Atlanta, GA 30301, Georgia, US

(111) **03590**

(732) **THE COCA - COLA COMPANY**

Atlanta GA 30301, Georgia, US

(111) **03591**

(732) **THE COCA - COLA COMPANY**

Atlanta Georgia GA 30301, US

(111) **03657**

(732) **MD FOODS AMBA**

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK,
DK

(111) **03592**

(732) **ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY**

600 Corporate Park Drive, St. Louis,
Missouri 63105, US

(111) **06636**

(732) **ЗДРУЖЕНИЕ ЗА СВЕТСКИ
МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС**

91480 Гевгелија, Пошт.фах 83, МК

(111) **03594**

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022-
7499, US

(111) **03595**

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022-
7499, US

(111) **04862**

(732) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022 , US



(111) 03598

(732) Претпријатие за производство трговија на големо и мало, увоз-извоз, „Сончев Зрак”

ул. „Димче Мирчев” бр.10/6, 1000 Скопје, МК

(111) 00790

(732) MULTILAN S.A.

Churerstrasse 160 B, 8808 Pfaffikon, CH

(111) 00789

(732) BEIERSDORF AG

Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, DE

(111) 00793

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија „АЛКАЛОИД” А.Д. - Скопје, Ц.О.

бул. „Александар Македонски” бр.12, 1000 Скопје, МК

(111) 00794

(732) Japan Tobacco Inc.

2-2-1 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 00817

(732) WARWICK INTERNATIONAL GROUP LIMITED

Mosttyn, Holywell, Clwyd CH8 9HE, Wales, GB

(111) 00815

(732) Japan Tobacco Inc.

2-2-1 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 03661

(732) WORLDWIDE BRANDS INC.

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, US

(111) 00813

(732) WORLDWIDE BRANDS, Inc.

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, US

(111) 03662

(732) Japan Tobacco Inc.

2-2-1 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 00300

(732) Претпријатие за внатрешен и надворешен промет, застапување и посредување „ДИПЛОМАТИК ТРЕЈД КОМПАНИ” Д.О.О., експорт-импорт, Скопје

ул. „Беласица”, Скопски саем, Настрешница 2, 1000 Скопје, МК

(111) 00806

(732) SCHERING AG

Postfach 65 03 11, D-13353 Berlin, DE

(111) 00807

(732) SCHERING AG

Postfach 65 03 11, DE

(111) 00742

(732) KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V.

Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NL

(111) 00743

(732) Sara Lee/DE Osterreich GmbH

Mollardgasse 33, 1060 WIEN, AT

(111) 00066

(732) ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА МЕЃАШИ - ГЕНЕРАЛЕН ДЕТСКИ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

бул. „Илинден” бб, 91000 Скопје, МК



(111) 00067

(732) **ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА МЕЃАШИ
- ГЕНЕРАЛЕН ДЕТСКИ КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

бул. 'Илинден' бб, 91000 Скопје, МК

(111) 00068

(732) **ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА
МЕЃАШИ - ГЕНЕРАЛЕН ДЕТСКИ
КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**бул. 'Илинден' бб, 91000 Скопје,
МК

(111) 03671

(732) **The Procter & Gamble Company****One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio, US**

(111) 05215

(732) **THE HOUSE OF EDGEWORTH
INCORPORATED**

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH

(111) 03672

(732) **NEW ZELAND DAIRY BOARD**Pastoral House, 25 The Terrace,
Wellington, NZ

(111) 00685

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК

(111) 00734

(732) **KIRKBI A/S**

DK-7190 Billund, DK

(111) 00735

(732) **BELACO LIMITED**20 St. Mary's Parsonage Manchester M3
2NL, GB

(111) 00737

(732) **DAEWOO MOTOR CO., LTD.,
Proizvodstveno trgovsko pretprijatie**199, Chongchon-dong, Puk-ku, Inchon,
KR

(111) 03600

(732) **Претприкание за производство
трговија и услуги на големо и мало
„МУЛТИПРОМ“ д.о.о., експорт-импорт,
Скопје**ул. "Петар Поп Арсов" бр.19/1 лок.3, 1000
Скопје, МК

(111) 03601

(732) **Japan Tobacco Inc.**

2-2-1 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 00782

(732) **Japan Tobacco Inc.**

2-2-1 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 05004

(732) **HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, a
Canadian Company**225 Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario,
Canada M3B 3K9, CA

(111) 03602

(732) **FMC CORPORATION**1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US

(111) 00785

(732) **A.E. AUTO PARTS LIMITED**



PO Box 10, Legrams Lane, Bradford, West
Yorkshire BD7 1NQ, GB

8-10 Lampton Road, Hounslow Middlesex,
TW13 1JL, GB

(111) **00811**

(732) **A.E. AUTO PARTS LIMITED**

PO Box 10, Legrams Lane, Bradford, West
Yorkshire BD7 1NQ, GB

(111) **03620**

(732) **JACLYN SMITH**

10398 Sunset Boulevard, Los Angeles,
California 9077, US

(111) **00779**

(732) **BRAKE LININGS LIMITED**

20 St. Mary's Parsonage, Manchester M3
2NL, GB

(111) **03676**

(732) **VAUXHALL MOTORS LIMITED**

Griffin House, Osborn Road, Luton LU1
3YT, GB

(111) **05028**

(732) **А.Д. ПИВАРА - Скопје**

ул. '808' бр.12, 91000 Скопје, МК

(111) **06669**

(732) **Изработка на трикотажа 'ФОР ЛЕЈДИ'**

ул. 'Антон Попов' бр.22, МК

(111) **05029**

(732) **А.Д. ПИВАРА - Скопје**

ул. '808' бр.12, 91000 Скопје, МК

(111) **06668**

(732) **Изработка на трикотажа 'ФОР ЛЕЈДИ'**

ул. 'Антон Попов' бр.22, МК

(111) **03640**

(732) **NOVO NORDISK A/S**

Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

(111) **03680**

(732) **Друштво за производство и промет
со фармацевтски производи „ИЦН
Македонија“ АД ОХИС д.о.о. Скопје**

ул. Првوماјска бб, 1000 Скопје, МК

(111) **03643**

(732) **ROEMMERS INTERNACIONAL S.A.**

Apartado 6-294, El Dorado, PA

(111) **04953**

(732) **Друштво со ограничена одговорност
за надворешна и внатрешна трговија
ИЦН „ГАЛЕНИКА „- Скопје**

1000 Skopje, MK

(111) **03644**

(732) **ROEMMERS INTERNACIONAL S.A.**

Apartado 6-294, El Dorado, PA

(111) **03750**

(732) **HENKEL-MARIBOR Podjetje za
proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike
in drugih kozmeticnih proizvodov in za
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.o.o.**

Industrijska 23, Maribor, SI

(111) **03645**

(732) **ROEMMERS INTERNACIONAL S.A.**

Apartado 6-294, El Dorado, PA

(111) **03608**

(732) **PR NEWCO 5 LIMITED**

(111) **03688**(732) **BRITISH AMERICAN TOBACCO****(BRANDS) INC.**401 South Fourth Avenue, Suite 1800
Louisville, Kentucky, 40202 , US(111) **03689**(732) **BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED**Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB(111) **03690**(732) **BRITISH-AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED**Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, GB(111) **03691**(732) **BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED**Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB(111) **03692**(732) **BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.**401 South Fourth Avenue, Suite 1800,
Louisville, Kentucky 40202, US(111) **03695**(732) **BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED**Britvic House, Broomfield Road,
Chelmsford, Essex CM1 1TU, GB(111) **03622**(732) **THA SEAGRAM COMPANY LTD.**Erb & Caroline Streets, Waterloo, Ontario,
CA(111) **03625**(732) **THE COCA-COLA COMPANY**

Atlanta, Georgia, GA 30301, US

(111) **03626**(732) **THE COCA-COLA COMPANY**

Atlanta, GA 30301, Georgia, US

(111) **03707**(732) **BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED**Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB(111) **03709**(732) **THE VAPORMATIK COMPANY LIMITED**P.O. Box 58, Kestrel Way, Sowton
Industrial Estate, Exeter EX2 7NB, GB(111) **03711**(732) **THE COCA - COLA COMPANY**

Atlanta, GA 30301 Georgia, US

(111) **06264**(732) **ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED**

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH

(111) **06646**(732) **ИНЕКС АД. 'ЕЗЕРКА' - Охрид**

ул.'15-ти Корпус' бр.21. Охрид, МК

(111) **05669**(732) **ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED**

Grienbachstrasse 11, 6300 Zug, CH

(111) **03755**(732) **MARS INCORPORATED**6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, US



(111) **03722**

(732) **Philip Morris CR a.s.**

Kutna Hora Vitezna 1 PSC 284 03, CZ

(111) **03723**

(732) **Philip Morris CR a.s.**

Kutna Hora Vitezna 1 PSC 284 03, CZ

(111) **03725**

(732) **Philip Morris CR a.s.**

Kutna Hora Vitezna 1 PSC 284 03, CZ

(111) **03726**

(732) **Philip Morris CR a.s.**

Kutna Hora Vitezna 1 PSC 284 03, CZ

(111) **03727**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija**

Torvenyhaz, U.4, 3300 Eger, HU

(111) **03751**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija**

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

(111) **03729**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija**

Torvenyhaz, U.4, 3300 Eger, HU

(111) **03772**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija**

Torvenyhaz, U.4, 3300 Eger, HU

(111) **03730**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija**

Torvenyhaz, U.4, 3300 Eger, HU

(111) **03731**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija**

Torvenyhaz, U.4, 3300 Eger, HU

(111) **03732**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija**

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

(111) **03733**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija**

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

(111) **03734**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija**

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

(111) **03735**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija**

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

(111) **04955**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija na**

Torvenyhaz, U.4, 3300 Eger, HU

(111) **03737**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija**

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

(111) **03738**

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska Korporacija**

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU



(111) 03739

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija**

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

(111) 03740

(732) **EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija**

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

(111) 03760

(732) **THE OLVER HAMPTON & DUDLEY**

Wolverhampton WV1 4NY, GB

(111) 03766

(732) **КРОЈАЧКА РАБОТИЛНИЦА
'АЛЕКСАНДРА'С' - Скопје,**

ул. 'Лисец' бр.158, 91000 Скопје, МК

(111) 03747

(732) **Трговско друштво за трговија со
тутун, тутунски преработки
и други стоки и услуги
МАКЕДОНИЈА ТАБАК-2000
Македонија табак ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје**ул. „Трета Македонска бригада,, бб, 1000
Скопје, МК

(111) 03742

(732) **Трговско друштво за трговија со
тутун, тутунски преработки и
други стоки и услуги МАКЕДОНИЈА
ТАБАК-2000 Македонија табак ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје**ул. „Трета Македонска бригада,, бб, 1000
Скопје, МК

(111) 05048

(732) **AMERICAN OPTICAL CORPORATION**14 Mechanic Street Southbridge,
Massachusetts 01550, US

(111) 03820

(732) **THE COCA - COLA COMPANY**Atlanta, Georgia, GA 30301, Atlanta,
US

(111) 04845

(732) **ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY**600 Corporate Park Drive St.Louis,
Missouri 63105, US

(111) 03813

(732) **ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY**600 Corporate Park Drive St. Louis, Missouri
63105, US

(111) 03814

(732) **Enterprise Rent-A-Car Company**600 Corporate Park Drive St. Louis,
Missouri 63105, US

(111) 03821

(732) **Претпријатие за трговија на големо и
мало, угостителство, туризам,
транспорт, сообраќај и шпедиција,
увоз-извоз, Ц.О., Скопје ТЕНИКС-ПЛАВА
ЛАГУНА**ул. 'Мечкин Камен' бр.60, 91000 Скопје,
МК

(111) 03830

(732) **NOVO NORDISK A/S,**

Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

(111) 05265

(732) **AMERICAN TELEPHONE AND
TELEGRAPH COMPANY**A New York Corporation, 32 Avenue of the
Americas, New York 10013, US

(111) 03843

(732) **АД 'ТИКВЕШ' Експорт-импортЦ.О.,
Кавадарци**



ул.'29 Ноември' бр.5, 91430 Кавадарци,
МК

(111) **03844**

(732) **АД 'ТИКВЕШ' Експорт-импортЦ.О.,
Кавадарци**

ул.'29 Ноември' бр.5, 91430 Кавадарци,
МК

(111) **04869**

(732) **Farmaceutsko-hemijska industrija „
ZDRAVLJE „ Akcioneresko dru[tvo**

Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU

(111) **00277**

(732) **„КЛУБ 77” Производство на облека
и продажба на мало - Скопје, Јован
Мирков, Зоран Петковски и Симеон
Петковски**

Иван Милутиновиќ бр.20-а Скопје, МК

(111) **00362**

(732) **„КЛУБ 77” Производство на облека
и продажба на мало - Скопје, Јован
Мирков, Зоран Петковски и Симеон
Петковски**

ул.„Иван Милутиновиќ” бр.20-а,
1000 Скопје, МК

(111) **05403**

(732) **GALENICA ad**

Batajnicky drum bb, Beograd, YU

(111) **05406**

(732) **GALENICA ad**

Batajnicky drum bb, Beograd, YU

(111) **04881**

(732) **TAM RAZVOJNO TEHNICKI INSTITUT,
znanstveno-raziskovalne, tehnicne
stortive d.o.o. Maribor**

Ptujaska c. 184, p.p. 188, Maribor, SI

(111) **04958**

(732) **VIVA Fernsehen GmbH**

Koln HRB 24287 , DE

(111) **04884**

(732) **F. HOFMANN-LA ROCHE A CO
AKTIENGESELLSCHAFT**

CH-4002 Bale, CH

(111) **04923**

(732) **F. HOFFMANN-LA ROCHE A CO
AKTIENGESELLSCHAFT**

CH-4002 Bale, CH

(111) **04896**

(732) **MARS INCORPORATED**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, US

(111) **04902**

(732) **MARS INCORPORATED**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, US

(111) **04888**

(732) **MARS INCORPORATED**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, US

(111) **04930**

(732) **PACE MICRO TECHNOLOGY LIMITED**

Victoria Road, Saltaire, Shipley, Bo18 3LF,
GB

(111) **00361**

(732) **„КЛУБ 77” Производство на
облека и продажба на мало - Скопје,
Јован Мирков, Зоран Петковски и
Симеон Петковски**

ул.„Иван Милутиновиќ” бр.20-а, 1000
Скопје, МК

(111) **04967**(732) **Tenor Trademarks Limited**Oak Walk St.Petar, Jersey JE3 7 EF,
Channel Island, IS(111) **04968**(732) **Tenor Trademarks Limited**Oak Walk St.Petar, Jersey JE3 7 EF,
Channel Island, IS(111) **04971**(732) **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GES
MBH**

Wien, AT

(111) **04972**(732) **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GES
MBH,**

Wien, AT

(111) **04975**(732) **BO EHRINGER INGELHEIM PHARMA GES
MBH,**

Wien, AT

(111) **04992**(732) **KOLINSKA Prehrambena industrija d.d.**

smartinska c.30, 61000 Ljubljana, SI

(111) **04991**(732) **KOLINSKA Prehrambena industrija d.d.**

smartinska c.30, 61000 Ljubljana, SI

(111) **05263**(732) **Претпријатие за производство услуги
и трговија „Мартенд“ д.о.о. експорт-
импорт**ул. "Народен фронт" бр.15-3/9, 1000
Скопје, МК(111) **04990**(732) **KOLINSKA Prehrambena industrija d.d.**

smartinska c.30, 61000 Ljubljana, SI

(111) **04989**(732) **KOLINSKA Prehrambena industrija d.d.**

smartinska c.30, 61000 Ljubljana, SI

(111) **05001**(732) **HUNTSMAN ICI CHEMICALS, LLC**500 Huntsman Way Salt Lake City Utah
84108, US(111) **05000**(732) **HUNTSMAN ICI CHEMICALS, LLC**500 Huntsman Way Salt Lake City Utah
84108, US(111) **05233**(732) **KELLOGG COMPANY**One Kellogg Square, P.O.Box 3599, Battle
Creek, MI 49016-3599, US(111) **05231**(732) **KELLOGG COMPANY**One Kellogg Square, P.O.Box 3599, Battle
Creek, MI 49016-3599, US(111) **05205**(732) **MARS INC.**6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, US(111) **05086**(732) **Religious Technology Center**1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
US



(111) 05101

(732) Претпријатие за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта „ФЕРШПЕД“, акционерско друштво, П.О. Скопје

ул. „Народен фронт“, бр.17, 1000 Скопје, МК

(111) 05102

(732) Претпријатие за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта „ФЕРШПЕД“, акционерско друштво, П.О. Скопје

ул. „Народен фронт“ бр.17, 1000 Скопје, МК

(111) 05192

(732) А.Д. ОХИС „Наум Наумовски Борче“ ц.о. - Фабрика „Билјана“

ул. „Првوماјска“ б.б., 1000 Скопје, МК

(111) 05367

(732) ОХИС А.Д. во мешовита сопственост, Органско хемиска индустрија „Н.Н.Борче“ ц.о. фабрика „Билјана“

ул. „Првوماјска“ б.б., 91000 Скопје, МК

(111) 05368

(732) ОХИС А.Д. во мешовита сопственост, Органско хемиска индустрија „Н.Н.Борче“ ц.о. фабрика „Билјана“

ул. „Првوماјска“ б.б., 91000 Скопје, МК

(111) 00492

(732) „КЛУБ 77“ Производство на облека и продажба на мало - Скопје, Јован Мирков, Зоран Петковски и Симеон Петковски

ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 20-а, 1000 Скопје, МК

(111) 00493

(732) „КЛУБ 77“ Производство на облека и продажба на мало - Скопје, Јован Мирков, Зоран Петковски и Симеон Петковски

ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 20а, 1000 Скопје, МК

(111) 05411

(732) А.Д. ОХИС, во мешовита сопственост, Органско хемиска индустрија „Н.Н. Борче“, ц.о. ф-ка за синтетски влакна Малон

ул. „Првوماјска“ б.б., 1000 Скопје, МК

(111) 05264

(732) „БЕРИН“ Претпријатие за маркетинг, истражување и развој д.о.о. Скопје

ул. „Јани Лукровски“ бр.5/1/32, 1000 Скопје, МК

(111) 06656

(732) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

160 Euston Road, London NW1 2BP, GB

(111) 05240

(732) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

160 Euston Road, London NW1 2BP, GB

(111) 05412

(732) ВИДЕКС ФОРТЕ

ул. „Димо Хаџи Димов“ бр.24, 1000 Скопје, МК

(111) 05689

(732) А.Д. РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ 'ДИМЧЕ МИРЧЕВ'

ул. 'Раштански пат' б.б. Велес, МК

(111) **05815**(732) **АНДЕВСКА ПЕТРА, ЗОРАН И ЛИДИЈА**ул. "Ѓорѓи Крапчев" бр.9/2, 1000 Скопје,
МК(111) **05209**(732) **MARS INC.**6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, US(111) **05218**(732) **ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.**767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153,
US(111) **05255**(732) **BPB UNITED KINGDOM LIMITED**c/o Head Office, East Leake, Loughborough,
Leicestershire, LE12 6HX, Registered office
at: Langley Park House, Uxbridge Road,
Slough, Berkshire SL3, 6DU, GB(111) **05253**(732) **Religious Technology Center**1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
US(111) **05337**(732) **THE ERTL COMPANY INC.**Highways 136 i 20, Dyersville, Iowa 52040,
US(111) **05323**(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија „АЛКАЛОИД“ А.Д. - Скопје,
Ц.О.**бул. 'Александар Македонски' бр.12,
1000 Скопје, МК(111) **05324**(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија „АЛКАЛОИД“ А.Д. - Скопје,
Ц.О.**бул. 'Александар Македонски' бр.12,
1000 Скопје, МК(111) **05326**(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија „АЛКАЛОИД“ А.Д. - Скопје,
Ц.О.**бул. 'Александар Македонски' бр.12,
1000 Скопје, МК(111) **00239**(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**бул. "Александар Македонски" бр.12,
1000 Скопје, МК(111) **05305**(732) **Weetabix Limited**Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering,
Northamptonshire NN15 5JN, GB(111) **05583**(732) **ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED**The Pavilions, Bridgewater Road,
Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, GB(111) **05584**(732) **ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED**The Pavilions, Bridgewater Road,
Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, GB(111) **05585**(732) **SUPRA CORPORATION OF JAPAN**

CPO Box 860, Tokyo 100-91, JP



(111) **05310**

(732) **IRIDIUM IP LLC a Delaware limited liability company**

1575 Eye Street, N.W. Washington, D.C.
20005, US

(111) **05516**

(732) **THRIFTY RENT A CAR SYSTEM, Incorporated in the State of Oklahoma**

and Located at 5330 East 31st Street,
Tulsa, Oklahoma, US

(111) **05292**

(732) **THORN EMI PLC.**

4 Tenterden Street, London, GB

(111) **05290**

(732) **AVAYA INC.**

211 Mount Airy Road, Basking Ridge, New
Jersey 07920, US

(111) **00522**

(732) **Претпријатие за производство
на теписи, конфекција и сервис
„МАКЕДОНСКИ ФОКЛОР“ А.Д.**

бул. "Александар Македонски" бр.8, 1000
Скопје, МК

(111) **05416**

(732) **Schlossbrauerei Kaltenberg Irmingard
Prinzessin von Bayern KG**

Schlossstrasse 8, 82269 Geltendorf, DE

(111) **06260**

(732) **UNILEVER N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) **05286**

(732) **UNILEVER N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) **05285**

(732) **UNILEVER N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) **06262**

(732) **UNILEVER N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) **06261**

(732) **UNILEVER N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) **05284**

(732) **UNILEVER N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) **05283**

(732) **UNILEVER N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) **05282**

(732) **UNILEVER N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) **06263**

(732) **UNILEVER N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) **05281**

(732) **UNILEVER N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) **052990**

(732) **PFIZER INC.**

235 East 42nd Street, New York, New
York, US

(111) **05505**(732) **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION**900 Metro Center Blvd., Foster City,
California 94404, US(111) **05349**(732) **WORLD INVESTMENT COMPANY LIMITED**Windsor House, 50 Victoria Street, London
SW1H 0NL, GB(111) **05759**(732) **PLIVA Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija
dionicko drustvo**

Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR

(111) **05764**(732) **PLIVA Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija
dionicko drustvo**

Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR

(111) **05346**(732) **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA**

Ges mbH - Wien, AT

(111) **05347**(732) **MARS INC.**6885 Elm Street, Mc. Lean, Virginia
22101-3883, US(111) **05718**(732) **ППУП 'ГОРИНГ' увоз-извоз, Охрид**

ул. 'Питу Гули' бр.25, Охрид, МК

(111) **00360**(732) **КЛУБ 77 Производство на облека и
продажба на мало - Скопје**Јован Мирков, Зоран Петковски и Симеон
Петковски, МК(111) **06042**(732) **NBA PROPERTIES, INC.**Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York,
New York 10022, US(111) **05382**(732) **HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED**225 Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario,
Canada M3B 3K9, US(111) **05372**(732) **HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, a
Canadian Company**225 Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario,
Canada M3B 3K9, CA(111) **05506**(732) **HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, a
Canadian Company**225 Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario,
CA(111) **05783**(732) **THE HOUSE OF EDGEWORTH
INCORPORATED**

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH

(111) **05354**(732) **ASCO GROUP LIMITED**3333 New Hyde Park Road, New Hyde
Park, NY 11042, US(111) **05591**(732) **ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED**The Pavilions, Bridgewater Road,
Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, GB



(111) **05357**

(732) **BGI BRANDS N.V.**

6J.B. Gorsiraweg, Curacao, AN

(111) **05360**

(732) **Cafe Bar International BV**

Stephensonweg 18, 4207 HB, Gorinchem, NL

(111) **05387**

(732) **MARS INC.**

6885 Elm Street, McLEAN, Virginia 22101-3883, US

(111) **05520**

(732) **DANDY SAKIZ VE SEKERLEME SANAYII A.S.**

Mahmutbey Merkez Mahallesi, Tasocaklari Yolu No.9/11, Bagcilar 34550 Istanbul, TR

(111) **05519**

(732) **DANDY SAKIZ VE SEKERLEME SANAYII A.S.**

Mahmutbey Merker Mahallesi, Tasocaklari Yolu No.9/11, Bagcilar 34550 Istanbul, TR

(111) **05521**

(732) **DANDY SAKIZ VE SEKERLEME SANAYII A.S.**

Mahmutbey Merkez Mahallesi, Tasocaklari Yolu No.9/11, Bagcilar 34550 Istanbul, TR

(111) **05784**

(732) **ПОС "ЈАКА 80" - Радовиш, Економска единица маркетинг со развој**

ул."Сава Ковачевиќ" бр.15-а, 1000 Скопје, МК

(111) **03649**

(732) **EAN International**

145 Rue Royale, 1000 Brussels, BE

(111) **03650**

(732) **EAN International**

145 Rue Royale, 1000 Brussels, BE

(111) **05175**

(732) **П.Т.П. „БЕЛА“ д.о.о. експорт-импорт**

ул.'Мите Богоевски' бр.73,, МК

(111) **05390**

(732) **Eli Lilly and Company, (an Indiana Corporation)**

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US

(111) **05391**

(732) **Eli Lilly and Company, (an Indiana Corporation)**

Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana, US

(111) **05392**

(732) **Eli Lilly and Company, (an Indiana Corporation)**

Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana, US

(111) **05393**

(732) **Eli Lilly and Company, (an Indiana Corporation)**

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US

(111) **05394**

(732) **Eli Lilly and Company, (an Indiana Corporation)**

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US

(111) **05395**

(732) **Eli Lilly and Company, (an Indiana Corporation)**



Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US	(111) 05772
(111) 05398	(732) Републички завод за трансфузиологија - Скопје
(732) Eli Lilly and Company, (an Indiana Corporation)	ул."Водњанска" бр.17,1000 Скопје, МК
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US	(111) 05513
(111) 05522	(732) АСТИБО - Холдинг А.Д., Штип
(732) Eli Lilly and Company, (an Indiana Corporation)	ул."Гоце Делчев"бр.34, Штип, МК
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US	(111) 05514
(111) 05586	(732) АСТИБО - Холдинг А.Д., Штип
(732) CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED	ул."Гоце Делчев"бр.34, Штип, МК
Cussons House, Bird Hall Lane, Stockport, Cheshire SK30XN, GB	(111) 05455
(111) 05770	(732) Pay TV Properties Limited
(732) "ФОРТУНА" Претпријатие за производство, трговија и услуги, експорт-импорт, д.о.о.	Austrasse 27, 94490 Vaduz, LI
ул."Илинденска" бр.41, 1000 Скопје, МК	(111) 05420
(111) 05509	(732) Kia Motors Corporation
(732) Претпријатие за промет и услуги „АЛМАКО-ТРЕЈДИНГ ДОО Скопје	992-28, Siheung-dong, Guro-ku, Seoul, KR
ул."Осма ударна бригада"бр. 20-1, 1000 Скопје, МК	(111) 05424
(111) 05526	(732) The Population Council, Inc.
(732) SOYUM TEKSTIL ANONIM SIRKETI	One Dag Hammarskjold Plaza, New York, New York 10017, US
Merkez Mahallesi,Baglar Cd. Kinali Ciflik Sk.No 2/3 Bagcilar Istanbul, TR	(111) 05682
(111) 05771	(732) Prehrambena industrija „Bambi” A.D. sa p.o.
(732) Републички завод за трансфузиологија - Скопје	ul. „Djure Djakovica” b.b., 12000 Pozarevac, YU
ул."Водњанска" бр.17, 1000 Скопје, МК	(111) 05428
	(732) Претпријатие за промет и услуги „АЛМАКО” експорт-импорт д.о.о., Скопје
	ул."8-ма Ударна бригада" бр.20-а, 1000 Скопје, МК



(111) 05429

(732) Претпријатие за машиноградба и посредување во прометот импорт-експорт

ДТЦ "Мавровка" 3 кат, 1000 Скопје, МК

(111) 05692

(732) Трговско претпријатие на големо и мало „ИНТЕР ФАЛКО“ извоз-увоз ц.о. - Скопје

бул. Јане Сандански бр.21/7/5 1000 Скопје, МК

(111) 05430

(732) ШТЕДИЛНИЦА ИНТЕР ФА ЛКО

бул."Партизански одреди" 123, 1000 Скопје, МК

(111) 05693

(732) Трговско претпријатие „ИНО СПЕКТАР“ д.о.о. експорт-импорт - Скопје

бул.'АВНОЈ' бр.34, 1000 Скопје, МК

(111) 05435

(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

ул."Пеце Котески" б.б., Прилеп, МК

(111) 05436

(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

ул."Пеце Котески" б.б., Прилеп, МК

(111) 05437

(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

ул."Пеце Котески" б.б., Прилеп, МК

(111) 05438

(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

ул."Пеце Котески" б.б., Прилеп, МК

(111) 05439

(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

ул."Пеце Котески" б.б., Прилеп, МК

(111) 05440

(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

ул."Пеце Котески" б.б., Прилеп, МК

(111) 05441

(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

ул."Пеце Котески" б.б., Прилеп, МК

(111) 05442

(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

ул."Пеце Котески" б.б., Прилеп, МК

(111) 05700

(732) Друштво за производство и промет на фармацевтски производи „ИЦН“ Македонија, АД ОХИС д.о.о.

ул. Првوماјска бб, 1000 Скопје, МК

(111) 05803

(732) Друштво за производство и промет на фармацевтски производи „ИЦН Македонија“, АД ОХИС д.о.о.

ул. Првوماјска бб, 1000 Скопје, МК

(111) 05862

(732) „ICN YUGOSLAVIJA“ a.d. Beograd-Zemun

Batajnicksi drum bb, YU

(111) 05805

(732) "ICN JUGOSLAVIA" a.d. Beograd - Zemun

Batajnicksi drum b.b, YU



(111) 05460

(732) ГОЛДМАК А.Д.

бул."А. Македонски" б.б., Радовиш, МК

(111) 05670

(732) „АХЕ”

Rue de la Tombe-Issoir 23, Pariz, FR

(111) 05492

(732) E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. Corporation
of Delaware LawrencevilleLawrenceville-Princeton Road, Princeton
New Jersey 08540, US

(111) 05499

(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, 2003 Neuchatel, CH

(111) 05494

(732) Lubuska Wytwornia Wodek Gatunkowych
„Polmos” w Zielonej Gorze Spolka
Akcyjna Jednosci 59, 65-018 Zielona Gora,
PL

(111) 05488

(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.

Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR

(111) 05528

(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.

Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR

(111) 05722

(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.

Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR

(111) 05531

(732) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ул.'Димитрие Чуповски' бр.13, МК

(111) 05549

(732) Тетекс - Банка А.Д. Скопје

ул.'Маршал Тито бр.30, МК

(111) 05550

(732) Тетекс - Банка А.Д. Скопје

ул.'Маршал Тито бр.30, МК

(111) 05551

(732) Тетекс - Банка А.Д. Скопје

ул.'Маршал Тито бр.30, МК

(111) 05534

(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.

Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR

(111) 05536

(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.

Vukovarska avenija 49, HR

(111) 05539

(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.

Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR

(111) 05540

(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.

Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR



(111) **05542**

(732) „**PLIVA**” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.

Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR

(111) **05774**

(732) „**ВИТАМИНКА**” Прехранбена индустрија
А.Д. - Прилеп

ул.Пеце Котески 'б.б., Прилеп, МК

(111) **06437**

(732) **KENNETH E. FLICK, citizen of USA**

981 North Burnt Hickory Road,
Douglasville, Georgia 30134, US

(111) **06438**

(732) **KENNETH E. FLICK, citizen of USA**

981 North Burnt Hickory Road,
Douglasville, Georgia 30134, US

(111) **05560**

(732) **Revlon Consumer Products
Corporation**

625 Madison Avenue, New York,
New York 10022, US

(111) **05561**

(732) **Revlon Consumer Products Corporation**

625 Madison Avenue, New York New York
10022, US

(111) **05562**

(732) **Revlon Consumer Products Corporation**

625 Madison Avenue, New York, New York
10022, US

(111) **05563**

(732) **Revlon Consumer Products Corporation**

625 Madison Avenue, New York, New York
10022, US

(111) **05564**

(732) **Revlon Consumer Products Corporation**

625 Madison Avenue, New York, New York
10022, US

(111) **05566**

(732) **Revlon Consumer Products Corporation**

625 Madison Avenue, New York, New York
10022, US

(111) **05569**

(732) **Revlon Consumer Products Corporation**

625 Madison Avenue, New York, New York
10022, US

(111) **05611**

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the State of
Delaware, US and having a principal place
of business at**

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
California 94583, US

(111) **05610**

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the State of
Delaware, US and having a principal place
of business at**

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
California 94583, US

(111) **05612**

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the State of
Delaware, US and having a principal place
of business at**

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
California 94583, US

(111) **05613**

(732) **ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the State of**



Delaware, US and having a principal place of business at 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, US	(111) 05661 (732) NBA PROPERTIES, INC. Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US
(111) 05624 (732) E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. Corporation of Delaware Lawrenceville Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US	(111) 05660 (732) NBA PROPERTIES, INC. Olympic Tower Bldg. 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US
(111) 05601 (732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmeticka industrija D.D. Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR	(111) 05625 (732) NBA PROPERTIES, INC. Olympic Tower Pldg., US
(111) 05602 (732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmeticka industrija D.D. Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR	(111) 05663 (732) NBA PROPERTIES, INC. Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US
(111) 05810 (732) ”ICN JUGOSLAVIA” a.d. Beograd - Zemun Batajnicki drum b.b., YU	(111) 05855 (732) „АГРОУНИЈА” ДОО - Скопје Производно трговско претпријатие DTC 'Mavrovka', lamela C-5kat Skopje, MK
(111) 05639 (732) „ICN JUGOSLAVIJA” a.d. Beograd - Zemun, Batajnicki drum b.b., YU	(111) 00238 (732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ”АЛКАЛОИД” А. Д. - Скопје, Ц.О. бул.”Александар Македонски” бр.12, 1000 Скопје, МК
(111) 05628 (732) MD Foods amba Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK	(111) 00237 (732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ”АЛКАЛОИД” А. Д. - Скопје, Ц.О. бул. ”Александар Македонски” бр.12, 1000 Скопје, МК
(111) 05662 (732) NBA PROPERTIES, INC. Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US	



(111) **05630**

(732) **Revlon Consumer Products Corporation**

625 Madison Avenue, New York, New York
10022, US

(111) **05603**

(732) **„PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.**

Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR

(111) **05605**

(732) **THE COCA-COLA COMPANY**

Atlanta, Georgia, US

(111) **05631**

(732) **ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED**

Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, England, GB

(111) **05622**

(732) **Laboratoire Guerbet**

Boite postale 50400; 95943 Roissy CDG;
Cedex, FR

(111) **05621**

(732) **Laboratoire Guerbet**

Boite postale 50400; 95943 Roissy CDG;
Cedex, FR

(111) **05636**

(732) **Lipha; Lyonnaise Industrielle
Pharmaceutique S.A.**

34, rue Saint-Romain F-69379 Lyon cedex
OB, FR

(111) **05671**

(732) **American-Cigarette Company (Overseas)
Limited**

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH

(111) **04874**

(732) **SARA LEE CORPORATION, A Maryland
corporation**

A Maryland Corporation, 401 Hanes Mill
Road, Winston-Salem, North Carolina
27105, US

(111) **05947**

(732) **KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT**

Thayngen, CH

(111) **05388**

(732) **Japan Tobacco Inc.**

2-2-1 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) **02463**

(732) **HOLLISTER INCORPORATED**

2000 Hollister Drive, P.O. Box 250,
Libertyville, Illinois, 60048, US, US

(111) **01914**

(732) **RJR - MACDONALD INC.**

One First Canadian Place, TORONTO,
ONTARIO, CANADA M5X 1E8, CA

(111) **04107**

(732) **PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation**

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio
44111, US

(111) **03432**

(732) **VISKASE CORPORATION**

6855 West 65th Street, Chicago, Illinois, US

(111) **01097**

(732) **„LEK” d.d. Ljubljana**

Verovskova 57, 61107 Ljubljana, SI

(111) **04214**(732) **LEK D.D.**

Veroskova 57, 61107 Ljubljana, SI

(111) **04220**(732) **LEK D.D.**

Veroskova 57, 61107 Ljubljana, SI

(111) **04221**(732) **LEK D.D.**

Veroskova 57, 61107 Ljubljana, SI

(111) **04222**(732) **LEK D.D.**

Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI

(111) **04223**(732) **LEK D.D.**

Veroskova 57, 61107 Ljubljana, SI

(111) **04236**(732) **ARJO WIGGINS LIMITED**Gateway House, Basing View, Basingstoke,
Hampshire RG 21 2EE, GB(111) **01939**(732) **IND COOPE LTD.**107 Station Street Burton upon Trent,
Staffordshire DE 14 1BZ, GB(111) **06368**(732) **VAUXHALL MOTORS LIMITED**Griffin House, Osborn Road, Luton, LU1 3YT,
GB(111) **06369**(732) **VAUXHALL MOTORS LIMITED**

Luton, GB

(111) **06370**(732) **VAUXHALL MOTORS LIMITED**

Luton, GB

(111) **02583**(732) **HENKEL - ZLATOROG, D.O.O.**

Industrijska 23, Maribor, SI

(111) **02586**(732) **HENKEL SLOVENIJA, podjetje za
proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike
in drugih kemickih proizvodov in za
izvajanje trgovinske dejavnosti d.o.o.**

Industrijska br.23, Maribor, SI

(111) **04254**(732) **HENKEL SLOVENIJA podjetje za
proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike
in drugih kemickih proizvodov in za
opravljanje trgovinske dejavnosti d.o.o.**

industrijaska 23, Maribor, SI

(111) **02610**(732) **HI-TEC SPORTS PLC AVIATION WAY**

Southend-on-Sea, Essex SS2 6GH, GB

(111) **06882**(732) **Conopco Inc.**390 Park Avenue, New York, New York
10022, US(111) **01952**(732) **ISLAND ARTISTS LIMITED**

West Bay Street, Nassau, BS

(111) **01953**(732) **KONFEKCIJA LISCA SEVNICA, p.o.**

Presernova 4, 68290 Sevnica, SI



(111) **01954**

(732) **KONFEKCIJA LISCA SEVNICA, p.o.**

Presernova 4, 68290 Sevnica, SI

(111) **01955**

(732) **KONFEKCIJA LISCA SEVNICA, p.o.**

Presernova 4, 68290 Sevnica, SI

(111) **01956**

(732) **KONFEKCIJA LISCA SEVNICA, p.o.**

Presernova 4, 68290 Sevnica, SI

(111) **01308**

(732) **MILLER BREWING COMPANY**

**3939 West Highland Boulevard,
Milwaukee, Wisconsin 53201, US**

(111) **02005**

(732) **Philip Morris Products S.A.**

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH

(111) **04316**

(732) **DRIVER - HARRIS COMPANY**

308 Middlesex Street, Harrison, New
Jersey 07029, US

(111) **01340**

(732) **ASCO GROUP LIMITED**

3333 New Hyde Park Road, Suite 305, New
Hude Park, New York, 11042, US

(111) **02102**

(732) **SHULTON, INC.**

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, US

(111) **02484**

(732) **KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT**

Thayngen, CH

(111) **04359**

(732) **KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT**

Thayngen, CH

(111) **02487**

(732) **KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT**

Thayngen, CH

(111) **04384**

(732) **ZORKA - PHARMA SA P.O. DD U
MESOVITOJ SVOJINI ZA PROIZVODNJU
FARMACEUTSKIH PROIZVODA I FINIH
HEMIKALIJA**

Narodnih Heroja b.b., Sabac, YU

(111) **02864**

(732) **RANK LEISURE HOLDINGS PLC**

6 Connaught Place, London W2 2EZ, GB

(111) **04400**

(732) **PEDRO DOMECQ S.A.**

80, Apartado, Jerez de la Frontera, Gadiz,
ES

(111) **06354**

(732) **HENKEL - SLOVENIJA Podjetje za
proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike
in drugih kemi-nih proizvodov in za
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.o.o.**

Industrijska 23, Maribor, SI

(111) **02666**

(732) **McKESSON CORPORATION**

One Post Street, San Francisco, California
94104, US

(111) **01722**

(732) **FISONS LIMITED**

RPR House, 50 Kings Hill Avenue, Kings



Hill, West Malling, Kent, ME19 4AH, GB

(111) **06355**(732) **FISONS LIMITED**RPR House, 50 Kings Hill Avenue, Kings Hill,
West Malling Kent, ME19 4AH, GB(111) **01738**(732) **FISONS PLC**Fison House, Princes Street, Ipswich IP1
1QH, GB(111) **04417**(732) **MAGNET RECORDS LIMITED**Magnet House, 22 York Street, London W1H
1FD, GB(111) **03182**(732) **REVLON (Suisse) S.A.**

Limmatstrasse 275, Zurich, CH

(111) **01841**(732) **DR. AUGUST OETKER Nahrungsmittel KG**

Lutterstrasse 14, 33617 Bielefeld, DE

(111) **01849**(732) **„KRKA” Tovarna zdravil, p.o.**Novo Mesto, Cesta Herojev 45, 68000 Novo
Mesto, SI(111) **04473**(732) **B.A.T. (U.K. & EHPORT) LIMITED**

Westminster House 7, Millbank, London, GB

(111) **04525**(732) **HENKEL - ZLATOROG d.o.o.**

Industrijska 23, Maribor, SI

(111) **04526**(732) **HENKEL - ZLATOROG d.o.o.**

Industrijska 23, Maribor, SI

(111) **04527**(732) **HENKEL - ZLATOROG d.o.o.**

Industrijska 23, Maribor, SI

(111) **02181**(732) **THE COCA - COLA COMPANY**310 North Avenue, New York, Atlanta,
Georgia, US(111) **02194**(732) **THE COCA - COLA COMPANY**

310 North Avenue, N.Y. Atlanta, Georgia, US

(111) **04537**(732) **SOUR PLIVA, Farmaceutska, kemijska,
prehranbena i kozmeticka industrija,
n.sol.o.**

Ive Lole Ribara 89, 41001, Zagreb, HR

(111) **03268**(732) **TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.**1-1 Doshomachi 4-chome, CHuo-ku, Osaka,
JP(111) **03270**(732) **TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.**1-1 Doshomachi 4-chome, CHuo-ku,
Osaka, JP(111) **03271**(732) **TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.**1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
JP(111) **02235**(732) **ITT CORPORATION**

320 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US



(111) **02269**

(732) **MERCK & CO., INC.**

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, US

(111) **02274**

(732) **MERCK & CO., INC.**

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, 08889-0100, US

(111) **02275**

(732) **MERCK & CO., INC.**

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, US

(111) **02276**

(732) **MERCK & CO., INC.**

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, US

(111) **02282**

(732) **MERCK & CO., INC.**

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, US

(111) **02285**

(732) **MERCK & CO., INC.**

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, US

(111) **02286**

(732) **MERCK & CO., INC.**

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, US

(111) **02289**

(732) **MERCK & CO., INC.**

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US

(111) **04685**

(732) **KRKA, Tovarna zdravil p.o. Novo Mesto**

Cesta Herojev 45, 68000 Novo Mesto, SI

(111) **04691**

(732) **KRKA, Tovarna zdravil p.o. Novo Mesto**

Cesta Herojev 45, 68000 Novo Mesto, SI

(111) **02880**

(732) **EXIDE CORPORATION**

645 Penn Street, Reading, Pennsylvania
19601, US

(111) **02384**

(732) **PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA
PAPIRJA**

SLADKI VRH, p.o. 62214, SLADKI VRH 1, SI

(111) **04743**

(732) **KRKA, Tovarna zdravil p.o. Novo Mesto**

Cesta Herojev 45, 68000 Novo Mesto, SI

(111) **02427**

(732) **SALONIT ANHOVO Industrija cementa in
azbestcementa**

Anhovo, SI

(111) **02439**

(732) **LEK D.D.**

Verovskova 57, 61107 Ljubljana, SI

(111) **06381**

(732) **THE AMERICAN TOBACCO COMPANY**

New Jersey, New York, N.Y., US

(111) **04980**

(732) **BRITISH-AMERICAN TOBACCO
(GERMANY) GmbH**

Alsterufer 4, Postfach 30 06 60, 203147
HAMBURG, DE



ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ ПО БАРАЊЕ НА СОПСТВЕНИКИКОТ

(11) **08179**

(73) **EFG Bank European Financial Group S.A.**

Quai du Seujet 24 Case Postale 1211
Geneva 2, CH



НИШТАВНОСТ НА ТРГОВСКА МАРКА

(111) **010230**

(450) 31.03.2005

(580) 16.11.2005

СПОЈУВАЊЕ НА ФИРМА

(111) **02637**

(450) 30.06.1996

(580) 06.12.2005

(732) **Imasco Limited-Imasco Limitee**
3810 St. Antonio Street
Montreal Quebec H4C 185, CA

(111) **03092**

(732) **MANPOWER INC., a Wisconsin corporation**
5301 North Ironwood Road Milwaukee,
Wisconsin, US

**ИСПРАВКИ**

(111) 03123

(450) 30.06.1996

Се врши исправка на продолжувањето на важењето на трговската марка наместо до 19.09.2010 треба да гласи:

(181) 15. 10.2010

(580) 30.06.2005

(111) 06319

(450) 31.03.1998

Се врши исправка на називот на носителот на трговската марка и тоа наместо Aventis CropScience UK Limited Hauxton, Cambridge GB2 5HU, GB треба да гласи:

(732) Aventis CropScience UK Limited Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

(580) 21.06.2005

(111) 06405

(450) 31.03.1998

Се врши исправка на адресата на носителот на трговската марка и тоа наместо Aventis CropScience UK Limited Hauxton, Cambridge GB2 5HU, GB треба да гласи:

(732) Aventis CropScience UK Limited Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

(580) 07.06.2005

(111) 06407

(450) 31.03.1998

Се врши исправка на називот на носителот на трговската марка и тоа наместо Aventis CropScience UK Limited Hauxton, Cambridge GB2 5HU, GB треба да гласи:

(732) Aventis CropScience UK Limited Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

(580) 06.06.2005

(111) 06408

(450) 31.03.1998

Се врши исправка на називот на носителот на трговската марка и тоа наместо Aventis CropScience UK Limited Hauxton, Cambridge GB2 5HU, GB треба да гласи:

(732) Aventis CropScience UK Limited Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

(580) 07.06.2005

(111) 06409

(450) 31.03.1998

Се врши исправка на називот на носителот на трговската марка и тоа наместо Aventis CropScience UK Limited Hauxton, Cambridge GB2 5HU, GB треба да гласи:

(732) Aventis CropScience UK Limited Hauxton, Cambridge CB2 5HU, GB

(580) 07.06.2005



(111) **06319**

(450) 30.09.1996

Се врши исправка на називот на носителот на трговската марка и тоа наместо UCB, S.A. Allee de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BE треба да гласи:

(732) UCB, S.A. Allee de la Recherche,
60, B-1070 Bruxelles, BE

(580) 21.06.2005

(111) **06319**

(450) 31.03.2003

Се врши исправка на називот на носителот на трговската марка и тоа наместо Cadbury Ireland Ltd. (an Irish Company) Malahide Road, Colock, Dublin 5, IE треба да гласи:

(732) Cadbury Ireland Ltd. (an Irish Company)
Malahide Road, Colock, Dublin 5, IE

(580) 21.06.2005

(111) **06821**

(450) 31.12.2003

Се врши исправка на називот на носителот на трговската марка и тоа наместо Tommy Hilfiger Licensng, Inc. 913 N. Market Street, Wilmington, Delaware 19801, US треба да гласи:

(732) Cadbury Ireland Ltd. (an Irish Company)
Tommy Hilfiger Licensing, Inc. 913 N. Market
Street, Wilmington, Delaware 19801, US

(580) 21.06.2005

ГРБОВИ, ЗНАМИЊА И ДРУГИ ДРЖАВНИ АМБЛЕМИ, КРАТЕНКИ ИЛИ НАЗИВИ НА МЕЃУНАРОДНИ И МЕЃУДРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ИМЕ, КРАТЕНКА И АМБЛЕМ НА КОНВЕНЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ
НАЦИИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ОПУСТОШУВАЊЕ НА ЗЕМЈИТЕ НА КОИ ИМ СЕ
СЛУЧУВААТ СЕРИОЗНИ СУШИ И/ИЛИ ОПУСТОШУВАЊА, ОСОБЕНО ВО
АФРИКА (UNCCD)



03-22/205 од 22.12.2005

КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА АЛПИТЕ

АМБЛЕМ:



ИМЕ: CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE ALPES

КРАТЕНКА: ALPINE CONVENTION

03-22/183 од 10.11.2005



**ИМЕ, КРАТЕНКА И АМБЛЕМ НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ НА ПРАВОТО**

ИМЕ: МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРАВОТО

КРАТЕНКА: IDLO

АМБЛЕМ:



03-22/204 од 22.12.2005

ДРЖАВЕН ГРБ НА ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО




03-22/203 од 22.12.2005

ИМЕ, КРАТЕНКА И АМБЛЕМИ НА МЕЃУНАРОДНИОТ КРИВИЧЕН СУД

ИМЕ: МЕЃУНАРОДЕН КРИВИЧЕН СУД

КРАТЕНКА: ICC

АМБЛЕМ:



03-22/165 од 12.10.2005

ДРЖАВЕН ГРБ НА УКРАИНА



ДРЖАВНО ЗНАМЕ НА УКРАИНА



03-22/202 ОД 21.12.2005



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

Во регистарот на застапниците на Државниот завод за индустриска сопственост извршени се измени на листата на застапниците, објавена во Гласник бр.1 март 2005

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

22. ЧАКМАКОВА, Билјана, адвокат
ул. „8-ма Ударна бригада” 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-205
факс: 389 02 3111-521

07. ШПЕНД, Деваја, адвокат
бул. „Крсте Мисирков” бр. 61/1-3
1000 Скопје
Република Македонија
тел./факс: 389 02 3117-399
моб. 389 070 242-264
e-mail: shpendd@yahoo.com

Лице вработено кај застапникот со
рег. бр. **41.** ПЕКЕВСКА, Маргарита, адвокат, се впишува Ана
Пекевска

ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

88. СИМОНОВА, Билјана, адвокат
ул. „Тошо Арсов” 36
2000 Штип
Република Македонија
Тел. 389 032 391- 070
Мобилен. 389 70 264- 032

83. БАРИЌ, Маја, адвокат
ул. „Владимир Комаров” 38-5/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 2429-311



ВПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

114. ПЕТКОВСКИ, Бранко

ул. „Народен фронт” бр.7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: 389 02 3117-871

**116. Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
КЕЛЕШОСКА**

Лице вработено Емилија Келешоска, евид.бр. 188
ул. „11-ти Октомври” бр. 155 А 2/2-4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3136-530
Факс. 389 02 3215-470

**117. Друштво за застапување од областа на индустриска
сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ Скопје**

Лице вработено Индовски Петре, евид.бр. 207
Прокуриснт Индовска Анета, п.п., рег.бр. 76
Ул. „Даме Груев” бр. 3/2-11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: 389 02 3222-175

118. Јовановска Василева, Валентина

ул. „Маршал Тито” бр.53/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3298-280
факс: 389 02 3225-089



СПИСОК НА ЛИЦА КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ЗА ЗАСТАПНИЦИ ВО 2005 ГОДИНА

Евиденционен бр.

- 230. Тони Србиновски, дипл.маш.инженер
- 231. Костадиновиќ Слаѓана, дипл.правник
- 232. Кочова Стојанка, дипл.правник
- 233. Ангел Бакев, дипл.правник
- 234. Ванчо Дамјански, дипл.електро инженер
- 235. Јовановски Вања, дипл.инж.металург
- 236. Снежана Савиќ, дипл.правник
- 237. Ева Велјановска, дипл.правник
- 238. Евгенија Кироска Петреска, дипл.инж. по хемија
- 239. Драги Колевски, дипл.правник
- 240. Ана Миноска, дипл.правник
- 241. Даниела Пиперковска, дипл. правник
- 242. Пенка Симеоновска, дипл.електротехнички инж.
- 243. Наташа Попова, дипл.правник
- 244. Поповска Фросина, дипл. правник

II МАНИФЕСТАЦИИ

ПАТЕНТ НА ГОДИНАТА 2005

На 12 декември 2005 во Хотелот “Александар Палас” се одржа традиционалната манифестација ПАТЕНТ НА ГОДИНАТА 2005 на којашто присуствуваа еминентни личности од политиката, науката, црквата, застапници, соработници, пронајдувачи, пријатели. Манифестацијата ја поздравија и им се обратија на присутните господинот Љупчо Јордановски, претседателот на Собранието на Република Македонија, господинот Зоран Шапуриќ, министер за екологија и заштита на човековата околина и господинот Цемал Елмази, директор на Заводот.

Наградата Патент на годината 2005 им беше доделена на д-р Џоко Кунгуловски и Иван Кунгуловски за пронајдокот Пречистителна станица за биолошки третман на комунални и индустриски отпадни води во модуларен секвентен систем (СБ РЕАКТОР) со примена на биоактивна тиња обогатена со мешани култури од микроорганизми.



МЕЃУНАРОДНА ИЗЛОЖБА “ИДЕИ-ПРОНАЈДОЦИ-НОВИ ПРОИЗВОДИ” - ИЕНА 2005

Од 3 до 6 ноември 2005 во Нирнберг, Германија, се одржа меѓународната изложба “Идеи-пронајдоци-нови производи” IENA 2005. Стручното жири им ги додели следниве награди на пронајдувачите од Република Македонија:



ЗЛАТЕН МЕДАЛ на пронајдувачите: д-р Џоко Кунгуловски и Иван Кунгуловски за пронајдокот: Прочистителна станица за биолошки третман на комунални и индустриски отпадни води во модуларен секвентен систем (СБ РЕАКТОР) со примена на биоактивна тиња обогатена со мешани култури од микроорганизми.

СРЕБРЕН МЕДАЛ на пронајдувачот: Ратко Јончевски за пронајдокот: Основна механичка автоматска брава со централен преносник.

СРЕБРЕН МЕДАЛ на пронајдувачот: Петре Ристевски за пронајдокот: Уред за управување со атмосферски електрични празнења.

БРОНЗЕН МЕДАЛ на пронајдувачот: Дане Саздовски за пронајдокот: Дигалка за реконструкција на високи кружни објекти.

Специјални награди им беа доделени на:

- Пронајдувачот: Јосиф Јордановски за пронајдокот: Систем за контрола на железнички возни средства - Медал од Министерството за образование и наука на Руската Федерација.
- Пронајдувач: д-р Џоко Кунгуловски и Иван Кунгуловски за пронајдокот: Прочистителна станица за биолошки третман на комунални и индустриски отпадни води во модуларен секвентен систем (СБ РЕАКТОР) со примена на биоактивна тиња обогатена со мешани култури од микроорганизми - Диплома од Министерството за образование и наука на Руската Федерација.
- На Сојузот на пронајдувачи и автори на технички унапредувања на Република Македонија за севкупниот настап на IENA 2005 златен медал од Сојузот на пронајдувачи на Република Хрватска.
- Традиционална маска на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија и додели Кореанскиот завод за интелектуална сопственост за заложите за промоција на пронајдоците и настап на IENA 2005.

III ИЗВЕСТУВАЊА

I.

ОБЈАВИ НА WIPO

Владата на Јамајка на 07.11.2005 година, го депонира инструментот за пристапување кон Договорот од Ница за меѓународна класификација на производите и услугите при регистрирање на трговските марки од 15.06.1957 година, ревидиран во Стокхолм на 14.07.1967 година и во Женева на 13.05.1977 година и изменет на 28.09.1979 година. Договорот од Ница ќе влезе во сила за територијата на Јамајка на 07.02.2006 година.

Владата на Кралството Бахреин на 15.09.2005 година, го депонира инструментот за пристапување кон Договорот од Ница за меѓународна класификација на производите и услугите при регистрирање на трговските марки од 15.06.1957 година, ревидиран во Стокхолм на 14.07.1967 година и во Женева на 13.05.1977 година и изменет на 28.09.1979 година.

Договорот од Ница ќе влезе во сила за територијата на Кралството Бахреин на 15.12.2005 година.

Владата на Кралството Бахреин на 15.09.2005 година, го депонира инструментот за пристапување кон Протоколот на Мадридскиот договор за меѓународна регистрација на трговските марки од 27.06.1989 година ("Мадридски Протокол (1989)"). Мадридскиот протокол ќе влезе во сила за територијата на Кралството Бахреин на 15.12.2005 година.

Владата на Јамајка на 07.11.2005 година, го депонира инструментот за пристапување кон Виенскиот договор за меѓународна класификација на фигуративните елементи на трговските марки од 12.06.1973 година, дополнет на 01.10.1985 година.

Наведениот инструмент за пристапување содржи декларација дека согласно членот 16(2) од Договорот, Владата на Јамајка ја задржува резервата во однос на примената на одредбата од ставот 1 на членот 16 од Виенскиот договор.

Виенскиот договор ќе влезе во сила за територијата на Јамајка на 07.02.2006 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост упати комлименти кон Министерот за надворешни работи и го обавести за приемот на писмената нотификација доставена од **владата на Руската Федерација** со дата 04 Август 2005 година, која се однесува на промената на поштенските и електронските адреси како и новата листа на такси кои се наплатуваат од Russian Collection of Microorganisms (VKM)- меѓународна депозитна институција според Будимпештанскиот договор за Меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентната заштита (усвоен на 28 Април 1977 година и дополнет на 26 Септември 1980 година).

II.

Преставниците на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија и Општата управа за патенти и трговски марки на Република Албанија, убедени дека обединети во заедничката цел за подобро спроведување на заштитата на правата од индустриска сопственост, се согласија дека од заеднички интерес е потпишување на Протокол за соработка помеѓу двете институции со цел попрецизно да ја дефинираат досегашната долгогодишна меѓусебна соработка.

На 25 ноември 2005 во Тирана беше потпишан Протоколот за соработка помеѓу двете институции, од страна на господинот Џемаил Елмази, директор на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија, и на госпоѓата Дијана Синојмери, овластен директор на Општата управа за патенти и трговски марки на Република Албанија.

